



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК

Скопје
Год. 2017 Бр. 3
30 Јуни 2017



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потекло на производите

Лицени

Застапување

Скопје

Год. 2017 Бр. 3

30 Јуни 2017

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либериа	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принципе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источен Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китс и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

Год. 2017 бр.3, 30 Јуни 2017

©2017

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоѝ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекѝор

уредувачки одбор

НАТАША ЗДРАВКОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

ѝлавен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

комѝјуѝерска и ѝграфичка обрабоѝка

АРЈЕТОН УЗАИРИ

адреса на издавачоѝ

11 Октомври 25, Скопје

ѝел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail info@ippo.gov.mk

http://www.ippo.gov.mk

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.



СОДРЖИНА

I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

Огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост

1

ПАТЕНТИ

..... 2 – 169

Национални патенти 4 – 6

ПРЕГЛЕДИ 5

Промени, Пренос 6

Меѓународни патенти 7 – 152

ПРЕГЛЕДИ 153 – 169

ТРГОВСКИ МАРКИ

..... 170 – 376

Пријави на Трговски Марки 171 – 212

ПРЕГЛЕДИ 213 – 218

Решенија на Трговски Марки 219 – 359

ПРЕГЛЕДИ 360 – 372

Промени, Пренос, обновувања 372 – 376

ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

..... 377 – 397

Пријави на Индустриски дизајн 378 – 383

ПРЕГЛЕДИ 384

Решенија на Индустриски дизајн 385 – 396

ПРЕГЛЕДИ 397



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-стриската сопственост ("Службен весник на Република Македонија" бр.47/02 42/03 09/04) решението за признавање на правото на индустриска сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди дека не постоеле услови предвидени со Законот за индустриската сопственост за признавање на тоа право.

Предлог за огласување за ништовно решение за признавање на правото од индустриска сопственост согласно членот 225 од Законот за индустриската сопственост може да поднесе заинтересирано лице јавниот обвинител или Заводот по службена должност.

Предлогот за огласување за ништовно решение за признавање на правата од индустриска сопственост може да се поднесе за сето време на траењето на заштитата.

ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 69 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/09 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите. Во согласност со членот 66 и членот 69 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 21/09) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање. Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.

Податоците се означени со ИНИД* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во ИНИД воведени се дополнителни кодови.

(11) Регистарски број на документот

(13) Вид на документот:

А-патент А1-патент со доказ

А2-дополнителен патент

Т1-превод на патентни барања за признаен европски патент

Т2-одржување на европски патент со изменети патентни барања

(21) Број на пријавата

(22) Датум на поднесувањето

(23) Дата на изложбено или саемско првенство

(30) Право на првенство: датум држава број

(45) Дата на објавување

(45) Објава на првичните патентни барања

(51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(54) Назив на пронајдокот

(56) Цитирани документи

(57) Апстракт или патентно барање



- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (датум на пријавувањето ех - SU број на пријавата година ех - YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето, објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање, број на билтен)

* Internationals agreed Numbers for the Identification of Data

(51)
 (11) **7094** (13) A
 (21) **2014/195** (22) 13/05/2014
 (45) 30/06/2017
 (30) П 20140195 13/05/2014 МК
 (73) **Мухарем Рамадани and Агим Рамадани**
ул. „Чаирска,, бр. 104, МК and ул. „Чаирска,, бр. 104, МК
 (72) Мухарем Рамадани and Агим Рамадани
 (54) **КОМОРА ЗА СУШЕЊЕ МЕСО И СУВОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ**

(57) Пронајдокот Комората за сушење месо и сувомеснати производи се состои од два дела и е затворена комора која може да се вклучи како приколка позади моторното возило, која е подвижна и на два тркала. Сушењето се реализира преку цврсто гориво, исклучиво на дрво, која на производот му дава природен вкус. Топлината доаѓа од самата печка која претставува друг дел на овој пронајдок.

(51) **В 0100 00/00**
 (11) **7099** (13) A
 (21) **2015/675** (22) 09/12/2015
 (45) 30/06/2017
 (30) П20150675 09/12/2015 МК
 (73) **Primeco SA**
ul. Reymonta 62, 97-500 Rodomsko, PL
БИОГАС

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (72) Stanislaw Szwaja; Artur Olszewski and Tomasz Sęk
 (54) **УРЕД ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ПОСТ-ФЕРМЕНТИРАН ОТПАД ОД ЦЕНТРАЛИ НА**

(51) **С 07К 14/435**
 (11) **4004** (13) A1
 (21) **2008/215** (22) 18/07/2008
 (45) 30/06/2017
 (30) 20050739462P 23/11/2005 US;
 20060783322P 17/03/2006 US and
 20060844855P 15/09/2006 US
 (86) 22/11/2006 PCTUS2006045322
 (87) 31/05/2007 WO2007062188
 (73) **ACCELERON PHARMA INC.**
24 Emily Street, Cabridge, MA 02139, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) KNOPF, John and SEENRA, Jasbir
 (54) **АНТАГОНИСТИ И УПОТРЕБИ ЗА ПОТПОМАГАЊЕ НА РАСТОТ НА КОСКИТЕ**
 (57) Во некои случаи, овој изум дава состави и методи за потпомагање на растот на коските и зголемување на густината на коските.



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8B010000/00	8B010000/00	7099	A
8C07K14/435	8C07K14/435	4004	A1

ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ ПАТЕНТИ ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
 (11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
Мухарем Рамадани and Агим Рамадани		7094	A
Primeco SA	B 0100 00/00	7099	A
ACCELERON PHARMA INC.	C 07K 14/435	4004	A1

ПРОМЕНИ

(11) **1422**

(73) **ACTIAL Farmaceutica S.r.l.**

Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT

(73) **Merial, Inc.**

**3239 Satellite Boulevard Bldg. 500 Duluth,
Georgia, 30096-4640, US**

(11) **2849**

(73) **ACTIAL Farmaceutica S.r.l.**

Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT

(11) **4009**

(73) **Acorda Therapeutics, Inc.**

**420 Saw Mill River Road Ardsley, NY 10502,
US**

(11) **4188**

ПРЕНОС

(11) **3867**

(73) **Virtually Live (Switzerland) GmbH**

Fraumünsterstrasse 16, 8001 Zurich,, CH

Golan Street, Airport City 7019900, IL

(11) **5093**

(73) **Adama Makhteshim Ltd**

(11) **5617**

(73) **Adama Makhteshim Ltd**

Golan Street, Airport City 7019900, IL

ПРЕСТАНОК

(11) **672**

(73) **INHALE THERAPEUTIC SYSTEMS**

1060 East Meadow Circle, Palo Alto , CA 94303, US



(51) **C 07D 453/02, A 61K 31/439, A 61P 25/00**

(11) **6997**

(13) T1

(21) **2016/261**

(22) 26/04/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20100345363P 17/05/2010 US and
US20100352092P 07/06/2010 US

(96) 17/05/2011 EP11721413.0

(97) 30/03/2016 EP2571874

(73) **Forum Pharmaceuticals Inc.**

225 Second Avenue Waltham, MA 02451, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) CHESWORTH, Richard; SHAPIRO,
Gideon; OLIVER-SHAFFER, Patricia; KISHIDA,
Muneki and ISHIGE, Takayuki

(54) **КРИСТАЛЕН ОБЛИК (R)-7-ХЛОП-N-
(ХИНУКЛИДИН-3-ИЛ)БЕНЗО[В]ТИОФЕН-2-**

КАРБОКСАМИД ХИДРОХЛОРИД НА МОНОХИДРАТОТ

(57) 1 Кристален Облик I (R)-7-хлор-N-(хинуклидин-3-ил)бензо[b]тиофен-2-карбоксамид хидрохлорид на монохидратот, **н а з н а ч е н с о т о а**, што сликата на дифракцијата на X-зраците со прав има пикови изразени како 2θ на едниот или на двата $17,48$ и $20,58 \pm 0,20$ степени мерено во однос на силициум како интерен стандард и што сликата на дифракција на X-зраците со прав понатаму има најмалку четири пика, шест пика, осум пика или сите пикови изразени како 2θ на $4,50$, $9,04$, $14,60$, $15,14$, $15,80$, $16,60$, $18,16$, $18,44$, $19,48$, $21,74$, и $25,46 \pm 0,20$ степени мерено во однос на силициум како интерен стандард. има уште 11 патентни барања.

(51) **C 12M 3/00, C 12N 5/078, A 61K 35/14, A 61P 7/04**

(11) **6994**

(13) T1

(21) **2016/262**

(22) 26/04/2016

(45) 30/06/2017

(30) EP20080305881 04/12/2008 --

(96) 04/12/2009 EP09768362.7

(97) 10/02/2016 EP2352815

(73) **Assistance Publique Hôpitaux De Paris; INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale); UNIVERSITE PARIS DESCARTES and l'Universite de Versailles Saint Quentin en Yvelines**


3 Avenue Victoria 75004 Paris, FR; 101, rue de Tolbiac 75013 Paris, FR; 12, rue de l'Ecole de Médecine 75006 Paris, FR and 55 avenue de Paris 78000 Versailles, FR

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) BARUCH, Dominique; CRAMER-BORDE,
Elisabeth and DUNOIS-LARDE, Claire

МЕТОД ЗА ДОБИВАЊЕ НА ТРОМБОЦИТИ

(57) 1 Ex vivo метод за добивање на тромбоцити, се состои од чекорот на давање на суспензија од зрели мегакариоцити на протокот кој дозволува изложување на стапка на апсорбирање соодветна за генерирање на тромбоцити и на солидна фаза опложени со Von Willebrand фактор (VWF), или фрагмент или варијанта или аналог од истиот, кој се врзува за GPIIb. има уште 4 патентни барања.



(51) **A 61K 9/00**

(11) **6998**

(13) T1

(21) **2016/263**

(22) 26/04/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20060832725P 21/07/2006 US;

US20060832726P 21/07/2006 US and

US20060839504P 23/08/2006 US

(96) 23/07/2007 EP07796992.1

(97) 06/04/2016 EP2054031

(73) **BioDelivery Sciences International, Inc.**
4131 Parklake Ave., Suite 225 Raleigh, NC
27612, US

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје


(72) **VASISHT, Niraj and FINN, Andrew**

(54) **СРЕДСТВА ЗА ТРАНСМУКОЗАЛНА**
ИСПОРАКА СО ЗГОЛЕМЕНО
НАСОБИРАЊЕ

(57) 1 Биородибилно средство за испорака
на лек за употреба во медицината, кое е

погодно за употреба во постапка за засилена
трансмукозална испорака на бупренофинот
на субјект по пат на директна
трансмукозална испорака на бупренорфинот
на субјектот, каде споменатото средство
опфаќа:

бупренорфин сместен во мукоадхезивна
полимерна дифузиона средина, каде
мукоадхезивната полимерна дифузна
средина е пуферизирана средина која има
pH од помеѓу 4 и 6,5; и
срединска бариера сместена во однос на
мукоадхезивната полимерна средина така да
еднонасочниот градиент е креиран по
примената на мукозалната површина;
и при што бупренорфинот се дава на
оралната мукозална површина на субјектот
во споменатата постапка.
има уште 7 патентни барања.



(51) C 07D 207/333, C 07D 403/10, C 07D 409/14, C 07D 207/335, A 61K 31/4025, A 61P 11/06

(11) 6999

(13) T1

(21) 2016/264

(22) 26/04/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20080089313P 15/08/2008 US and US20080116982P 21/11/2008 US

(96) 14/08/2009 EP09807383.6

(97) 16/03/2016 EP2315591

(73) Nivalis Therapeutics, Inc.


3122 Sterling Circle Boulder CO 80301, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) SUN, Xicheng; QIU, Jian; WASLEY, Jan; ROSENTHAL, Gary, J. and STRONG, Sarah

(54) **НОВИ ПИРОЛ ИНХИБИТОРИ НА S-НИТРОСОГЛУТАЦИОН РЕДУКТАЗА КАКО ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ**

(57) 1 Соединение од формула I или фармацевтски прифатливи соли од истото:



кадешто:

Ar е избрано од групата која се состои од фенил и тиафен-ил;

R1е избрано од групата која се состои од несупституиран имидазолил и супституиран имидазолил, кадешто групата на супституираниот имидазолил е супституирана со C1-C6 алкил;

R2е избрано од групата која се состои од водороден, метил, хлор, флуор, хидроксид, метокси, етокси, пропокси, карбамоил, диметиламино, амино, формамидо, и трифлуорометил; и

X е избрано од групата која се состои од CO и SO2. има уште 11 патентни барања.

(51) A 61K 31/40, A 61P 3/00

(45)

(11) 7000

(13) T1

30/06/2017

(21) 2016/265

(22)

(30) INMM02572011 31/01/2011 IN

26/04/2016

(96) 30/01/2012 EP12710562.5

(97) 06/04/2016 EP2670486

(73) **Cadila Healthcare Limited**

Zydus Tower Satellite Cross Roads

Ahmedabad 380 015, Gujarat, IN

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) GAMBHIRE, Dhiraj; JANI,


Rajendrakumar Hariprasad; PANDEY, Bipin;

SATA, Kaushik; KOTHARI, Himanshu and

PATEL, Pankaj Ramanbhai

(54) **ТРЕТМАН НА ЛИПОДИСТРОФИЈА**

(57) 1 Соединение со формула (I)



(I)

(I)

за употреба во третман на липодистрофија, липоатрофија или на метаболички абнормалности поврзани со липодистрофија, во која 'R' е одбрано од хидрокси, хидроксиалкил, ацил, алкокси, алкилтио, тиаалкил, арилокси, а M+ претставува погодни метални катјони одрани од Na+, K+, Ca+2, Mg+2, пожелно Mg2+.

има уште 14 патентни барања.

(51) **C 07D 307/87**

(11) **7001**

(13) T1

(21) **2016/266**

(22) 26/04/2016

(45) 30/06/2017

(30) DK20100000678 23/07/2010 DK and

US20100366954P 23/07/2010 US

(96) 12/07/2011 EP11738154.1

(97) 06/04/2016 EP2595979

(73) **H. Lundbeck A/S**

Ottiliavej 9 2500 Valby, DK

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) PETERSEN, Hans and KNUDSEN, Martin, Markvard

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ СОЛИ НА ЕСЦИТАЛОПРАМ**

(57) 1 Постапка за пречистување на сирова смеса од фармацевтски прифатливи соли на есциталопрамот кој опфаќа:

a. Растворање на споменатите соли во вода;

b. прилагодување на pH на водениот слој на 7,0-7,7 со база;


c. екстрахирање на споменатиот есциталопрам со органски растворувач;

d. изолирање на органските и водените слоеви;

e. опционално повторување на фазите (b)-(d) еден или повеќе пати на изолираниот воден слој од фазата (d);

f. комбинирање на органските екстрахирани слоеви и опционално плакнење на

органскиот слој со вода; и што постапката вклучува отстранување на г.изолирање и опционално сушење нечистотиите на диаминот од сировата на органскиот слој од фазата (f) и смеса. отстранување на органскиот растворувач, при има уште 15 патентни барања.



(51) C 07D 209/42, A 61K 31/403

(11) 7002

(13) T1

(21) 2016/267

(22) 27/04/2016

(45) 30/06/2017

(30) FR20060001748 28/02/2006 FR

(96) 26/02/2007 EP07731039.9

(97) 13/04/2016 EP1989182

(73) Les Laboratoires Servier

35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ


ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) SOUVIE, Jean-Claude; AUTHOUART, Pascale; COQUEREL, Gérard and LEFEBVRE, Loïc

(54) КРИСТАЛНА ФОРМА НА АРГИНИН СОЛ НА ПЕРИНДОПРИЛ, ПОСТАПКА ЗА НЕЈЗИНА ПОДГОТОВКА И

ФАРМАЦЕФТСКИ СОСТАВ КОЈ ЈА СОЧИНУВА ИСТАТА

(57) 1 Кристална форма на L-аргинин сол на периндоприл, со формулата (I):



назначена со тоа што следните прашкасти рендгенски дифракции на врвови на X - зраци, измерени со помош на дифрактометар со бакарна анти-катодна и K β (Ni) филтер и изразена според Браговиот агол 2 тета (°): 4.5, 7.9 и 13.5.

има уште 11 патентни барања.

(51) **C 07D 401/12, C 07D 401/04, C 07D 403/12, C 07D 239/95, A 61K 31/517, A 61P 29/00, A 61P 25/00, A 61P 35/00**

(11) **7011** (13) T1
(21) **2016/269** (22) 27/04/2016
(45) 30/06/2017

(30) EP20120000841 09/02/2012 --

(96) 14/01/2013 EP13701703.4

(97) 06/04/2016 EP2812323

(73) **Merck Patent GmbH**

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **BUCHSTALLER, Hans-Peter; ESDAR, Chirstina and LEUTHNER, Birgitta**

(54) **ДЕРИВАТИ НА ТЕТРАХИДРО-КИНАЗОЛИН КАКО TANK И PARP ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Соединенија избрани од групата:
Бр. Име и/или структура

"A5" 2-[4-(3-флуорофенил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A6" 2-[4-(4-флуорофенил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A8" 2-[4-(4-хлорофенил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A9" 2-[4-(2-хлорофенил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A10" 2-(4-трифлуорометилпиперидин-1-ил)-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A11" 2-[4-(3-хлорофенил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A13" 2-(4-терт-бутилпиперазин-1-ил)-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A14" 2-[4-(4-метоксифенил)-3-оксопиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A15" 2-[4-(пиперидин-1-карбонил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A16" 2-[4-(6-хидроксипиридин-2-ил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A18" N-пиридин-2-ил-2-[4-(4-оксо-3,4,5,6,7,8-хексахидрокиназолин-2-ил)пиперазин-1-ил]ацетамид

"A19" 2-(4-ацетилпиперазин-1-ил)-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A20" 2-[4-(морфолин-4-карбонил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A21" 2-[4-(3-аминопропаноил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A22" 2-[4-(4-оксо-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-2-ил)пиперазин-1-ил]пиридин-3-карбоксамид

"A23" 2-[4-(4-оксо-3,4,5,6,7,8-хексахидрокиназолин-2-ил)пиперазин-1-ил]-N-пиридин-3-илацетамид

"A24" 2-[4-(2,2-диметилпропаноил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A25" 2-[4-(2-хидроксиетил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A26" 2-[4-[2-(2-пиридил)етил]пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A27" 2-[4-(пиперидин-2-карбонил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A28" 4-(4-оксо-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-2-ил)пиперазин-2-карбоксамид

"A29" 2-[3-(хидроксиметил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A30" (2R)-1-(4-оксо-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-2-ил)пиперазин-2-карбоксамид

"A31" 2-[(2R)-2-(хидроксиметил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A32" 2-[4-(3-пиридил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A33" 2-[4-(4-оксо-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-2-ил)пиперазин-1-ил]бензонитрил

"A34" 2-[4-(4-оксо-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-2-ил)пиперазин-1-ил]бензамид

"A35" 2-(4-хидрокси-4-фенил-1-piperidil)-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"A36" 2-[4-(4-флуоро-2-метокси-



фенил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"А37" 2-[4-(2,4-диметоксифенил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"А38" 2-[4-(2-хлоро-4-метокси-фенил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"А39" 2-[4-(2-хлоро-4-флуоро-фенил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"А40" 2-[4-(4-оксо-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-2-ил)пиперазин-1-ил]ацетамид

"А41" 2-(3-фенилпиперазин-1-ил)-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"А42" 2-[4-(2-изопропоксифенил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"А43" 2-[4-[2-(трифлуорометокси)фенил]пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"А44" 2-[4-(6-метоксипиридазин-3-ил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"А45" 4-[4-(4-оксо-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-2-ил)пиперазин-1-ил]бензонитрил

"А46" 2-[4-[4-(4-оксо-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-2-ил)пиперазин-1-ил]фенил]ацетонитрил

"А47" 2-[4-[4-(трифлуорометокси)фенил]пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"А48" 2-[4-(4-етоксифенил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"А49" 2-[4-(4-изопропоксифенил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"А50" 2-[4-(4-трифлуорометилфенил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"А51" 2-[4-(6-метокси-3-пиридил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"А52" 2-[4-(5-метокси-2-пиридил)пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"А53" 2-[4-хидрокси-4-(4-метокси-фенил)-пиперидин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"А54" 2-[4-(2-метокси-фенил)-пиперидин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"А55" 2-[4-(4-метокси-фенил)-пиперидин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"А56" 2-[4-(2-трифлуорометил-фенил)-пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

"А57" 2-[4-[2-(1-хидрокси-1-метил-етил)фенил]пиперазин-1-ил]-5,6,7,8-тетрахидро-3Н-киназолин-4-он

и нивни фармацевтски прифатливи солвати, соли, таутомери и стереоизомери, вклучувајќи нивни смеси во сите односи. има уште 6 патентни барања.

(51) **C 07D 413/12, C 07D 417/12, C 07D 417/14, A 61K 9/00, A 61K 45/06, A 61K 31/4439, A 61K 31/4427, A 61K 9/08, A 61P 27/06**

(11) **7003**

(13) T1

(21) **2016/271**

(22) 28/04/2016

(45) 30/06/2017

(30) EP10175151 02/09/2010 --

(96) 29/08/2011 EP11752517.0

(97) 24/02/2016 EP2611415

(73) **Bayer Intellectual Property GmbH**

Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim, DE


(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) **LERCHEN, Hans-Georg; MEIBOM, Daniel; VON DEGENFELD, Georges; SANDNER, Peter; KNORR, Andreas; KLAR, Jürgen and ALBRECHT-KÜPPER, Barbara**


(54) **АДЕНОЗИН А1 АГОНИСТИ ЗА ТРЕТМАНОТ НА ГЛАУКОМ И ОКУЛАРНА ХИПЕРТЕНЗИЈА**

(57) 1 Соединение со формулата (I)



(I),

назначено со тоа, што
A е кислород или сулфур,
R1 е водород или група со
формулата



или

во кое што

е прикачувањето на кислородниот-атом,
L1 е линеарен (C2-C4)-алкандиил,
L2 е линеарен (C1-C3)-алкандиил,
R5 и R8 се идентични или различни и
независно одбрани од групата составена од
водород, метил, пропан-2-ил, пропан-1-ил, 2-
метилпропан-1-ил, 1-метилпропан-1-ил,
бутан-1-ил, терц-бутил, фенил, бензил, p-

хидроксibenзил, индол-3-илметил,
имидазол-4-илметил, хидроксиметил, 2-
хидроксиетил, 1-хидроксиетил,
меркаптометил, метилтиометил, 2-
меркаптоетил, 2-метилтиоетил,
карбамоилметил, 2-карбамоилетил,
карбоксиметил, 2-карбоксиетил, 4-
аминобутан-1-ил, 4-амино-3-хидроксибутан-
1-ил, 3-аминопропан-1-ил, 2-аминометил,
аминометил, 3-гванидинопропан-1-ил, 3-
уреидопротан-1-ил,

R6 и R9 се независно одбрани од водород
или метил,
R7 е водород или (C1-C4)-алкил,
или

R7 и R5 формираат заедно со атомите на кои
тие се прикачени пиролидин- или пиперидин-
прстен,

R10 и R11 се идентични или различни и се
независно одбрани од водород или (C1-C4)-
алкил, каде што (C1-C4)-алкил може да е
супституирано со една група одбрана од
хидрокси, (C1-C4)-алкокси, amino, моно-(C1-
C4)-алкиламино или ди-(C1-C4)-алкиламино,
или

R10 и R8 формираат заедно со атомите на
кои тие се прикачени пиролидин- или
пиперидин-прстен,

и

R12 е водород или хидроксикарбонил,
R2 е водород или група со формулата -
CH2OR1, каде што R1 е дефинирано како
што е горе,
R3 е водород, метил или етил,
R4 е водород, метил или етил,
или

R3 и R4 формираат заедно со азотниот-атом,
на кој тие се врзани, азетидин-, пиролидин-
или пиперидин-прстен, каде што азетидин-,
пиролидин- или пиперидин-прстенот може да
се супституирани со еден или 2 супституенти
независно одбрани од групата флуоро,
трифлуорометил, метил, етил, метокси и

етокси,
или негови соли, солвати и солвати на
солите
за употребата во метода за третманот и/или

профилактиката на глауком, нормотензивен
глауком, окуларна хипертензија и/или
комбинации од истите.
има уште 11 патентни барања.

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P
19/02**

(11) **7004** (13) T1

(21) **2016/272** (22)

28/04/2016

(45)

30/06/2017

(30) US20080139679P 22/12/2008 US and
US20090164486P 30/03/2009 US

(96) 21/12/2009 EP09833924.5

(97) 09/03/2016 EP2376121

(73) **The University of Melbourne**

Grattan Street Parkville, Victoria 3052, AU

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **HAMILTON, John Allan and COOK,
Andrew David**

(54) **ЛЕКУВАЊЕ НА ОСТЕОАРТРИТИС**

(57) 1 Антагонист на GM-CSF за употреба
при лекување на остеоартритис, кадешто
антагонситот е антитело специфично за
GM-CSF.

има уште 6 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) **B 01J 20/32, B 01J 20/04, C 02F 1/66, C
02F 103/28, C 02F 11/14, C 02F 1/28, C 02F
1/56**

(11) **7106**

(21) **2016/320**

(13) T1

(22) 17/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) EP11187987 04/11/2011 -- and
US201161558146P 10/11/2011 US

(96) 30/10/2012 EP12778745.5

(97) 16/03/2016 EP2773453

(73) **Omya International AG**

Baslerstrasse 42 4665 Oftringen, CH

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) GERARD, Daniel E.; HARTAN, Hans-Georg; SCHOELKOPF, Joachim; SKOVBY, Michael and GANE, Patrick A. C.

(54) **УПОТРЕБА НА ПОВРШИНСКИ ТРЕТИРАН КАЛЦИУМ КАРБОНАТ ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ВОДА И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ВОДА ОД ТИЊА И СЕДИМЕНТИ И ДОБИЕН КОМПОЗИТЕН МАТЕРИЈАЛ**

(57) 1 Употреба на површински третиран калциум карбонат за пречистување на водата и/или отстранување на вода од тиња и/или седименти, при што најмалку 1

% од достапната површинска област на калциум карбонатот е покриен со облога која што содржи најмалку еден катјонски полимер, при што површински третирањот калциум карбонат содржи површински модифициран калциум карбонат кој што е обработен со катјонски полимери преку дополнителен чекор на третирање, и при што површински модифицираниот калциум карбонат се добива со подложување на реакција на природен калциум карбонат и/или наталожен калциум карбонат со киселина и со јаглен диоксид пред подготовката на површински третирањот калциум карбонат, при што јаглен диоксидот се формира на самото место со третманот со киселина и/или се добива од некој надворешен извор.

има уште 24 патентни барања.

(51) **A 61K 35/74, A 61P 37/00, A 61P 1/00**

(11) **7107**

(13) T1

(21) **2016/321**

(22) 17/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) GB20110017313 07/10/2011 GB

(96) 08/10/2012 EP12775538.7

(97) 20/04/2016 EP2763685

(73) **4D Pharma Research Limited**

Life Sciences Innovation Building Cornhill Road Aberdeen AB25 2ZS, GB

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) KELLY, Denise and MULDER, Imke

(54) **БАКТЕРИЈА ЗА УПОТРЕБА КАКО ПРОБИОТИК ЗА НУТРИЦИОНИСТИЧКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРЕБИ**

(57) 1 Бактерискиот вид *Roseburia hominis* за медицинска употреба.

има уште 19 патентни барања.



Слика 1

(51) F 23B 60/02, F 23B 90/02, F 23B 90/04, F 23B 90/06, F 24B 1/02, F 24B 5/02

(11) 7108

(13) T1

(21) 2016/322

(22) 17/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) DE201310102314 08/03/2013 DE and DE201310103205 28/03/2013 DE

(96) 24/02/2014 EP14156339.5

(97) 20/04/2016 EP2775201

(73) Blank, Thomas

Klaus-Blank-Strasse 1 91747 Westheim, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Blank, Thomas

(54) ПОСТАПКА ЗА УПРАВУВАЊЕ НА УРЕД ЗА ГРЕЕЊЕ

(57) 1 Оперативна постапка на уред за греење на гранулирано гориво којшто содржи најмалку една резервоарска комора за гранулирано гориво (11) и содржи горилник соседен до резервоарската комора, којашто ги содржи следниве оперативни чекори

- подготвителна фаза: резервоарската комора (10,45, 46, 52, 53, 54, 55) се полни со гранулирано гориво (11);

- фаза на согорување: складираното гранулирано гориво (11) се распапува такашто додаток за согорување за гранулираното гориво (11) се додава во резервоарската комора(10, 45, 46, 52, 53, 54, 55) за време на дотур на примарен воздух

(25) кон резервоарската комора(10, 45, 46, 52, 53, 54, 55);


се карактеризира со тоа што:

- прва термална фаза на експлоатација: по распалувањето на гранулираното гориво (11) со помош на додатоко за согорување, прекинат е дотокот на примарен воздух, гранулираното гориво (11) се конвертира во гранулирана итермедиарна супстанција, со ослободување на гасови, како резултат на процес на загревање, и ослободените гасови

го достигнуваат горилникот (12), пришто согоруваат кога секундарниот воздух (26) е додаден, низ отворите (14, 49, 51) поврзани со резервоарската комора(10, 45, 46, 52, 53, 54, 55) кон горилникот (12); и

- втора термална фаза на експлоатација: по конвертирањето на гранулираното гориво (11) во гранулирана интермедиарна супстанца, гранулирана интермедиарна супстанца согорува во резервоарската комора (10, 45, 46, 52, 53, 54, 55) при дотур на примарен воздух (25).

има уште 5 патентни барања.



Слика 1

(51) C 07D 471/04, C 07D 519/00, A 61K 31/4985, A 61K 31/496, A 61K 31/4738, A 61K 31/5377, A 61P 13/00, A 61P 13/02
(11) 7109 (13) T1

(21) 2016/323

(22) 18/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) JP20100200403 07/09/2010 JP

(96) 07/09/2011 EP11823618.1


(97) 27/04/2016 EP2615089

(73) **Astellas Pharma Inc.****3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku Tokyo 103-8411, JP**(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) KAIZAWA, Hiroyuki; YAMAMOTO, Hirofumi; KAMIJO, Kazunori; SUGITA, Mari; SEO, Ryushi; YAMAMOTO, Satoshi and UKAI, Atsushi

**(54) СОЕДИНЕНИЈА НА
ПИРАЗОЛОКВИНОЛИН**


(57) 1 Соединение од формула (I) или негова сол:



во која

R1 претставува водород, халоген-C1-6 алкил, C1-6 алкил, или -O-C1-6 алкил,

R2 е група од формула (II):



R3 претставува C1-6 алкилен- (циклоалкил кој може да биде супституиран со халоген или -O-C1-6 алкилот); C1-6 алкиленот-заситен хетеро прстен со содржина на кислород; циклоалкил кој може да биде супституиран со халоген или -O-C1-6 алкилот; заситен хетеро прстен со содржина на кислород; или моноцикличен заштитен хетеро прстен со содржина на азот кој може

да биде супституиран со C1-6 алкилот, C1-6 алкилен-арилот, или -CO-C1-6 алкилен-O-C1-6 алкилот,

R4, R5 и R6 се водород,

Ra и Rb комбинирани се со соседниот атом на азот поради образување на моноцикличниот хетеропрстен со содржина на азот, кој може да биде супституиран со група избрана помеѓу :

-OH; халоген-C1-6 алкил; -O-C1-6 алкил кој може да биде супституиран со 1 до 3 групи избрани од групата која се состои од халоген, халоген, C1-6 алкил и циклоалкил; арил кој може да биде супституиран со група избрана од G1 на групата; хетеропрстен кој може да биде супституиран со група избрана од група G2; C1-6 алкилен-O-циклоалкил; -O-Циклоалкил; -O- (Хетеро прстен кој може да биде супституиран со група избрана од група G2); C1-6 алкил кој може да биде супституирана со една или повеќе групи избрани од групата која се состои од халоген, халоген-C1-6 алкил, -O-циклоалкил, -O-C1-6 алкил, и -O-халогено-1-6 алкил; и C1-6 алкилен-O-C1-6 алкил кој може да биде супституирана со една или повеќе групи избрани од групата која се состои од халоген, халоген-C1-6 алкил, и циклоалкил,

група G1 се состои од халоген, C1-6 алкил, хало-C1-6 алкил, -OH, -O-C1-6 алкил, -O-хетеро прстен, -O-C1-6 алкилен-арил, -O-C1-6 алкилен-хетеро прстен, -O-халогено-C1-6 алкил, -N (C1-6 алкил)2, C1-6 алкилен-N (C1-6 алкил)2, C1-6 алкилен-хетеро прстен, арил евентуално супституиран C1-6 алкил, хетеро прстен кој може да биде супституиран со C1-6 алкил, -COOH, -CO-O-C1-6 алкил, -CO-O-C1-6 алкилен-O-C1-6 алкил, -CO-O-C1-6 алкилен-арил, -CO-O-C1-6 алкилен-O-арил, -CO-NH2, -CO-NH-C1-6 алкил, -CO-N (C1-6 алкил)2, -CO-N (C1-6 алкил) -арил, -CO-N (C1-6 алкил) хетеро прстен, -CO-N (C1-6 алкил) - (C1-6 алкилен-арил), -CO-NH-C1-6

алкилен-ОН, и-СО-НН-хетеро прстен, и група G2 се состои од халоген, C1-6 алкил, халоген-C1-6 алкил, -ОН, -О-C1-6 алкил, -О-C1-6 алкилен-арил, -О-C1-6 алкилен-хетеро прстен, -О-халоген -C1-6 алкил, цијано, -N (C1-6 алкил)₂, -NH-CO-C1-6 алкил, C1-6 алкилен-О-C1-6 алкил, C1-6 алкилен- хетеро прстен, арил, хетеро прстен кој може да биде супституиран со C1-6 алкил, -COOH, -CO-О-C1-6 алкил, -CO-О-C1-6 алкилен-О-C1-6 алкил, -CO- О-C1-6-алкилен-арил, -CO-О-C1-6 алкилен-О-арил, -CO-NH₂, -CO-NH-C1-6 алкил, -CO-N (C1-6 алкил)₂, -CO-N (C1-6 алкил) -арил, -CO-N (C1-6 алкил) хетеро прстен, -CO-N (C1-6 алкил) - (C1-6 алкилен-арил), -CO- NH-C1-6 алкилен-ОН, и-СО-НН-хетеро прстен

каде "арилот" се однесува на C6-14 моноциклична до трициклична група на прстени на ароматичниот јаглеродород, а поимот "хетеро прстен" се однесува на групата на прстени која содржи (i) моноцикличен 3- до 8-член прстен со 1 до 4 хетеро атоми избрани помеѓу кислород, сулфур и азот, или (ii) би- до трицикличен прстен со 1 до 5 хетеро атоми избрани помеѓу кислород, сулфур и азот, формирана со фузија на прстените на моноцикличниот хетеро прстен со два или три прстена избрани од групата која се состои од моноцикличниот хетеро прстен, бензеновиот прстен, C5-8 циклоалканот и C5-8 циклоалкенот. има уште 21 патентни барања.

(51) **H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/122, H 04N 19/96, H 04N 19/186, H 04N 19/593, H 04N 19/176**

(11) **7110** (13) T1
(21) **2016/324** (22) 19/05/2016
(45) 30/06/2017

(30) KR20100031145 05/04/2010 KR
(96) 05/04/2011 EP11766126.4
(97) 18/05/2016 EP2545713
(73) **Samsung Electronics Co., Ltd**
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) MIN, Jung-Hye; ALSHINA, Elena and
HAN, Woo-Jin

(54) **ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РЕЖИМ НА**
ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ НА
ЕДИНИЦА ЗА КОДИРАЊЕ НА СЛИКА И
ЕДИНИЦА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА СЛИКА

(57) 1 Постапка за декодирање на слика, при што постапката се состои од: делење на постојната слика на мноштво од максимално единици за кодирање, секоја

единица за кодирање има максимална големина согласно на податокот за максималната големина на единицата, каде што максималните единици за кодирање се поделени во мноштво на единици за кодирање користејќи податок за длабочина кој определува број на пати на кои единицата за кодирање е просторно поделена од максималните кодни единици; делење на компонента на луминанта на максимална единица за кодирање и компонента на хроминанта на максимална единица за кодирање на постојната слика во една или повеќе единици за кодирање на луминанта компонента и една или повеќе единици за кодирање на хроминанта компонента, соодветно согласно на податокот за делење; изведување на прв податок во режим на внатрешно предвидување кој го покажува режимот на внатрешно предвидување применет врз луминантна компонента од единица за предвидување вклучена во единицата за кодирање на луминантната компонента; изведување на втор податок во

режим на внатрешно предвидување кој го покажува режимот за внатрешно предвидување применет врз компонентата на хроминанта од единица за предвидување согласно луминантната компонента од единицата за предвидување; и вршење на внатрешно предвидување на луминантната компонента на единицата за предвидување на основа на првиот податок од внатрешното предвидување на луминантната компонента од единицата за предвидување и вршење на внатрешно предвидување на хроминантната компонента од единицата за предвидување на основа на вториот податок од режимот на внатрешно предвидување, каде што режимот на внатрешно предвидување укажува посебна врска помеѓу мноштво од врски, посебната врска е посочена од еден од dx број во хоризонтален правец и фиксен број

во вертикален правец, и dy број во вертикален правец и фиксен број во хоризонтален правец при што dx бројот и dy бројот се една од вредностите избрани помеѓу: {32, 26, 17, 13, 9, 5, 2, 0, -2, -5, -9, -13, -17, -21, -26} во согласност со посебниот правец, и каде што, кога вториот податок на режимот на внатрешно предвидување на компонентната на хроминантата од единицата за предвидување е еднаков на луминантна компонента при режим на внатрешно предвидување, режимот на внатрешно предвидување на хроминантната компонента на единицата за предвидување е определена да биде еднаква на режимот на внатрешно предвидување на луминантната компонентата на единицата за предвидување.

има уште 1 патентни барања.

Слика 1



(51) **C 07K 16/22, A 61K 38/18, A 61K 45/06, A 61K 31/513, A 61K 39/395, A 61P 35/00**

(11) **7111**

(13) **T1**

(21) **2016/325**

(22) **20/05/2016**

(45) **30/06/2017**

(30) **US20090229418P 29/07/2009 US and US20100295194P 15/01/2010 US**

(96) **27/07/2010 EP10737224.5**

(97) **18/05/2016 EP2459592**

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US

(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) **THURSTON, Gavin and DALY, Christopher**

(54) **ХУМАНИ АНТИТЕЛА СО ВИСОК АФИНТЕТ КОН ХУМАНИОТ АНГИОПОЕТИН-2**

(57) 1 Изолирано хумано антитело или негов фрагмент врзан за антиген кој специјално го врзува хуманиот ангиопоетин-2 (hAng2) со KD со помалку од 80 pM но не покажува никакво врзување за hAng-1 при

тестирање со површинска плазмена резонанца и содржи тешка низа CDR-1 (HCDR1) со аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO:4, HCDR-2 со аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO:6, HCDR-3 со аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO:8, лесна

низа CDR-1 (LCDR1) со аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO 12, LCDR-2 со аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO:14, и LCDR-3 со аминокиселинска секвенца од SEQ ID NO:16.

има уште 7 патентни барања.



(51) В 29В 13/02, В 29С 57/02

(11) 7112

(13) Т1

(21) 2016/326

(22) 20/05/2016

(45) 30/06/2017

(30)

(96) 06/09/2010 EP10766300.7

(97) 30/03/2016 EP2614952

(73) Molecor Tecnologia, S.L.

C/Duero 34 28840 Mejorada Del Campo, ES

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) MUNOZ DE JUAN, Ignacio

(54) УРЕД И МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ОТВОРИ НА БИАКСИЈАЛНО ОРИЕНТИРАНИ ПЛАСТИЧНИ ЦЕВКИ СО ИНТЕГРИРАНИ ЗАПТИВАЧКИ ДИХТУНЗИ

(57) 1 Апарат за производство на втичница за биаксијално ориентирана пластична цевка со интегриран дихтунг, кој што се состои од средство за загревање (21), средство за ладење (22), и цилиндрично вретено кој што


има:

прв сектор (5), со надворешен дијаметар кој што е ист или поголем од надворешниот дијаметар на биаксијално ориентираната

цевка (1), дизајнирана така да го прима завршниот профил на споменатата цевка и со надворешен дијаметар кој што е погоден за воведување на дихтунгот (12), втор цилиндричен сектор (14), со дијаметар кој што е поголем од дијаметарот на првиот сектор (5), кој што е направен како запирач на дихтунгот (12), и трет сектор (15), концентричен и надворешен во однос на вториот сектор (14), што се карактеризира со тоа што првиот сектор (5) е формиран од најмалку три сегменти (6, 7, 8) одвоени со шајбни (9, 10, 11), при што вториот сектор (14) е исто така одвоен од првиот сектор (5) со една од споменатите шајбни (11), и комора (16) отворена со вториот сектор (14) на еден од неговите краеве поставена помеѓу вториот сектор (14) и третиот сектор (15), при што има и гумичка (17) која што овозможува влез на завршниот профил и ја изолира комората (16) однадвор, како и со тоа што најмалку два од споменатите сегменти (10, 11) од првиот сектор (5), вториот сектор (14) и третиот сектор (15) се поврзани со средството за загревање (21) и / или со средството за ладење (22)

регулирано со контролен уред (20) кој што овозможува селективно и не-зависно менување на температурата на споменатите сегменти (10, 11) и сектори (14, 15) и

оттamu, на цевката за да помогне при моделирање на втичницата која нема да ја дезориентира цевката.
има уште 13 патентни барања.



(51) **C 07D 409/12, A 61K 31/4704, A 61P 25/00**

(11) **7113**

(13) T1

(21) **2016/327**

(22) 20/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) US201161532393 08/09/2011 US

(96) 07/09/2012 EP12766485.2

(97) 13/04/2016 EP2753617

(73) **Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.**

2-9, Kanda Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, JP

(74) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) YAMASHITA, Hiroshi; SAKURAI, Yohji; MIYAMOTO, Motoyuki; NAKAMURA, Yuichi; KURODA, Hideaki and MINOWA, Takuya

(54) ДЕРИВАТИ НА БЕНЗОТИОФЕН СУПСТИТУИРАНИ СО ПИПЕРАЗИН, КАКО АНТИПСИХОТИЧНИ СРЕДСТВА

(51) **B 01D 53/50, B 01D 53/34**

(11) **7105**

(13) T1

(21) **2016/328**

(22) 23/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) DE20111051022 10/06/2011 DE

(96) 10/05/2012 EP12167413.9

(97) 24/02/2016 EP2532416

(73) **Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH**

Schifferstrasse 80 47059 Duisburg, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) BUDDENBERG, Torsten; PAPENHEIM, Georg and STREIBER, Sven


(54) ОТСТРАНУВАЊЕ НА СУЛФУР ОД ТЕЧЕН ГАС СО МОЖНОСТ ЗА ОБНОВА НА ВОДА

(51) **A 61K 8/27, A 61K 8/35, A 61K 8/49, A 61K 8/67, A 61K 8/73, A 61Q 17/04**
 (11) **7104** (13) T1
 (21) **2016/329** (22) 23/05/2016
 (45) 30/06/2017
 (30) MI20080560 01/04/2008 IT
 (96) 23/03/2009 EP09734893.2
 (97) 16/03/2016 EP2257266
 (73) **Braguti, Lodovico Gianluca and Varani, Loretta**
Via Bicocca 22, 23900 Lecco, IT and Via Beccaria 12, 40020 Casalfiumanese (BO), IT
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (72) Braguti, Lodovico Gianluca and Varani, Loretta
 (54) **СОСТАВИ ДИЗАЈНИРАНИ ДА СПРЕЧАТ/ЗАШТИТАТ ФОТОАЛЕРГИСКИ И ФОТОТОКСИЧНИ РЕАКЦИИ НА КОЖА**

(57) 1 Употреба на комбинација од:
 а) UV-A фотоапсорбирачки системи;
 б) карбоксиметил бета-глюкан и ектоин како цитозаштитни агенси;
 ц) антиоксиданси одбрани од витамини С и/или Е и/или нивни деривати;
 д) и по можност биофлавоноиди, проантоцијанидини, полифеноли, вербаскозиди, ксилоглюкани или екстракти од растение што ги содржат истите; за подготвување топички состави за спречувањето на или заштитата од фотоалергиски и фототоксични реакции на кожата условени од фармацевтски производи, производи за локална употреба и/или храна, или предизвикани од субјективни предиспозиции.
 има уште 9 патентни барања.

(51) **C 21B 13/08, F 27B 7/33, F 27D 15/00**
 (11) **7103** (13) T1
 (21) **2016/330** (22) 25/05/2016
 (45) 30/06/2017
 (30) DE102012103588 24/04/2012 DE
 (96) 28/02/2013 EP13706555.3
 (97) 13/04/2016 EP2841861
 (73) **ThyssenKrupp Industrial Solutions AG 45143 Essen, DE**
 (74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) GRUND, Guido; MILEWSKI, Gunther and NOWATSCHEIN, Markus

(54) **СИСТЕМ И МЕТОД ЗА ТОПЛОТНО ТРЕТИРАЊЕ НА ЗРНЕСТ И ГРУТЧЕСТ МАТЕРИЈАЛ**
 (57) 1 Систем за топлотно третирање на зрнест и грутчест материјал (5), кој што се состои од ротационска печка (1) за прелиминарно редуцирање на материјалот, и кој што се состои од електрична печка за топење (4) на претходно редуцираниот материјал, при што ротационската печка (1) и електричната печка (4) имаат поставено помеѓу нив прв уред за филтрирање (2) за одвојување на преголемите честички (6а) и потоа дробилка (3) за дробење на преголемите честички (6а).
 има уште 13 патентни барања



СЛИКА 1

(51) C 07D 413/14, C 07D 413/10, C 07D 261/12, C 07D 417/14, A 61K 31/497, A 61P 19/02, A 61P 17/06, A 61P 11/06, A 61P 29/00

(11) 7102

(13) T1

(21) 2016/332

(22) 25/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) KO04732011 01/04/2011 IN and KO12152010 30/10/2010 IN

(96) 31/10/2011 EP11805651.4

(97) 06/04/2016 EP2632906

(73) **Lupin Limited**

State of Maharashtra, Mumbai 400 098, IN

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SINHA, Neelima; PALLE, Venkata, P.;

IRLAPATI, Nageswara, Rao; DESHMUKH,

Gokul, Keruji; KARCHE, Vijay, Pandurang;

JACHAK, Santosh, Madhukar and KAMBOJ,

Rajender, Kumar

(54) **ДЕРИВАТИ НА ОКСАЗОЛИН И ИЗОКСАЗОЛИН КАКО СРАС МОДУЛАТОРИ**

(57) 1 Соединение со Формула (Id):
при што прстенот е селектиран од Формула (v) до (vii):
R е селектиран од алкил, халоалкил, циклоалкил, циклоалкенил, арил, хетероарил, хетероциклил, -C(O)NR₆R₇, -C(O)OR₆ и -C(O)R₆;
прстенот W е селектиран од арил, хетероарил, циклоалкил и хетероциклил;
R₁, кој што може да биде ист или различен во секоја појава, е независно селектиран од хало, цијано, нитро, хидроксил, алкил, халоалкил, алкокси, халоалкокси, циклоалкил, арил, хетероарил, хетероциклил, -S(O)nR₆, -NR₆S(O)2R₇, -NR₆(CR₈R₉)nC(O)OR₆, -NR₆(CR₈R₉)nC(O)R₆, -NR₆(CR₈R₉)nC(O)NR₆R₇, -C(O)NR₆R₇, -C(O)(O)R₆, -C(O)R₆, -OC(O)R₆, и -OC(O)NR₆R₇;

R₂ е селектиран од водород, хало,

хидроксил, цијано, нитро, алкил, халоалкил, алкенил, алкинил, алкокси, халоалкокси, алкенилокси, алкинилокси, циклоалкил, циклоалкокси, $-C(O)OR_6$, $-NR_6R_7$, $-C(O)R_6$, $-NHS(O)2R_7$ и $-NHC(O)R_6$; R_3 , кој што може да биде ист или различен во секоја појава, е независно селектиран од водород, хало, хидроксил, алкил, алкокси, халоалкил, халоалкокси, $-NR_6R_7$, $-NR_6S(O)2R_7$, $-C(O)NR_6R_7$ и $-C(O)OR_6$; R_4 и R_5 , кои што може да бидат исти или различни во секоја појава, се независно селектирачни од водород, хало, $-OR_{10}$, алкил, халоалкил, хидроксиалкил, циклоалкил, арил, хетероарил, хетероциклил, $-(CR_8R_9)nC(O)NR_6R_7$, $-C(O)R_6$, и $-(CR_8R_9)nC(O)OR_6$; под услов ако, кога некој од R_4 или R_5 во Y е $-OR_{10}$ тогаш R_{10} не е водород; или R_4 и R_5 , земени заедно со јаглородниот атом за кој што тие се закачени, може да формираат заменет или незаменет 3- до 7- член карбоцикличен или хетероцикличен прстен; или кој било од R_4 и R_5 во X и кој било од R_4 и R_5 во Y комбинирани заедно, кога тие се закачени за јаглородните атоми, може да формираат 4- до 7- член заменет или незаменет хетероцикличен прстен со цел да даде бицикличен хетероцикличен прстен; прстенот D е селектиран од при што, и A_1 и A_2 се C или N ; G е селектиран од NR_{12} и O ; R_{12} е селектиран од водород, алкил, циклоалкил, арил, хетероарил, и хетероциклил; R_{10} е селектиран од водород, алкил, циклоалкил, арил, хетероарил, и хетероциклил; R_6 и R_7 , кои што може да бидат исти или различни во секоја појава, се независно селектирачни од водород, алкил, циклоалкил, арил, хетероарил, и

хетероциклил; или R_6 и R_7 , земени заедно со азотниот атом за кој што тие се закачени, може да формираат заменет или незаменет 3- до 14- член хетероцикличен прстен; R_8 и R_9 , кои што може да бидат исти или различни во секоја појава, се независно селектирачни од водород, хало, алкил и алкокси; или R_8 и R_9 , земени заедно со јаглородниот атом за кој што тие се закачени, може да формираат 3- до 6- член цикличен прстен при што цикличниот прстен може да биде карбоцикличен или хетероцикличен; n е цел број кој што се движи во распон од 0 до 2, вклучително двата; p е цел број кој што се движи во распон од 0 до 5, вклучително двата; q е цел број кој што се движи во распон од 1 до 4, вклучително двата; при што алкилот, халоалкилот, хидроксиалкилот, алкенилот, алкинилот, алкокси, халоалкокси, алкенилокси, алкинилокси, циклоалкил, циклоалкокси, арил, хетероарил, хетероциклил, секогаш кога се јавуваат можат да бидат незадолжително заменети со еден или повеќе супституенти независно селектирани од хидрокси, хало, цијано, нитро, оксо ($=O$), тио ($=S$), алкил, халоалкил, алкенил, алкинил, арил, арилалкил, циклоалкил, циклоалкилалкил, циклоалкенил, хетероарил, хетероцикличен прстенот, хетероциклиалкил, хетероарилалкил, $-C(O)OR_x$, $-C(O)R_x$, $-C(S)R_x$, $-C(O)NR_xR_y$, $-NR_xC(O)NyR_z$, $-N(R_x)S(O)R_y$, $-N(R_x)S(O)2R_y$, $-NR_xR_y$, $-NR_xC(O)R_y$, $-NR_xC(S)R_y$, $-NR_xC(S)NR_yR_z$, $-S(O)2NR_xR_y$, $-OR_x$, $-OC(O)R_x$, $-OC(O)NR_xR_y$, $-R_xC(O)OR_y$, $-R_xC(O)NR_yR_z$, $-R_xC(O)R_y$, $-SR_x$, и $-S(O)2R_x$; при што секоја појава на R_x , R_y и R_z се независно селектирани од водород, алкил, халоалкил, алкенил, алкинил, арил, арилалкил, циклоалкил, циклоалкенил, хетероарил, хетероцикличен



прстен, хетероциклилалкил прстен и хетероарилалкил;
 при што алкил се однесува на јаглеводороден радикал извлечен од алкан кој што ги вклучува сатмо јаглеродните и водородните атоми во главниот елемент, нема незаситеност, има од еден до шест јаглеродни атоми, и е закачен за остатокот од молекулата со единечна врска;
 при што алкенил се однесува на јаглеводороден радикал кој што содржи од 2 до 10 јаглеродни атоми и вклучува најмалку една јаглерод-јаглерод двојна врска;
 при што алкинил се однесува на јаглеводороден радикал кој што содржи од 2 до 10 јаглеродни атоми и вклучува најмалку една јаглерод-јаглерод тројна врска;
 при што циклоалкил се однесува на еден не-ароматичен моно или мултицикличен прстенест систем кој што има 3 до 12 јаглеродни атоми;
 при што циклоалкенил се однесува на еден не-ароматичен моно или мултицикличен прстенест систем кој што има 3 до 12 јаглеродни атоми и вклучува најмалку една

јаглерод-јаглерод двојна врска;
 при што арил се однесува на еден ароматичен радикал кој што има 6- до 14- јаглеродни атоми, вклучува моноциклични, бициклични и трициклични ароматични системи;
 при што карбоцикличен прстен се однесува на 3- до 10- член заситен или незаситен, моноцикличен, фузиониран бицикличен, спироцикличен или премостен полицикличен прстен кој што содржи јаглеродни атоми;
 при што хетероцикличен прстен или хетероциклил се однесува на заменет или незаменет не-ароматичен 3 до 15- член прстен кој што се состои од јаглеродни атоми и со еден или повеќе хетероатом(и) независно селектирани од N, O или S; и при што хетероарил се однесува на заменет или незаменет 5- до 14- член ароматичен хетероцикличен прстен со еден или повеќе хетероатом(и) независно селектирани од N, O или S; или фармацевтски прифатлива сол од тоа или стереоизомери од тоа.
 има уште 16 патентни барања.

(51) **C 12N 15/113, A 61K 31/7088, A 61K 48/00**

(11) **7101**

(13) T1

(21) **2016/333**

(22) 25/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) EP00203283 21/09/2000 --

(96) 21/09/2001 EP13170245.8

(97) 27/04/2016 EP2636741

(73) **Academisch Ziekenhuis Leiden 2333 ZA Leiden, NL**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) van Deutekom, Judith Christina Theodora; van Ommen, Garrit-Jan Boudewijn and Den Dunnen, Johannes Theodorus

(54) **ПРЕДИЗВИКУВАЊЕ НА ПРЕСКОКНУВАЊЕ НА ЕКСОНОТ ВО ЕУКАРИОТСКИ КЛЕТКИ**

(57) 1 Антисенс олигонуклеотид насочен кон внатрешноста на ексонот 43 на човечкиот дистофин пре-mRNA кој што го овозможува маскирањето на споменатиот ексон за апаратот за соединување и исклучувањето на споменатиот ексон од крајната mRNA, при што споменатиот антисенс не е DNA или фосфоротиоат DNA што се состои од нуклеотидната низа

GCACTTTGCAA-T-GCTGCTGTCTTCTTGCT
ТАТ објавена како НИЗА ИД БР: 3 во ЕР 1
160 318 или DNA или фосфотриптоат DNA
што се состои од нуклеотидна низа
комплементарна на нуклеотидната низа

AG-C-AAGAAGACAGCAGCAUUGCAAAG
објавена како НИЗА ИД БР: 1 во ЕР 1 160
318.
има уште 11 патентни барања.

СЛИКА 1



(51) **C 07D 251/10, C 07H 19/12**

(11) **7100**

(13) T1

(21) **2016/335**

(22) 25/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20030390530 17/03/2003 US

(96) 16/03/2004 EP10151392.7

(97) 11/05/2016 EP2181988

(73) **Celgene International Sarl**

Route de Perreux 1 2017 Boudry, CH

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Ionescu, Dumitru; Blumbergs, Peter and
Selvey, Lee Alani

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ**

БАЗИРАНИ НА КРИСТАЛНА ФОРМА I ОД 5-АЗАЦИТИДИН

(57) 1 Фармацевтски состав кој содржи кристална форма од 5-азациитидин заедно со има уште 15 патентни барања.

фармацевтски прифатлив ексципиент, дилуент, или носач; кадешто кристалната форма од 5-азациитидин може да се добие со метод кој содржи чекори од рекристализирање на 5-азациитидин од смеса на растворувачи која содржи диметилсулфоксид и најмалку еден ко-растворувач избран од групата која содржи етанол, 2-пропанол(изопропил алкохол), ацетонитрил и метилетил кетон, со ладење на споменатата смеса од растворувачи од избраната температура за да дозволи споменатиот 5-азациитидин да се раствори целосно на амбиентална температура; и изолирање на рекристализираниот 5-азациитидин.

(51) **C 12M 1/00, C 12M 1/04, C 12M 1/12, C 12N 15/74, C 12N 15/80, C 12P 19/02, C 12P 19/12**

(11) **7098**

(13) T1

(21) **2016/336**

(22) 25/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20080018798P 03/01/2008 US and US20080085797P 01/08/2008 US

(96) 05/01/2009 EP09700920.3

(97) 23/03/2016 EP2238231

(73) **Proterro, Inc.**

103 Carnegie Center Suite 100 Princeton, New Jersey 08540, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) AIKENS, John and TURNER, Robert, J.

(54) **ТРАНСГЕНСКИ ФОТОСИНТЕТИЧКИ МИКРООРГАНИЗМИ И ФОТОБИОРЕАКТОР**

(57) 1 Трансгенска цијанобактериска клетка која што содржи вештачки DNA конструкт кој што се состои, како оперативно поврзани компоненти во 5' до 3' правецот на транскрипција:


(а) промотор функционален во цијанобактериската клетка;

(б) (i) полинуклеотид кој што содржи нуклеотидна низа која што шифрира еден поли-пептид кој што има активност на синтаза на дисахарид фосфат и активност на фосфатаза на дисахарид фосфат; или (ii) полинуклеотид кој што содржи нуклеотидна низа која што шифрира прв полипептид кој што има активност на синтаза на дисахарид фосфат и втор полипептидот кој што има активност на фосфатаза на дисахарид фосфат; или (iii) прв по-ли-нуклеотид кој што содржи нуклеотидна низа која што шифрира прв полипептид кој што има активност на синтаза на дисахарид фосфат и втор полинуклеотид кој што содржи нуклеотидна низа која што шифрира втор полипептид кој што има активност на фосфатаза на дисахарид фосфат; и (ц) транскрипциска терминациска низа;


при што трансгенската цијанобактериска клетка акумулира зголемени нивоа на дисахарид во споредба со цијанобактериска клетка која што не го содржи DNA конструктот.

има уште 14 патентни барања.

СЛИКА 1



СЛИКА 2



(51) **A 61K 38/18**

(45) 30/06/2017

(11) **7097**

(13) T1

(30) EPA11170437 17/06/2011 -- and

(21) **2016/337**

(22) 26/05/2016

USP201161499216 21/06/2011 US

(96) 15/06/2012 EP12728509.6

(97) 23/03/2016 EP2720710

(73) Ares Trading S.A.

Zone Industrielle de l'Ourietaz 1170

Aubonne, CH

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ


бул. "Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8,
1000, Скопје

(72) DEL RIO, Alessandra and CERRETI,
Alessandra

(54) **СОСТАВИ НА FGF-18 ИСУШЕНИ СО
ЗАМРЗНУВАЊЕ**

(57) 1 Стабилен состав исушен со замрзнување кој што содржи FGF-18, фосфатен пуфер кој што го одржува pH изразен помеѓу 7.0 и 7.5, ролахамег 188 и

има уште 11 патентни барања.



Слика 1

(51) Н 04N 19/117, Н 04N 19/157, Н 04N 19/176, Н 04N 19/82, Н 04N 19/46, Н 04N 19/593, Н 04N 19/182

(11) 7096

(13) T1

(21) 2016/338

(22) 26/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) KRA20100074460 31/07/2010 KR and KRA20110063288 28/06/2011 KR

(96) 29/07/2011 EP11814797.4

(97) 11/05/2016 EP2600613

(73) M&K Holdings Inc.

3rd Floor Kisan Building, 67 Seocho-Daero
25-Gil Seocho-Gu Seoul 06586, KR

(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ

бул. "Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8,
1000, Скопје

(72) OH, Soo Mi and YANG, Moonock

(54) **НАПРАВА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ СО
ИНТРА-ПРЕДИКЦИЈА**

(57) 1 Апарат за декодирање, апаратот е составен од:

ентропи декодер (210), конфигуриран за да ги врати квантизираните резидуални коефициенти и внатрешно предвидливите информации;

декодер со режим на предвидување (230), конфигуриран за да го врати режимот на внатрешно предвидување врз основа на внатрешно предвидливата информација;

декодер на резидуален сигнал(220), конфигуриран за да го врати резидуалниот сигнал користејќи го режимот за внатрешно предвидување;



генератор на референтни пиксели (240), конфигуриран за да генерира референтни пиксели кои кореспондираат со недостапните референтни пиксели и адаптивно да ги филтрира референтните пиксели во согласност со режимот на внатрешно предвидување;

генератор со блок за предвидување (250), конфигуриран за да генерира предвидливи пиксели кои ги користат референтните пиксели одредени од режимот на внатрешно предвидување;

филтер со блок за предвидување (260), конфигуриран за адаптивно филтрирање на некои од пикселите за предвидување кои го користат режимот на внатрешно предвидување;

реконструктор на слика (270), конфигуриран за да генерира реконструирана слика користејќи ги пикселите за предвидување и резидуалниот

сигнал, каде што генераторот на референтни пиксели (240) адаптивно ги филтрира референтните пиксели во согласност со големината на блокот за предвидување на режимот за внатрешното предвидување кој постои помеѓу хоризонталниот режим и режимот за внатрешно предвидување, во насока од 45о во однос на хоризонталниот

режим,

каде што филтерот е применет во режимот за внатрешно предвидување, кој што има насока од 45о во однос на хоризонталниот режим и не е применет во вертикалниот и хоризонталниот режим,


каде што референтните пиксели се филтрирани за вториот насочен режим за внатрешно предвидување, референтните пиксели се исто така филтрирани за првиот насочен режим за внатрешно предвидување, кој што е поблиску до режимот за внатрешно предвидување кој што има насока од 45о во однос на хоризонталниот режим, отколку што е вториот насочен режим,

каде што вториот и првиот насочен режим за внатрешно предвидување постојат помеѓу хоризонталниот режим и режимот за внатрешно предвидување којшто има насока од 45о, во однос на хоризонталниот режим,

каде што бројот на насочени режими во коишто е применет филтерот, расте како што расте и големината на единиците за предвидување,

каде што генераторот на референтни пиксели (240) не ги филтрира референтните пиксели на актуелниот блок којшто е помал од предодредената големина. има уште 1 патентни барања.

Слика 1



(51) C 07D 409/14, C 07D 401/04, C 07D 403/04, C 07D 471/04, C 07D 413/04, C 07D 413/14, C 07D 417/04, A 61K 38/04

(11) 7095

(13) T1

(21) 2016/339

(22) 26/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) EP12167231 09/05/2012 --

(96) 03/05/2013 EP13720407.9

(97) 06/04/2016 EP2847190

(73) Bayer Pharma Aktiengesellschaft
Müllerstrasse 178 13353 Berlin, DE


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје


(72) STRAUB, Alexander; SCHAMBERGER, Jens; TERSTEEGEN, Adrian; ZIMMERMANN, Katja; ACKERSTAFF, Jens; FÜRSTNER, Chantal; MEIER, Heinrich; TINEL, Hanna; ZUBOV, Dmitry; KAST, Raimund; SCHÄFER, Martina and BÖRNGEN, Kirsten

(54) **БИЦИКЛИЧНО СУПСТИТУИРАНИ
УРАЦИЛИ И НИВНАТА УПОТРЕБА**


(57) 1 Соединение со формулата (I)




назначено со тоа, што
R1 е водород или (C1-C4)-алкил,
R2 е група со формулата



или



каде што
* е местото на прикачување на урацил азотниот атом,
А е -CH₂-, -CH₂-CH₂-, -O-CH₂-## или кислород, каде што ## е местото на прикачување на фенил прстенот,
m е број 0, 1 или 2,
R₄ е халоген, дифлуорометил, трифлуорометил, (C1-C4)-алкил, дифлуорометокси, трифлуорометокси или (C1-C4)-алкокси,
R_{5A} е водород или деутериум,
R_{5B} е водород, деутериум или (C1-C4)-алкил,
R₆ е водород или флуор,
R₇ е водород или флуор,
R₈ е халоген, дифлуорометил, трифлуорометил, (C1-C4)-алкил или нитро,
R₉ е водород, халоген, дифлуорометил, трифлуорометил, (C1-C4)-алкил, нитро или (C1-C4)-алкилтио,
R₃ е група со формулата



каде што
е местото на прикачување на урацил азотниот атом,
прстенот Q е 5- до 7-член хетероциклил или 5- или 6-член хетероарил, каде што 5- до 7-член хетероциклил и 5- или 6-член хетероарил може да е супституиран од 1 до 4 супституенти независно одбрани од групата од халоген, дифлуорометил, трифлуорометил, тридеутерометил, (C1-C6)-алкил, (C3-C7)-циклоалкил, оксо, хидроксил, (C1-C4)-алкилкарбонил, (C1-C4)-алкоксикарбонил, аминокарбонил и (C1-C4)-алкилсулфонил,
каде што (C1-C6)-алкил и (C3-C7)-циклоалкил може за возврат да бидат супституирани од 1 до 3 супституенти независно одбрани од групата од халоген, циано, трифлуорометил, (C3-C7)-циклоалкил, хидроксил, (C1-C4)-алкокси и 4- до 7-член хетероциклил,
и
каде што два (C1-C6)-алкил радикали врзани за јаглероден атом од 5- до 7-член хетероциклил и 5- или 6-член хетероарил, заедно со јаглеродниот атом на кој тие се врзани, може да формираат 3- до 6-член карбоцикл,
R₂₄ е халоген, (C1-C4)-алкил или (C1-C4)-алкокси,
n е број 0, 1, 2 или 3, и неговите соли, солвати и солвати на солите..
има уште 16 патентни барања.

(51) C 07D 215/14, C 07D 413/04, C 07D 417/04, C 07D 401/04, A 61K 31/496, A 61P 31/04

(11) 7093

(21) 2016/340

(13) T1

(22) 26/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) EP06125499 06/12/2006 --

(96) 04/12/2007 EP07847811.2

(97) 09/03/2016 EP2099758

(73) Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) ANDRIES, Koenraad Jozef Lodewijk



Marcel; KOUL, Anil; DORANGE, Ismet;

GUILLEMONT, Jérôme Emile Georges and

LANÇOIS, David Francis Alain

(54) **АНТИБАКТЕРИСКИ ДЕРИВАТИ НА ХИНОЛИН**

(57) 1 Соединение со формулата (Ia) или (Ib)



вклучително било која негова стереохемиски изомерна форма, назначено со тоа, што q е цел број еднаков на нула, 1, 2, 3 или 4 ; p е цел број еднаков на 1, 2, 3 или 4; R1 е алкенил, алкинил, -C=N-OR11, amino, моно или ди(алкил)амино, aminoалкил, моно или ди(алкил)аминоалкил, алкилкарбониламиноалкил, aminoкарбонил, моно или ди(алкил)аминокарбонил, арилкарбонил, R5aR4aНакил, R5aR4aN-, R5aR4aN-C(=O)-;

R2 е водород, алкилокси, арил, арилокси, хидрокси, меркапто, алкилоксиалкилокси, алкилтио, моно или ди(алкил)амино, пирролидино или радикал со формулата

во која Y е CH2, O, S, NH или N-алкил; R3 е алкил, арилалкил, арил-O-алкил, арил-алкил-O-алкил, арил, Het, Het-алкил, Het-O-алкил, Het-алкил-O-алкил или

фенил;

R4 и R5 секое независно се водород, алкил или бензил; или

R4 и R5 заедно и вклучувајќи го N на кој тие се прикачени може да формираат радикал одбран од групата од пирролидинил, 2-пирролинил, 3-пирролинил, пирролил, имидазолидинил, пиразолидинил, 2-имидазолинил, 2-пиразолинил, имидазолил, пиразолил, триазолил, пиперидинил, пиридинил, пиперазинил, имидазолидинил, пиридазинил, пиримидинил, пиразинил, триазинил, морфолинил и тиоморфолинил, секој радикал опционално супституиран со алкил, хало, халоалкил, хидрокси, алкилокси, amino, моно- или диалкиламино, алкилтио, алкилоксиалкил, алкилтиоалкил и пиримидинил;

R4a и R5a заедно со атомот на азот на кој тие се прикачени формираат радикал одбран од групата составена од пирролидино, пиперидино, пиперазино, морфолино, 4-тиоморфолино, 2,3-дихидроизоиндол-1-ил, тиазолидин-3-ил, 1,2,3,6-тетрахидропиридил, хексахидро-1H-азепинил, хексахидро-1H-1,4-дiazепинил, хексахидро-1,4-оxазепинил, 1,2,3,4-тетрахидроизохинолин-2-ил, пирролинил, пирролил, имидазолидинил, пиразолидинил, 2-имидазолинил, 2-пиразолинил, имидазолил, пиразолил, триазолил, пиридинил, пиридазинил, пиримидинил, пиразинил и триазинил, секој радикал опционално супституиран со 1, 2, 3 или 4 супституенти, секој супституент независно одбран од алкил, халоалкил, хало, арилалкил, хидрокси, алкилокси, amino, моно- или диалкиламино, алкилтио, алкилтиоалкил, арил, пиридил или пиримидинил;

R6 е арил1 или Het;

R7 е водород, хало, алкил, арил или Het;

R8 е водород или алкил;



R9 е оксо; или
 R8 и R9 заедно го формираат радикалот - $\text{CH}=\text{CH}-\text{N}=\text{}$;
 R11 е водород или алкил;
 арил е хомоцикл одбран од фенил, нафтил, аценафтил или тетрахидронафтил, секој е опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секој супституент е независно одбран од хидрокси, хало, циано, нитро, amino, моно- или диалкиламино, алкил, халоалкил, алкилокси, халоалкилокси, карбоксил, алкилоксикарбонил, аминокарбонил, морфолинил или моно- или диалкиламинокарбонил;
 арил¹ е хомоцикл одбран од, фенил, нафтил, аценафтил или тетрахидронафтил, секој е опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секој супституент е независно одбран од хидрокси, хало, циано, нитро, amino, моно- или диалкиламино, алкил, халоалкил, алкилокси, алкилтио, халоалкилокси, карбоксил, алкилоксикарбонил, аминокарбонил,

морфолинил, Het или моно- или диалкиламинокарбонил;
 Het е моноцикличен хетероцикл одбран од N-феноксипиперидинил, пиперидинил, пиролил, пиразолил, имидазолил, фуранил, тиенил, охазолил, изоксазолил, тиазолил, изотиазолил, пиридинил, пиримидинил, пиразинил или пиридазинил; или бицикличен хетероцикл одбран од хинолинил, хинохалинил, индолил, бензимидазолил, бензохазолил, бензизоксазолил, бензотиазолил, бензизотиазолил, бензофуранил, бензотиенил, 2,3-дихидробензо[1,4]диоксинил или бензо[1,3]диоксолил; секој моноцикличен и бицикличен хетероцикл е опционално супституиран со 1, 2 или 3 супституенти, секој супституент независно одбран од хало, хидрокси, алкил или алкилокси; негов N-оксид, негова фармацевтски прифатлива сол или негов солват.
 има уште 24 патентни барања.

(51) **G 21F 5/08, G 21F 5/015, G 21F 5/12, A 61J 1/05, A 61J 1/14, B 65B 3/00, B 65D 51/00, B 65D 23/08, B 65D 25/24**

(11) **7085**

(13) T1

(21) **2016/341**

(22) 26/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) DE102011079031 12/07/2011 DE

(96) 12/07/2012 EP12735524.6

(97) 16/03/2016 EP2731577

(73) **Bayer AS**

Drammensveien 288 0283 Oslo, NO

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) JAKOBSEN, Jan Botge; BORRETZEN, Peer and HAUGSETER, Bjørn

(54) **КОНТЕЈНЕР ЗА ТЕЧНОСТ**

(57) 1 Контејнер за течност, што содржи
 - празнина (4) за држење на течноста,

празнината е ограничена со сидови од страните (3) и на дното (2),
 - отвор (5) за полнење на празнината со течноста,
 - затворац (40 & 43) за затворање на празнината, затворачот има дел со дупчиња за вметнување на канила во празнината,
 - долно кукиште (20) што ги опкружува сидовите на празнината на нејзината основа,
 - горно кукиште (10), и
 - филм (30) што се протега од горното кукиште (10) до долното кукиште (20), назначен со тоа, што
 - филмот (30) ги опкружува оние области од сидовите на празнината кои не се веќе опкружени од горното кукиште или долното кукиште, и

- горното кукиште го опкружува издупчениот затворац со исклучок на делот со дупчиња. има уште 13 патентни барања.



(51) **C 12N 5/00**

(11) **7084**

(21) **2016/342**

(13) T1

(22) 26/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) KR20060043936 16/05/2006 KR

(96) 23/06/2006 EP06769014.9

(97) 04/05/2016 EP2018419

(73) **Sewon Cellontech Co., Ltd.**

**10, 11th., Goodmorning-Shinhan Tower 23-2,
Yoido-Dong**

Youngdeungpo-Gu, Seoul 150-712, KR

(74) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) **JANG, Jae-Deog; PARK, Hyun-Shin;
CHANG, Cheong-Ho and LEE, Sae-Bom**

**(54) МЕТОДА ЗА ОДДЕЛУВАЊЕ НА
НУКЛЕИНСКИ КЛЕТКИ ИЗВЕДЕНИ ОД
КОСКЕНА СРЦВИНА ЗАРАДИ
ФОРМИРАЊЕ НА КОСКА**

(51) **A 61K 31/4045, A 61K 31/55, A 61K
45/06, A 61K 9/20, A 61P 9/04**

(11) **7075**

(21) **2016/343**

(13) T1

(22) 26/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) FR20100002525 15/06/2010 FR

(96) 14/06/2011 EP15162899.7

(97) 13/04/2016 EP2921168

(73) **Les Laboratoires Servier**

35, rue de Verdun 92284 Suresnes Cedex, FR

(74) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА**

**ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ**

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје


(72) **THUILLEZ, Christian; MULDER, Paulus;
VILAINE, Jean-Paul; FRATACCI, Marie-**

Dominique; LERBOURS-PIGEONNIERE, Guy; FELDMANN, Luc and ROUSSEL, Jérôme
(54) **ПОВРЗАНОСТ НА N-[[[(7S)-3,4-ДИМЕТОКСИБИЦИКЛО[4.2.0]ОКТА-,1,3,5-ТРИЕН-7-ИЛ]МЕТИЛ}-3-(7,8-ДИМЕТОКСИ-1,2,4,5-ТЕТРАХИДРО-3Н-3-БЕНЗАЗЕПИН-3-ИЛ)-N-МЕТИЛ-3-ОКСО-1-ПРОПАНАМИН И ПЕРИНДОПРИЛ**

(57) 1 Поврзаност на N-[[[(7S)-3,4-диметоксибицикло[4.2.0]окта-1,3,5-триен-7-

ил]метил}-3-(7,8-диметокси-1,2,4,5-тетрахидро-3Н-3-бензазепин-3-ил)-N-метил-3-оксо-1-пропанами, или еден од неговите дополнителни соли со фармацевтски прифатлива киселина, нивни хидрати или кристални форми, и периндоприл, или еден од неговите дополнителни соли со фармацевтски прифатлива база, хидрати или кристални форми.
има уште 2 патентни барања.

НАЦРТ 1.



(51) В 01D 46/24, В 01J 35/04, В 01J 37/02, F 01N 3/022

(11) 7074

(13) T1

(21) 2016/344

(22) 26/05/2016

(45) 30/06/2017

(30)

(96) 27/11/2013 EP13194573.5

(97) 02/03/2016 EP2878369

(73) Umicore AG & Co. KG

Rodenbacher Chaussee 4 63457 Hanau-Wolfgang, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Wall, Louis and Schaefer, Robert

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ОБЛОГА**

(57) 1 Постапка за определување на должината на облога кај обложен носач во производство на испарувачи на автомобилски издувен гас, носачите имаат прв преден завршеток, втор преден завршеток, периферна површина, главна оска и аксијална должина L и канали дефинирани со канални зидови коишто се протегаат од првиот преден завршеток кон вториот преден завршеток паралелно на главната оска, постапката содржи:

- Обезбедување на носач за производство на

испарувачи на автомобилски издувен гас кој покажува прва температура;


- Обезбедување на течна облога која покажува втора температура којашто е различна од првата температура на носачот;
- Подредување на носачот на погоден начин за внесување на течната облога во каналите на носачот;
- Внесување на течната облога во каналите на носачот на тој начин што облогата се формира на или во ѕидовите на канлаот,

кадешто каналите се обложени над дел на нивната должина којашто е помала од аксијалната должина L ;

- Одредување на должината на облогата на носачот со создавање на слика на носачот на облогата и назначување на секции со различни температури за обложување и не-обложени простори на носачот и одредување на должината на облогата врз основа на тоа назначување.

има уште 5 патентни барања.

Слика 1



(51) C 07D 401/14, C 07D 403/04, C 07D 403/14, C 07D 405/14, A 61K 31/437, A 61K 31/4439, A 61K 31/454, A 61K 31/496, A 61K 31/5377, A 61K 31/55, A 61K 31/433, A 61K 31/427, A 61K 31/422, A 61K 31/416, A 61K 31/4178, A 61P 43/00, A 61P 37/06, A 61P 37/02, A 61P 29/00, A 61P 37/08

(11) 7073

(13) T1

(21) 2016/345

(22) 27/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) JP20090268040 25/11/2009 JP

(96) 25/11/2010 EP10833248.7

(97) 02/03/2016 EP2505586

(73) Japan Tobacco, Inc.

2-1, Toranomon 2-chome Minato-ku Tokyo

105-8422, JP

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) INOUE, Teruhiko; KAYA, Tetsudo;


KIKUCHI, Shinichi; MATSUMURA, Koji;

MASUO, Ritsuki; SUZUKI, Motoya and

MAEKAWA, Michihide

(54) СОЕДИНЕНИЈА НА ИНДОЛ И НИВНА
ФАРМАЦЕВТСКА УПОТРЕБА

(57) 1 Соединение претставено од страна на следнава формула [I] или негова фармацевтски прифатлива сол:



кадешто

R1


- (1) атом на водород,
 (2) хидрокси група, или
 (3) а C1-6 алкокси група опционално
 заменета со C6-10 арил група(и)

R2 и R3 се истите или различни и секој е

- (1) атом на водород, или
 (2) C1-6 алкил група опционално заменета со
 1 до 3 супституенти избрани од

- (a) хидрокси група, и
 (b) C1-6 алкокси група; и

R4 е група претставена со



којашто е врзана со 5-та позиција или 6-тата
 позиција на индол прстенот,
 кадешто

R5

- (1) атом на водород, или
 (2) C1-6 алкил група, и

R6

е

- (1) атом на водород,
 (2) C1-6 алкил група опционално заменета со
 1 до 3 супституенти избрани од

- (a) хидрокси група,
 (b) C1-6 алкокси група,
 (c) карбокси група,
 (d) C1-6 алкокси-карбонил група,
 (e) C1-6 арил група,
 (f) C6-10 арилокси група,
 (g) amino група опционално моно- или ди-
 супституирана C1-6 алкил група(и),
 (h) 5- или 6-члена хетероциклична група
 опционално заменета со C1-6 алкил група(и),
 и
 (i) 5- или 6-члена заситена хетероциклична
 група,

- (3) C1-6 алкокси група,
 (4) C1-6 арил група, или
 (5) 5- или 6-члена незаситена
 хетероциклична група опционално заменета
 со 1 до 3 супституенти избрани од

- (a) хидрокси група, и
 (b) C1-6 алкокси група, или

R5 и R6 формираат, заедно со азотниот атом
 кон кого се поврзани заедно со азотниот
 атом кон кого се поврзани, 5- или 6-член
 цикличен амин (споменатиот цикличен амин
 е опционално кондензиран со 5- или 6-член
 незаситен хетероцикл) опционално заменет
 со 1 до 3 супституенти избрани од

- (a) хидрокси група,
 (b) C1-6 алкил група,
 (c) C1-6 алкокси група, и
 (d) C1-6 алкокси-карбонил група;

R7

е

- (1) атом на водород, или
- (2) C1-6 алкил група опционално заменета со 1 до 3 супституенти избрани од
- (a) хидрокси група,
- (b) C1-6 алкокси група, и
- (c) amino група опционално моно- или ди-супституирана со C1-6 алкил група(и), и
- R8 е
- (i) C1-6 алкил група опционално заменета со 1 до 3 супституенти избрани од хидроксил група, карбокси група и карбокси-C1-6 алкокси група,
- (ii) C1-6 алкил-карбонил група опционално заменета со 1 до 3 супституенти избрани од хидрокси група и C1-6 алкокси група,
- (iii) C1-6 алкокси-карбонил група опционално заменета со C6-10 арил група (и), и
- (iv) C3-6 циклоалкил/карбонил група опционално заменета со C1-6 алкокси група(s),
- (1) C1-6 алкил група опционално заменета со 1 до 3 супституенти избрани од
- (a) хидрокси група,
- (b) C1-6 алкокси група опционално заменета со C6-10 арил група(и),
- (c) C3-6 циклоалкил група опционално заменета со C1-6 алкокси група(и),
- (d) C1-6 арил група,
- (e) 5- или 6-член незаситена хетероциклична група опционално заменета со оксо група(и),
- (f) 5- до 8-член заситена хетероциклична група опционално заменета со 1 до 3 супституенти избрани од
- (i) хидрокси група,
- (ii) C1-6 алкил група опционално заменета со 1 до 3 супституенти избрани од хидроксил група и C1-6 алкокси група,
- (iii) C1-6 алкокси група, и
- (iv) оксо група,
- (g) C3-6 циклоалкокси група,
- (h) C6-10 арилокси група,
- (i) а 5- или 6-член незаситена хетероциклилокси група,
- (j) а 5- или 6-член заситена хетероциклилокси група, и
- (k) amino група опционално моно- или ди-супституирана со супституенти избрани од
- (2) C1-6 алкокси група опционално заменета со C6-10 арил група(и),
- (3) C3-6 циклоалкил група опционално заменета со 1 до 3 супституенти избрани од
- (a) хидрокси група, и
- (b) C1-6 алкокси група,
- (4) C1-6 арил група опционално заменета со C1-6 алкил група(и) опционално заменета со 1 до 3 халоген атоми,
- (5) amino група опционално моно- или ди-супституирана со C1-6 алкил група(и) опционално заменета со C6-10 арил група(и),
- (6) 5- или 6-член незаситена хетероциклична група опционално заменета со C1-6 алкил група(и),
- (7) 5- или 6-член заситена хетероциклична група опционално заменета со 1 до 3 супституенти избрани од
- (a) C1-6 алкил група,
- (b) C1-6 алкил-карбонил група, и
- (c) оксо група,
- (8) C3-6 циклоалкилокси група, или
- (9) C6-10 арил-карбонил група, или
- R7 и R8 формираат, заедно со азотниот атом и јаглородниот атом кон кого се поврзани, 5-



или 6-член цикличен амин супституиран со оксо група и опционално понатаму супституиран со 1 до 3 супституенти избрани од

(а) хидроксидна група,

(b) C1-6 алкил група опционално заменета со хидроксидна група(и),

(c) C1-6 алкоксидна група, и

(d) C3-6 циклоалкил група.

има уште 31 патентни барања.

(51) A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/18, C 07K 16/46, C 12N 15/10, C 12N 15/85

(11) 7072

(13) T1

(21) 2016/346

(22) 31/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20100357314P 22/06/2010 US and US20100357317P 22/06/2010 US

(96) 22/06/2011 EP11728508.0

(97) 06/04/2016 EP2480675

(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес


(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.; MACDONALD, Lynn; HOSIAWA, Karolina, A. and GURER, Cagan

(54) ГЛУШЕЦ СО ИМУНОГЛОБУЛИНИ СО ЛЕСНИ НИЗИ СО РЕГИЈА СО ХУМАНА

ЛАМБДА ВАРИЈАБЛА И РЕГИЈА СО КОНСТАНТА КАЈ ГЛУШЕЦ

(57) 1 Глушец со ендеген λ (ламбда) алел со лесни низи со неврзана ламбда хумана варијабла (hVλ) и нераспределен ламбда хуман спојувачки генски сегмент (hVλ), каде кај глушецот бришењето на првиот Vλ-Jλ-Cλ генски кластер од ендегениот λ алел со лесни низи и замена, целосно или делумно, на Vλ-Jλ генски сегменти од вториот Vλ-Jλ-Cλ генски кластер од алелот хумани Vλ и Jλ генски сегменти кои операбилно се врзани за ген со регион со недопрена ламбда константа (Cλ) од вториот Vλ-Jλ-Cλ генски кластер за да глушецот покаже лесна низа добиена од hVλ, hJλ и Cλ ген од глушец, каде ендегените засилувачи Enh 2.4, ламбда 3' (Enh) и Enh 3.1 се одржале недопрени во λ алелот со лесна низа.

има уште 16 патентни барања.



Слика 1

(51) **A 61K 31/00, A 61K 38/00, A 61K 38/15, A 61K 45/08, A 61K 38/21, A 61K 45/06, A 61K 38/20**

(11) **7071**

(21) **2016/347**

(13) **T1**

(22) **31/05/2016**

(45) **30/06/2017**

(30) **US813606P 28/02/2006 US**

(96) **28/02/2007 EP07757603.1**

(97) **13/04/2016 EP2029155**

(73) **Pharma Mar S.A.**

28770 Madrid, ES

(74) **ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО**


Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) **FAIRCLOTH, Glynn Thomas; AVILES MARIN, Pablo Manuel; LEPAGE, Doreen; SAN MIGUEL IZQUIERDO, Jesus and PANDIELLA, Atanasio**

(54) **ПОДОБРЕН ТРЕТМАН НА МУЛТИПЛА МИЕЛОМА**

(57) **1** Аплидин за употреба во метод за третирање на мултипла миелома со комбинирана терапија со користење на Аплидин во синергична комбинација со дексаметазон.

има уште 3 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) В 05В 11/04, А 45Д 34/00, А 45Д 37/00,
А 61F 13/40, А 61М 35/00, В 65Д 47/42, В 65Д
83/00

(11) 7070

(13) Т1

(21) 2016/348

(22) 31/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20080141540P 30/12/2008 US

(96) 29/12/2009 EP09801640.5

(97) 20/04/2016 EP2376176

(73) Otsuka America Pharmaceutical, Inc.
2440 Research Boulevard Rockville, MD
20850, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје


(72) CASEY, Ronald J.; VANEK, Patrick P.;
HATHAWAY, Royal D.; FOSHEE, David L.;
MOSLER, Theodore J.; JARDINE, Nicholas J.
and BENOKRAITIS, Kristin L.

(54) **УРЕД И ПОСТАПКА ЗА НАНЕСУВАЊЕ
НА ФЛУИДИ**

(57) 1 Уред (14) на апликатор за
нанесување на флуиди кој опфаќа:
дршка (16) која има поблизок завршеток (20)
и подалечен завршеток (24), каде дршката
(16) опфаќа:
сад (18) на поблискиот завршеток (20) на

дршката (16), а садот (18) е изведен да го
прифати пакувањето (12) кое содржи флуид
и да го олесни истиснувањето на флуидот од
пакувањето (12); и
свиткувачки капак (28) изведен да заптивено
го опкружува пакувањето (12) внатре во
садот (18) и изведен да се свиткува како
реакција на делувањето на надворешниот
притисок овозможувајќи делување на
надворешниот притисок на пакувањето (12)
кога е сместено во внатрешноста на садот
(18) и со тоа да притиска на пакувањето (12)
заради испуштање на флуидот од
пакувањето (12);
основа (22) оријентирана под агол во однос
на садот (18) и изведена да го насочува
протекот на испуштениот флуид, каде
основата (22) го опфаќа подалечниот отвор
(57) кој има надворешен дел (84); и
подлога (26) на апликаторот поврзана со
основата (22), а во протечна врска со
внатрешниот дел на садот (18), при што дел
од подлогата е (26) вовлечен во подалечниот
завршеток (57) на основата (22) и дел од
подлогата (26) е обвиткан околу
надворешниот дел (84).

има уште 16 патентни барања.



(51) **C 12N 9/16, A 61K 38/17, A 61K 38/46, A 61P 31/12**

(11) **7069**

(13) T1

(21) **2016/349**

(22) 31/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) KR20120012718 08/02/2012 KR and US201161500994P 24/06/2011 US

(96) 15/06/2012 EP12803297.6

(97) 13/04/2016 EP2723369

(73) **Green Cross Corporation and**

Medigenebio Corporation

107 Ihyeon-ro 30beon-gil

Giheung-gu

Yongin-si

Gyeonggi-do 446-855, KR and 107 Ihyeon-ro

30beon-gil

Giheung-gu

Yongin-si

Gyeonggi-do 446-855, KR

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) JIN, Thong-Gyu; CHUNG, Yo Kyung;

PAIK, Sang Hoon; PARK, Yoo Chang; SEO,


Jinwook; CHOI, Yong Woon; SON, Jong Mun

and KIM, Yong-Chul

(54) **КОМПОЗИЦИЈА И ФОРМУЛАЦИЈА
КОЈА ОПФАЌА РЕКОМБИНИРАНА ХУМАНА
ИДУРОНАТ-2-СУЛФАТАЗА И ПОСТАПКА
ЗА НЕЈЗИНО ДОБИВАЊЕ**

(57) 1 Композиција идуронат-2-сулфатаза (IDS) која има аминокиселинска секвенца SEQ ID NO: 1, во која цистеинскиот остаток е на положбата 59 во IDS аминокиселинската секвенца конвертиран во формилглицин (FGly) при моларен однос од 65% или повеќе, посакувано при моларен однос од 75% или повеќе.

има уште 13 патентни барања.



(51) A 61K 31/196, A 61K 31/44, A 61K 31/4439, A 61K 9/50, A 61K 9/20, A 61K 9/28, A 61K 9/16

(11) 7068

(13) T1

(21) 2016/350

(22) 31/05/2016

(45) 30/06/2017

(30) DE20101052847 29/11/2010 DE

(96) 28/11/2011 EP11788458.5

(97) 02/03/2016 EP2645996

(73) Aenova IP GmbH

Temmlerstraße 2, 35039 Marburg, DE

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) WEISS, Gerd; PROFITLICH, Thomas; SCHWITZER, Karl; WAGNER, Cornelia; SCHWITZER, Manfred and HUBER, Bernhard

(54) МЕТОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФАРМАЦЕВТСКО СОЕДИНЕНИЕ СОЧИНЕТО ОД ИНХИБИТОРИ НА ПРОТОНСКА ПУМПА


(57) 1 Метод за производство на фармацеутско соединение кое што содржи PPI (инхибитор на протонска пумпа) во форма на сферични гранули (пелети), сочинет од следните чекори:

(а) гранаулирање на PPI, најмалку една основна состојка, најмалку еден фармацеутски прифатлив ексципиент, и

најмалку еден алкохол, пожелно етанол и/или изопропанол, посебно изопропанол, употребувајќи високо брзински мешач, за добивање срцевини кои содржат PPI, (б) сушење на срцевините, (ц) обложување на исушените срцевини со инертен средишен слој, (д) филм-обложување на обложените срцевини со ентеричен слој, и (е) сушење на ентеричните филм-обложени срцевини до преостаната влага од помалку од или еднакво на 1.5 wt.-%, пожелно помалку од или еднакво на 1 wt.-%, за добивање на PPI пелети,

назначен со тоа што брзината на сечилото на колото на високо брзинскиот мешач е поголема од или еднаква на 50 вртежи/мин, пожелно е поголема од или еднаква на 65 вртежи/мин, повеќе пожелно е во рамките на 70 до 140 вртежи/мин, времето на гранулација е пожелно помалку од 20 минути, повеќе пожелно помалку од или еднакво на 10 минути, посебно пожелно помалку од или еднакво на 8 минути и најпожелно 5 до 8 минути, и гранулирањето (а) се случува во отсуство на вода. има уште 16 патентни барања.

Слика 1



(51) A 61K 35/74, A 61P 11/00

(11) 7067

(13) T1

(21) 2016/351

(22)

31/05/2016

(45)

30/06/2017

(30)

(96) 07/04/2011 EP11721384.3

(97) 06/04/2016 EP2555785

(73) D.M.G. Italia Srl

Via Laurentina Km 26,700 00071 Pomezia (RM), IT

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) STEFANI, Stefania; TIBERI, Licia and SANTAGATI, Maria.

(54) УПОТРЕБА НА STREPTOCOCCUS SALIVARIUS ПРИ ЛЕКУВАЊЕ НА ХРОНИЧНИ ИНФЕКЦИИ НА РЕСПИРАТОРНИОТ ТРАКТ

(57) 1 Изолиран бактериски вид кој припаѓа на видот *S. salivarius* депониран

во Deutsche Sammlung von Mikroorganismen и Zellkulturen GmbH, Braunschweig, Германија, со влезен број DSM 23307.

има уште 15 патентни барања.

(51) **A 01N 43/38, A 01N 43/40, A 01N 43/42, C 07D 471/04, A 61K 31/18, A 61K 31/44**

(11) **7066**

(13) **T1**

(21) **2016/352**

(22) 31/05/2016

(45) 30/06/2017

или терапевтски прифатлива сол назначена со тоа што

(30) US20100348422P 26/05/2010 US

(96) 25/05/2011 EP11787299.4

(97) 30/03/2016 EP2575463

(73) **Abbvie Inc.**


1 North Waukegan Road North Chicago, IL 60064, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) SULLIVAN, Gerard; TAO, Zhi-Fu; WANG, Xilu; SOUERS, Andrew, J. and CATRON, Nathaniel, D.

(54) АПОПТОЗА-ПОТТИКНУВАЊЕ НА АГЕНТИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ НА РАК И ИМУНИ И АВТОИМУНИ БОЛЕСТИ

(57) 1 Соединение со формулата (11 [a]):



A1 е C(A2);
A2 е H;
B1 е OR1, или NHR1, назначено со тоа што R1 е C1-C10 алкил супституиран со R10;
D1 е H;
E1 е H;
Y1 е NO2;
G1 е алкил супституиран со OP(O)(OH)(OH);
R10 е C3-C10-циклоалкил кој има една или две CH2 половинки незаменети или заменет со O;
назначени со тоа што половинката претставена со R10 е несупституирана или супституирана со еден или два или три или четири или пет супституенти независно одбрани од групата која се состои од R50, OR50, F, Cl, Br, и I; и R50 е C1-C10 алкил.
има уште 3 патентни барања.



група, алкилтио група, хидроксил група, оксо група, формил група, алканоил група,

карбоксил група, алкилоксикарбонил група, меркапто група, азотна група, ами
има уште 9 патентни барања.

(51) **A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/18, C 07K 16/46, C 12N 15/10, C 12N 15/85**

(11) **7064**

(13) T1

(21) **2016/354**

(22) 01/06/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20100357314P 22/06/2010 US and
US20100357317P 22/06/2010 US

(96) 22/06/2011 EP12195716.1

(97) 13/04/2016 EP2568049

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**

**777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY
10591, US**

(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) Macdonald, Lynn; Stevens, Sean; Gurer,
Cagan; Murphy, Andrew, J. and Hosiawa,
Karolina A.


(54) **ГЛУШЕЦ СО ИМУНОГЛОБУЛИНСКИ
ХИБРИД СО ЛЕСНИ НИЗИ СО ХУМАН
ВАРИЈАБИЛЕН РЕГИОН**

(57) 1 Глушец со:

а) генски сегменти за замена на една или повеќе варијабли на тешките низи (VH),

диверзитет (DH) и спојување (JH) со еден или повеќе хумани VH, DH и JH генски сегменти кај имуноглобулински локус со ендогени тешки низи кај глушец; и б) ендеген λ (ламбда) алел со лесни низи со нераспределена ламбда хумана варијабла (hVλ) и нераспределен ламбда хуман спојувачки генски сегмент (hVλ), каде кај глушецот бришењето на првиот Vλ-Jλ генски кластер од ендегениот λ алел со лесни низи и замена, целосно или делумно, на Vλ-Jλ генски сегменти од вториот Vλ-Jλ-Cλ генски кластер од алелот хумани Vλ и Jλ генски сегменти кои операбилно се врзани за ген со регион со недопрена ламбда константа (Cλ) од вториот Vλ-Jλ-Cλ генски кластер за да глушецот покаже лесна низа добиена од hVλ, hJλ и Cλ ген од глушец, каде ендегените засилувачи Enh 2.4, ламбда 3' (Enh) и Enh 3.1 се одржале недопрени во λ алелот со лесна низа.

има уште 16 патентни барања.



(51) C 07D 413/06, C 07D 405/06, C 07D 417/06, A 61K 31/42, A 61K 31/41, A 61K 31/425

(11) 7063 (13) T1
(21) 2016/355 (22) 01/06/2016
(45) 30/06/2017

(30) DE102008062878 17/12/2008 DE

(96) 16/12/2009 EP09803727.8

(97) 02/03/2016 EP2376479

(73) AiCuris GmbH & Co. KG

Friedrich-Ebert-Strasse 475 42117

Wuppertal, DE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ


ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) THEDE, Kai; GRESCHAT, Susanne;
WILDUM, Steffen and PAULSEN, Daniela

(54) СУПСТИТУИРАНИ

ФУРАНКАРБОКСАМИДИ, И НИВНА
УПОТРЕБА

(57) 1 Соединение со формулата



назначено со тоа, што R1 претставува фенил, при што фенил е супституиран со 1 до 3 супституенти, при што супституентите се одбрани независно еден од друг од групата составена од халоген, хидрокси, циано, нитро, трифлуорометил, трифлуорометокси, трифлуорометилтио, (C1-C4)-алкил и (C1-C4)-алкокси, каде што (C1-C4)-алкил и (C1-C4)-алкокси за возврат може да се супституирани еднаш до три пати, идентично или различно, со остатоци од групата составена од халоген,



циано, хидрокси, (C1-C4)-алкокси, amino, моно-(C1-C4)-алкиламино, ди-(C1-C4)-алкиламино, (C3-C7)-циклоалкил и 4- до 7-член хетероциклил, при што последно-споменатите циклоалкил и хетероциклил остатоци за возврат може секој да е супституиран до три пати, идентично или различно, со халоген, циано, (C1-C4)-алкил, трифлуорометил, хидрокси, (C1-C4)-алкокси, трифлуорометокси, оксо, amino, моно-(C1-C4)-алкиламино и ди-(C1-C4)-алкиламино, R2 претставува фенил, при што фенил е супституиран со 1 до 3 супституенти, при што супституентите се одбрани независно еден од друг од групата составена од халоген, хидрокси, циано, нитро, трифлуорометил, трифлуорометокси, трифлуорометилтио, (C1-C4)-алкил и (C1-C4)-алкокси, каде што (C1-C4)-алкил и (C1-C4)-алкокси за возврат може да се супституирани еднаш до три пати, идентично или различно, со остатоци одбрани од групата составена од халоген,

циано, хидрокси, (C1-C4)-алкокси, amino, моно-(C1-C4)-алкиламино, ди-(C1-C4)-алкиламино, (C3-C7)-циклоалкил и 4- до 7-член хетероциклил, при што последно-споменатите циклоалкил и хетероциклил остатоци за возврат може секој да е супституиран до три пати, идентично или различно, со халоген, циано, (C1-C4)-алкил, трифлуорометил, хидрокси, (C1-C4)-алкокси, трифлуорометокси, оксо, amino, моно-(C1-C4)-алкиламино и ди-(C1-C4)-алкиламино, и R3 претставува хетероциклил остаток врзан со азот, при што хетероциклил остатокот може да е супституиран со еден до три супституенти, при што супституентите се одбрани независно еден од друг од групата составена од халоген, хидрокси, хидроксиметил, формил, amino, оксо, трифлуорометил, трифлуорометокси, (C1-C4)-алкил, (C1-C4)-алкокси и (C1-C4)-алкоксикарбонил, или една од нивните соли, нивните солвати или солватите на нивните соли. има уште 19 патентни барања.

(51) **C 07D 498/18, C 07D 498/22, C 07K 14/655, C 07K 14/59, A 61K 31/424, A 61P 35/00**

(11) **7062**

(13) T1

(21) **2016/356**

(22) 01/06/2016

(45) 30/06/2017

(30) EP06018750 07/09/2006 -- and US842357P 06/09/2006 US

(96) 06/09/2007 EP07803270.3

(97) 09/03/2016 EP2066679

(73) **Æterna Zentaris GmbH 60314 Frankfurt am Main, DE**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) PAULINI, Klaus; GÜNTHER, Eckhard; SCHAEFER, Olaf and TEIFEL, Michael

(54) **КОНЈУГАТИ НА ДИСОРАЗОЛИ И НИВНИ ДЕРИВАТИ СО МОЛЕКУЛИ ЗА ВРЗУВАЊЕ НА КЛЕТКИ, НОВИ ДИСОРАЗОЛ ДЕРИВАТИ, ПРОЦЕСИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И НИВНИ УПОТРЕБИ**

(57) 1 Соединение со формула (I) или (IV)


C1 -B1 -A-B2-C2 (I),

C1 - B1 -A (IV),

при што за (I) и (IV) :

A е дисоразол половина согласно формула

(III)



при што:

R10, Rj0, Rkp, Rmp, R28, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R38, R40, R41, R42, R43, R44 се во-дород;

Rlp, Rnp заедно формираат двојна врска или се независно селектирани од групата која што се состои од "водород, алкоксил";

R27, R29 заедно формираат двојна врска или епоксид (оксиран);

R37, R39 заедно формираат двојна врска или епоксид (оксиран);

R25, R26 се независно еден од друг селектирани од групата која што се состои од: "ал-кил" кој што е незадолжително заменет во алкил групата со 1, 2 или 3 супституенти не-зависно еден од друг селектирани од групата која што се состои од "алкил, циклоалкил, циклоалкил-алкил, арил, хетероарил, арил-алкил, хетероарил-алкил, хетероциклил, хетероциклил-алкил, алкилсулфонил, арилсулфонил, арил-алкилсулфонил, -F, -Cl, -Br, -I, -N3, -NO2, =O, =S, =S(O)2, хидроксил, ацетил, карбоксил,

карбоксилестер, амид, карбонат, карбамат, алфа-аминокиселински остатоци, бета-аминокиселински остатоци, алкоксил, amino, хидроксиламино, моно-алкиламино, ди-алкиламино, хидразинил, цијано, цијано - алкил, сулфхидрил, дисулфидилалкил и/или алкил-сулфидил";

B1 и/или B2 се независно еден од друг селектирани од групата која што се состои од "ди-карбонски киселински остаток линкер, сукцинил, глутарил";

C1 и/или C2 се независно еден од друг селектирани од групата која што се состои од "LHRH, [D-Lys6]-LHRH, соматостатин, соматостатин аналози, човечки серум албумин (HSA)";


o е 1 или 2;

p е 1 или 2;

при што терминот "алкил" вклучува ациклични заситени, делумно незаситени или не-за-ситени јаглеродороди кои што имаат C1-C12 јаглеродни атоми, кои што може да бидат со прав-синџир или разгранети и може да содржат една или повеќе двојни врски и/или една или повеќе тројни врски;

при што терминот "алкоксил" се однесува на радикали во кои што една "алкил", "цикло-алкил", "циклоалкил-алкил", "арил", "арилалкил", "хетероарил", "хетероарил-алкил", "хетероциклил" и/или "хетероциклил-алкил" групата е поврзана преку еден кислороден атом (-O-групата).

има уште 16 патентни барања.



(51) **C 07K 14/71, C 12N 15/12, A 61K 38/18, A 61P 35/00**

R1-Ala-X1-Pro-X2-Ala-R2

(I)

(11) **7060**

(13) T1

кадешто:

(21) **2016/357**

(22) 01/06/2016

(45) 30/06/2017

(30) EP20060001457 24/01/2006 --

(96) 23/01/2007 EP07702949.4

(97) 11/05/2016 EP1973944

(73) **SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.**

Viale Shakespeare 47

00144 Roma, IT

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **PRESTA, Marco; CAMOZZI, Maura; RUSNATI, Marco; COLOMBO, Maurizio and MASTROIANNI, Domenico**

(54) **FGF2-ВРЗУВАЧКИ ПЕПТИДИ И НИВНА УПОТРЕБА**

(57) 1 FGF2-врзувачки пептид со формула I:


X1 е аминокиселина избрана помеѓу Arg и Lys;

X2 е аминокиселина избрана помеѓу Cys и Thr;

R1 е или отсутен или се состои од аминокиселинска секвенца избрана од SEQ ID NO: 1 и SEQ ID NO: 3;

R2 е или отсутен или се состои од аминокиселинска секвенца избрана од SEQ ID NO: 2 и SEQ ID NO: 4, согласно следниве услови: кога R1 е отсутен, исто така R2 е отсутен; кога R1 е аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO: 1, R2 е аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO: 2; кога R1 е аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO: 3, R2 е аминокиселинска секвенца избрана помеѓу

SEQ ID NO: 2 и SEQ ID NO: 4; или нејзина има уште 14 патентни барања. фармацевтски прифатлива сол.



Слика 1

(51) **C 07K 14/435, A 61K 38/24**

(11) **7059**

(13) T1

(21) **2016/358**

(22) 01/06/2016

(45) 30/06/2017

(30) WO2010EP04769 04/08/2010 --

(96) 04/08/2011 EP11757190.1

(97) 11/05/2016 EP2601210

(73) **Glycotope GmbH**

Robert-Rössle-Strasse 10 13125 Berlin, DE

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **GOLETZ, Steffen and STÖCKL, Lars**


(54) **ПОДОБРЕН РЕСТРУКТУИРАН
ЧОВЕЧКИ ФОЛИКУЛОСТИМУЛИРАЧКИ
ХОРМОН**

(57) 1 Реструктуриран FSH препарат, кадешто реструктурираниот FSH при подготовка има гликолизациски модел којшто ги содржи следниве карактеристики:

(i) релативен износ на глукани којшто носат бисектичен N-ацетилгликозамин (bisGlcNAc) од најмалку 20 % од вкупниот износ на глукани прикачени кон FSH при подготовката; и

(ii) релативен износ на 2,6-спарена сијалинска киселина од најмалку 40% од вкупниот износ на сијалинска киселина. има уште 14 патентни барања.

Слика 1



(51) C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P 7/00

(11) 7058

(13) T1

(21) 2016/359

(22) 01/06/2016

(45) 30/06/2017

(30) EP20120002215 28/03/2012 US

(96) 19/03/2013 EP1371268.0

(97) 27/04/2016 EP2831077

(73) Merck Patent GmbH

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) DORSCH, Dieter; BUCHSTALLER, Hans-Peter; MOINET, Gérard and WEGENER, Ansgar

(54) **БИЦИКЛИЧНИ ПИРАЗИНОН ДЕРИВАТИ**

(57) 1 Соединение со формула I



кадешто

R1 означува H, F, Cl, CN, CH₃, CH₂OH, CH₂Cl, CH₂Br, CF₃, CHF₂ или CH₂F, R2 означува H или A, R3 означува H, F, Cl, CH₃, CF₃ или CHF₂, X означува CR₃ или N, Y означува Ar₁, Јаглехидрат, Het₁ или Сус, Ar₁ означува фенил или нафтил, којшто е несупституиран или моно-, ди- или трисупституиран со Hal, A, [C(R₂)₂]pИЛИ₂, [C(R₂)₂]pN(R₂)₂, [C(R₂)₂]pHet₂, NO₂, CN, [C(R₂)₂]pCOИЛИ₂, [C(R₂)₂]pCON(R₂)₂, NR₂COA, NR₂SO₂A, [C(R₂)₂]pSO₂N(R₂)₂, S(O)nA, COHet₃, O[C(R₂)₂]mN(R₂)₂, O[C(R₂)₂]pAr₂, O[C(R₂)₂]pHet₂, NHCOOA, NH- CON(R₂)₂, Сус, CHO и/или COA, Ar₂ означува фенил, којшто е несупституиран или моно- или дисупституиран со Hal, A, [C(R₂)₂]pИЛИ₂, [C(R₂)₂]pN(R₂)₂, [C(R₂)₂]pHet₃, NO₂, CN, [C(R₂)₂]pCOИЛИ₂, [C(R₂)₂]pN(R₂)₂, N(R₂)₂COA, NR₂SO₂A, [C(R₂)₂]pSO₂N(R₂)₂, S(O)nA, COHet₃, O[C(R₂)₂]mN(R₂)₂, O[C(R₂)₂]pHet₃,

NHCOOA , $\text{NHCON(R}_2\text{)}_2$, CHO и/или COA ,
 Het1 означува пиролидинил, азетидинил,
тетрахидроимидазолил, тетрахидрофуранил,
тетрахидропиразолил, тетрахидропиранил,
пиперидинил, морфолинил,
хексахидропирадиизанил,
хексахидропиримидинил, [1,3]диоксоланил,
пиперазинил, фурил, тиенил, пиролил,
имидазолил, пиразолил, оксазолил,
изоксазолил, оксадиазолил, тиазолил,
триазолил, тетразолил, пиридил, пиримидил,
пирадиизанил, индолил, изоиндолил,
бензимидазолил, индазолил, кинолил, 1,3-
бензодиоксолил, бензотиофенил,
бензофуранил, имидазопиридил или
фуро[3,2-b]пиридил, кадешто секој е
несупституиран или моно- или
дисупституиран со Hal, A, $[\text{C(R}_2\text{)}_2]\text{pИЛИ2}$,
 $[\text{C(R}_2\text{)}_2]\text{pN(R}_2\text{)}_2$, $[\text{C(R}_2\text{)}_2]\text{pHet2}$, $[\text{C(R}_2\text{)}_2]\text{pAr2}$,
 NO_2 , CN, $[\text{C(R}_2\text{)}_2]\text{pCOИЛИ2}$,
 $[\text{C(R}_2\text{)}_2]\text{pCON(R}_2\text{)}_2$, NR_2COA , $\text{NR}_2\text{SO}_2\text{A}$,
 $[\text{C(R}_2\text{)}_2]\text{pSO}_2\text{N(R}_2\text{)}_2$, S(O)nA , COHet3 ,
 $\text{O[C(R}_2\text{)}_2]\text{mN(R}_2\text{)}_2$, $\text{O[C(R}_2\text{)}_2]\text{pAr2}$,
 $\text{O[C(R}_2\text{)}_2]\text{pHet2}$, NHCOOA , $\text{NHCON(R}_2\text{)}_2$,
 CHO , COA , $=\text{S}$, $=\text{NR}$ и/или $=\text{O}$,
Јаглехидрат означува инданил или
тетрахидронафтил, кадешто секој може да
биде несупституиран или моно-, ди-, три- или
тетрасупституиран со A,
Суs означува цикличен алкил со 3, 4, 5, 6 или
7 C-атоми, којшто може да биде
несупституиран или моносупституиран со A,
OH, Hal, CN или Ar_2 или Het2,
Het2 означува пиролидинил, азетидинил,
тетрахидроимидазолил, тетрахидрофуранил,
тетрахидропиразолил, тетрахидро- пиранил,
пиперидинил, морфолинил,
хексахидропирадиизанил,
хексахидропиримидинил, [1,3]диоксоланил,
пиперазинил, фурил, тиенил, пиролил,
имидазолил, пиразолил, оксазолил,
изоксазолил, оксадиазолил, тиазолил,
триазолил, тетразолил, пиридил, пиримидил,

пирадиизанил, индолил, изоиндолил,
бензимидазолил, индазолил, кинолил, 1,3-
бензодиоксолил, бензотиофенил,
бензофуранил, имидазопиридил или
фуро[3,2-b]пиридил, кадешто секој е
несупституиран или моно- или
дисупституиран со Hal, A, $[\text{C(R}_2\text{)}_2]\text{pИЛИ2}$,
 $[\text{C(R}_2\text{)}_2]\text{pN(R}_2\text{)}_2$, $[\text{C(R}_2\text{)}_2]\text{pHet3}$,
 $[\text{C(R}_2\text{)}_2]\text{pOHet3}$, $[\text{C(R}_2\text{)}_2]\text{pAr2}$, NO_2 , CN,
 $[\text{C(R}_2\text{)}_2]\text{pCOИЛИ2}$, $[\text{C(R}_2\text{)}_2]\text{pCON(R}_2\text{)}_2$,
 NR_2COA , $\text{NR}_2\text{SO}_2\text{A}$, $[\text{C(R}_2\text{)}_2]\text{pSO}_2\text{N(R}_2\text{)}_2$,
 S(O)nA , COHet3 , $\text{O[C(R}_2\text{)}_2]\text{mN(R}_2\text{)}_2$,
 $\text{O[C(R}_2\text{)}_2]\text{pAr2}$, $\text{O[C(R}_2\text{)}_2]\text{pHet3}$, NHCOOA ,
 $\text{NHCON(R}_2\text{)}_2$, CHO , COA , $=\text{S}$, $=\text{NR}$ и/или $=\text{O}$,
Het3 означува дихидропиролил,
пиролидинил, азетидинил, оксетанил,
тетрахидроимидазолил, дихидропиразолил,
тетрахидропиразолил, тетрахидрофуранил,
дихидропиридил, тетрахидропиридил,
пиперидинил, морфолинил,
хексахидропирадиизанил,
хексахидропиримидинил, [1,3]диоксоланил,
тетрахидропиранил или пиперазинил,
кадешто секој е несупституиран или моно-
или дисупституиран со Hal, CN, ИЛИ2,
COИЛИ2, $\text{CON(R}_2\text{)}_2$, S(O)nA , S(O)nAr , COA , A
и/или $=\text{O}$,
A означува неразгранет или разгранет алкил
со 1-10 C-атоми, кадешто две соседни CH-
и/или CH₂-групи може да формираат двојна
врска и кадешто една или две не-соседни
CH- и/или CH₂-групи може да бидат
заменети со N-, O- и/или S-атоми и кадешто
1-7 H-атоми може да бидат заменети со F
или Cl, Hal означува F, Cl, Br или I,
n означува 0, 1 или 2,
m означува 1, 2 или 3,
p означува 0, 1, 2, 3 или 4,

под услов, ако R1 is CH₂OH, тогаш Ar1 не е
2,4-дихлорофенил,
и нивни фармацевтски прифатливи солвати,



соли, таутомери и стереоизомери, има уште 14 патентни барања.
вклучувајќи нивни смеси во сите односи.

(51) **C 07D 235/18, C 07D 401/14, A 61K 31/444**

(11) **7014**

(13) T1

(21) **2016/360**

(22) 02/06/2016

(45) 30/06/2017

(30) GB20080021913 02/12/2008 GB

(96) 01/12/2009 EP14197877.5

(97) 27/04/2016 EP2907813

(73) **Summit Therapeutics plc**

85B Park Drive

Milton Park

Abingdon

Oxfordshire OX14 4RY, GB

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Wilson, Francis, Xavier; Johnson, Peter, David; Vickers, Richard; Storer, Richard; Wynne, Graham, Michael; Roach, Alan, Geoffrey; De Moor, Olivier; Dorgan, Colin, Richard and Davis, Paul, James

(54) **АНТИБАКТЕРИСКИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ**

(57) 1 Фармацевтски состав којшто го содржи соединението 2,2'-ди(пиридин-4-ил)-1H,1'H-5,5'-бибензо[d]имидазол, или фармацевтски прифатлив N-оксид, сол, хидрат или негов солват, и фармацевтски прифатлив ексципиент.

има уште 5 патентни барања.

(51) **G 01N 33/574**

(11) **7015**

(13) T1

(21) **2016/361**

(22) 02/06/2016

(45) 30/06/2017

(30) US201161522596P 11/08/2011 US and

US201161560555P 16/11/2011 US

(96) 08/08/2012 EP12754124.1

(97) 27/04/2016 EP2742356

(73) **Janssen Pharmaceutica N.V.**

Turnhoutseweg 30 2340 Beerse, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) RICCI, Deborah; LI, Weimin and HENITZ, Erin, Devay

(54) **ПРЕДВИДУВАЧИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА РАК**

(57) 1 Постапка за предвидување на одговор од лекување на рак коешто содржи бортезомиб и ритуксимаб во не-Хоџкинсонов рак на лимфом кај пациент, којашто содржи: одредување на нивото или износот на прв предвидувач во билошки примерок од пациент, кадешто првиот предвидувач е CD68 или PSMB1 (P11A) полиморфизам; и одредување на присуството или износот на втор предвидувач кај пациентот; кадешто низок CD68 или присуство на PSMB1 (P11A) полиморфизам е поврзано со барем еден позитивен исход, и присуство, отсуство, или износ на вториот предвидувач е поврзано со барем еден позитивен исход.
има уште 7 патентни барања.

1/8



Слика 1

(51) **C 07D 209/10, C 07D 209/16, C 07D 209/14**

(11) **7018**

(13) T1

(21) **2016/362**

(22) 03/06/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20090289530P 23/12/2009 US

(96) 20/12/2010 EP10803222.8

(97) 16/03/2016 EP2516394

(73) **H. Lundbeck A/S**

Ottilavej 9 2500 Valby, DK


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) ROCK, Michael, Harold; TREPPENDAHL, Svend and THERKELSEN, Frans

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФАРМАЦЕВТСКИ АКТИВЕН АГЕНС**

(57) 1 Постапка за подготвување на соединение од формула IV,



кој ги опфаќа следните фази:

(а) мешање на (6-флуоро-1H-индол-3-ил)ацетонитрилот, NH₃ во вода и катализатор на база на преоден метал во алкохолен растворувач; и

(b) хидрогенизирање на смесата со H₂. има уште 13 патентни барања.

(51) **C 07D 303/36, C 07D 301/03, C 07D 301/00, C 07K 5/087, A 61K 38/06, A 61P 37/06, A 61P 37/00, A 61P 33/00, A 61P 31/00, A 61P 25/28, A 61P 19/08, A 61P 35/00**

(11) **7020**

(13) T1

(21) **2016/363**

(22) 03/06/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20070008987P 20/12/2007 US and US20070997613P 04/10/2007 US

(96) 03/10/2008 EP08834964

(97) 13/04/2016 EP2207791

(73) **Onyx Therapeutics, Inc.**

249 East Grand Avenue South San Francisco, CA 94080, US


(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) PHIASIVONGSA, Pasit; SEHL, Louis, C.; FULLER, William, Dean and LAIDIG, Guy, J.


(54) **ИНХИБИТОРИ НА КРИСТАЛНА ПЕПТИДНА ЕПОКСИ КЕТОН ПРОТЕАЗА И СИНТЕЗАТА НА АМИНО КИСЕЛИНСКИ КЕТО-СПОКСИДИ**

(57) 1 Кристално соединение кое има структура од Формула (II)



(II)

има уште 11 патентни барања.



(51) A 61K 31/415, A 61K 31/416, A 61K 31/4196, A 61P 29/00

(11) 7022

(13) T1

(21) 2016/364

(22) 03/06/2016

(45) 30/06/2017

(30) EP20100382024 04/02/2010 --

(96) 04/02/2011 EP11702057.8

(97) 30/03/2016 EP2531191

(73) **Laboratorios del Dr. Esteve, S.A.**
Avda Mare de Deu de Montserrat 221
08041 Barcelona, ES


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) VELA HERNÁNDEZ, José Miguel;
ZAMANILLO- CASTANEDO, Daniel and PUIG-
RIERA de CONIAS, Margarita

(54) **СИГМА ЛИГАНДИ ЗА УПОТРЕБА ВО ПРЕВЕНЦИЈА И/ИЛИ ЛЕКУВАЊЕ НА ПОСТОПЕРАТИВНА БОЛКА**

(57) 1 Сигма лиганд за употреба во спречување и/или лекување на болка која потекнува како последица на оперативен зафат, кадешто сигма лигандот има основна формула (I):



(I)

кадешто


R1 е избран од групата формирана од водород, супституиран или несупституиран алкил, супституиран или несупституиран циклоалкил, супституиран или несупституиран алкенил, супституиран или несупституиран арил, супституиран или несупституиран арилалкил, супституиран или несупституиран не-ароматичен хетероцикл, супституиран или несупституиран ароматичен хетероцикл, супституиран или несупституиран хетероциклилалкил, -COR8, -C(O)OR8, -C(O)NR8R9, -CH=NR8, -CN, -OR8, -OC(O)R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9, -NO2, -N=CR8R9, и халоген; R2 е избран од групата формирана од водород, супституиран или несупституиран алкил, супституиран или несупституиран циклоалкил, супституиран или несупституиран алкенил, супституиран или несупституиран арил, супституиран или несупституиран арилалкил, супституиран или несупституиран , ароматичен од не-ароматичен хетероцикл, супституиран или несупституиран хетероциклилалкил, -COR8, -C(O)OR8, -C(O)NR8R9, -CH=NR8, -CN, -OR8, -OC(O)R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9, -NO2, -N=CR8R9, и халоген; R3 и R4 се независно избрани од групата формирана од водород, супституиран или несупституиран алкил, супституиран или несупституиран циклоалкил, супституиран или несупституиран алкенил, супституиран или несупституиран арил, супституиран или несупституиран арилалкил, супституиран или несупституиран , ароматичен од не-ароматичен хетероцикл, супституиран или несупституиран хетероциклилалкил, -COR8, -

C(O)OR8, -C(O)NR8R9, -CH=NR8, -CN, -OR8, -OC(O)R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9, -NO2, -N=CR8R9, и халоген, или заедно тие формираат опционално супституиран фузиран прстенест систем; R5 и R6 се независно избрани од групата формирана од водород, супституиран или несупституиран алкил, супституиран или несупституиран циклоалкил, супституиран или несупституиран алкенил, супституиран или несупституиран арил, супституиран или несупституиран арилалкил, супституиран или несупституиран , ароматичен од не-ароматичен хетероцикл, супституиран или несупституиран хетероциклилалкил, -COR8, -C(O)OR8, -C(O)NR8R9, -CH=NR8, -CN, -OR8, -OC(O)R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9, -NO2, -N=CR8R9, и халоген, или заедно формираат, со атомот на азот кон кого се прикачени, супституиран или несупституиран , ароматичен од не-ароматичен хетероцикл група;

n е избран од 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8; t е 1,2 од 3; R8 и R9 се секој независно избрани од водород, супституиран или несупституиран алкил, супституиран или несупституиран циклоалкил, супституиран или несупституиран алкенил, супституиран или несупституиран арил, супституиран или несупституиран, ароматичен од не-ароматичен хетероцикл, супституиран или несупституиран алкокси, супституиран или несупституиран арилоху, и халоген;

или негова фармацевтски прифатлива сол, стереоизомер или негов солват.
има уште 9 патентни барања.

Слика 1



(51) C 07J 41/00, C 07J 75/00, C 07J 9/00,
A 61K 31/575, A 61P 35/00

(11) 7023

(13) T1

(21) 2016/365

(22)

06/06/2016

(45)

30/06/2017

(30)

(96) 10/05/2012 EP12305518.8

(97) 06/04/2016 EP2662382

(73) Beta Innov

49 rue Rouelle 75015 Paris, FR

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) Clarion, Ludovic; Mersel, Marcel and
Petite, Didier

(54) **ДЕРИВАТИ НА СТЕРОЛ, МЕТОДИ
ЗА ДОБИВАЊЕ, ФАРМАЦЕВТСКИ
СМЕСТИ КОИ ГИ СОДРЖАТ И НИВНА
УПОТРЕБА ПРИ ТРЕТМАНИ НА
МУЛТИПЛЕКС ГЛИОБЛАСТОМА**

(51) C 07D 403/04, C 07D 253/07, C 07D
401/04, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D

487/04, C 07D 403/12, C 07D 405/04, C 07D 405/10, C 07D 413/04, C 07D 417/12, A 61K 31/53

(11) **7027** (13) T1
(21) **2016/366** (22) 06/06/2016
(45) 30/06/2017

(30) US302060P 05/02/2010 US and
US381764P 10/09/2010 US

(96) 07/02/2011 EP11704571.6

(97) 13/04/2016 EP2531492

(73) **Heptares Therapeutics Limited**
BioPark Broadwater Road Welwyn Garden
City


Hertfordshire AL7 3AX, GB

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) CONGREVE, Miles Stuart; ANDREWS,
Stephen Philippe; MASON, Jonathan Stephen;
RICHARDSON, Christine Mary and BROWN,
Giles Albert

(54) **1,2,4-ТРИАЗИН-4-АМИН ДЕРИВАТИ**

(57) 1 Соединение со формулата Iyđ,



назначено со тоа, што:
В претставува CyBB или HetBB;
CyBB претставува фенил опционално
супституиран од еден или повеќе R4c
супституенти;
HetBB претставува 6-члена ароматична
хетероциклична група што содржи еден или
повеќе N атоми, и која HetBB група е
опционално супституирана од еден или
повеќе R4d супституенти;
R4b, R4b', R4c и R4d претставуваат,
независно во секоја околност,
(а) хало,
(б) CN,
(ц) C1-12 алкил, C2-12 алкенил, C2-12
алкинил, кои подоцнежни три групи се

опционално супституирани од еден или
повеќе супституенти одбрани од хало, нитро,
CN, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил
(кои подоцнежни три групи се опционално
супституирани од еден или повеќе
супституенти одбрани од OH, =O, хало, C1-4
алкил и C1-4 алкокси), или5а, S(O)qR5b,
S(O)2N(R5c)(R5d), N(R5e)S(O)2R5f,
N(R5g)(R5h), B1-C(G1)-B2-R5i, арил и Het1,
(д) Cy3, која Cy3 група е опционално
супституирана од еден или повеќе
супституенти одбрани од хало, нитро, CN,
C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил (кои
подоцнежни три групи се опционално
супституирани од еден или повеќе
супституенти одбрани од OH, =O, хало, C1-4
алкил и C1-4 алкокси), или6а, S(O)qR6b,
S(O)2N(R6c)(R6d), N(R6e)S(O)2R6f,
N(R6g)(R6h), B3-C(G1)-B4-R6i, арил и Het2,
(е) Heta, која Heta група е опционално
супституирана од еден или повеќе
супституенти одбрани од хало, нитро, CN,
C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил (кои
подоцнежни три групи се опционално
супституирани од еден или повеќе
супституенти одбрани од OH, =O, хало, C1-4
алкил и C1-4 алкокси), или7а, S(O)qR7b,
S(O)2N(R7c)(R7d), N(R7e)S(O)2R7f,
N(R7g)(R7h), B5-C(G1)-B6-R7i, арил и Het3,
(ф) или8,
(г) S(O)rR9a,
(х) S(O)2N(R9b)(R9c),
(и) N(R9d)S(O)2R9e,
(ј) N(R9f)(R9g),
(к) B7-C(G1)-B8-R9h,
(л) =O,
(м) =S,
rr2 претставува 0 до 2;
ss и tt независно претставуваат, во секоја
околност 0 или 1, под услов да ss и tt обете
да не претставуваат 0;
L1 и L2 обете претставуваат директни врски;
G1 претставува, независно во секоја



околност, О, S или NR5j; R8 претставува, независно во секоја околност, H,

Su3, Heta, арила, C1-8 алкил, C2-8 алкенил, C2-8 алкинил, C3-8 циклоалкил, кои подоцнежни седум групи се опционално супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од хало, -CN, C3-6 циклоалкил, арил, Het4, -C(O)OR10, -C(O)R11, -C(O)N(RN1)(RN2), S(O)rR9aa, S(O)2N(R9ba)(R9ca), N(R9da)S(O)2R9ea и N(R9fa)(R9ga);

Su3 претставува, независно во секоја околност, 3- до 6-член ароматичен, целосно заситен или делумно незаситен карбоцикличен прстен;

Heta претставува, независно во секоја околност, 3- до 6-член хетероцикличен прстен што може да е ароматичен, целосно заситен или делумно незаситен и што содржи еден или повеќе хетероатоми одбрани од О, S и N; R10 и R11 независно претставува (а) H,

(б) C1-6 алкил опционално супституиран од еден или повеќе супституенти одбрани од хало, арил, -N(RN3)(RN4) и -ORa, (ц) арил или

(д) C3-7 циклоалкил (која група е опционално супституирана од еден или повеќе супституенти одбрани од OH, =O, хало, C1-4 алкил и C1-4 алкокси); B1 до B8 независно претставуваат, во секоја околност, директна врска, О, S или N(RN3); секое арила независно претставува C6-14 карбоциклична ароматична група, која група може да содржи еден, два или три прстени; секое арил независно претставува C6-14 карбоциклична ароматична група, која група може да содржи еден, два или три прстени и може да се супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од хало,

C1-6 алкил, која подоцнежна група е опционално супституирана од еден или повеќе супституенти одбрани од хало, -N(RN4)(RN5) и -ORa, и -ORa; Het1 до Het4 независно претставуваат 4- до 14-член хетероциклични групи што содржат еден или повеќе хетероатоми одбрани од О, S и N, кои хетероциклични групи може да содржат еден, два или три прстени и може да се супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од хало, C1-6 алкил, која подоцнежна група е опционално супституирана од еден или повеќе супституенти одбрани од хало, -N(RN6)(RN7) и -ORa, и -ORa; RN1 до RN7 независно претставува H, C1-6 алкил или C3-6 циклоалкил, кои подоцнежни две групи се опционално супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од хало и -ORa; Ra претставува, независно во секоја околност,

(а) H;

(б) C1-12 алкил, C2-12 алкенил, C2-12 алкинил, C3-12 циклоалкил, C4-12 циклоалкенил, кои подоцнежни пет групи се опционално супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од хало, нитро, CN, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-8 циклоалкил (кои подоцнежни четири групи се опционално супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од OH, =O, хало, C1-4 алкил и C1-4 алкокси), или12a, S(O)qR12b, S(O)2N(R12c)(R12d), N(R12e)S(O)2R12f, N(R12g)(R12h), B9-C(G2)-B10-R12i, арил1 и Hetb, и кои C3-12 циклоалкил или C4-12 циклоалкенил групи може дополнително да се супституирани од =O,

(ц) S(O)rR13a,

(д) S(O)2N(R13b)(R13c) или

(е) C(O)-B11-R13d;

R5a до R5j, R6a до R6i, R7a до R7i, R9a до

R9h, R9aa до R99a, R12a до R12i и R13a до R13d независно претставуваат, во секоја околност,

(а) H,
(б) C1-10 алкил, C2-10 алкенил, C2-10 алкинил кои подоцнежни три групи се опционално супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од хало, нитро, CN, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил, C3-6 циклоалкил (кои подоцнежни три групи се опционално супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од OH, =O, хало, C1-4 алкил и C1-4 алкокси), или 5aa, S(O)qR5ab, S(O)2N(R5ac)(R5ad), N(R5ae)S(O)2R5af, N(R5ag)(R5ah), B12-C(G2)-B13-R5ai, арил1 и Hetc;
(ц) C3-10 циклоалкил, или C4-10 циклоалкенил (кои подоцнежни две групи се опционално супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од хало, OH, =O, C1-6 алкил и C1-6 алкокси),
(д) Hetd;
G2 претставува, независно во секоја околност, O, S, или NR5aj;
R5aa до R5aj независно претставува во секоја околност,

(а) H,
(б) C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил кои подоцнежни три групи се опционално супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од хало, нитро, CN, C1-4 алкил, C2-4 алкенил, C2-4 алкинил (кои подоцнежни три групи се опционално супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од OH, =O, хало, C1-4 алкил и C1-4 алкокси),
(ц) C3-6 циклоалкил, или C4-6 циклоалкенил (кои подоцнежни две групи се опционално супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од хало, OH, =O, C1-4 алкил и C1-4 алкокси),
(д) Hete,
или R5ag и R5ah може да претставува,

заедно со азотниот атом на кој тие се прикачени, 3- до 10-член хетероцикличен прстен што може да е ароматичен, целосно заситен или делумно незаситен и кој може дополнително да содржи еден или повеќе хетероатоми одбрани од O, S и N, кој хетероцикличен прстен е опционално супституиран од еден или повеќе супституенти одбрани од хало, нитро, CN, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил (кои подоцнежни три групи се опционално супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од OH, =O, хало, C1-4 алкил и C1-4 алкокси);
B9 до B13 независно претставуваат директна врска, O, S или N(RN8);
арил1 претставува, независно во секоја околност, C6-10 карбоциклична ароматична група, која група може да содржи еден или два прстени и може да се супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од хало,
C1-6 алкил, која подоцнежна група е опционално супституирана од еден или повеќе супституенти одбрани од хало, - N(RN10)(RN11) и C1-6 алкокси (кој подоцнежен супституент е опционално супституиран од еден или повеќе хало атоми),
и C1-6 алкокси (кој подоцнежен супституент е опционално супституиран од еден или повеќе хало атоми);
RN8, RN10 и RN11 независно претставува H, C1-6 алкил или C3-6 циклоалкил, кои подоцнежни две групи се опционално супституирани од еден или повеќе хало атоми;
Hetb претставува 5- или 6-член што може да е ароматичен, целосно заситен или делумно незаситен и што содржи еден или повеќе хетероатоми одбрани од O, S и N, која хетероциклична група може да е супституирани од еден или повеќе

супституенти одбрани од хало, =O и C1-6 алкил;

Hetc до Hete независно претставуваат, 3- до 6-член хетероцикличен прстен што може да е ароматичен, целосно заситен или делумно незаситен и што содржи еден или повеќе хетероатоми одбрани од O, S и N, кои Hetc до Hete групи се опционално супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од хало, нитро, CN, C1-6 алкил, C2-6 алкенил, C2-6 алкинил (кои подоцнежни три групи се опционално супституирани од еден или

повеќе супституенти одбрани од OH, =O, хало, C1-4 алкил и C1-4 алкокси); q и r независно претставуваат во секоја околност 0, 1 или 2; и освен ако не е поинаку наведено алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил и алкил делот од алкокси групи може да се супституирани од еден или повеќе хало атоми; или негова фармацевтски прифатлива сол или солват.

има уште 20 патентни барања.

(51) **C 07K 16/24, A 61K 39/395**

(11) **7028**

(13) T1

(21) **2016/367**

(22) 06/06/2016

(45) 30/06/2017

(30) EP08170884 10/12/2008 --

(96) 09/12/2009 EP09764858.8

(97) 30/03/2016 EP2376533

(73) **Novartis AG**

Lichtstrasse 35

4056 Basel, CH

(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) MOMM, Joachim and WALLNY, Hans-Joachim

(54) **ФОРМУЛАЦИЈА ОД АНТИТЕЛА**

(57) 1 Стабилна течна фармацевтска формулација што содржи 10 до 150 mg/ml од антитело кон ИЛ-1бета, што е ACZ885, назначена со тоа, што пуфер системот е хистидин на концентрација од 10 до 50 mM, стабилизаторот е манитол во количина од 50 до 300 mM и формулацијата има pH од 5.5 до 7.5.

има уште 13 патентни барања.

Напирт 1 А / Б



(51) **F 03D 1/06**

(11) **7029**

(13) T1

(21) **2016/369**

(22) 07/06/2016

(45) 30/06/2017

(30) IT2011RN00517 30/09/2011 IT and
US201161548078P 17/10/2011 US

(96) 28/09/2012 EP12766099.1

(97) 16/03/2016 EP2761169

(73) **Enel Green Power S.p.A.**

Viale Regina Margherita 125 00198 Roma, IT

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) LA PEGNA, Luigi and PIANO, Renzo

(54) **ЛОПАТКА НА ВЕТЕРНА ТУРБИНА И
ПОСТАПКА ЗА МОНТАЖА НА ЛОПАТКАТА**

(57) 1 Лопатка (6) за генератор на ветерна турбина (1) за претворање на енергијата на ветрот во електрична енергија, којашто содржи:

- структура на лопатката (7) којашто се протега по должина на оската на лопатката (X1) и содржи врв на лопатката (11), и спротивна основа на лопатката (12), надолжен водечки раб (13) и надолжен заден раб (14) коишто се протегаат помеѓу основата на лопатката (12) и врвот на лопатката (11); и

- надворешна аеродинамичка конструкција (20) којашто дефинира аеродинамичен профил (25) којшто вклучува водечки раб (26), заден раб на аеродинамичниот профил (27) и всисна страна на аеродинамичниот профил и притисна страна на аеродинамичниот профил (28, 29) помеѓу споменатите водечки и задни рабови на аеродинамичниот профил (26, 27); кадешто споменатата надворешна аеродинамичка конструкција (20) содржи всисен страничен панел (31) и притисен страничен панел (33) коишто се изработени од просирен материјал и се прицврстени кон структурата на лопатката (7) такашто

дефинира всисна страна на аеродинамичниот профил и притисна страна на аеродинамичниот профил (28, 29), соодветно;


кадешто лопатката (6) содржи седло за прицврстување на всисната страна (50) и седло за прицврстување на притисната страна поставени на всисната страна и притисната страна на лопатката (6), соодветно, со цел прицврстување на споменатите просирни панели (31, 33) кон структурата на лопатката (7); кадешто споменатата лопатка (6) содржи видлив регион (40) помеѓу споменатите просирни панели (31, 33) и кадешто споменатите просирни панели (31, 33) се поставени еден спроти друг такашто може да се видат низ лопатката (6) додголку се гледа низ споменатите просирни панели (31, 33) и споменатиот просирен регион (40); споменатата лопатка (6) се карактеризира со тоашто:

- всисниот страничен панел (31) и притисниот страничен панел (33) делумно ја дефинираат всисната страна на аеродинамичниот профил и притисната страна на аеродинамичниот профил (28, 29), соодветно;

- надолжниот водечки раб (13) содржи надолжен цилиндричен член (13), споменатиот надолжен цилиндричен член (13) има профил на напречен пресек пресек обликуван како затворена јамка која се состои од неколку чекори (71, 72) поставена на две спротивни страни од надолжниот цилиндришен член (13) за да се дефинираат споменатите седла за прицврстување на всисната и притисната страна (50); и

- надолжниот заден раб (14) има профил на напречен пресек обликуван во основа како стрела.

има уште 13 патентни барања.



Слика 1

(51) C 07D 409/12, C 07D 413/14, C 07D 403/12, C 07D 417/1, C 07D 409/14, A 61K 31/4709, A 61P 11/00

(11) 7030

(13) T1

(21) 2016/370

(22) 09/06/2016

(45) 30/06/2017

(30) EP20110382344 11/11/2011 -- and

US201161563907P 28/11/2011 US

(96) 09/11/2012 EP12781362.4

(97) 01/06/2016 EP2776425

(73) **Almirall, S.A.**

Ronda del General Mitre 151 08022

Barcelona, ES

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) PUIG DURAN, Carlos; GUAL ROIG, Silvia;

AIGUADE BOSCH, Jose and PRAT

QUINONES, Maria


(54) **НОВИ ДЕРИВАТИ НА**

ЦИКЛОХЕКСИЛАМИН СО АКТИВНОСТИ НА

БЕТА2 АДРЕНЕРГИЧКИ АГОНИСТИ И М3

МУСКАРИНИЧНИ АНТАГОНИСТИ

(57) 1 Соединение со формула (I), или негови фармацевтски прифатливи соли или N-оксиди или солвати или деутерирани деривати:




Formula (I)

Формула (I)

назначено	со	тоа	што
-----------	----	-----	-----

- В претставува група со формула (IB):




Formula (IB)

Формула (IB)

каде

- R7 е избрана од група која се состои од водороден атом, линеарна или разгранета C1-4 алкил група и линеарна или разгранета C1-4 алкокси група,
- Ar е избрана од групата која се состои од сатурирана или несатурирана C3-10, моно или бициклична циклоалкил група, C5-14 моно или бициклична циклоалкил група, 3 до 14 члена сатурирана или несатурирана моно или бициклична хетероциклил група со еден или повеќе хетероатоми избрани од N, S и O каде цикличните групи независно се по потреба заменети со еден или повеќе супституенти избрани од халоген атом, цијано група, нитро група, оксо група, карбокси група, C1-4 алкил група, C1-4 алкокси група, -CF₃, -OCF₃, -NReEf, -(CH₂)_p-OH, -NRe(CO)Rf, -NRe-SO₂-Rg, -SO₂NReRf, -OC(O)Rh, и -NRe(CH₂)(0-2)-Ri, каде p има вредност од 0, 1 или 2 каде
- Re и Rf независно еден од друг претставуваат водороден атом или линеарна или разгранета C1-4 алкил група,
- Rg е избран од група која се состои од линеарна или разгранета C1-4 алкил група, C6-5 арил група, сатуриран или несатуриран C3-8 циклоалкил, каде цикличните групи се независно една од друга по потреба се заменети со еден или повеќе супституенти избрани од халоген атом, C1-4 алкил група и C1-4 алкокси група,
- R1 и R2 независно еден од друг се избрани од група која се состои од водороден атом и линеарна или разгранета C1-4 алкил група,
- R3 претставува група со формула:



каде

о R4 претставува водороден атом, хидрокси група, хидроксиметил група или линеарна или разгранета C1-4 алкил група, о и R5 претставува сатурирана или несатурирана C3-8 циклоалкил група, C5-6 арил група, 5 до 6-члена хетероарил група со најмалку еден хетероатом избран од N, S и O, (C1-4 алкил)-(C5-6 арил) група, (C1-4 алкил)-(C3-8 циклоалкил) група или (C1-4 алкил)-(5-6-члена хетероарил група со најмалку еден хетероатом избран од N, S и O) група, каде групите независно една од друга се по потреба заменети со еден или повеќе супституенти Ra, о R6 претставува C5-6 арил група, 5-6-члена хетероарил група со најмалку еден хетероатом избран од N, S и O, сатурирана или несатурирана C3-8 циклоалкил група, C1-8 алкил група, C2-8 алкенил група, C2-8 алкинил група, (C1-4 алкил)-(C5-6 арил) група, (C1-4 алкил)-(C3-8 циклоалкил) група или (C1-4 алкил)-(5-6-члена хетероарил група со најмалку еден хетероатом избран од N, S и O) група, каде групите независно една од друга се по потреба заменети со еден или повеќе супституенти Rb, о Ra и Rb независно еден од друг претставуваат халоген атом, хидрокси група, C1-4 алкил група, C1-4 алкокси група, -SH, C1-4 алкилтио група, нитро група, цијано група, -CO₂R', -NR'R'', -C(O)NR'R'', -N(R''')C(O)-R', -N(R''')-C(O)NR'R'', каде R', R'' и R''' секој независно претставува водороден атом или C1-4 алкил група, или R' и R'' заедно со азотен атом за кој се врзани за 3 до 6-член хетероцикличен прстен. о Q претставува директна врска, -CH₂-, -CH₂-CH₂-, -O-, -O-CH₂-, -S-, -S-CH₂-, или -CH=CH-, о * претставува точка на прикачување на R3 за остатокот од молекулата со формула (I),



- A1 и A2 независно еден од друг се избрани од група која се состои од C1-10 алкилен група, C2-10 алкенилен група каде групите се по потреба заменети со еден или повеќе супституенти избрани помеѓу калоген атом, хидрокси група, линеарна или разгранета C1-4 алкил група, линеарна или разгранета C1-4 алкокси група, C5-6 арил група и C3-7 циклоалкил група,
- L1 е избран од директна врска, -O-, NRc, -S-, -S(O)-, -SO₂-, NRc(CO)-, (CO)NRc-, NRc-(CO)(CH₂)qO-, -O(CH₂)q(CO)NRc-, -NRc(CH₂)qO-, -O(CH₂)qNRc-, -NRc(CO) NRd-, -C(O)-, -C(O)O-, -OC(O)-, -S(O)2NRc-, NRcS(O)2-, NRcS(O)2NRd-, -C(O)NRcS(O)2- и -S(O)2NRcC(O), каде Rc и Rd се независно еден од друг избрани од водороден атом и линеарна или разгранета C1-4 алкил група и q има вредност од 0, 1 или 2,
- G е избран од групата која се состои од C3-10, моно или бициклична циклоалкил група, C5-14 моно или бициклична циклоалкил група, 3 до 14 члена сатурирана или несатурирана моно или бициклична хетероциклична група со еден или повеќе хетероатоми избрани од N, S и O, 5 до 14-

члена моно или бициклична хетероарил група со еден или повеќе хетероатоми избрани од N, S и O, и бицикличен прстенест систем кој се состои од два моноциклични прстенести системи поврзани меѓусебе со ковалентна врска каде моноцикличните прстенести системи се независно еден од друг избрани од C3-8 циклоалкил група, C5-6 арил група, несатурирана или сатурирана 3 до 8-члена хетероарил група со еден или повеќе хетероатом избран од N, S и O и 5-6-члена хетероарил група со еден или повеќе хетероатоми избрани од N, S и O,

- каде цикличните групи независно една од друга се по потреба заменети со еден или повеќе супституенти избрани од халоген атом, C1-4 алкил група и C1-4 алкокси група, карбокси група, цијано група, нитро група, хидрокси група, оксо група, трифлуорометил група и трифлуорометокси група, по договор дека кога G е фенил група, L1 не е една од групите избрани од директна врска, -O-, -NHC(O)-, -C(O)NH и -NH(CO)O- група.

има уште 13 патентни барања.

(51) C 07D 401/04, C 07D 471/04, C 07D 417/12, C 07D 413/12, C 07D 405/12, C 07D 213/60, C 07D 487/04, C 07D 401/12, A 61K 31/519, A 61K 31/506, A 61K 31/4427, A 61K 31/4353, A 61P 35/00

(11) 7031

(13) T1

(21) 2016/371

(22) 09/06/2016

(45) 30/06/2017

(30)

(96) 31/12/2011 EP11879096.3

(97) 08/06/2016 EP2797888

(73) BeiGene, Ltd.

**Mourant Ozannes Corporate Services
(Cayman) Limited**

**94 Solaris Avenue, Camana Bay Grand
Cayman KY1-1108, KY**


(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) ZHOU, Changyou; WANG, Shaohui and
ZHANG, Guoliang

**(54) ФУЗИОНИРАНИ ТРИЦИКЛИЧНИ
СОЕДИНЕНИЈА КАКО ИНХИБИТОРИ НА
RAF КИНАЗА**

(57) 1 Соединение селектирано од
соединенијата со Формула I:



стереоизомери од тоа и фармацевтски прифатливи соли од тоа, при што:

Q е селектиран од C и N;
W е селектиран од C и N;
X е селектиран од CH₂ и O;
Y е селектиран од NR₁₂, O и S;
Z е селектиран од O, S, NR₁₃, CO, SO, SO₂ и CR₁₃R₁₄;
R₁, R₂, R₃, R₄, R₅ и R₆, кои што може да бидат истите или различни, се секој селектирани од водород, халоген, халоалкил, алкил, алкенил, циклоалкил, арил, хетероциклил, хетероарил, алкилнил, -CN, -NR₁₃R₁₄, -OR₁₃, -COR₁₃, -CO₂R₁₃, -CONR₁₃R₁₄, -C(=NR₁₃)NR₁₄R₁₅, -NR₁₃COR₁₄, -NR₁₃CONR₁₄R₁₅, -NR₁₃CO₂R₁₄, -SO₂R₁₃, -NR₁₃SO₂NR₁₄R₁₅, -NR₁₃SO₂R₁₄ и -NR₁₃SO₂арил, при што алкилот, алкенилот, циклоалкилот, хетероарилот, арилот и хетероциклилот се незадолжително заменети со најмалку еден супституент R₁₆, или (R₁ и R₂), и / или (R₃ и R₄), и / или (R₅ и R₆), заедно со прстенот за кој што тие се закачени, формираат фузиониран прстен селектиран од хетероциклил, и хетероарил

претстени незадолжително заменети со најмалку еден супституент R₁₆; под услов ако R₁ е отсутен кога Q е N, а R₅ е отсутен кога W е N;

R₇ е селектиран од водород, халоген, алкил, -O-алкил и -S-алкил;
R₁₂ е селектиран од водород и алкил;

R₁₃, R₁₄ и R₁₅ кои што може да бидат истите или различни, се секој селектирани од H, халоалкил, алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, хетероциклил, арил и хетероарил; или (R₁₃ и R₁₄), и / или (R₁₄ и R₁₅) заедно со атомот (атомите) за кој (кои) што тие се закачени, секој формира прстен селектиран од хетероциклил, и хетероарил прстени незадолжително заменети со најмалку еден супституент R₁₆;

R₁₆ е селектиран од халоген, халоалкил, алкил, алкенил, циклоалкил, арил, хетероарил, хетероциклил, алкинил, оксо, -CN, -OR', -NR'R'', -COR', -CO₂R', -CONR'R'', -C(=NR')NR''R''', -NR'COR'', -NR'CONR'R'', -NR'CO₂R'', -SO₂R', -SO₂арил, -NR'SO₂NR''R''', NR'SO₂R'', и -NR'SO₂арил, при што R', R'' и R''' се независно селектирани од H, халоалкил, алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, хетероциклил, арил и хетероарил, или (R' и R''), и / или (R'' и R''') заедно со атомите за кои што тие се закачени, формираат прстен селектиран од хетероциклил и хетероарил прстени.
има уште 11 патентни барања.

(51) C 07D 491/22, A 61K 31/404, A 61P 29/00
(11) 7032
(21) 2016/372
(30) US221424P 29/06/2009 US

(13) T1
(22) 09/06/2016
(45) 30/06/2017

(96) 28/06/2010 EP10731662.2
(97) 30/03/2016 EP2448943
(73) Xenon Pharmaceuticals Inc.
3650 Gilmore Way
Burnaby, BC V5G 4W8, CA


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) FU, Jianmin; CADIEUX, Jean-Jacques and CHAFEEV, Mikhail

(54) **ЕНАНТИОМЕРИ НА СПИРО-ОКСИНДОЛ СОЕДИНЕНИЈА И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ**


(57) 1 (S)-енантиомерот на 1'-[[5-(трифлуорометил)фуран-2-ил]метил]спиро[фуру[2,3-*f*][1,3]бензодиоксол-7,3'-индол]-2'(1'H)-он ја има следнава формула



или негов фармацевтски прифатлив солват.

има уште 8 патентни барања.

Стереоселективен блок од прилив на гванидинум во hNA_v1.7



(51) F 24H 9/12, F 28D 20/00

(11) 7035

(13) T1

(21) 2016/375

(22) 09/06/2016

(45) 30/06/2017

(30)

(96) 19/07/2013 EP13177170.1

(97) 20/04/2016 EP2679928

(73) Tesy Ood

48 Madara Blvd. 9701 Shumen, BG

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) Kyurkchiev, Zhechko Angelov

(54) **МЛАЗНИЦА ЗА ДОВОД НА ЛАДНА ВОДА ВО БОЈЛЕР**

(57) 1 Млазница за довод на ладна вода во бојлер којашто содржи надворешна цевка (1)

рефлектор за вода (4) којшто има држач (5), се карактеризира со тоа што на цевката (1) постои плomba која поминува низ цевката (2), којашто е потпрена во долниот дел со фиксирана проодна тапа (3) со помош на прицврстувач (9), каде што на горниот дел на плombата која поминува низ цевката (2) постои рефлектор за вода (4), којшто има држач (5) со стопало (6) со отвор во него, и над горното чело на надворешната цевка (1) постои плomba (7), и на плombата (7) е лоцирано стопалото (6), коешто е заклучена со средство за заклучување, со плombата која поминува ноз цевката (2).

има уште 5 патентни барања.



Слика 1

(51) C 07D 241/26, C 07D 401/14, C 07D 401/10, C 07D 413/10, C 07D 401/04, A 61K 31/497, A 61K 31/444, A 61P 33/06

(11) 7086

(13) T1

(21) 2016/608

(22) 09/09/2016

(45) 30/06/2017

(30) US201261600324P 17/02/2012 US

(96) 15/02/2013 EP13712926.8

(97) 20/07/2016 EP2814820

(73) MMV Medicines for Malaria Venture and University Of Cape Town

1215 Geneva, CH and 7701 Rondebosch, ZA

(74) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ

бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје

(72) YOUNIS, Yassir; CHIBALE, Kelly; WITTY, Michael, John and WATERSON, David

(54) АНТИ-МАЛАРИЧНИ АГЕНТИ

(57) 1 Аминопиразин во согласност со Формулата

(I)

кадешто X е CR1 или N, Y е избран од CF3 – C(O) – NR3 R4; O-R6; R1 е избран од H и халоген; R2 е избран од SO2 – R5 и – C(O)-R10; R3 и R4 се независно одбрани од H и евентуално супституиран C1-C6 алкил; R5 е одбран од -NR7R8 и R9; R6 е опционално супституиран C1-C6 алкил; R7 и R8 се независно одбрани од H и евентуално супституиран C1-C6 алкил; R9 е опционално супституиран C1-C6 алкил или опционално супституиран C3-C8 циклоалкил; R10 е -NR11R12; R11 и R12 се независно одбрани од H и евентуално супституиран C1-C6 алкил или NR11R12 од заедно евентуално супституиран хетероциклоалкил; како и фармацевтски прифатливи соли, комплекси, хидрати, солвати, или полиморфи, таутомери, геометриски изомери, оптички активни форми, при тоа што може да биде




супституиран и се однесува на групи алкил, C3-C8 - циклоалкил, amino, халоген, супституирани со од 1 до 5 супституенти хидрокси и нитро. одбрани од групата составена од C1-C6 има уште 20 патентни барања.

(51) C 07K 16/24		Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein, DE
(11) 7087	(13) T1	
(21) 2016/611	(22) 09/09/2016	(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
	(45) 30/06/2017	ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје
(30) US20100410158P 04/11/2010 US;		(72) BARRETT, Rachel Rebecca; CANADA,
US20100411953P 10/11/2010 US;		Keith; CATRON, Katrina Mary; COPENHAVER,
US20100412594P 11/11/2010 US and		Robert; FREGO, Lee Edward; RAYMOND,
US201161448785P 03/03/2011 US		Ernest Lee; SINGH, Sanjaya and ZHU,
(96) 02/11/2011 EP11781949.0		Xiangyang
(97) 20/07/2016 EP2635601		(54) АНТИ-IL-23 АНТИТЕЛА
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH		

(51) C 07H 19/12		следните	20	агли:
(11) 7088	(13) T1	20	Агол	(°)
(21) 2016/612	(22) 09/09/2016	12.182		
	(45) 30/06/2017	13.024		
(30) US20030390578 17/03/2003 US		14.399		
(96) 16/03/2004 EP04721074.5		16.470		
(97) 06/07/2016 EP1610784		18.627		
(73) Celgene International Sarl		19.049		
Route de Perreux 1 2017 Boudry, CH		20.182		
(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат		21.329		
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје		23.033		
(72) IONESCU, Dumitru; BLUMBERGS, Peter		23.872		
and SELVEY, Lee Alani		26.863		
(54) ФОРМИ ОД 5-АЗАЦИТИДИН		27.135		
(57) 1 Фармацевтски состав содржејќи		29.277		
кристална форма од 5-азацитидин за		29.591		
употреба во метод на третман на		30.369		
миелодиспластични синдроми, каде што		32.072		
кристалната форма од 5-азацитидин е				, и каде што методот ја содржи оралната
карактеристична по пиковите обсервирани со				администрација на фармацевтскиот состав.
употреба на X-Зрачна Прашката				има уште 4 патентни барања.
Дифракција (Cu K α радиација) која ги има				

X-зрачна Повеќа-ста Дифракцион Метод со АЗКУМ-ЕЛН, Верзија VIII,
Означета со по Променици ЗЕ АТМ (СВ КС РАДИЈАЦИЈА)



(51) **C 12Q 1/68**

(11) **7089**

(21) **2016/613**

(30)

(96) 25/08/2009 EP13180255.5

(97) 20/07/2016 EP2669387

(73) **Illumina, Inc.**

5200 Illumina Way San Diego, CA 92122, US

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) **Sabot, Andrea; Rigatti, Roberto and Shen, Min-jui Richard**

(54) **МЕТОД ЗА СЕЛЕКТИРАЊЕ И**

ПРОШИРУВАЊЕ НА ПОЛИНУКЛЕОТИДИ

(57) 1 Метод на селекција и засилување на полинуклеотиди на цврста потпора, содржејќи:

а) обезбедување на множина од засилувачки олигонуклеотиди имобилизирани на цврста потпора;

б) хибридирање на популацијата од олигонуклеотидини пробидо подгрупи од наведените амплификачки олигонуклеотиди, сеј од наведените олигонуклеотидни проби содржи прв дел кој е комплементарен со амплификачките

олигонуклеотиди и втор дел кој содржи секвенца од избраниот регион од шаблонизирачкиот полинуклеотид;


с) изведување на продолжена реакција за да се продолжи хибридирачка амплификација на олигонуклеотиди за производство на популација за поддржувачка врска за фаќање на олигонуклеотиди, секој фатен нуклеотид во наведената популација содржи секвенца која е комплементарна со избраниот регион од шаблонизираниот полинуклеотид, притоа обезбедувајќи цврста поддршка која ја содржи популацијата за поддржувачка врска за фаќање на олигонуклеотиди и популацијата од не продолжувачка амплификација на олигонуклеотиди

д) нанесување ба популација на шаблонизиран полинуклеотид на цврста подлога под услови такви да шаблонизираниот полинуклеотид селективно хибридира до поддржувачката врска за фаќање на олигонуклеотиди, каде што шаблонизираниот полинуклеотид содржи адаптер секвенца на 5' завршеток, каде што адаптер секвенцата е иста како и секвенцата на не продолжувачката амплификација на

олигонуклеотиди;

е) продолжување на поддржувачка врска за фаќање на олигонуклеотиди кои се хибридизирани до шаблонизирани полинуклеотиди, притоа генерирајќи продолжувачки продукти, продолжувачките продукти имаат дел комплементарен со шаблонизирачките полинуклеотиди и дел комплементарен со не продолжувачката

аплификација на олигонуклеотиди; и
 ф) засилување на продолжените продукти, кадешто засилувањето содржи прекалување на еден или повеќе непродолжувачки амплификации на олигонуклеотиди до еден или повеќе од продолжувачките производи, притоа произведувајќи цвста фаза на амплифицирачки продукт.
 има уште 10 патентни барања.



Сл. 1

(51) B 65B 51/04, B 65B 67/06, B 65B 65/02

(11) 7090

(21) 2016/630

(30) IT2011VI00008 21/01/2011 IT

(96) 20/01/2012 EP12705421.1

(97) 15/06/2016 EP2665655

(13) T1

(22) 15/09/2016

(45) 30/06/2017

(73) Comi Pak Engineering S.r.l.

Unipersonale

Via Lago di Tovel, 61 36015 Schio (VI), IT

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
 ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) ZANELLA, Silvia

(54) УРЕД ЗА ЗАТВОРАЊЕ НА ФЛЕКСИБИЛНИ КОНТЕЈНЕРИ

(57) 1 Уред за затворање на флексибилни контејнери, каде што секој контејнер (C) опфаќа отвор (A) за изземање на производи што се наоѓаат во него, при што секој контејнер има грлиќ (N) до отвор (A), а контејнер (C) се затвора со полуцврста и деформабилна лента за стегање (E), каде што уредот опфаќа:

- носечка рамка (2)
- плоча (5),
- калем (B), на кој што е навиткана деформабилна лента за стегање (E),
- плоча (5) со усек (3') за брзо уметнување на грлиќ (N) на контејнерот (20) блиску до отворот (A),
- поддршка (3) за обликување на лента за стегање (E),
- сечена поддршка (7) за режење на делот (P) на лентата за стегање (E) на претходно утврдена должина,
- воведувач (6) за воведување на лентата (E) во спомнатата сечена поддршка (7) во должина на првиот правец (X),
- склопка (9) за режење и обликување на делот (P) на лента (E),
- покренувач (11) за изместување на спомнатиот воведувач (6) како и спомнатата склопка (9) за режење и обликување,


н а з н а ч е н с о т о а , ш т о :

- плочата (5) е хоризонтална и анкерована

за носечката рамка (2),

- засекот (3') има крај, поддршка (3) за обликување кој е сместен на спомнатиот крај на засекот (3'), и кој служи за вметнување на грлиќот (N) на контејнер (C), при што поддршката (3) за обликување исто така е наменета за позиционирање и затворување на грлиќот (N) на контејнер (C),
- склопката (9) за режење и обликување на делот (P) на лента (E) сместен е во сечената поддршка (7),
- покренувачот (11) исклучително се покренува со електричен мотор (15),
- спомнатиот првиот правец е (X) за воведување на лентата (E) суштински паралелен со горната површина на горната плоча (5), при што склопката (9) за режење и обликување го вклучува и издужениот клизач (21) кој што е изведен да клиза во друг правец (Y) кој што е суштински хоризонтален и ортогонален на спомнатиот првиот правец (X) поради носење на склопката (9) за режење и обликување во спомнатата сечена поддршка (7) како и доведување во контакт на спомнатиот дел (P) на лента поради режење на спомнатиот дел (P) на лента, за присилно воведување на спомнатиот одсечен дел (P) во спомнатата поддршка (3) за обликување и неговото стегање околу грлиќот (N) на контејнер (C).

има уште 8 патентни барања.



(51) **A 61K 31/495, A 61P 25/00**

(11) **7092**

(13) T1

(21) **2016/635**

(22) 16/09/2016

(45) 30/06/2017

(30) DK20070001607 13/11/2007 DK;

DK20070001788 14/12/2007 DK;

DK20080001300 17/09/2008 DK;

US20070013722P 14/12/2007 US;

US20070987710P 13/11/2007 US and

US20080097840P 17/09/2008 US

(96) 12/11/2008 EP11193237.2

(97) 20/07/2016 EP2431039

(73) **H. Lundbeck A/S and Takeda**

Pharmaceuticals U.S.A., Inc.

Ottliavej 9 2500 Valby, DK and One Takeda

Parkway Deerfield, IL 60015, US

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат**

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје


(72) Moore, Nicholas; Dragheim, Marianne;

Batra, Aneil and Chon, Jin

(54) **ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА НА
СОЕДИНЕНИЯ КОЈА ШТО ЈА ИМААТ
КОМБИНИРАНА SERT, 5-HT3 И 5-HT1A
АКТИВНОСТИ**

(57) 1 Соединение I, кое што е 1-[2-(2,4-диметилфенилсулфанил)фенил]пиперазин и неговите фармацевтски прифатливи соли за употреба и третитање на заболувања на одбрана помеѓу благо когнитивно оштетување; на васкуларна деменција; како и когнитивно оштетување поврзано со Даунов синдром, trp на генетски мутации, епилепсија, траматска повреда на мозок или со Аспергеров синдром.

има уште 8 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) **C 07K 16/28, A 61K 39/395**

(73) **Biogen MA Inc.**

(11) **7091**

(13) T1

(21) **2016/636**

(22) 16/09/2016

250 Binney Street Cambridge, MA 02142, US

(45) 30/06/2017

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат

(30) US20090158942P 10/03/2009 US and

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

US20090162924P 24/03/2009 US

(72) HSU, Yen-Ming and KALLED, Susan, L.

(96) 10/03/2010 EP10708865.0

(54) **АНТИ-ВСМА АНТИТЕЛА**

(97) 27/07/2016 EP2406284

(51) **A 61K 33/24, A 61P 15/08**

(72) CANALS ALMAZÁN, Ignacio and

(11) **6973**

(13) T1

ARBAT BUGIÉ, Agnès

(21) **2016/810**

(22)

(54) **УПОТРЕБА НА ВОЛФРАМОВИ (VI)**

16/11/2016

СОЛИ ВО ТРЕТИРАЊЕ НА

(45)

НЕПЛОДНОСТ НА ЖЕНКИ НА

30/06/2017

НЕДИЈАБЕТИЧНИ ЦИЦАЧИ

(30) ES20130030071 22/01/2013 ES

(57) 1 Волфрамовата (VI) сол со

(96) 21/01/2014 EP14701067.2

фармацевтски или ветеринарски

(97) 16/10/2016 EP2948156

прифатлива катјонска група, или нејзиниот

(73) **OXOLIFE, S.L.**

солват за употреба во третирање на

C/ Nou 53 08192 Sant Quirze del Vallès

неплодни женки на недијабетични цицари.

(Barcelona), ES

има уште 14 патентни барања.

(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје



(51) **G 01K 11/20, G 01S 15/89**

(11) **6974**

(13) T1

(21) **2016/811**

(22) 16/11/2016

(45) 30/06/2017

(30) IT2009MI00626 16/04/2009 IT

(96) 14/04/2010 EP10723769.5

(97) 31/08/2016 EP2419756

(73) **ENI S.p.A.**

Piazzale E. Mattei 1 00144 Rome, IT

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат

ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) DE PAULIS, Riccardo; PRATI, Claudio,

Maria; ROCCA, Fabio; BIAGINI, Stefano;

CARMISCIANO, Cosmo; GASPARONI,

Francesco; PINTO, Marc and TESEI,

Alessandra

(54) **СИСТЕМ И ПОСТАПКА ЗА**

ДЕТЕКТИРАЊЕ И МЕРЕЊЕ НА


ФЕНОМЕНИ ПОВРЗАНИ СО ВИСИНСКИ

ВАРИЈАЦИИ НА МОРСКОТО ДНО

(57) 1 Системот (100) за детектирање и мерење на феноменот на висинските

варијации на морското дно, који што се состојат од спорни прогресивни феномени на негативното улегнување или позитивно издигнување на тлото који што не се поврзани со седиментацијата или ерозијата, кој опфаќа автономно подводно пловило (101) опремено со најмалку еден интерферометријски звучен сензор (102) за испраќање на акустичниот сигнал кон морското дно како и аквизиција на слика на морското дното која што се генерира со рефлексија на спомнатиот, пратен акустичен сигнал, **н а з н а ч е н** со тоа, што опфаќа повеќе рефлексивни елементи (103, 103') на звучните бранови, цврсто прицврстени за морското дното така да ја одредува референтната патека за секоје од најмалку два поминувања на спомнатото автономно подводно пловило (101).

има уште 15 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) A 61K 31/427, A 61K 38/05, A 61K 45/06,
A 61P 17/00

(11) 6975

(21) 2016/816

(13) T1

(22) 18/11/2016

(45) 30/06/2017

(30)

(96) 19/12/2012 EP12812220.7

(97) 16/11/2016 EP2934520

(73) Polichem SA

50, Val Fleuri 1526 Luxembourg, LU

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) MAILLAND, Federico and CASERINI,
Maurizio

(54) УПОТРЕБА НА ПИДОТИМОД ПРИ
ТРЕТМАН НА АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТИС

(57) 1 Пидотимод или неговата физиолошки
прифатлива сол, за употреба при третман на
атопичен дерматитис.

има уште 12 патентни барања.

(51) A 61K 31/427, A 61K 38/05, A 61K 45/06,
A 61P 17/00

(11) 6976

(21) 2016/817

(13) T1

(22) 18/11/2016

(45) 30/06/2017

(30) DE201210220129 05/11/2012 DE

(96) 14/10/2013 EP13776491.6

(97) 05/10/2016 EP2895117

(73) Variomed AG

Gärten 71 9496 Balzers, LI

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес




(72) FISCHER, Harald

(54) **СТЕНТ**

(57) 1 Стент за транслуминална имплантација во шупливи органи, поточно во крвните садови, уретрата, хранопроводот, дебелото црево, дванаестопалечното црево или жолчниот тракт, со тесно цевчесто тело кое може да биде претворено од сплосната положба со еден дијаметар на напречниот пресек во проширена состојба со зголемен дијаметар на напречниот пресек, каде стентот се состои од барем два потпорни дела (12) и барем еден дел за спојување (14) кои се следат еден со друг во насока по должината (10) на стентот; каде потпорните делови (12) имаат повеќе отвори (16) по сидовите на цевчесто тело и граничните елементи (18) кои се формирани од цевчестото тело, и ги опкружуваат отворите (16) и во раширената состојба заедно со нив формираат ќелии (20) на потпорните делови (12); каде потпорните делови (12) блиски до должината (10) поврзани се меѓусебно со сврзувачки дел (14) и е поставен помеѓу нив; каде што крајните делови свртени еден кон друг (28) од потпорните делови (12) се формирани од ред (22) од крајни ќелии (20) од соодветниот потпорен дел (12); каде сврзувачкиот дел (14) содржи еден или повеќе сврзувачки елементи (26) формирани од цевчестото тело и кои ги поврзуваат крајните делови свртени еден кон друг (28) и тоа од два

блиски делови (12) во еден нов, и каде само некои од ќелиите (20), кои го сочинуваат едниот од двата крајни делови свртени еден кон друг (28) од блиските потпорни делови (12), се директно поврзани со другиот од двата крајни делови (12) со помош на сврзувачкиот елемент (26), назначено со тоа што стентот содржи краен потпорен дел (12) поставен на крајот по должината како и на централниот дел од стентот кој се граничи со крајниот потпорен дел (12), со централниот дел од стентот кој е формиран од повеќе потпорни делови (12) блиски до насоката по должина, поврзани еде со друг со поврзувачки делови (14) и кои имаат точно еден ред (22) од ќелии (20) кои се следат една со друга во периферната насока (24) од стентот; и со крајниот потпорен дел (12) имаат повеќе редови (22) од ќелии (20) кои се следат една со друга по должината (10) на стентот, со ќелиите (20) од редот (22) се поставени да се следат една со друга по периферната насока (24) од стентот, на начин да крајниот потпорен дел (12) има поголема аксијална должина и поголем број на редови (22) со ќелии (20), редовите следејќи се еден со друг по должината (10) на стентот и ќелиите се следат една со друга во периферната насока (24) на стентот, па потпорните делови (12) се поставени во централниот дел на стентот. има уште 14 патентни барања.



(51) **C 07K 16/28**

(11) **6977**

(13) T1

(21) **2016/826**

(22)

21/11/2016

(45)

30/06/2017

(30) US20070910362P 05/04/2007 US and
US20070980026P 15/10/2007 US

(96) 04/04/2008 EP13162773.9

(97) 14/09/2016 EP2620451

(73) **Morphotek, Inc.**

210 Welsh Pool Road Exton, PA 19341, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Zhou, Yuhong; Tomkowicz, Brian E.;
Grasso, Luigi; Sass, Philip M. and Nicolaides,
Nicolas C.

(54) **ПОСТАПКИ ЗА ИНХИБИРАЊЕ НА
ВРЗУВАЊА НА ЕНДОЗИАЛИН СО
ЛИГАНДИ**

(57) 1 Антитело кое конкретно врзува
ендозиалин, споменато како антитело
добиеено од клетки коишто имаат ATCC
пристап. Бр. РТА-9017 или негов антиген-
врзувачки фрагмент.

има уште 11 патентни барања.



Слика 1А



Слика 1Б

(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61K 45/06, A 61P 29/00**

(11) **7043**

(21) **2016/827**

(13) T1

(22) 22/11/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20090187348P 16/06/2009 US and
US20090187355P 16/06/2009 US

(96) 15/06/2010 EP10732402.2

(97) 02/11/2016 EP2443120

(73) **RSPR Pharma AB**


Kornhamnstorg 53 111 27 Stockholm, SE

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) PERLBERG, Anett; VIERTELHAUS,
Martin; ROSENSTRÖM, Ulrika and HORVATH,
Karol

(54) **КРИСТАЛНА ФОРМА НА
ПЕМИРОЛАСТ**

(57) 1 Полу хидратна форма на натриумова
сол од Пемироласт.
има уште 7 патентни барања.



Слика 1

(51) **С 07К 16/24, А 61К 39/395**

(11) **6978**

(13) Т1

(21) **2016/828**

(22) 22/11/2016

(45) 30/06/2017

(30) US201261607671P 07/03/2012 US

(96) 01/03/2013 EP13710214.1

(97) 26/10/2016 EP2822590

(73) **Eli Lilly and Company**
Lilly Corporate Center Indianapolis, IN 46285, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CORVARI, Vincent, John; WILLIAMS, Barbara, Ann; DONOVAN, Patrick, Daniel and MARKHAM, Aaron, Paul

(54) **ФОРМУЛАЦИЈА НА IL-17 АНТИТЕЛО**

(57) 1 Фармацевтска формулација којашто содржи анти -IL-17 антитело со концентрација во опсегот од 80 mg/mL до 150 mg/mL, цитратен пуфер со концентрација од 20 mM, натриум хлорид со концентрација од 200 mM, полисорбат-80 со концентрација во опсегот од 0.02% (w/v) до 0.03% (w/v), и pH со 5.7, кадешто анти-IL-17 антителото содржи антитело со лесна низа (LC) и тешка низа (HC), кадешто споменатата LC е аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO: 4 и споменатата HC е аминокиселинската секвенца од SEQ ID NO: 5.

има уште 7 патентни барања.

(51) **С 07К 7/06, А 61К 38/08, А 61К 45/06, А 61П 13/12**

(11) **7044**

(13) Т1

(21) **2016/829**

(22) 23/11/2016

(45) 30/06/2017

(30) US201161494874P 08/06/2011 US

(96) 08/06/2012 EP12728907.2

(97) 24/08/2016 EP2717896

(73) **Kai Pharmaceuticals, Inc.**
South San Francisco, CA 94080, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) KARIM, Felix and BELL, Gregory


(54) **ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ ЗА**

РЕГУЛИРАЊЕ НА СЕРУМСКИ ФОСФОР

(57) 1 Состав за употреба при третирање на хронично бубрежно заболување – пореметување на минералите и коските (chronic kidney disease-mineral and bone disorder - CKD-MBD) кај пациент кој што прима хемодијализа, при што составот содржи соединение кое што содржи Ас-с(C)arrar-NH₂(НИЗА ИД БР:3); при што нивото на серумскиот фосфат на пациентот се оценува и се открива дека е

над нормалниот распон; при што составот се дава во период кој што започнува 15 минути пред да заврши хемодијализата, а завршува 3 часа откако ќе заврши хемодијализата; при што кај пациентот се дијагностицира хиперфосфатемија; и при што споменатата примена е ефективна за да одржува ниво на серумски фосфор по хемодијализа кое што е пониско од нивото на серумски фосфор пред хемодијализа за период од најмалку 6 часа по дијализата така што серумскиот фосфор на пациентот се зголемува за помалку од 10% во првите 6 часа по дијализата. има уште 7 патентни барања.

KAI-4169-002 % на промена од основната линија кај недопрен РТН



СЛИКА 1

(51) C 07D 251/18, C 07D 401/04, C 07D

413/04, C 07D 403/04, C 07D 403/12, C 07D 401/12

(11) 7045

(21) 2016/830

(13) T1

(22) 23/11/2016

(45) 30/06/2017

(30) PCT/GB2008/021219 10/11/2008 --

(96) 10/11/2009 EP09764032.0

(97) 05/10/2016 EP2364302

(73) University of Basel

4003 Basel, CH


(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) SMILJANOVIC, Vladimir; SMILJANOVIC, Natasa; GIESE, Bernd and WYMAN, Matthias


(54) ТРИАЗИН АНАЛОЗИ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ И ДИЈАГНОСТИЧКИ СОНДИ

(57) 1 Соединение кое што има формула (Ib):




и стереоизомери, геометриски изомери, тавтомери, солвати, и негови фармацевтски прифатливи соли, каде што

R2 е моноциклична група со следната структура



каде што брановитата линија го означува прикачувањето за триазин прстенот, каде што моноцикличната хетероарил група

е незадолжително заменета со една или повеќе групи селектирани од F, Cl, Br, I, -NR₁₀R₁₁, -OR₁₀, -C(O)R₁₀, -NR₁₀C(O)R₁₁, -N(C(O)R₁₁)₂, -NR₁₀C(O)NR₁₀R₁₁, -C(=O)OR₁₀, -C(=O)NR₁₀R₁₁, и C1-C12 алкил. или моноциклична група со следната структура



каде што брановитата линија го означува прикачувањето за триазин прстенот, и каде што моноцикличната хетероарил група е незадолжително заменета со една или повеќе групи селектирани од F, -NH₂, -NHCH₃, -N(CH₃)₂, -OH, -OCH₃, -C(O)CH₃, -NHC(O)CH₃, -N(C(O)CH₃)₂, -NHC(O)NH₂, -CO₂H, -CHO, -CH₂OH, -C(=O)NHCH₃, -C(=O)NH₂, и -CH₃; R_{3x}, R_{3y}, R_{3z} и R_{3p} се независно



селектирани од групата која што се состои од:

водород, F, Cl, Br, I, -C(C1-C6 алкил)2NR10R11, -(CR14R15)tNR10R11, -C(R14R15)nNR12C(=Y)R10, -(CR14R15)nNR12S(O)2R10, -CH(OR10)R10, -(CR14R15)nOR10, -(CR14R15)nS(O)2R10, -(CR14R15)nS(O)2NR10R11, -C(=Y)R10, -C(=Y)OR10, -C(=Y)NR10R11, -C(=Y)NR12OR10, -C(=O)NR12S(O)2R10, -C(=O)NR12(CR14R15)mNR10R11, -NO2, -NHR12, -NR12C(=Y)R11, -NR12C(=Y)OR11, -NR12C(=Y)NR10R11, -NR12S(O)2R10, -NR12SO2NR10R11, -S(O)2R10, -S(O)2NR10R11, -SC(=Y)R10, -SC(=Y)OR10, C1-C12 алкил, C2-C8 алкенил, C2-C8 алкинил, C3-C12 карбоциклил, C2-C20 хетероциклил, C6-C20 арил, и C1-C20 хетероарил; каде што споменатите алкил, алкенил, алкинил, карбоциклил, хетероциклил, арил и хетероарил се незадолжително заменети со една или повеќе групи независно селектирани од F, Cl, Br, I, CN, CF3, NO2, оксо, -C(=Y)R10, -C(=Y)OR10, -C(=Y)NR10R11, -(CR14R15)nNR10R11, -(CR14R15)nC(=Y)NR10R11, -(CR14R15)nC(=Y)OR10, -(CR14R15)nNR12SO2R10, (CR14R15)nOR10, -(CR14R15)nR10, (CR14R15)nSO2R10, -NR10R11, -NR12C(=Y)R10, -NR12C(=Y)OR11, -NR12C(=Y)NR10R11, -NR12SO2R10, -NR12, -OR10, -OC(=Y)R10, -OC(=Y)OR10, -OC(=Y)NR10R11, -OS(O)2(OR10), -OP(=Y)(OR10)(OR11), -OP(OR10)(OR11), -SR10, -S(O)R10, -S(O)2R10, -S(O)2NR10R11, -S(O)(OR10), -S(O)2(OR10), -SC(=Y)R10, -SC(=Y)OR10, -SC(=Y)NR10R11, незадолжително заменет

C1-C12 алкил, незадолжително заменет C2-C8 алкенил, незадолжително заменет C2-C8 алкинил, незадолжително заменет C3-C12 карбоциклил, незадолжително заменет C2-C20 хетероциклил, незадолжително заменет C6-C20 арил, и незадолжително заменет C1-C20 хетероарил;

R4x, R4y, R4z и R4p се независно еден од друг селектирани од групата која што се состои од:

водород, F, Cl, Br, I, -C(C1-C6 алкил)2NR10R11, -(CR14R15)tNR10R11, -C(R14R15)nNR12C(=Y)R10, -(CR14R15)nNR12S(O)2R10, -CH(OR10)R10, -(CR14R15)nOR10, -(CR14R15)nS(O)2R10, -(CR14R15)nS(O)2NR10R11, -C(=Y)R10, -C(=Y)OR10, -C(=Y)NR10R11, -C(=Y)NR12OR10, -C(=O)NR12S(O)2R10, -C(=O)NR12(CR14R15)mNR10R11, -NO2, -NHR12, -NR12C(=Y)R11, -NR12C(=Y)OR11, -NR12C(=Y)NR10R11, -NR12S(O)2R10, -NR12SO2NR10R11, -S(O)2R10, -S(O)2NR10R11, -SC(=Y)R10, -SC(=Y)OR10, C1-C12 алкил, C2-C8 алкенил, C2-C8 алкинил, C3-C12 карбоциклил, C2-C20 хетероциклил, C6-C20 арил, и C1-C20 хетероарил; каде што споменатиот алкил, алкенил, алкинил, карбоциклил, хетероциклил, арил и хетероарил се незадолжително заменети со една или повеќе групи независно селектирани од F, Cl, Br, I, CN, CF3, NO2, оксо, -C(=Y)R10, -C(=Y)OR10, -C(=Y)NR10R11, -CR14R15)nNR10R11, -(CR14R15)nC(=Y)NR10R11, -(CR14R15)nC(=Y)OR10, -(CR14R15)nNR12SO2R10, -CR14R15)nOR10, -CR14R15)nR10, -CR14R15)nSO2R10, -NR10R11, -NR12C(=Y)R10, -R12C(=Y)OR11, -

NR12C(=Y)NR10R11, -NR12SO₂R10, =NR12, -OR10, -OC(=Y)R10, -C(=Y)OR10, -OC(=Y)NR10R11, OS(O)₂(OR10), -OP(=Y)(OR10)(OR11), OP(OR10)(OR11), -SR10, -S(O)R10, -S(O)₂R10, -S(O)₂NR10R11, S(O)(OR10), -S(O)₂(OR10), -SC(=Y)R10, C(=Y)OR10, -SC(=Y)NR10R11, незадолжително заменет C1-C12 алкил, незадолжително заменет C2-C8 алкенил, незадолжително заменет C2-C8 алкинил, незадолжително заменет C3-C12 карбоциклил, незадолжително заменет C2-C20 хетероциклил, незадолжително заменет C6-C20 арил, и незадолжително заменет C1-C20 хетероарил; каде што R10, R11 и R12 се независно H, C1-C12 алкил, C2-C8 алкенил, C2-C8 алкинил, C3-C12 карбоциклил, C2-C20 хетероциклил, C6-C20 арил, или C1-C20 хетероарил, или R10, R11 заедно со азотот за кој што тие се прикачени незадолжително формираат C3-C20 хетероцикличен прстен кој што

незадолжително содржи еден или повеќе дополнителни прстенести атоми селектирани од N, O или S, каде што споменатиот хетероцикличен прстен е незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од оксо, CF₃, F, Cl, Br, I, C1-C12 алкил, C2-C8 алкенил, C2-C8 алкинил, C3-C12 карбоциклил, C2-C20 хетероциклил, C6-C20 арил и C1-C20 хетероарил; каде што R14 и R15 се независно селектирани од H, C1-C12 алкил, или - (CH₂)_n-арил,

или R14 и R15 заедно со атомите за кои што тие се прикачени формираат заситен или делумно незаситен C3-C12 карбоцикличен прстен

каде што Y е O, S, или NR12; m е 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6; n е 1, 2, 3, 4, 5, или 6; и t е 2, 3, 4, 5 или 6.

има уште 10 патентни барања.

(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00**

(11) **7046** (13) T1
(21) **2016/831** (22) 23/11/2016
(45) 30/06/2017

(30) ITRM20120398 08/08/2012 IT

(96) 08/08/2013 EP13777144.0

(97) 05/10/2016 EP2882753

(73) **BERLIN-CHEMIE AG**

12489 Berlin, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје


Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BONACCORSI, Fabrizio; CALVANI,

Federico and PASQUI, Franco

(54) **ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЕМЕТРЕКСЕД И НЕГОВА ЛИЗИН СОЛ**

(57) 1 Процес за подготовка на пеметрексед сол која што има општа формула I




при што B⁺ претставува Na⁺ или протониран лизин

кој што ги опфаќа следните чекори:


а) подложување на реакција на 4-(2-(2-амино-4,7-дихидро-4-оксо-3H-пирол(2,3-d) пиримидин-5-ил) етил) бензоева киселина (2) со L диетил глутамат хидрохлоридот во присуство на спојувачки реагенс за да се

добие пеметрексед диетил естер (3)




што се карактеризира со тоа што во чекорот а):

б) подложување на хидролиза на пеметрексед диетил естерот (3) на пеметрексед киселина (5)



ц) подложување на салификација со база селектирана од NaOH или лизин за да се добие соодветната пеметрексед сол

и) киселината (2) е пртходно претворена in situ во соодветниот натриум карбоксилат или морфолин карбоксилат кој што може да биде изолиран и директно подложен на реакција;
ii) употребениот реакциски солвент се состои од хидро-алкохолна мешавина на солвенти при што алкохолот е селектиран од групата: метанол, етанол, изопропанол, n-пропанол;
iii) интермедијарниот пеметрексед диетил естер (3) директно се таложи од реакциската мешвина со чистотија >98%. има уште 15 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) **H 01M 2/38**

(11) **6979**

(13) T1

(21) **2016/832**

(22) 23/11/2016

(45) 30/06/2017

(30) GE20121023314 28/11/2012 DE

(96) 20/02/2013 EP13725054.4

(97) 24/08/2016 EP2912709

(73) **IQ Power Licensing AG and Sullivan, Charles Robert**

Metallstrasse 6 6304 Zug, CH and Im Hohl 21 58638 Iserlohn, DE

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SULLIVAN, Charles, Robert and TSCHIRCH, Steffen

(54) **БАТЕРИЈА СО УРЕД ЗА МЕШАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЛИТ**


(57) 1 Батерија со внатрешен уред за мешање, кадешто батеријата се состои од следните делови:

-батериско кукиште (1) со странични сидови (3,4), дно на кукиштето(2) и обвивка, -течен електролит (6), чие ниво(7) има предходно утврдени граници на толеранција (7а, 7б), -електроди (5) потопени во течниот

електролит (6),

-најмалку еден страничен сид(3) поставен на определено растојание и паралелен во однос на плочата на проточниот канал (8), на начин што помеѓу страничниот сид (3) на кукиштето на батеријата (1) и плочата на проодниот канал (8) проодниот канал (9) е формиран, кадешто горниот крај на проточниот канал (9) е прилагоден како место за излевање (9а), долното ниво на проточниот канал (9) е лоциран на долната третина на зафатнината на батеријата, -над електродите (5) корито за мешање (10) е смстено со дно на коритото за мешање(12) и странични сидови на коритото за мешање(11а, 11b, 11с), кадешто горниот крај на страничниот сид, прилагоден на местото за излевање (9а) е изведен како раб за прелевање (13),

-дното на коритото за мешање(12) е позиционирано под предвиденото нивото на работен минимум (7b) на течниот електролит(6) и најмалку еден долен отвор (14) е предвиден во дното на коритото(12). има уште 4 патентни барања.



(51) **C 07C 43/205, C 10L 1/185**

(11) **6980**

(13) T1

(21) **2016/833**

(22) 23/11/2016

(45) 30/06/2017

(30) US201261668535P 06/07/2012 US

(96) 01/07/2013 EP13737094.6

(97) 24/08/2016 EP2850161

(73) **Dow Global Technologies LLC and Rohm and Haas Company**
2040 Dow Center Midland, MI 48674, US and
100 Independence Mall West Philadelphia,
PA 19106, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) GREEN, George David; SWEDO,
 Raymond and BUTTERICK, Robert

(54) **ТРИТИЛНИ АЛКИЛ АРИЛ ЕТЕРИ**

(57) 1 Соединение што ја има формулата
 $(\text{Ph3C})_m\text{Ar}(\text{R1})_j(\text{OR2})_n$, при што Ph

претставува фенил група, Ar е C6-C12
 хидрокарбил ароматски прстенест систем,
 што R1 е C2-C12 алкил или C4-C12
 хетероалкил, R2 is C4-C18 алкил или C4-C18
 хетероалкил, m е еден или две, j е цел број
 од еден до три, а n е еден или два, каде што
 алкилот е супституирана или
 несупституирана хидрокарбилна група има
 од еден до дваесетидва јаглеродни атоми во
 еден праволиниски, разгранет или цикличен
 аранжман, кој може да биде супституиран со
 еден или повеќе OH групи, и хетероалкил е
 алкил група во која еден или повеќе
 метиленски групи како и е заменет од O или
 S и може да се супституира со OH или C1-
 C18 алкокси групи.

има уште 6 патентни барања.

(51) **C 07K 16/22**

(11) **7083**

(13) T1

(21) **2016/834**

(22) 24/11/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20100299801P 29/01/2010 US;

US20100361687P 06/07/2010 US and

US20100388697P 01/10/2010 US

(96) 28/01/2011 EP11701735.0

(97) 26/10/2016 EP2528945

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**
777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US


(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) **SKOKOS, Dimitris**

(54) **МЕТОДИ НА ТРЕТМАН НА ДИАБЕТЕС СО АНТАГОНИСТИ НА DLL4**

(57) 1 Антагонист на делта лигандот 4 (Dll4) за употреба при превенција, третман или амелиорација на дијабетес мелитус тип 1 кај субјект назначено со тоа што антагонистот ја блокира интеракцијата помеѓу Dll4 и Notch рецепторот и дијабетесот е превениран, третиран или амелиориран, и со тоа што антагонистот на Dll4 е антитело или фрагмент од антитело кој специјално го врзува hDll4 и ја блокира сигналната патека на Dll-Notch, или фузирачки протеин со екстрацелуларен домен на Dll4 кој е фузиран за Fc доменот на човечкиот IgG. има уште 8 патентни барања.



Сл. 1А-Б

(51) **C 07D 409/14, A 61K 31/4709, A 61P 11/00**

(11) **7082**

(13) T1

(21) **2016/835**

(22) 24/11/2016

(45) 30/06/2017

(30) EP20100382118 13/05/2010 -- and

US20100365045P 16/07/2010 US

(96) 13/05/2011 EP11720386.9

(97) 23/11/2016 EP2569308

(73) **Almirall S.A.**
Ronda del General Mitre, 151 08022 Barcelona, ES

(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**


Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) **FONQUERNA POU, Silvia; PUIG DURAN, Carlos; CATURLA JAVALOYES, Juan Francisco; AIGUADE BOSCH, Jose; PRAT**

QUINONES, Maria and LUMERAS AMADOR, Wenceslao

**(54) НОВИ ДЕРИВАТИ НА
ЦИКЛОХЕКСИЛАМИН СО БЕТА2
АДРЕНЕРГИЧЕН АГОНИСТ И
АКТИВНОСТИ НА М3 МУСКАРИНСКИОТ
АНТАГОНИСТ**


(57) 1 Соединение со формула (I), или негови фармацевтски прифатливи соли или солвати или деутерирани деривати:



Формула

каде

- X и Y претставуваат водороден атом или,
- X заедно со Y формираат група како – CH=CH-, -CH₂-O- или S, каде во случај кога метиленската група од –CH₂-O е врзана за јаглеродниот атом на амидо супституентот со врзан X и кислородниот атом е врзан за јаглероден атом во фенил прстенот кој содржи Y,
- R₁ и R₂ независно претставуваат водороден атом или C1-4 алкил група,
- R₃ претставува група со формула:



каде

- Ra претставува водороден атом, хидроксидна група, хидроксиметил група или C1-4 алкил група,
 - Rb и Rc независно претставуваат тиенил група, фенил група, бензил група или C4-6 циклоалкил група,
 - Z претставува директна врска или кислороден атом, и
 - * претставува точка на врзување на R₃ за остатокот на молекулата со формула (I),
 - A₁ и A₂ независно претставуваат C1-6 алкилен група по потреба заменета со една или повеќе C1-4 алкил групи,
 - L претставува директна врска, -O-, -NH(CO)-, -(CO)NH- или -NH(CO)O група назначено со тоа што во случај на –NH(CO)O-, азотниот атом е врзан за супституентот W и кислородниот атом е врзан за A₂ супституентот; и
 - W претставува директна врска или фенилен група која по потреба е заменета со еден или повеќе супституенти избрани од халоген атом, C1-4 алкил група, C1-4 алкоксидна група и цијано група.
- има уште 16 патентни барања.

(51) C 07K 7/06, A 61K 38/08, A 61P 5/20, A 61P 3/14, A 61P 5/00

(11) 7081

(21) 2016/837

(13) T1

(22) 24/11/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20090229695P 29/07/2009 US;
US20090255816P 28/10/2009 US and
US20100313635P 12/03/2010 US
(96) 29/07/2010 EP10805078.2
(97) 28/09/2016 EP2459208
(73) Kai Pharmaceuticals, Inc.

**270 Littlefield Avenue South San Francisco,
CA 94080, US**

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) YIN, Qun; KARIM, Felix; BARUCH, Amos;
MACLEAN, Derek and DAS, Kanad

(54) **ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНСИ ЗА
НАМАЛУВАЊЕ НА НИВОАТА НА
ПАРАТИРОИДНИОТ ХОРМОН**

(57) 1 Соединение, кое што содржи пептид и
конјугациска група, при што пептидот содржи
аминокиселинска низа со следната формула:



при

што

X1

е

D-цистеин;

X2 е D-арганин, D-аланин, D-валин, D-
леуцин, D-фенилаланин, D-серин, D-
глутамин, D-норлеуцин или D-норвалин;

X3 е D-арганин;

X4 е D-арганин или не-катјонска
аминокиселина, каде што X4 не е глицин,
пролин или аминокиселина со киселински
страничен синцир;


X5 е D-арганин;

X6 е D-аланин, D-глицин или D-серин;

X7 е D-арганин;

при што најмалку два од X2, X3 и X4 се
независно катјонска подединица; и
при што пептидот е поврзан на неговиот N-
завршеток за конјугациската група преку
дисулфид врска.

има уште 13 патентни барања.



(51) **C 07D 211/46, C 07D 211/22, C 07D
401/12, A 61K 45/06, A 61K 31/445, A 61K
31/4545, A 61P 9/00, A 61P 11/00, A 61P 17/00**

(11) **7080**

(13) T1

(21) **2016/838**

(22) 24/11/2016

(45) 30/06/2017

(30) EP20120305632 05/06/2012 --

(96) 05/06/2013 EP13170687.1

(97) 19/10/2016 EP2671871

(73) **BIOPROJET**

**30, rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris,
FR**

(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) CAPET, Marc; LEVOIN, Nicolas;

CALMELS, Thierry; SCHWARTZ, Jean-Charles;


LECOMTE, Jeanne-Marie; LIGNEAU, Xavier;

BERREBI-BERTRAND, Isabelle; ROBERT,

Philippe; BILLOT, Xavier; KRIEF, Stéphane and LABEEUW, Olivier

(54) Нови (аза)бензидрил етер деривати, процес за нивно добивање и нивна употреба како лиганди на H4-рецепторот при терапевтска примена

(57) 1 Соединение со формула (I):



R1 претставува C1-C6 алкил; Het претставува неароматичен моноцикличен 3 до 7 член хетероциклически со еден азотен атом и по потреба 1 до 3 дополнителни хетероатоми избрани од O, S, каде азотниот атом е врзан за R1; A претставува единечна врска или -C1-C6 алкил група;

секој R2, R3, R4, R5, R6 идентичен или различен е независно избран од:

- водород
- хало; азидо; цијано; хидрокси; нитро;
- алкил; алкокси; алкилсулфанил; алкенил; алкинил; алкенилокси; алкенилокси; алкенилсулфанил; алкинилсулфанил; циклоалкокси; циклоалкилалкил; чиј алкил, алкенил, алкинил или циклоалкилен дел може да биде заменет со еден или повеќе хало, хидрокси, полихидрокси, алкокси, хидроксиалкокси, цијано, amino, aminoалкил, алкиламино, диалкиламино, aminoалкиламино, aminoалкиламинокарбонил, алкоксикарбониламино, диарилметилимино (каде ареил е по потреба заменет со еден или повеќе хидрокси или хало),

циклоалкенилимино (каде цилалкенил е по потреба заменет со еден или повеќе алкил, OH), алкилсулфанил, алкилсулфинил, алкилсулфонил, циклоалкил, полициклоалкил, циклоалкенил, полициклоалкенил, гванидино, алкилкарбонилгванидино, ацилгванидино, цијаногванидино, алкилкарбонилгванидино, алкоксикарбонил, алкоксикарбонилгванидино, ацилгванидино, цијаногванидино, алкоксикарбонилгванидино, алкоксикарбонил, алкоксикарбонилалкиламино, алкоксикарбонилалкилциклоалкил, алкоксикарбонилхетероциклически, аминокарбонил, алкиламинокарбонил, алкилкарбонил, алкилкарбонилалкокси, арилокси, арилсулфанил, арилсулфинил, арилсулфонил, хетероарил, хетероциклически (хетероциклически по потреба е заменет со еден или повеќе оксо, amino, имино), хетероарилокси, хетероциклокси, хетероариламино, хетероциклиламино, хидразиноккарбонил, хидроксиалкилциклоалкил, N-алкил(тиоуреидо), фталимидо, уреидо, оксоциклоалкениламино заменет со amino, карбамимидоилхетероциклически;

- amino; алкиламино; алкилкарбонил; алкоксикарбонил; алкилсулфанил; алкилсулфанил; алкилсулфанил; алкилсулфинил; алкилсулфонил; алкилсулфонилокси

назначено со тоа што алкил може да биде заменет со еден или повеќе хало;

и барем еден од R2, R3, R4, R5, R6 е различен од H секој Xi, идентичен или различен е избран од -N=, -C(Ri)= и -C(Ri'), i претставува 7, 8, 9 или 10 со тоа што

секој од X_i е $-N=$ и другите се $-C(R_i)=$ или
секој X_i е избран од $-C(R_i)=$ и $-C(R_i')=$ со
барем еден X_i да биде $-C-(R_i')=$
со тоа што за секој i споменатиот X_i може да
биде идентичен или различен и R_i може да
биде идентичен или различен за да

претставува супституиран фенил или по
потреба супституиран пиридил,

R_i ($i=7,8,9,10$) се избрани од

- Н
- $R_i(I'=7,8,9,10)$ се избрани од:

• хало, цијано, хидрокси, нитро,

• алкил; алкокси; алкилсулфанил;
алкенил; алкинил; алкенилокси;

алкенилсулфанил; алкинилсулфанил;
циклоалкокси; циклоалкилалкил

чиј алкил, алкенил, алкинил или циклоалкил
дел може да биде супституиран со еден или
повеќе хало, хидрокси; полихидрокси,
алкокси;

- арил; арилалкил; арилокси;
арилалкокси; арилалкиламино;

арилалкилсулфанил; хетероарил;

хетероарилокси

чиј (хетеро)арил дел може да биде
супституиран со еден или повеќе amino,
хало, алкил, (поли)халоалкил,
хидроксиалкил, алкокси, (поли)халоалкокси,
алкоксикарбониламино, алкилкарбонил,
алкилсулфанил, алкилсулфинил,
алкилсулфонил, нитро, цијаноалкил, или
фузиран со неароматичен хетероциклически;
и со тоа што R_9 и R_{10} заедно со C атомите
за кои се врзани може да формираат
ароматичен прстен исто како и нивните
енантиомери, дијастереоизомери, нивни
смеси и фармацевтски прифатливи соли,
таутомери, хидрати и солвати,
со исклучок на соединенијата каде
истовремено:

X_9 е $-CR_9'=$,

$X_7=X_8=X_{10}=-CH-$,

R_4 не е Н и

$R_2=R_3=R_5=R_6=H$.

има уште 14 патентни барања.

(51) **C 07D 401/14, C 07D 413/12, C 07D 405/14, C 07D 405/12, C 07D 231/40, C 07D 231/54, C 07D 401/12, C 07D 453/02, C 07D 403/02, C 07D 403/04, C 07D 403/14, A 61K 31/4162, A 61K 31/416, A 61K 31/4155, A 61P 25/00**

(11) **7076** (13) T1
(21) **2016/839** (22) 24/11/2016
(45) 30/06/2017

(30) US201261725925P 13/11/2012 US

(96) 13/11/2013 EP13795960.7

(97) 02/11/2016 EP2920166

(73) **Array Biopharma, Inc.**
3200 Walnut Street Boulder, CO80301, US


(74) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(72) ALLEN, Shelley; JIANG, Yutong; HAAS, Julia; BLAKE, James, F.; ANDREWS, Steven, Wade; BRANDHUBER, Barbara, J.; KERCHER, Timothy; KOLAKOWSKI, Gabrielle, R.; THOMAS, Allen, A. and WINSKI, Shannon, L.


(54) **СОЕДИНЕНИЈА НА БИЦИКЛИЧНА
УРЕА, ТИОУРЕА, ГВАНИДИН И
ЦИЈАНОГВАНИДИН
КОРИСНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА БОЛКА**

(57) 1 Соединение кое што ја има
Формулата I:




или стереоизомери, тавтомери, или
фармацевтски прифатливи соли, или нивни
солвати, при што:

X е O, S, NH или N-CN;
Прстенот A е формула A-1 или A-2



A-1



A-2


Y е H, халоген, (1-3C алкокси)(1-6C)алкил,
(1-6C)алкил [незадолжително заменет со 1-5
флуоро], цијано(1-6C)алкил, хидрокси(1-
6C)алкил, дихидрокси(2-6C)алкил,
аминокарбонил(1-6C)алкил, (1-6C)алкокси
[незадолжително заменет со 1-5 флуоро],
CN, аминокарбонил или (1-4C
алкокси)карбонил;

Ra, Rb и Rc се независно селектирани од H,
халоген, (1-3C)алкил, (1-3C)алкокси и CN;
B е NR1, O, врска, CRdRe, S или SO2;
D е NR1, O, врска, CRfRg, S или SO2;
E е NR1, O, врска, или CRhRi, S или SO2;
F е CRjRk;
под услов ако прстенот формиран од B, D, E,
и F заедно со атомите за кои што тие се
закачени содржи најмалку пет атоми и нула
или еден од B, D или E е NR1 или O;
G е CRmRn;
K е NR1;
R1 е (1-6C)алкил [незадолжително заменет
со еден до пет флуоро], (1-6C)циклоалкил
[незадолжително заменет со еден до пет
флуоро], (1-3C алкокси)(2-6C)алкил
[незадолжително заменет со еден до пет
флуоро], (1-6C)алкилC(=O)- или (1-6C
алкокси)C=O-;

Rd, Re, Rf, Rg, Rh, Ri, Rj и Rk се независно H,
OH, (1-6C)алкил [незадолжително заменет со
еден до петфлуоро], (3-6C)циклоалкил
[незадолжително заменет со еден до пет
флуоро], (1-3C алкокси)(2-6C)алкил
[незадолжително заменет со еден до пет
флуоро], хидрокси(2-6C)алкил
[незадолжително заменет со еден до пет
флуоро], (2-6C)цијаноалкил, (1-6C)алкокси
[незадолжително заменет со еден до пет
флуоро], или (1-3C алкокси)(2-6C)алкокси
[незадолжително заменет со еден до пет
флуоро],

или еден од паровите Rd и Re, или Rf и Rg,
или Rh и Ri, или Rj и Rk, заедно со
јаглеродниот атом за кој што тие се закачени
формираат (3-6C)циклоалкил, оксетанил или
азетидинил прстен,
или еден од паровите Rd и Re, или Rf и Rg,
или Rh и Ri, или Rj и Rk формираат оксо
група,
и при што само еден од Rd и Re може да
биде OH, а ниеден не е OH ако B е поврзан
со хетероатом, и само еден од Rf и Rg може

да биде ОН а ниеден не е ОН ако D е поврзан со хетероатом, и само еден од R_h и R_i може да биде ОН а ниеден не е ОН ако E е поврзан со хетероатом, и само еден од R_j и R_k може да биде ОН а ниеден не е ОН ако F е поврзан со хетероатом; R_m е H, (1-3C)алкил [незадолжително заменет со 1-5 флуоро], циклопропил или циклобутил, и R_n е H или (1-3C)алкил [незадолжително заменет со 1-5 флуоро], или R_m и R_n заедно формираат оксо група; R_p е H, (1-6C)алкил [незадолжително заменет со еден до пет флуоро], (3-6C)циклоалкил [незадолжително заменет со еден до пет флуоро], (1-3C алкокси)(2-6C)алкил [незадолжително заменет со еден до пет флуоро], хидрокси(2-6C)алкил [незадолжително заменет со еден до пет флуоро], или (2-6C)цијаноалкил; Прстенот C е формула C-1



C-1 ;

R₃ е (1-6C)алкил, хидрокси(1-6C)алкил, Ar₂, hetCyc1, (3-7C)циклоалкил, или hetAr₂; Ar₂ е фенил незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од халоген и (1-6C)алкил; hetCyc1 е 5-6-член заситен или делумно незаситен хетероцикличен прстен кој што ја има 1-2 прстенести хетероатоми независно селектирани од N и O; hetAr₂ е 5-6 член хетероарил прстен кое што има 1-3 прстенести хетероатоми независно селектирани од N, O и S и незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од (1-6C)алкил и халоген; R₄ е ОН, (1-6C)алкил, монофлуоро(1-

6C)алкил, дифлуоро(1-6C)алкил, трифлуоро(1-6C)алкил, тетрафлуоро(2-6C)алкил, пентафлуоро(2-6C)алкил, цијано(1-6C)алкил, хидрокси(1-6C)алкил, дихидрокси(2-6C)алкил, (1-3C алкокси)(1-6C)алкил, amino(1-6C)алкил, аминокарбонил(1-6C)алкил, (1-3C)алкилсулфонамидо(1-6C)алкил, сулфамидо(1-6C)алкил, хидроксикарбонил(1-6C)алкил, hetAr₃(1-6C)алкил, Ar₃(1-6C)алкил, (1-6C)алкокси, монофлуоро(1-6C)алкокси, дифлуоро(1-6C)алкокси, трифлуоро(1-6C)алкокси, тетрафлуоро(2-6C)алкокси, пентафлуоро(2-6C)алкокси, цијано(1-6C)алкокси, хидрокси(1-6C)алкокси, дихидрокси(2-6C)алкокси, amino(2-6C)алкокси, хидроксил-карбонил(1-6C)алкокси, hetCyc₂(1-6C)алкокси, hetAr₃(1-6C)алкокси, Ar₃(1-6C)алкокси, (1-4C алкокси)(1-6C)алкокси, (1-3C алкилсулфонил)(1-6C)алкокси, (3-6C)циклоалкил [незадолжително заменет со F, ОН, (1-6C алкил), (1-6C) алкокси, или (1-3C алкокси)(1-6C)алкил], hetAr₄, hetAr₄-O-, Ar₄, hetCyc₂(O)CH₂-, (1-4C алкоксикарбонил)(1-6C)алкокси, хидроксикарбонил(1-6C)алкокси, аминокарбонил(1-6C)алкокси, hetCyc₂C(=O)(1-6C)алкокси, хидрокси(1-3C алкокси)(1-6C)алкокси, хидрокситрифлуоро(1-6C)алкокси, (1-3C)алкилсулфонамидо(1-6C)алкокси, (1-3C)алкиламида(1-6C)алкокси, ди(1-3C алкил)амино-карбокси, hetCyc₂C(=O)O-, хидроксидифлуоро(1-6C)алкил, (1-4C алкилкарбокси)(1-6C)алкил, (1-6C)алкоксикарбонил, хидроксилкарбонил, аминокарбонил, (1-3C алкокси) аминокарбонил, hetCyc₃, халоген, CN, трифлуорометилсулфонил, N-(1-3C алкил)оксадиазолонил, hetAr₅ или hetCyc₄-O-; hetCyc₂ е 4-6 член хетероцикличен прстен кој што има 1-2 прстенести хетероатоми



независно селектирани од N и O и незадолжително заменети со 1-2 групи независно селектирани од (1-6C)алкил, (1-4C алкилкарбокси)(1-6C)алкил, и (1-6C)ацил; hetCyc3 е 4-7 член хетероцикл кој што има 1-2 прстенести хетероатоми независно селектирани од N и O и незадолжително заменети со еден или повеќе супституенти независно селектирани од F, CN, (1-6C)алкил, трифлуоро(1-6C)алкил, хидрокси(1-6C)алкил, (1-3C алкокси)(1-6C)алкил, (1-6C)ацил-, (1-6C)алкилсулфонил, трифлуорометилсулфонил и (1-4C алкокси)карбонил;

hetAr3 е 5-член хетероарил прстен кое што има 1-3 прстенести атоми независно селектирани од N, O и S и незадолжително заменети со (1-6C)алкил;

Ar3 е фенил незадолжително заменет со (1-4C)алкокси;

hetAr4 е 5-6 член хетероарил прстен кој што има 1-3 прстенести хетероатоми независно селектирани од N, S и O и незадолжително заменети со еден или повеќе супституенти независно селектирани од (1-6C)алкил, халоген, CN, хидрокси(1-6C)алкил, трифлуоро(1-6C)алкил, дифлуоро(1-6C)алкил, флуоро(1-6C)алкил, (3-6C)циклоалкил, (3-6C циклоалкил)CH₂- (3-6C циклоалкил)C(=O)-, (1-3C алкокси)(1-6C)алкил, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкилсулфонил, NH₂, (1-6C алкил)амино, ди(1-6C алкил)амино, (1-3C трифлуороалкокси), флуоро(1-6C алкил)амино, дифлуоро(1-6C алкил)амино, трифлуоро(1-6C алкил)амино, и (3-4C циклоалкил)амино;

hetAr5 е група селектирана од структурите:

каде што R_z е (3-4C)циклоалкил или (1-3C)алкил (незадолжително заменет со 1-3 флуоро), при што секоја од споменатите hetAr5 групи е незадолжително понатаму заменета со една или повеќе групи независно селектирани од F и (1-3C)алкил незадолжително заменети со 1-3 флуоро;

hetCyc4 е 7-8 член премостен хетероцикл кое што има прстенест азотен атом и незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од (1-6C)алкил и халоген;

Ar4 е фенил незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од (1-6C)алкил, халоген, CN, CF₃, CF₃O-, (1-6C)алкокси, (1-6C)алкил)OC(=O)-, аминокарбонил, (1-6C)алкилтио, хидрокси(1-6C)алкил, (1-6C алкил)SO₂-, HOC(=O)- и (1-3C алкокси)(1-3C алкил)OC(=O)-; и

R5 е (1-6C)алкил, монофлуоро(1-6C)алкил, дифлуоро(1-6C)алкил, трифлуоро(1-6C)алкил, тетрафлуоро(2-6C)алкил, пентафлуоро(2-6C)алкил, халоген, CN, (1-4C)алкокси, хидрокси(1-4C)алкил, (1-3C алкокси)(1-4C)алкил, (1-4C алкил)OC(=O)-, (1-6C)алкилтио, (3-4C)циклоалкил, amino, аминокарбонил, трифлуоро(1-3C алкил)амидо, или фенил (незадолжително заменет со една или повеќе групи независно селектирани од халоген, (1-6C)алкил и (1-6C)алкокси); или

R4 и R5 заедно со атомите за кои што тие се закачени формираат 5-6 член заситен, делумно незаситен или незаситен хетероцикличен прстен кој што има прстенест хетероатом селектиран од N, O или S, при што споменатиот хетероцикличен прстен е незадолжително заменет со еден или два супституенти независно селектирани од (1-6C алкил)C(=O)O-, (1-6C)ацил, (1-6C)алкил и оксо, и споменатиот сулфурен

прстенест атом е незадолжително оксидиран барања.
до S(=O) или SO₂.има уште 32 патентни

(51) **C 08C 19/08, C 08J 11/28, C 08L 19/00**

(11) **7040**

(21) **2016/840**

(13) T1

(22) 24/11/2016

(45) 30/06/2017

(30) US201113304509 25/11/2011 US

(96) 19/11/2012 EP12852015.2

(97) 21/09/2016 EP2782958

(73) **New Rubber Technologies Holdings, Inc.**

San Rafael, CA 94901, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) FISHER, James F.

(54) **МЕТОД ЗА ДЕВУЛКАНИЗИРАЊЕ НА ВМРЕЖЕН ЕЛАСТОМЕРЕН МАТЕРИЈАЛ**

(51) **C 12N 9/42, C 12P 19/14, C 12P 19/02**

(11) **7041**

(21) **2016/841**

(13) T1

(22) 24/11/2016

(45) 30/06/2017

(30)

(96) 02/05/2012 EP12166458.5

(97) 14/09/2016 EP2660319

(73) **Clariant Produkte (Deutschland) GmbH**
Bruningstrasse 50 65929 Frankfurt am Main, DE

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) Reisinger, Christoph, Dr.; Unterstrasser, Isabel; Claren, Jörg, Dr.; Gebhard, Gabi, Dr.; Flicker, Karlheinz and Mitrovic, Aleksandra

(54) **ЕНДОГЛУКАНАЗИ СО ПОДОБРЕНИ СВОЈСТВА**

(51) **C 07D 311/24, C 07D 311/30, C 07D 311/22, A 61K 31/352, A 61P 25/00, A 61P 43/00**

(11) **7077**

(21) **2016/842**

(13) T1

(22) 24/11/2016

(45) 30/06/2017

(30) JP20130149690 18/07/2013 JP

(96) 17/07/2014 EP14826811.3

(97) 14/09/2016 EP2929880

(73) **Toyama Chemical Co., Ltd.**

2-5 Nishishinjuku 3-Chome Shinjuku-ku Tokyo 160-0023, JP

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) TANAKA, Keiichi and MORIMOTO, Kimiko

(54) **ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНС ЗА ЗАБОЛУВАЊЕ ВРЗ ОСНОВА НА ИНХИБИТОРЕН ЕФЕКТ НА ФАКТОР НА ИНХИБИЦИЈА НА МИГРАЦИЈА МАКРОФАГ**

(51) **B 60F 5/02, A 63H 17/26, A 63H 33/00, A 63H 17/00, A 63H 27/00**

(11) **7042**

(13) T1

(21) **2016/844**

(22) 25/11/2016

(45) 30/06/2017

(30) GBA201210010 07/06/2012 GB



(96) 07/06/2013 EP13731045.4
 (97) 31/08/2016 EP2858730
 (73) **B-Technology Spółka z o.o.**
Jasionka 954E 36-002 Jasionka, PL

(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ
 Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје
 (72) Mielniczek, Witold
 (54) **ПОГОНСКИ СИСТЕМ ЗА ВОЗИЛО ИЛИ
 ВОЗИЛО ИГРАЧКА**

(51) **E 04B 1/18, E 04B 1/19, E 04B 1/24, E
 04B 1/38, E 04B 2/72, E 04C 3/04, E 04C 3/08,
 E 04C 3/32**

(11) **7078** (13) T1
 (21) **2016/845** (22) 25/11/2016
 (45) 30/06/2017

(30) US288011P 18/12/2009 US
 (96) 09/12/2010 EP10838150.0
 (97) 21/09/2016 EP2513384
 (73) **Patco LLC**
**14401W 65th Way Unit B Arvada, CO 80004,
 US**


(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (72) VANKER, John Louis and LASTOWSKI,
 Michael J.
 (54) **ПАНЕЛЕН СТРУКТУРЕН СИСТЕМ ЗА
 ИЗГРАДБА НА ЗГРАДИ**

(57) 1 Структурен панел (20) за зграда што
 содржи:
 прв (26), втор (30), трет (32), и четврт (28)
 хоризонтален издолжен член;
 прв (36) и втор (38) вертикален издолжен
 член прикачени за првиот (26), вториот (30),
 третиот (32), и четвртиот (28) хоризонтален
 издолжен член така што првиот (26) и
 четвртиот (28) хоризонтален издолжен член
 ги формираат соодветно горниот и долниот
 дел на структурниот панел (20), така што
 првиот (36) и вториот (38) вертикален
 издолжен член ги формираат соодветните
 страни на панелот, и, каде што барем еден
 од хоризонталните и вертикалните
 издолжени членови содржи нитна (10), каде
 што барем уште еден од хоризонталните и
 вертикалните издолжени членови содржат

патека (12), каде што патеката (12) содржи
 мрежа од патеки (14) и прв и втор обод
 на патеката (16), каде што првиот и вториот
 обод на патеката (16) продолжуваат во
 истата насока под супстанцијално прави агли
 од спротивни страни на мрежата од патеки
 (14), каде што нитната (10) содржи мрежа од
 нитни (14) и прв и втор ободи на нитна (16),
 каде што првиот и втор обод на нитна (16)
 продолжуваат во истата насока под
 супстанцијално прави агли од спротивни
 страни на мрежата од нитни (14), и каде што
 патеката мрежата од патеки (14) е поширока
 од мрежата од нитни (14) така што нитната
 (10) може да се постави во рамките на
 патеката (12); и,
 каде што структурниот панел (20)
 дополнително содржи трет (44), четврт (48), и
 петти (46) вертикален издолжен член
 прикачен за првиот (26), вториот (30),
 третиот (32), и четвртиот (28) хоризонтален
 издолжен член
 назначен со тоа, што вториот (30) и третиот
 (32) хоризонтален издолжен член се
 поставени еден позади друг за да формираат
 непрекината двојна хоризонтална спојка што
 се поврзува на секој од првиот (36) и вториот
 (38) вертикален издолжен член и што
 премостува помеѓу првиот (36) и вториот (38)
 вертикален издолжен член што ги формираат
 страните на структурниот панел (20); и
 со тоа, што четвртиот (48) вертикален
 издолжен член е супстанцијално центриран
 помеѓу првиот (36) и вториот (38) вертикален
 издолжен член, така што третиот (44)
 вертикален издолжен член е помеѓу првиот

(36) и четвртиот (48) вертикален издолжен член, и така што петтиот (46) вертикален издолжен член е помеѓу четвртиот (48) и вториот (38) вертикален издолжен член; и, со тоа, што структурниот панел (20) дополнително содржи: прв потпорен член (54) прикачен за прв (36) и трет (44) вертикален издолжен член и за четвртиот (28) хоризонтален издолжен член; и,

втор потпорен член (56) прикачен за втор (38) и петти (46) вертикален издолжен член и за четвртиот (28) хоризонтален издолжен член, каде што првиот (54) и вториот (56) потпорен член формираат интегрирана V-потпора во структурниот панел дизајнирана да го пренесува страничното оптоварување на структурен V-потпорен панел врз структурната колона. има уште 9 патентни барања.



(51) G 01N 33/574, G 01N 33/68, C 07K 16/24, A 61K 39/00, A 61K 39/395

(11) 6981

(21) 2016/846

(13) T1

(22) 25/11/2016

(45) 30/06/2017

(30) EP20100380049 05/04/2010 --

(96) 05/04/2011 EP11715676.0

(97) 28/09/2016 EP2556091

(73) Fundació Privada Institució Catalana De Recerca I Estudis Avançants and Fundacio Privada Institut d'Investigacio Oncologica de Vall D'Hebron (VHIO)

**Passeig Lluís Companys 23 08010
Barcelona, ES and Carrer Natzaret 115-118
Edifici Cellex 80035 Barcelona, ES**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) SEOANE SUAREZ, Joan; ANIDO
FOLGUEIRA, Judit and SAEZ BORDERIAS,
Andrea

(54) **Антитело коешто го препознава
човечкиот леукемија инхибиторен фактор
(LIF) и употреба на анти-LIF антитела во
лекувањето на болести поврзани со
несакана клеточна пролиферација**

(57) 1 Моноклонално антитело или негов
фрагмент, коешто препознава човечки LIF со
полна должина, но не препознава LIF
фрагмент којшто кореспондира со
аминокиселините од 1 до 160, кадешто
антителото е добиено со хибридомна
клеточна линија DSM ACC3054, депонирана
на 1-ви Април 2010 во Валл де Хеброн
Институт за Онкологија при
Германското Депо на Микроорганизми и
Клеточни култури Доо.

има уште 8 патентни барања.



Слика 1

(51) **C 07D 471/04, A 61K 31/4985, A 61P
25/28**

(11) **6996**

(21) **2016/848**

(30) US201261703969P 21/09/2012 US

(96) 06/09/2013 EP13792085.6

(97) 09/11/2016 EP2897956

(13) T1

(22) 28/11/2016

(45) 30/06/2017

(73) **Pfizer Inc.**

**235 East 42nd Street New York, NY 10017,
US**

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) JOHNSON, Douglas Scott; STIFF, Cory
Michael; SUBRAMANYAM, Chakrapani;
O'DONNELL, Christopher John; AM ENDE,

Christopher William; GREEN, Michael Eric; KAUFFMAN, Gregory Wayne; PATEL, Nandini Chaturbhai; PETTERSSON, Martin Youngjin; STEPAN, Antonia Friederike; TRAN, Tuan Phong and VERHOEST, Patrick Robert

(54) **НОВИ БИЦИКЛИЧНИ ПИРИДИНОНИ**

(57) 1 Соединение коешто ја има структурата од Формула I, или негова фармацевтски прифатлива сол:



кадешто:

X е 5- до 14-член хетероарил којшто содржи 1-3 хетероатоми;

R1 е водород, халоген, C1-C6 алкил, C3-C6 циклоалкил, или C2-C6 алкенил; кадешто споменатиот алкил, циклоалкил или алкенил е опционално супституиран со еден или три супституенти секој независно избрани од групата составена од флуоро, хидроксил и C1-C6 алкокси;

A е C3-C6 циклоалкил или 4- до 10-член хетероциклоалкил; кадешто споменатиот циклоалкил или хетероциклоалкил е опционално супституиран со еден или три супституенти секој независно избрани од групата составена од халоген и C1-C6 алкил; R2a и R2b за секој појавување е независно водород, флуоро, цијано, -CF₃, C1-C6алкил, C2-C6алкенил, C3-C6циклоалкил, C4-C8бициклоалкил, C2-C6 алкинил или фенил; кадешто споменатиот алкил, алкенил, циклоалкил, бициклоалкил, алкинил или

фенил е опционално супституиран со еден или три супституенти секој независно избрани од групата составена од цијано, C1-C3алкил и флуоро; или R2a и R2b заедно со јаглеродот кон којшто тие се сврзани формира 3- до 5-член циклоалкил опционално супституиран со еден до три од R8;

R3 е водород, халоген, C1-C6алкил, C2-C6алкенил, -(C(R10)2)t-(C3-C6циклоалкил), -(C(R10)2)t-(4-до 10-член хетероциклоалкил), -(C(R10)2)t-(C6-C10арил), -(C(R10)2)t-(5-до 10-член хетероарил) или -(C(R10)2)t-OR12; кадешто споменатиот алкил, алкенил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил или хетероарил е опционално супституиран со еден до пет од R11; R4a и R4b се секој независно водород, -CF₃, или C1-C6алкил, кадешто споменатиот алкил е опционално супституиран со еден до три супституенти секој независно избран од групата составена од -CF₃, цијано и флуоро; или R4a и R4b заедно со јаглеродот кон којшто тие се сврзани формираат 3- до 5-член циклоалкил, кадешто споменатиот циклоалкил е опционално супституиран со еден до три супституенти секој независно избрани од групата составена од -CF₃, цијано, флуоро и C1-C6алкил; R5a и R5b на секоја појава се секој независно водород, -CF₃, или C1-C6алкил, кадешто споменатиот алкил е опционално супституиран со еден до три супституенти секој независно избран од групата составена од -CF₃, цијано и флуоро; или R5a и R5b заедно со јаглеродот кон којшто тие се сврзани формира 3- до 5-член циклоалкил, кадешто споменатиот циклоалкил е опционално супституиран со еден до три супституенти секој независно избран од групата составена од -CF₃, цијано, флуоро и C1-C6алкил;

R6, R7 и R8 се секој независно водород, -



CF₃, цијано, халоген, C₁-С₆балкил, или -OR₉; пришто R₆ и R₇ неможат заедно да бидат -ОН;
R₉ е водород, C₁-С₆балкил или -CF₃; кадешто споменатиот алкил е опционално супституиран со еден до три супституенти секој независно избрани од групата составена од цијано и флуоро; секој R₁₀ е независно водород, халоген, цијано, -CF₃, C₁-С₆балкил, или -SF₅; кадешто споменатиот алкил е опционално супституиран со еден до три флуоро; секој R₁₁ е независно водород, халоген, -CF₃, -SF₅, -Si(CH₃)₃, -OR₁₂, C₁-С₆балкил, C₂-С₆балкенил, C₂-С₆балкинил, -(C(R₁₀)₂)t-(C₃-С₆циклоалкил), -(C(R₁₀)₂)t-(C₆-C₁₀арил) или -(C(R₁₀)₂)t-(5- до 10-член хетероарил) кадешто споменатиот -Si(CH₃)₃, алкил, алкенил, алкинил, циклоалкил, арил или хетероарил е опционално супституиран со еден до пет супституенти секој независно избрани од групата составена од халоген и -CF₃;
секој R₁₂ е водород, C₁-С₆балкил, -

(C(R₁₃)₂)n-(C₃-С₆циклоалкил), -(C(R₁₃)₂)n-(4- до 10-член хетероциклоалкил), -(C(R₁₃)₂)n-(C₆-C₁₀арил), или -(C(R₁₃)₂)n-(5- до 10-член хетероарил); кадешто споменатиот алкил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арил или хетероарил е опционално супституиран со еден до пет R₁₄;
секој R₁₃ е независно водород, C₁-С₆балкил, C₂-С₆балкенил, C₂-С₆балкинил, халоген, цијано, -CF₃, или -OCF₃;
R₁₄ е независно водород, -CF₃, цијано, халоген или C₁-балкил; кадешто споменатиот алкил е опционално супституиран со еден до три супституенти секој независно избран од групата составена од хидроксил, -CF₃, цијано и флуоро; и секој t или n е цел број независно избран од 0, 1, 2 или 3; секој z е цел број независно избран од 1 или 2; секој y е цел број независно избран од 0, 1, 2, 3 или 4.
има уште 26 патентни барања.

(51) **B 09B 3/00, A 61K 9/70, A 61K 31/485, A 61K 9/16**

(11) **7079**

(13) T1

(21) **2016/849**

(22) 29/11/2016

(45) 30/06/2017

(30) US547196P 23/02/2004 US

(96) 15/02/2005 EP10010922.2

(97) 05/10/2016 EP2351555

(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**

1, rue Jean Piret 2350 Luxembourg, LU

(74) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК

ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје

(72) Reidenberg, Bruce; Shevchuk, Ihor;

Tavares, Lino; Long, Kevin; Maskiewicz,

Richard and Shameem, Mohammed

(54) **ОПИОИДЕН ТРАНСДЕРМАЛЕН**

ПРЕПАРАТ ОТПОРЕН НА ЗЛОУПОТРЕБА

(51) **G 01N 33/50, C 07K 14/705, C 07K 16/28, C 12N 5/10, A 61K 39/395, A 61P 37/00, A 61P 35/00**

(11) **6982**

(13) T1

(21) **2016/851**

(22) 29/11/2016

(45) 30/06/2017

(30) DK20050000429 23/03/2005 DK;

US20050667579P 01/04/2005 US;

US20050696163P 01/07/2005 US and

US20050728561P 20/10/2005 US

(96) 23/03/2006 EP06722861.9

(97) 21/09/2016 EP1866338

(73) **Genmab A/S**

Bredgade 34 P.O. Box 9068 1260

Copenhagen K, DK

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) **PARREN, Paul; WEERS, Michel de; GRAUS, Yvo; OPRINS, Judith; WINKEL, Jan van de and VUGT, Martine van**


(54) **АНТИТЕЛА ПРОТИВ CD38 ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА МУЛТИПЛИ МИЕЛОМ**

(57) 1 Антитело коешто се врзува за човечки CD38 (SEQ ID NO:31), и којшто не се врзува за мутиран човечки CD38 кадешто остатокот

на серинот во позиција 274 е супституиран со фенилаланин остаток (SEQ ID No:34) до истиот степен со којшто се врзува за човечкиот CD38 (SEQ ID No:31), и којшто не се врзува за човечки мутиран CD38 кадешто глутаминскиот остаток на позиција 272 е супституиран со аргинин остаток (SEQ ID No:33) во истиот степен со којшто се врзува за човечки CD38 (SEQ ID No:31); и кадешто антителото ги препознава мотивите на KRN и VQTL од човечки CD38 (SEQ ID No:31).

има уште 24 патентни барања.

Слика 1



(51) **G 06F 12/08, G 11C 15/00, G 11C 11/16**

(11) **7056**

(13) **T1**

(21) **2016/852**

(22) **01/12/2016**

(45) **30/06/2017**

(30) US201213721092 20/12/2012 US

(96) 20/12/2013 EP13822034.8

(97) 12/10/2016 EP2936493

(73) **Qualcomm Incorporated**

San Diego, CA 92121, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) DONG, Xiangyu; KIM, Jung Pill and SUN, Jungwon


(54) **ИНТЕГРИРАН МРАМ КЕШ МОДУЛ**

(57) 1 Интегрирано коло (200) составено од:

процесор (202а, 202б, 202ц, 202д)

модул на магнетнорезистентна меморија со произволен пристап (MRAM) (218,318), составен од MRAM кеш на последно ниво (208а, 208б, 308а, 308б) и MRAM главна меморија (212, 312); којашто се карактеризира со тоа што процесорот (202а, 202б, 202ц, 202д) е интегриран на прв чип (216) и MRAM модулот е интегриран на втор чип (218) со интерфејс (214) меѓу првиот чип (216) и вториот чип (218), интерфејсот (214) конфигуриран да го спои процесорот (202а, 202б, 202ц, 202д) и MRAM модулот (218, 318).

има уште 14 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) **C 07F 15/00, A 61K 31/282, A 61K 33/24, A 61P 35/00**

(11) **6983** (13) T1
(21) **2016/853** (22) 01/12/2016
(45) 30/06/2017

(30) US20100351514P 04/06/2010 US
(96) 02/06/2011 EP11726567.8
(97) 16/11/2016 EP2575802
(73) **Ohio University**

340 West State Street Unit 14


Athens, OH 45701, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) BOSE, Rathindra, N.

(54) **ФОСФАПЛАТИНИ И НИВНА УПОТРЕБА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА КАНЦЕРИ**


(57) 1 Фосфаплатин комплекс избран од групата составена од:

(i) чист енантиомер (1R,2R)-пиродах-2 којшто има формула (I),




или негова фармацевтски прифатлива сол или солват;

(ii) чист енантиомер (1S,2S)-пиродах-2 којшто има формула (II),




или негова фармацевтски прифатлива сол или солват;

(iii) цис-пиродах-2 со формула (III),




или негова фармацевтски прифатлива сол или солват;

(iv) чист енантиомер (1R,2R)-пиродах-4 којшто има формула (IV),




или негова фармацевтски прифатлива сол или солват;

(v) чист енантиомер (1S,2S)-пиродах-4 којшто има формула (V),




или негова фармацевтски прифатлива сол или солват; и

(vi) цис-пиродах-4 со формула (VI),



или негова фармацевтски прифатлива сол или солват.има уште 16 патентни барања.



Слика 1

(51) C 07D 241/20, A 61K 31/4965, A 61P 1/04

(11) 6984

(21) 2016/854

(13) T1

(22) 01/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) JP20080162640 23/06/2008 JP

(96) 22/06/2009 EP09770108.0

(97) 02/11/2016 EP2289518

(73) Nippon Shinyaku Co., Ltd.

14, Kisshoin Nishinosho Monguchicho
Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8550, JP

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) KYOI, Takashi

(54) ТЕРАПЕВТСКИ АГЕНС ЗА
ИНФЛАМАТОРНО ЦРЕВНО ЗАБОЛУВАЊЕ

(57) 1 2-{4-[N-(5,6-дифенилпиразин-2-ил)-N-изопропил-амино]бутилокси}оцетна киселина или 2-{4-[N-(5,6-дифенилпиразин-2-ил)-N-изопропиламино]бутилокси}-N-(метилсулфонил)ацетамид, или негова фармацевтски прифатлива сол за употреба во лекувањето на инфламаторни цревни заболувања.

има уште 1 патентни барања.

Слика 1



(51) Н 04W 52/14, Н 04W 52/20, Н 04W 52/24, Н 04W 52/48, Н 04W 52/36, Н 04W 52/40, Н 04W 52/28

(11) 7055

(13) T1

(21) 2016/855

(22) 02/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) US201161444264P 18/02/2011 US and US201213398249 16/02/2012 US

(96) 17/02/2012 EP12706406.1

(97) 28/09/2016 EP2676493

(73) Qualcomm Incorporated
San Diego, CA 92121, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) SUN, Haitong; VITTHALADEVUNI, Pavan Kumar; SAMBHWANI, Sharad Deepak; HOU, Jilei and MOHANTY, Bibhu Prasad

(54) Апарат, метод и систем за прием на аплинк информација преку управувачки канал во хетерогена безжична комуникациска мрежа

(57) 1 Метод на безжична комуникација која се користи на корисничка опрема (1216) на

хетерогена мрежа која се состои од јазол со ниска моќност (1202) и јазол со висока моќност (1204), каде што јазол со ниска моќност (1202) е ќелија која пренесува податоци до корисничката опрема (1216) и јазол со висока моќност (1204) е ќелија која не пренесува податоци до корисничката опрема (1216), каде методот опфаќа: Пренесување, на радио мрежен контролер (1218), информација која се однесува на прво слабеење (на сигнал)соодветно на трансмисијата примена од јазол со ниска моќност (1202) и второ слабеење соодветно на трансмисија примена од јазол со висока моќност (1204);

Прием, од радио мрежен контролер (1218), како одговор на пренесената информација, на инструкции кои се однесуваат на аплинкпреносната моќност; и пренесување на аплинк трансмисија во согласност со инструкциите кои се однесуваат на аплинкпреносната моќност. има уште 8 патентни барања.



Слика 1

(51) **B 65D 85/804**(11) **6985**

(13) T1

(21) **2016/856**

(22) 02/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) IT2012TV00146 30/07/2012 IT

(96) 24/07/2013 EP13773376.2

(97) 14/09/2016 EP2879976

(73) **Hausbrandt Trieste 1892 SPA**
Via Foscari 52 31040 Nervesa della
Battaglia (TV), IT

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) ZANETTI, Fabrizio

(54) **КАПСУЛА ЗА ПОДГОТОВКА НА**
ПИЈАЛОЦИ

(57) 1 Капсулата (10) за подготовка на пијалаци од сировина во прашок или гранулат, којашто опфаќа тело (12) од полимерен материјал обезбедено со место за сместување (14) погодна за содржини како

што се сировини во прашок или гранулат, при што спомнатото место за сместување (14) поседува отвор (16) со врвен раб (18); каде што спонатото тело (12) опфаќа и долен сид (30) на којшто има дупки (32), а спомнатиот долен сид (30) го дели спомнатото место за сместување (14) од долната комора (34) којашто има долен раб (36) го дефинира долниот отвор (38), при што спомнатиот долен отвор (38) е затворен од страна на втора заптивна фолија (40) се карактеризира со тоа што содржи: пропусна фолија (20) поставена на спомнатиот горен раб (18) за затворања на спомнатиот отвор (16) на спомнатото место за сместување (14); и прва заптивна фолија (22) поставена на спомнатата пропусна фолија (20) и погодна за отстранување пред користење на капсулата (10).

има уште 7 патентни барања.



(51) C 01F 5/24, C 01F 11/18, C 02F 1/66, C 02F 1/68, C 02F 103/08, C 02F 1/44, C 02F 1/52

(11) 7054

(13) T1

(21) 2016/857

(22) 05/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) EP12153898 03/02/2012 -- and

US201261597193P 10/02/2012 US

(96) 31/01/2013 EP13702048.3

(97) 28/09/2016 EP2809619

(73) Omya International AG

4665 Oftringen, CH

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BURI, Matthias; GANE, Patrick A. C.; RENTSCH, Samuel; BLUM, René Vinzenz and POFFET, Martine

(54) **ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА ВОДЕН РАСТВОР КОЈ ШТО СОДРЖИ НАЈМАЛКУ ЕДЕН ЗЕМНОАЛКАЛЕН ВОДОРОДЕН КАРБОНАТ И НЕГОВА УПОТРЕБА**

(57) 1 Процес за подготовка на воден раствор кој што содржи најмалку еден земноалкален водород карбонат, при што процесот ги опфаќа следните чекори:

а) обезбедување вода,

б) обезбедување најмалку една супстанца која што содржи најмалку еден земноалкален карбонат и незадолжително најмалку еден земноалкален хидроксид во мала количина во однос на земноалкалниот карбонат, при што најмалку едната супстанца е во сува форма или во водена форма, ц) обезбедување CO₂, д) комбинирање на:

(i) водата од чекорот а), најмалку едната супстанца која што содржи најмалку еден земноалкален карбонат и незадолжителниот најмалку еден земноалкален хидроксид од чекорот б) и CO₂ од чекорот ц), или (ii) водата од чекорот а) и најмалку едната супстанца која што содржи најмалку еден земноалкален карбонат и незадолжителниот најмалку еден земноалкален хидроксид од чекорот б) со цел да се добие алкална водена суспензија од најмалку едната супстанца која што содржи најмалку еден земноалкален карбонат и незадолжителниот најмалку еден земноалкален хидроксид, и последователно комбинирање на алкалната водена суспензија со CO₂ од чекорот ц)

со цел да се добие една резултирачка суспензија S која што има pH од помеѓу 6 и 9,



при што добиената суспензија S содржи честички,

е) филтрирање на најмалку еден дел од добиената суспензија S со поминување на најмалку еден дел од добиената суспензија S преку уред за филтрирање со цел да се добие водениот раствор кој што содржи најмалку еден земноалкален водород карбонат, каде што водениот раствор добиен по филтрацијата има вредност на заматување помала од 1 NTU и има концентрација на калциум, како калциум карбонат, од 50 до 650 mg/l, ф) подложување на најмалку еден дел или сите честички од добиената суспензија S на че-кор на поделба на честичката,

каде што чекорот ф) може да се одвива пред и/или паралелно со и/или по чекорот е), каде што честичките од добиената суспензија S кои што се добиени во чекорот д) претставуваат вкупна површинска област на честичката (SSA_{total}) која што е најмалку 1 000 m²/тон од добиената суспензија S, и каде што добиената суспензија S која што е добиена во чекорот д) има содржина на тврди тела во распон од 1 до 35 wt.%, врз основа на вкупната тежина на добиената суспензија

S, под услов дека додавањето на CO₂ од чекорот ц) не се одвива пред додавање на најмалку


едната супстанца која што содржи најмалку еден земноалкален карбонат и незадолжителниот најмалку еден земноалкален хидроксид од чекорот

каде што најмалку едната супстанца која што содржи најмалку еден земноалкален карбонат и незадолжителниот најмалку еден земноалкален хидроксид од чекорот б) има тежинска средна големина на честичка (d_{50}) во распонот од 0.1 μ m до 1 mm, и каде што чекорот на поделба на честичките ф) е чекор на дробење и/или кршење, и каде што процесот се карактеризира со тоа што најмалку едната супстанца која што содржи најмалку еден земноалкален карбонат и незадолжителниот најмалку еден земноалкален хидроксид од чекорот б) е селектиран од групата која што се состои од мермер, варовник, креда, полугасена вар, гасена

вар, доломитски варовник, варовит доломит, полугасен доломит, гасен доломит, и наталожен калциум карбонат, и процесот се врши во реактор кој што се состои од најмалку еден резервоар, најмалку еден уред за филтрирање, и средство кое што ги поврзува резервоарот и најмалку едниот уред за филтрирање, каде што резервоарот е поврзан со уредот за кршење и/или дробење каде што најмалку еден дел од честичките содржани во добиената суспензија S се подложени на намалување на големината на честичките, а уредот за дробење и/или кршење е поставен така што само еден дел од добиената суспензија S која што е содржана во резервоарот поминува преку уредот за кршење и/или дробење пред да се врати назад во резервоарот.

има уште 22 патентни барања.

СЛИКА 1



(51) A 61K 31/122, A 61K 31/4415, A 61K 31/525, A 61K 33/30, A 61K 33/06, A 61K 33/26, A 61K 31/714

(11) 7053

(13) T1

(21) 2016/858

(22) 05/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) NL2013645 17/10/2014 NL

(96) 11/06/2015 EP15171583.6

(97) 05/10/2016 EP3009133

(73) Fit For Me B.V.

3021 DM Rotterdam, NL

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) Namer, Simon

(54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА УПОТРЕБА ПРИ ТРЕТИРАЊЕ ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ НА НЕДОСТАТОК НА**

ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ КАЈ ПАЦИЕНТ КОЈ ШТО БИЛ ПОДЛОЖЕН НА ОПЕРАЦИЈА ЗА БАЈПАС ВО ЖЕЛУДНИК

(57) 1 Фармацевтски состав за употреба при третирање или спречување на недостаток на витамини и минерали кај пациенти кои што биле подложени на операција за бајпас на желудник, кој што содржи:

- витамин Б 12 или негов извор;
- витамин Б6 или негов извор;
- железо или негов извор;
- фармацевтски прифатлив носител; и

кадешто на пациентите кои што имаат потреба од тоа им се дава со помош на споменатиот состав дневно 250 до 500 μ g витамин Б 12, 0.5 до 1.5 mg витамин Б6 и 50 до 150 mg железо.

има уште 13 патентни барања.



(51) A 61K 9/72, A 61K 9/14		50-100 μm , за секој посебно,
(11) 7052	(13) T1	каде што секој од активните состојки е
(21) 2016/859	(22) 05/12/2016	припоен независно за различен ексципиент
	(45) 30/06/2017	кој што се состои од следните чекори:
(30) EP09153082 18/02/2009 --		
(96) 18/02/2010 EP10711610.5		а) добивање на двете активни состојки и
(97) 02/11/2016 EP2398464		двата фармацевтски прифатливи
(73) Sanofi SA		ексципиенти, каде што d50 вредностите на
1214 Vernier, CH		индивидуалните ексципиенти се 125-145 μm
(74) Друштво за застапување од областа на		и 50-100 μm ;
индустриската сопственост ЖИВКО		б) формирање на претходни мешавини од по
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје		една состојка и еден ексципиент;
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје		ц) мешање на двете претходни мешавини со
(72) KAMLAG, Yorick; LEJEUNE, Morgane and		цел да се добие дел од лекот; и
MORTON, David Alexander Vodden		д) воведување на делот од лекот во погодна
(54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ЗА		средство за испорачување кое што може да
ИНХАЛАЦИЈА		го испорача споменатиот дел од лекот до
(57) 1 Метод за одредување на		пулмонарниот систем на пациентот,
карактеристиките на доза на фини честички		што се карактеризира со тоа што
(fine particle dose - FPD) на фармацевтски		одредувањето на FPD се врши со
состав за инхалација, каде што составот ги		одредување на тежин-скиот сооднос на
содржи двете активни состојки салметерол и		ексципиентите употребени во двете различни
флутиказон или нивни фармацевтски		претходни мешавини до специфична
прифатливи соли, солвати или естери, и два		вредност од 1-5.
фармацевтски прифатливи ексципиенти		има уште 2 патентни барања.
коишто имаат d50 вредности од 125-145 μm и		

Главен процес на мешање



СЛИКА 1

(51) A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N 15/85

(11) 6986

(13) T1

(21) 2016/860

(22) 05/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20100369909P 02/08/2010 US

(96) 02/08/2011 EP11741730.3

(97) 30/11/2016 EP2601298

(73) Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) STEVENS, Sean; MURPHY, Andrew, J.; MACDONALD, Lynn; GURER, Cagan and MEAGHER, Karolina, A.

(54) ГЛУВЦИ КОИШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ПРОТЕИНИ КОИШТО СЕ ВРЗУВААТ ЗА VL ДОМЕНИ

(57) 1 Глушец кој што во неговата микробна линија содржи прв непрераспределен варијабилен (Vk) генетски сегмент на човечки капа лесен синџир и еден непрераспределен здружувачки (Jk) генетски сегмент на

човечки капа лесен синџир кој што е оперативно поврзан со ендегениот постојан (CH) регион на глувчиот тежок синџир на ендегениот место на глувчиот тежок синџир, при што првотот непрераспределен човечки Vk генетски сегмент и непрераспределениот човечки Jk генетски сегмент ги заменуваат сите функционални ендегени варијабилни (VH) генетски сегменти на глувчиот тежок синџир, сите функционални ендегени различни (DH) генетски сегменти на глушецот и сите функционални ендегени здружувачки (JH) генетски сегменти на глувчиот тежок синџир, при што првиот непрераспределен човечки Vk генетски сегмент и непрераспределениот човечки Jk генетски сегмент учествуваат во прераспределувањето за да формираат една прераспределена Vk / Jk низа која што е оперативно поврзана за ендегениот постојан регион на глувчиот тежок синџир, и при што глушецот понатаму содржи во неговата микробна линија втор варијабилен (VL)

генетски сегмент на човечкиот лесен синџир и генетски сегмент на човечкиот лесен синџир J (JL) кои што се оперативно поврзани за постојаниот (CL) ген на глувчиот лесен синџир. има уште 23 патентни барања.



51) **B 32B 17/10**

(11) **7051**

(13) T1

(21) **2016/861**

(22) 06/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) EP20120195844 06/12/2012 --

(96) 13/11/2013 EP13798273.2

(97) 28/09/2016 EP2928688

(73) **Saint-Gobain Glass France**

18 avenue d' Alsace 92400 Courbevoie, FR

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) RENIER, Anais; LETOCART, Philippe;
KASPER, Andreas; GELDERIE, Udo;

SCHWANKHAUS, Norbert and BILLERT, Ulrich

(54) **ОКНО ЗА ЗАШТИТА ОД ПОЖАР И
ОГНООТПОРНО ЗАСТАКЛУВАЊЕ**

(57) 1 Огноотпорно окно (10), кој се состои од:


- најмалку едно окно од термопан стакло (1.1)

со страна со калајна када (II)
- најмалку еден заштитен слој (3.1) кој е поставен врз страната со калајно корито долж површината, и
- најмалку еден огноотпорен слој (2.1) кој е поставен врз заштитниот слој (3.1) долж површината,

кадешто заштитниот слој (3.1) содржи метал оксид, метал нитрид, метал силикат, и/или нивни смеси или слоевити соединенија од него,

кадешто заштитниот слој (3.1) е повеќеслојна структура и заштитен (под)слој (3.1) што содржи или се состои од метал нитрид и заштитен (под)слој (3.1 b) што содржи или се состои од метал оксид.

има уште 14 патентни барања.



Слика 1

(51) **C 07D 309/08, C 07D 309/10, A 61K 31/353, A 61P 3/00, A 61P 3/10**

(11) **7057**

(13) T1

(21) **2016/862**

(22) 06/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20080091248P 22/08/2008 US

(96) 21/08/2009 EP09808859.4

(97) 05/10/2016 EP2324002

(73) **Theracos Sub, LLC**

225 Cedar Hill Street, Suite 200 Marlborough, MA 01752, US

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) LIOU, Jason; WU, Yuelin; LI, Shengbin and XU, Ge

(54) **ПРОЦЕС ЗА ПОДГОТОВКА НА SGLT2 ИНХИБИТОРИ**

(57) 1 Метод за подготовка на комплекс од
Формула


IA:

Формула

(амино киселина)_n

IA:

(IA)



•(amino acid)_n (IA)


назначен со тоа што индексот n е 1 или 2
R1 е член избран од групата која се состои од водород, хало и C1-C6 алкил;

V е елемент одбран од групата која се состои од кислород и единечна врска;
W е елемент одбран од групата која се состои од C1-C6 алкилен, C1-C6 алкенилен, C1-C6 алкинилен, C3-C10 циклоалкилен, и (C3-C10 циклоалкилен)(C1-C6 алкилен);
X е елемент одбран од групата која се состои од кислород, единечна врска, и NRa; и
Y е одбран од групата која се состои од водород, C1-C6 алкил, C1-C6 халоалкил, C1-C6 хидроксиалкил, C2-C6 алкенил, C2-C6


алкинил, C3-C10 циклоалкил, (C3-C10 циклоалкил)C1-C4 алкил, (C1-C4 алкокси)C1-C3 алкил, (C3-C10 циклоалкилокси)C1-C3 алкил, (амино)C1-C3 алкил, (C1-C4 алкиламино)C1-C3 алкил, (C1-C6 алкил)карбонил, (C1-C6 алкенил) карбонил, (C1-C6 алкинил)карбонил, (C1-C6 алкил)сулфонил, (C2-C6 алкенил)сулфонил, и (C1-C6 алкинил)сулфонил, назначен со тоа што, алкил, алкенил, алкинил и циклоалкил групи или делови од W, X и Y се по избор делумно или целосно флуорирани и може по избор да биде моно-или дисупституиран со исти или различни супституенти одбрани од хлор, хидрокси, C1-C3 алкил, C1-C3 алкокси, и C3-C6 циклоалкил, и во циклоалкил групи или делови од една или две метиленски групи може да бидат заменети, независно еден од друг, со O, S, CO, SO, SO₂ или NR^b, и една или две метиленски групи може да бидат заменети со N; R^a е член независно избран од групата која се состои од H, C1-C6 алкил, C3-C6 циклоалкил и (C1-C4 алкил)карбонил, назначено со тоа што алкилните и циклоалкилните групи или делови се по избор делумно или целосно флуорирани; секој R^b е член независно избран од групата која се состои од H, C1-C4 алкил и (C1-C4 алкил) карбонил, назначено со тоа што

алкилните групи или делови се по избор делумно или целосно флуорирани; или негова фармацевтски прифатлива сол; се состои од:

(а) реакција на соединение со формулата II




со средство за редукција, во присуство на активирачка група за да се формира соединение со формулата III



(III);

(б) се изведува без прочистување на наведеното соединение со формулата III

назначено со тоа што чекорите (а) и (б) се врши последователно без вмешаните заштита или повторна заштита чекор. има уште 14 патентни барања.



(51) A 61K 31/496, A 61P 37/00

(11) 7061

(13) T1

(21) 2016/863

(22) 06/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20100416689P 23/11/2010 US

(96) 22/11/2011 EP11793928.0

(97) 28/09/2016 EP2642999

(73) AbbVie Ireland Unlimited Company

70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, IE

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) ELMORE, Steven; SOUERS, Andrew;
WANG, Li Chun; GHAYUR, Tariq and PERPER,
Stuart J.

(54) МЕТОДИ ЗА ТРЕТМАН


УПОТРЕБУВАЈЌИ СЕЛЕКТИВНИ БЦЛ-2
ИНХИБИТОРИ

(57) 1 Соединение кое што е:

(а) 4-(4-[[2-(4-хлорофенил)-4,4-
диметилциклохекс-1-ен-1-
ил]метил]пиперазин-1-ил)-N-({3-нитро-4-
[тетрахидро-2Н-пиран-4-
илметил]амино}фенил)сулфонил)-2-(1Н-
пироло[2,3-б]пиридин-5-илокси)бензамид или
соодветна фармацевтски прифатлива сол,
или

(б) 4-(4-[[2-(4-хлорофенил)-4,4-
диметилциклохекс-1-ен-1-
ил]метил]пиперазин-1-ил)-N-[(4-{{транс-4-
хидрокси-4-метилциклохексил}метил}амино)-
3-нитрофенил]сулфонил]-2-(1Н-пироло[2,3-
б]пиридин-5-илокси)бензамид или соодветна
фармацевтски прифатлива сол за употреба
во лекување на системски лупус

еритематозус, лупус нефритис или Сјогренов синдром.има уште 10 патентни барања.



НАЦРТ 1

(51) C 07D 311/58, A 61K 31/352, A 61P 35/00, A 61P 29/00

(11) 6987

(13) T1

(21) 2016/864

(22) 06/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) CN201210202059 18/06/2012 CN

(96) 10/08/2012 EP12879240.5

(97) 21/09/2016 EP2845854

(73) Guangzhou Institute Of Biomedicine And Health, Chinese Academy Of Sciences

190 Kai Yuan Avenue Science Park
Guangzhou, Guangdong 510530, CN

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) ZHANG, Yanmei; TALLEY, John Jeffrey;
OBUKOWICZ, Mark G.; TU, Zhengchao;
TORTORELLA, Micky; WANG, Yican; LIU,
Jianqi; CHEN, Yan; LIU, Xiaorong and LU, Xin

(54) ДЕУТЕРИРАНИ СОЕДИНЕНИЈА НА
БЕНЗОПИРАН И НИВНА ПРИМЕНА

(51) C 07D 401/14, C 07D 413/14, C 07D 409/14, C 07D 401/04, C 07D 401/12, C 07D 471/04, C 07D 403/04, C 07D 403/14, C 07D 405/14, A 61K 31/4439, A 61K 31/4433, A 61P 35/00

(11) 6988

(13) T1

(21) 2016/865

(22) 06/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20070947287P 29/06/2007 US and
US20080041645P 02/04/2008 US

(96) 16/06/2008 EP08762901.0

(97) 02/11/2016 EP2170860

(73) **Pfizer Inc.**

235 East 42nd Street New York, NY 10017, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) REITER, Lawrence, Alan; MUNCHHOFF, Michael, John; JONES, Christopher, Scott; LA GRECA, Susan and LI, Qifang

(54) **БЕНЗИМИДАЗОЛ ДЕРИВАТИ**

(57) 1 Соединение со формула II(a),



кадешто:

секој R1 е независно хало, (C1-C6)алкил, (C1-C6)алкокси, -CF3, -CN, или -NR16R17;

R2 е водород или (C1-C6)алкил; R3B е водород, (C1-C6)алкил, -(CH2)t(C6-C12)арил, или-(CH2),(C3-C12)карбоциклил; R4 е водород или (C1-C6)алкил; R10 е -(CH2)t(C6-C12)арил или -(CH2)t(4 до 14 член хетероциклил), кадешто секој од споменатите (C6-C12)арил и (4 до 14 член хетероциклил) е опционално супституиран со од 1 до 5 супституенти, секој од нив е независно избран од (C1-C6)алкил, - CN, хало, -CF3, -OCF3, -NR16R17, (C1-C6)алкокси, -NO2, -(CH2)t(C6-C,2)арил, -C(O)(C1-C6 алкил), -C(OCF3), азидо, (4 до 12 член хетероциклил), и -S((C1-C6)алкил); секој R16 и R17 е независно избран од водород и (C1-C6)алкил; n е 0, 1, 2, 3, или 4; и секој t е независно 0, 1, или 2; или

негова фармацевтски прифатлива сол.има уште 17 патентни барања.

(51) **A 61F 9/008, A 61F 9/007**

(11) **6989**

(13) T1

(21) **2016/866**

(22) 06/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) NL20102004047 04/01/2010 NL

(96) 04/01/2011 EP11701869.7

(97) 05/10/2016 EP2521517

(73) **Ellex iScience, Inc.**

41316 Christy Street Freemont, CA 94538, US


(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) VIJFVINKEL, Gerrit Jan

(54) **ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРИМЕНА ВО ОФТАЛМОЛОГИЈА**

(57) 1 Хируршки инструмент за примена во офталмологија (1) за лекување на глауком, содржи влакно (3) коешто има проксимален завршеток (4) и дистален завршеток (5), пришто влакното (3) е обезбедено, во близина на својот проксимален завршеток, со светлински извор (40), карактеристичен по тоа што дисталниот завршеток (5) на влакното (3) формира заоблен врв (7), кадешто влакното (3) има во основа константен дијаметар којшто е помал од дијаметарот на заоблениот врв (7). има уште 8 патентни барања.



Слика 1

(51) **A 62C 37/50, A 62C 35/62**(11) **7050**

(13) T1

(21) **2016/867**

(22) 06/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) NL20132010371 27/02/2013 NL

(96) 26/02/2014 EP14709764.6

(97) 14/09/2016 EP2961492

(73) **Luphi B.V.****Padangstraat 10 7535 AD Enschede, NL**(74) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА**, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје(72) **BUITENHUIS**, Antoon Lambertus Ruurd(54) **ПОСТАПКА И УРЕД ЗА ИСПИТУВАЊЕ
НА СИСТЕМОТ ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР**(51) **C 07D 401/12, C 07D 471/10, C 07D
413/12, C 07D 403/12, C 07D 241/26, C 07D
491/113, C 07D 401/14, A 61K 31/5377, A 61K
31/497, A 61P 43/00, A 61P 35/00**(11) **6990**

(13) T1

(21) **2016/868**

(22) 07/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) JP2012007525 17/01/2012 JP

(96) 15/01/2013 EP13738947.4

(97) 23/11/2016 EP2805940

(73) **Astellas Pharma Inc.****5-1, Nihonbashi-Honcho 2-chome, Chuo-ku
Tokyo 103-8411, JP**(74) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(72) **SHIMADA**, Itsuro; **MATSUYA**, Takahiro;
KONDOH, Yutaka; **KIKUCHI**, Shigetoshi; **IIDA**,
Maiko; **ONDA**, Kenichi; **FUKUDOME**, Hiroki;
TAKEMOTO, Yukihiro; **SHINDOU**, Nobuaki;
SAKAGAMI, Hideki and **HAMAGUCHI**, Hisao(54) **СОЕДИНЕНИЕ НА ПИРАЗИН
КАРБОКСАМИД**(51) **H 04N 19/11, H 04N 19/176, H 04N
19/593, H 04N 19/46, H 04N 19/44**(11) **6991**

(13) T1

(21) **2016/869**

(22) 07/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) US201161501974P 28/06/2011 US

(96) 27/06/2012 EP14192915.8

(97) 07/12/2016 EP2838270

(73) **Samsung Electronics Co., Ltd**
129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si
Gyeonggi-do 443-742, KR(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(72) **KIM**, Il-koo and **SEREGIN**, Vadim


(54) ПОСТАПКА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА ВИДЕО КОЈА КОРИСТИ ВНАТРЕШНО ПРЕДВИДУВАЊЕ

(57) 1 Постапка за декодирање на видео која користи внатрешно предвидување, постапката за декодирање се состои од: добивање на најверојатниот одбележувач на режим, од податочниот тек, кој покажува дали еден од режимите кандидати за внатрешно предвидување е употребен за утврдување на режимот за внатрешно предвидување на тековниот блок; Кога најверојатниот одбележувач на режим укажува дека еден од кандидатите за режими на внатрешно предвидување е употребен, се врши анализирање, од податочниот тек, на одбележувач на режим кој покажува еден меѓу режимите за внатрешно предвидување вклучени во листата на кандидати;

Утврдување на фиксиран број на кандидати од режими на внатрешно предвидување во листата на кандидати според режимите на предвидување на левиот блок и горниот блок;

и
врши внатрешно предвидување на тековниот блок користејќи режим на предвидување, означен од индексот на режимот, помеѓу режимите кандидати за внатрешно предвидување вклучени во кадешто, кандидатите од режимите за внатрешно предвидување вклучуваат планарен режим, кога режимите за внатрешно предвидување на левиот блок и горниот блок се меѓусебно еднакви и внатрешниот режим на левиот блок е DC режим.
има уште 0 патентни барања.

СЛИКА 1




(51) F 02C 6/18, F 03D 13/20, F 03D 1/00, E 04B 1/04, E 04G 21/14, E 04G 5/00, E 04G 3/28, E 04H 12/12, E 04H 12/34, F 16B 35/06, F 16B 1/00, F 24H 3/02, B 66B 19/00, B 66B 9/187, B 66C 1/10
(11) 6992 (13) T1
(21) 2016/870 (22) 07/12/2016
(45) 30/06/2017
(30) DE20111003164 26/01/2011 DE

(96) 18/01/2012 EP14180218.1
(97) 12/10/2016 EP2805909
(73) Wobben Properties GmbH
Borsigstrasse 26 26607 Aurich, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(72) van Ohlen, Hermann; Hölscher, Norbert;
Honczek, Michael; Kapitza, Jan and Buck, Ralf
(54) УРЕД ЗА ГРЕЕЊЕ

(57) 1 Уредот за греење на одредена област, којшто се протега во прстенеста форма меѓу цевкастиот столбен сегмент (200) со периферен сегментен сид и фундаментот на столбот (204) на ветерната турбина, кога ветерната турбина е изградена, опфаќа еден или повеќе водонепропусни покривни капаци за покривање на одредената област што се грее и една или повеќе прстенести рамки на носачи за носење на еден или повеќе водонепропусни

капаци, при што постои доволно простор меѓу одредената област и водонепропусниот капак за влез на барем еден возрасен човек, се карактеризира со тоа што поседува еден надворешен делумно-покривен уред (202) за поставување на надворешната страна околу столбниот сегмент (200), при што делумно-покриениот уред (202) поседува еден од водонепропусните капаци и една од носечките рамки.

има уште 4 патентни барања.



Слика 1

(51) **C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/395, A 61P 37/00, A 61P 17/00, A 61P 35/00**

(11) **6993**

(21) **2016/871**

(13) T1

(22) 07/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20050749905P 13/12/2005 US;

US20060810231P 02/06/2006 US;

US20060850625P 10/10/2006 US;

US20060856872P 03/11/2006 US and

US20060859404P 16/11/2006 US

(96) 12/12/2006 EP11152730.5

(97) 26/10/2016 EP2455382

(73) **Incyte Holdings Corporation**

1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE 19803, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Rodgers, James D.; Shepard, Stacey; Maduskuie, Thomas P.; Wang, Haisheng; Falahatpisheh, Nikoo; Rafalski, Maria; Arvanitis, Argyrios G.; Storace, Louis; Jalluri, Ravi Kumar; Fridman, Jordan S. and Vaddi, Krishna

(54) **Хетероарил супституирани пироло[2,3-б]пиридини и пироло[2,3-б]пиримидини како инхибитори на Јанус киназа**

(57) 1 Употреба на соединение, коешто е 3-циклопентил-3-[4-(7Н-пироло[2,3-д]пиримидин-4-ил)-1Н-пиразол-1-ил]пропаннитрил, или негова фармацевтски прифатлива сол, за подготовка на лек за лекување на полицитемија вера (ПВ). има уште 0 патентни барања.

(51) **B 01F 7/00, B 01J 19/10, C 02F 1/36, C 10G 15/08**

(11) **7049** (13) T1

(21) **2016/872** (22) 07/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) AT20100000596 14/04/2010 AT and

AT20100000597 14/04/2010 AT

(96) 14/04/2011 EP14003647.6

(97) 21/09/2016 EP2843029

(73) **Pristec Ag**

Tech Gate Vienna Science and Technology Park Donau-City-Strasse 1 1220 Vienna, AT

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Delgado Castillo, Jose Miguel; Veneciano Rivera, Anibal Luis; Nürk, Rüdiger Uwe and Chernikov, Fedor

(54) **ПОСТАПКА ЗА ПОДЕСУВАЊЕ НА РАБОТНА ТОЧКА НА ГЕНЕРАТОРОТ НА БРАН НА ПРИТИСОК ЗА ОБРАБОТКА НА ТЕЧНОСТ**

(51) **C 07D 417/12, C 07K 5/08, A 61K 38/55**

(11) **7048** (13) T1

(21) **2016/873** (22) 07/12/2016 (45) 30/06/2017

(30) US20090162196P 20/03/2009 US and US20090180561P 22/05/2009 US

(96) 22/03/2010 EP14178725.9

(97) 16/11/2016 EP2813241

(73) **Onyx Therapeutics, Inc.**

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, CA 91320-1799, US

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Phiasivongsa, Pasit and Sehl, Louis C.

(54) **КРИСТАЛНИ ТРИПЕПТИДИ ЕПОКСИКЕТОНСКИ ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕАЗА**

(51) **B 25J 15/12, B 65G 59/02, B 65G 61/00, B 65H 3/3**

(11) **7047** (13) T1

(21) **2016/874** (22) 07/12/2016 (45) 30/06/2017

(30)

(96) 27/01/2014 EP14152723.4

(97) 02/11/2016 EP2899149

(73) **Mayr-Melnhof Karton AG Brahmplatz 6 1041 Wien, AT**

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) Evans, Philip Anthony

(54) **УРЕД ЗА ДЕПАЛЕТИЗИРАЊЕ ЗА ИСТОВАР НА ПАКУВАЊА ОД ПАЛЕТИ И**

ПОСТАПКА ЗА ИСТОВАР НА ПАКУВАЊЕ ОД ПАЛЕТА

(51) **C 07D 401/12, C 07D 471/04, C 07D 519/00, C 07D 403/12, A 61K 31/437, A 61P 11/00**

(11) **6995** (13) T1
(21) **2016/875** (22) 07/12/2016
(45) 30/06/2017

(30) EP11192871 09/12/2011 -- and

EP12187931 10/10/2012 --

(96) 05/12/2012 EP12809140.2

(97) 26/10/2016 EP2788349

(73) **Chiesi Farmaceutici S.p.A.**

Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT


(74) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје


(72) **ARMANI, Elisabetta; VAN NIEL, Monique Bodil; RAY, Nicholas Charles; ALCARAZ, Lilian; PANCHAL, Terry Aaron; JENNINGS, Andrew Stephen Robert; CRIDLAND, Andrew Peter and HURLEY, Christopher**

(54) **ИНХИБИТОРИ НА КИНАЗА**


(57) 1 Соединение со формулата (I) или негова фармацевтски прифатлива сол:




назначено со тоа, што;
W е NH;
Y е O;
R1 е група одбрана од (IIa) - (IIc):



(IIa)



(IIb)



(IIc)

R8 и R9 се секое независно водород или C1-C6 алкил, или R8 и R9 може да формираат заедно со атомот на азот на кој тие се прикачени 5-11-член заситен моноцикличен или фузиран или спиро бицикличен прстенест систем кој опционално содржи дополнителен хетероатом кој е кислород или азот, наведениот атом на азот е опционално супституиран од C1-C6 алкил; каде што такви C1-C6 алкил групи може да се опционално супституирани од група C1-C6 алкил, C3-C6 циклоалкил, хидроксил или хало; X1, X2, X3, X4 и X5 се секое независно атом на јаглерод, атом на азот, група - (CH)- или група -NH-; така што секоја комбинација од истите формира ароматски прстенест систем; R10 е одбран од група составена од: водород, -CN, -NRARB, -N(RC)(C2-C6алкилен)-NRARB, -N(RC)(C3-C7циклоалкилен)-NRARB, -(C1-C6алкилен)-NRARB, -(C3-C7циклоалкилен)-NRARB, -O-(C2-C6алкилен)-NRARB, -O-(C3-C7циклоалкилен)-NRARB, -S-(C2-C6алкилен)-NRARB, -S-(C3-C7циклоалкилен)-NRARB, -N(RC)C(O)-(C1-C6алкилен)-NRARB, -N(RC)C(O)-(C3-C7циклоалкилен)-NRARB, -C(O)N(RC)-(C2-C6алкилен)-NRARB, -C(O)N(RC)-(C3-C7циклоалкилен)-NRARB, -C(O)N(RC)-(C2-C6алкилен)-ORD, -C(O)N(RC)-(C3-C7циклоалкилен)-ORD, -N(RC)C(O)NRARB, -

C(O)NRARB, -N(RC)C(O)N(RC)-(C2-С6алкилен)-NRARB, -N(RC)C(O)N(RC)-(C3-С7циклоалкилен)-NRARB, -(C2-С6алкилен)-ORD, -(C3-С7циклоалкилен)-ORD, -O-(C2-С6алкилен)-ORD, -O-(C3-С7циклоалкилен)-ORD, -S-(C2-С6алкилен)-ORD, -S-(C3-С7циклоалкилен)-ORD, -N(RC)S(O)2-(C1-С6алкилен)-NRARB, -N(RC)S(O)2-(C3-С7циклоалкилен)-NRARB, -S(O)2N(RC)-(C2-С6алкилен)-NRARB, -S(O)2N(RC)-(C3-С7циклоалкилен)-NRARB, -S(O)2N(RC)-(C2-С6алкилен)-ORD, -S(O)2N(RC)-(C3-С7циклоалкилен)-ORD, -N(RC)S(O)2-(C2-С6алкилен)-ORD, -N(RC)S(O)2-(C3-С7циклоалкилен)-ORD, -S(O)2N(RARB), -N(RC)S(O)2RD, -N(RC)C(O)RC, -ORC, -SRC, -(C3-С7хетероциклоалкил), (C5-С7хетероциклоалкил)-(C1-С6алкил), (C5-С7хетероциклоалкил)(C3-С6циклоалкил)-, и C3-С7 хетероциклоалкилкарбонил; каде што било кое од истите C1-С6алкил, C3-С6циклоалкил, -(C1-С6алкилен)- (C2-С6алкилен)-, -(C3-С7 циклоалкилен)-, -(C3-С7 хетероциклоалкил), (C5-С7хетероциклоалкил)-(C1-С6 алкил), (C5-С7 хетероциклоалкил)-(C3-С6 циклоалкил) и (C3-С7хетероциклоалкил)карбонил дел во горе наведените групи може да се опционално супституирани од група C1-С6 алкил, C3-С7 циклоалкил, хидроксил или хало;

R11 е поврзан на X4 и е одбрано од група составена од: Водород; -CN; C1-С6 алкил што е супституиран од група одбрана од -CN, -ORC, -SRC, хало; C3-С6циклоалкил што е супституиран од група одбрана од C1-С4алкил, -CN, -ORC, -SRD, хало; -NRARB, -N(RC)(C2-С6алкилен)-NRARB, -N(RC)(C3-С7циклоалкилен)-NRARB, -(C1-С6алкилен)-NRARB, -(C3-С7циклоалкилен)-NRARB, -O-(C2-С6алкилен)-NRARB, -O-(C3-С7циклоалкилен)-NRARB, -S-(C2-


С6алкилен)-NRARB, -S-(C3-С7циклоалкилен)-NRARB, -N(RC)C(O)-(C1-С6алкилен)-NRARB, -N(RC)C(O)-(C3-С7циклоалкилен)-NRARB, -C(O)N(RC)-(C2-С6алкилен)-NRARB, -C(O)N(RC)-(C3-С7циклоалкилен)-NRARB, -C(O)N(RC)-(C2-С6алкилен)-ORD, -C(O)N(RC)-(C3-С7циклоалкилен)-ORD, -N(RC)C(O)N(RARB), -C(O)N(RARB), -N(RC)C(O)N(RC)-(C2-С6алкилен)-NRARB, -N(RC)C(O)N(RC)-(C3-С7циклоалкилен)-NRARB, -O-(C2-С6алкилен)-ORD, -O-(C3-С7циклоалкилен)-ORD, -S-(C2-С6алкилен)-ORD, -S-(C3-С7циклоалкилен)-ORD, -N(RC)S(O)2-(C1-С6алкилен)-NRARB, -N(RC)S(O)2-(C3-С7циклоалкилен)-NRARB, -S(O)2N(RC)-(C2-С6алкилен)-NRARB, -S(O)2N(RC)-(C3-С7циклоалкилен)-NRARB, -S(O)2N(RC)-(C2-С6алкилен)-ORD, -S(O)2N(RC)-(C3-С7циклоалкилен)-ORD, -N(RC)S(O)2-(C2-С6алкилен)-ORD, -N(RC)S(O)2-(C3-С7циклоалкилен)-ORD, -S(O)2N(RARB), -N(RC)S(O)2RD, -N(RC)C(O)RC, ORC, SRC, -(C3-С7хетероциклоалкил), (C5-С7хетероциклоалкил)-(C1-С6алкил), (C5-С7хетероциклоалкил)(C3-С6циклоалкил) и (C3-С7 хетероциклоалкил)карбонил, каде што било кое од истите C1-С6алкил, C3-С6циклоалкил, -(C1-С6алкилен)- (C2-С6алкилен)-, -(C3-С7циклоалкилен)-, -(C3-С7хетероциклоалкил), (C5-С7хетероциклоалкил)-(C1-С6алкил), (C5-С7хетероциклоалкил)-(C3-С6циклоалкил) и (C3-С7хетероциклоалкил)карбонил дел во горе наведените групи може да се опционално супституирани од една, две или три групи R25 кои се независно одбрани во листата составена од: C1-С6 алкил, (C1-С3) халоалкил, (C1-С4)хидроксилалкил, C3-С7 циклоалкил, хидроксил и хало; или R11 е поврзан на X4 и е фенил или 5- или 6-член моноцикличен хетероарил, каде што таквиот фенил или 5- или 6-член




моноцикличен хетероарил е супституиран од група одбрани во листата составена од: C1-C6алкил што е супституиран од група -CN; C3-C6циклоалкил што е супституиран од група одбрана од: -CN, -ORC, -SRC или хало; -N(RC)(C2-C6алкилен)-NRARB, -N(RC)(C3-C7циклоалкилен)-NRARB, -(C1-C6алкилен)-NRARB, -(C3-C7циклоалкилен)-NRARB, -O-(C3-C7циклоалкилен)-NRARB, -S-(C2-C6алкилен)-NRARB, -S-(C3-C7циклоалкилен)-NRARB, -N(RC)C(O)-(C1-C6алкилен)-NRARB, -N(RC)C(O)-(C3-C7циклоалкилен)-NRARB, -C(O)N(RC)-(C2-C6алкилен)-NRARB, -C(O)N(RC)-(C3-C7циклоалкилен)-NRARB, -C(O)N(RC)-(C2-C6алкилен)-ORD, -C(O)N(RC)-(C3-C7циклоалкилен)-ORD, -N(RC)C(O)N(RC)-(C2-C6алкилен)-NRARB, -N(RC)C(O)N(RC)-(C3-C7циклоалкилен)-NRARB, -O-(C3-C7циклоалкилен)-ORD, -S-(C3-C7циклоалкилен)-ORD, -N(RC)S(O)2-(C1-C6алкилен)-NRARB, -N(RC)S(O)2-(C3-C7циклоалкилен)-NRARB, -S(O)2N(RC)-(C2-C6алкилен)-NRARB, -S(O)2N(RC)-(C3-C7циклоалкилен)-NRARB, -S(O)2N(RC)-(C2-C6алкилен)-ORD, -S(O)2N(RC)-(C3-C7циклоалкилен)-ORD, -N(RC)S(O)2-(C2-C6алкилен)-ORD, -N(RC)S(O)2-(C3-C7циклоалкилен)-ORD, -N(RC)S(O)2RD, -(C3-C7хетероциклоалкил), (C5-C7хетероциклоалкил)-(C1-C6алкил), (C5-C7хетероциклоалкил)(C3-C6циклоалкил) и (C3-C7хетероциклоалкил)карбонил, назначено со тоа, што било кое од истите C1-C6алкил, C3-C6циклоалкил, -(C1-C6алкилен)-, -(C2-C6алкилен)-, -(C3-C7циклоалкилен)-, -(C3-C7хетероциклоалкил), (C5-C7хетероциклоалкил)-(C1-C6алкил), (C5-C7хетероциклоалкил)-(C3-C6циклоалкил) и (C3-C7хетероциклоалкил)карбонил дел во горе наведените групи може да се опционално супституиран од една, две или три групи R25 кои се независно одбрани во групата

составена од: C1-C6алкил, (C1-C3) халоалкил, (C1-C4)хидроксиалкил, C3-C7циклоалкил, хидроксил и хало; RA и RB се при секоја појава независно водород, C1-C6 алкил или C3-C7 циклоалкил, таквиот C1-C6алкил и C3-C7 циклоалкил е опционално супституиран од група C1-C3 алкил, C3-C7циклоалкил, -ORD, -CN или хало; алтернативно, RA и RB, може да формираат заедно со атомот на азот на кој тие се прикачени 5-11- член заситен хетероцикличен моноцикличен или бицикличен прстенест систем кој е опционално супституиран од една или повеќе -ORD, -CN, хало, C1-C6 алкил или C3-C7 циклоалкил, таквиот C1-C6 алкил и C3-C7циклоалкил е опционално супституиран од група C1-C3алкил, C3-C7циклоалкил, -ORD, -CN или хало; и кој 5-11-член заситен хетероцикличен моноцикличен или бицикличен прстен опционално содржи дополнителен хетероатом кој е кислород или азот, наведениот атом на азот опционално супституиран од C1-C6 алкил или C3-C6 циклоалкил, каде што било кое од истите C1-C6 алкил или C3-C6 циклоалкил може да се опционално супституиран од група C1-C6 алкил, C3-C7циклоалкил, -ORD, -CN, или хало; и/или RA и RB може да е поврзан на еден атом на јаглерод од -(C1-C6алкилен)-, -(C2-C6алкилен)- или -(C3-C7циклоалкилен)- дел од групата поврзан на азотот на кој тие се поврзани за да формираат заситен цикл од до 6 атоми во прстен; Rс е при секоја појава независно водород, C1-C6 алкил или C3-C6 циклоалкил, таквиот C1-C6 алкил и C3-C6 циклоалкил е опционално супституиран од група C1-C3 алкил, -ORD, -CN или хало; RD е при секоја појава независно водород, -CH3 или -C2H5; R12 и R13 се независно водород, C1-C6 алкил, или халоген;


А е двовалентен циклоалкилен радикал што има 5 или 6 атоми во прстен; наведениот циклоалкилен прстен е прикачен на W и Y, и фузиониран за фенил прстен, таквиот фенил прстен е опционално супституиран од една или две групи R²⁴; и каде што наведениот двовалентен циклоалкилен радикал ја има формулата



R²⁴ е при секоја појава независно одбрано од групата составена од: C1-C6 алкил, халоген и циано; R² е радикал со формулата (IIIa), (IIIb), (IIIc) или (IIId):



каде што R¹⁴ е одбрано во групата составена од: -F, -CH₃, -C₂H₅, -CH₂OH, -CH₂OMe, -CF₂CF₃, -CH₂SCH₃, -SCH₃ и -SC₂H₅; R¹⁵ и R¹⁶ се независно -CH₃ или -C₂H₅; R¹⁷ е одбрано од групата составена од: јонски електрон пар, водород, -CF₃, -NR₂, -(C₃-C₇циклоалкил), -(C₃-C₇хетероциклоалкил), арил или хетероарил каде што било кое од истите -(C₃-C₇циклоалкил), -(C₃-C₇хетероциклоалкил), арил или хетероарил може да се опционално супституиран од група C1-C6 алкил, C3-C7циклоалкил, или хало; или R¹⁷ е група со општата формула (IV)



каде што R²⁰ е одбрано во групата составена од: -F, -CH₃, -C₂H₅, -CH₂OH, -CH₂OMe, -CF₂CF₃, -CH₂SCH₃, -SCH₃ и -SC₂H₅; R²¹ е -CH₃ или -C₂H₅; или

R²⁰ и R²¹ како што е дефинирано горе може да формираат заедно со атомот на јаглерод на кој тие се прикачени а заситен 3-7- член моноцикличен прстен; RE и RF се секое независно C1-C6 алкил, опционално супституирани од група C1-C3 алкил, -ORG, -CN или хало; алтернативно, RE и RF може да формираат заедно со атомот на азот на кој тие се прикачени 5-11-член заситен моноцикличен или бицикличен хетероцикличен прстен систем кој е опционално супституиран од една или повеќе групи -ORG, -CN, хало, C1-C6 алкил или C3-C7 циклоалкил, таквиот C1-C6алкил и C3-C7циклоалкил е опционално супституиран од група C1-C3алкил, C3-C7циклоалкил, -ORG, -CN или хало; и кој 5-11-член заситен моноцикличен или бицикличен хетероцикличен прстен опционално содржи дополнителен хетероатом кој е кислород или азот, наведениот атом на азот опционално супституиран од C1-C6 алкил или C3-C6 циклоалкил, каде што било кое од истите C1-C6 алкил или C3-C6 циклоалкил може да е опционално супституирано од група C1-C6алкил или C3-C7циклоалкил; RG е водород, -CH₃ или -C₂H₅; R¹⁸ е одбран во групата составена од: јонски електрон пар, водород, арил, хетероарил, -(C1-C6алкил), -(C3-C7циклоалкил), -(C3-C7хетероциклоалкил), (C5-C7хетероциклоалкил)-(C1-C6алкил) и (C5-




C7хетероциклоалкил)-(C3-C6 циклоалкил), каде што било кое од истите арил, хетероарил, -(C1-C6алкил), -(C3-C7циклоалкил), -(C3-C7хетероциклоалкил), (C5-C7хетероциклоалкил)-(C1-C6алкил) и (C5-C7хетероциклоалкил)-(C3-C6циклоалкил) може да се опционално супституирани од група -CN, -OH, хало, -COORM, C1-C6алкил, C3-C6циклоалкил, -O-(C1-C6алкил), -O-(C3-C6циклоалкил), -S-(C1-C6алкил), -S-(C3-C6циклоалкил), -NRHRJ, -N(RL)(C2-C6алкилен)-NRHRJ, -N(RL)(C3-C7циклоалкилен)-NRHRJ, -(C1-C6алкилен)-NRHRJ, -(C3-C7циклоалкилен)-NRHRJ, -O-(C2-C6алкилен)-NRHRJ, -O-(C3-C7циклоалкилен)-NRHRJ, -S-(C2-C6алкилен)-NRHRJ, -S-(C3-C7циклоалкилен)-NRHRJ, -N(RL)C(O)-(C1-C6алкилен)-NRHRJ, -N(RL)C(O)-(C3-C7циклоалкилен)-NRHRJ, -C(O)N(RL)-(C2-C6алкилен)-NRHRJ, -C(O)N(RL)-(C3-C7циклоалкилен)-NRHRJ, -C(O)N(RL)-(C2-C6алкилен)-ORM, -C(O)N(RL)-(C3-C7циклоалкилен)-ORM, -N(RL)C(O)N(RHRJ), -C(O)N(RHRJ), -N(RL)C(O)N(RL)-(C2-C6алкилен)-NRHRJ, -N(RL)C(O)N(RL)-(C3-C7циклоалкилен)-NRHRJ, -O-(C2-C6алкилен)-ORM, -O-(C3-C7циклоалкилен)-ORM, -S-(C2-C6алкилен)-ORM, -S-(C3-C7циклоалкилен)-ORM, -N(RL)S(O)2-(C1-C6алкилен)-NRHRJ, -N(RL)S(O)2-(C3-C7циклоалкилен)-NRHRJ, -S(O)2N(RL)-(C2-C6алкилен)-NRHRJ, -S(O)2N(RL)-(C3-C7циклоалкилен)-NRHRJ, -S(O)2N(RL)-(C2-C6алкилен)-ORM, -S(O)2N(RL)-(C3-C7циклоалкилен)-ORM, -N(RL)S(O)2-(C2-C6алкилен)-ORM, -N(RL)S(O)2-(C3-C7циклоалкилен)-ORM, -S(O)2N(RHRJ), -N(RL)S(O)2RL, -N(RL)C(O)RL, ORL, SRL, -(C3-C7хетероциклоалкил), (C5-C7хетероциклоалкил)-(C1-C6алкил) и (C5-C7хетероциклоалкил)-(C3-C6циклоалкил), каде што било кое од истите C1-C6алкил, C3-C6циклоалкил, -(C1-C6алкилен)-, -(C2-

C6алкилен)-, -(C3-C7циклоалкилен)-, -(C3-C7хетероциклоалкил), (C5-C7хетероциклоалкил)-(C1-C6алкил) и (C5-C7хетероциклоалкил)-(C3-C6циклоалкил) дел во горе наведените групи може да се опционално супституирани од група C1-C6алкил, C3-C7циклоалкил, -ORL или хало; RH и RJ, се при секоја појава независно водород, C1-C6алкил или C3-C6циклоалкил, таквиот C1-C6алкил или C3-C6циклоалкил е опционално супституиран од група C1-C3алкил, -ORM, CN или хало; алтернативно, RH и RJ може исто така заедно со атомот на азот на кој тие се прикачени 5-11-член заситен моноцикличен или бицикличен хетероцикличен прстен систем кој е опционално супституирани од една или повеќе групи -ORM, -CN, хало, C1-C6 алкил или C3-C7 циклоалкил, таквиот C1-C6 алкил и C3-C7циклоалкил е опционално супституиран од група C1-C3алкил, C3-C7циклоалкил, -ORM, CN или хало; и кој 5-11- член заситен моноцикличен или бицикличен хетероцикличен прстен опционално содржи дополнителен хетероатом кој е кислород или азот, наведениот атом на азот опционално супституирани од C1-C6алкил или C3-C6 циклоалкил, каде што било кое од истите C1-C6 алкил или C3-C6 циклоалкил може да се опционално супституирани од група C1-C6алкил, C3-C7циклоалкил, -ORM, CN, или хало; и/или RH и RJ може да е поврзан на еден атом на јаглерод од -(C1-C6алкилен)-, -(C2-C6алкилен)- или -(C3-C7циклоалкилен)- делот од групата поврзан на азотот на кој тие се поврзани за да формираат заситен цикл од до 6 атоми во прстен; RL е при секоја појава независно водород, C1-C6алкил или C3-C6циклоалкил, таквиот C1-C6 алкил или C3-C6циклоалкил е опционално супституиран од група C1-

СЗалкил, -ORM, -CN или хало; RM е при секоја појава независно водород, C1-C6алкил или C3-C6циклоалкил, таквиот C1-C6алкил или C3-C6 циклоалкил е опционално супституиран од група хидроксил, -CN или хало; z1, z2, z3, и z4 се независно одбрани во групата составена од: C, N, S, O, група -CH-, и група -NH-, во таква комбинација така што резултантниот прстен што е формиран е ароматичен систем; R19 е одбран од групата составена од: водород, -CF3, -NRERF, -(C3-C7циклоалкил), -(C3-C7хетероциклоалкил), арил или хетероарил каде што било кое од таквите -(C3-C7циклоалкил), -(C3-C7хетероциклоалкил), арил или хетероарил


може да се опционално супституирани од група C1-C6алкил, C3-C7циклоалкил, или хало; или R19 е група со општата формула (V)



назначено со тоа, што R20, R21, RE и RF се како што е горе дефинирано; T е -N= или -CR23=; R23 е H, хало, -CH3, или -CN; R22 е H, хало, -CH3, или -CN; q е 0, 1, 2 или 3.

има уште 11 патентни барања.

Нацрт 1



(51) A 61P 11/00

(11) 7039

(21) 2016/876

(30) EP11164575 03/05/2011 --

(96) 18/04/2012 EP12719304.3

(97) 26/10/2016 EP2704724

(13) T1

(22) 07/12/2016

(45) 30/06/2017

(73) Chiesi Farmaceutici S.p.A.

Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) CANTARELLI, Anna Maria; MINARI,

Stefano and BASSI, Barbara



**(54) ПОДОБРЕНА СУСПЕНЗИОНА
ФОРМУЛАЦИЈА ОД БЕКЛОМЕТАЗОН
ДИПРОПИОНАТ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА
ПРЕКУ ИНХАЛАЦИЈА**

(57) 1 Стерилна фармацевтска формулација без пропелант за употреба во спречувањето и/или третманот на респираторно заболување одбрано од астма и хронично опструктивно пулмонално заболување преку небулизација на белите дробови, наведената формулација содржи микронизирани честички од беклометазон дипропионат монохидрат суспендиран во воден раствор на концентрација од 0.04% w/v, назначено со тоа, што i) не повеќе од 10% од наведените

суспендирани честички имаат волуменски дијаметар $[d(v,0.1)]$ помал од 0.7 микрони, ii) не повеќе од 50% од наведените честички имаат волуменски дијаметар $[d(v,0.5)]$ содржан помеѓу 1.6 микрони и 1.9 микрони; и iii) барем 90% од наведените честички $[d(v,0.9)]$ имаат волуменски дијаметар еднаков на или помал од 4.7 микрони, и каде што наведените честички имаат распон на големина на честички, дефиниран како $[d(v,0.9) - d(v,0.1)]/d(v,0.5)$, содржан помеѓу 1.5 и 2.2, и каде што наведениот волуменски дијаметар се одредува преку ласерска дифракција.
има уште 15 патентни барања.

(51)

(11) **7038**

(21) **2016/877**

(13) T1

(22) 07/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) 1058464 18/10/2010 FR and
201161454248P 18/03/2011 US

(96) 17/10/2011 EP11772945.9

(97) 23/11/2016 EP2629792

(73) **Sanofi Pasteur**

**2, avenue Pont Pasteur 69367 Lyon Cedex
07, FR**

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(72) CHACORNAC, Isabelle; IKHELEF-GRIBI, Nabila; RONZON, Frédéric; TIREFORT, Julien and LENTSCH GRAF, Sandrine

**(54) МЕТОДА ЗА СКЛАДИРАЊЕ ВАКЦИНА
ШТО СОДРЖИ АЛУМИНИУМ АДЈУВАНС**

(57) 1 Контејнер за складирање и/или администрирање вакцински состав, назначено со тоа, што контејнерот содржи вакцински состав што содржи Хепатитис Б антиген адсорбиран на алуминиум оксихидроксид адјуванс и е затворен преку уред кој делува како чеп, каде што површината на уредот што е во контакт со составот е обложена со флуорополимер.
има уште 8 патентни барања.

(51) **H 04W 28/06**

(11) **7037**

(21) **2016/879**

(13) T1

(22) 09/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) US201161542713P 03/10/2011 US and
US201213633828 02/10/2012 US

(96) 04/10/2012 EP12784098.1

(97) 14/09/2016 EP2764720

(73) **Qualcomm Incorporated**

San Diego, CA 92121-1714, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) BARANY, Peter, Anthony and QUICK, Jr., Roy, Franklin


(54) **АКТИВИРАЊЕ И ДЕАКТИВИРАЊЕ НА ПОЛУПЕРЗИСТЕНТНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА LTE VOIP РАДИОПРЕНОСИТЕЛ**

(57) 1 Метод за безжични комуникации којшто се состои од:

одредување на оперативната состојба на хедер компресор или хедер декомпресор; и менување на начинот на планирање; што се карактеризира

со менување на начинот на планирање како одговор на промена во оперативната состојба на споменатиот хедер компресор или хедер декомпресор; при што одредувањето на оперативната

состојба на хедер компресорот или хедер декомпресорот вклучува одредување на премин помеѓу различни оперативни состојби поврзани со хедер компресорот; и менување на начинот на планирање опфаќа активирање на нагорно (uplink) полуперзистентно планирање кога оперативната состојба на хедер компресорот се менува од состојба од прв ред во состојба од втор ред, и деактивирање на нагорното полуперзистентно планирање кога оперативната состојба на хедер компресорот излегува од состојбата од втор ред. има уште 12 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) **H 04W 88/06, H 04W 4/06**

(11) **7036**

(21) **2016/880**

(13) T1

(22) 09/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) US201113332745 21/12/2011 US and US201161569056P 09/12/2011 US

(96) 05/12/2012 EP12805856.7

(97) 26/10/2016 EP2789176

(73) **Qualcomm Incorporated**

San Diego, CA 92121, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) HANCHATE, Naveen, Kumar and
KULAKCHERLA, Sudheer

(54) **МЕТОД И АПАРАТУРА ЗА
ОПТИМИЗИРАЊЕ НА CBS УСЛУГАТА ВО
СРЕДИНА СО ПОВЕЌЕ СИМ МОДУЛИ**

(57) 1 Метод (300) за услуга на мобилно пренесување, CBS, прием на пораки, кој што се состои од:

утврдување дали првиот претплатнички идентификациски модул, SIM, (122) и вториот SIM (124) во уред за мобилна комуникација (120) имаат комуникација воспоставена во иста јавна зона на мобилна мрежа (public

land mobile network - PLMN); откако ќе се утврди (302) дека и првиот SIM и вториот SIM имаат воспоставено комуникација во истата PLMN, генерирање (304) на идентификатор на комбинирани CBS пораки, ID, список од списокот на CBS пораки за првиот SIM и список на CBS пораки за вториот SIM; утврдување (306) на географски опсег поврзан со добиена CBS порака; давање инструкции (308) на еден селектиран од првиот SIM и од вториот SIM да ја надгледува и процесуира CBS пораката кога првиот SIM и вториот SIM имаат воспоставено комуникација во утврдениот географски опсег; и давање инструкции (310) на другиот од првиот SIM и од вториот SIM да не ја следи и процесуира CBS пораката.
има уште 14 патентни барања.



СЛИКА 1

(51) **C 07K 14/705, C 12N 15/62, A 61K 38/00, A 61K 38/17**

(11) **7034**

(21) **2016/881**

(13) T1

(22) 09/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) GB0908613 20/05/2009 GB

(96) 19/05/2010 EP10720803.5

(97) 02/11/2016 EP2432802

(73) **Immunocore Ltd.**

**Milton Park Abingdon OX14 4RY
Oxfordshire, GB**

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) JAKOBSEN, Bent, Karsten; VUIDEPOT, Annelise, Brigitte and LI, Yi

(54) **БИФУНКЦИОНАЛНИ ПОЛИПЕПТИДИ**

(57) 1 Бифункционална молекула која што содржи полипептид врзувачки партнер специфичен за да-ден рМНС епитоп, и имунолошки ефектор полипептид, при што N-терминусот на рМНС врзувачкиот партнер е поврзан за C-терминусот на имунолошкиот ефектор полипептид, ПОД УСЛОВ АКО

споменатиот полипептид врзувачки партнер не е рецептор на Т-клетка кој што го содржи алфа синџирот НИЗА ИД Бр: 7 и бета синџирот НИЗА ИД Бр: 9 кадешто рМНС врзувачкиот партнер е хетеротетрамеричен $\alpha\beta$ TCR полипептид пар, или единечен синџир $\alpha\beta$ TCR полипептид, а N-терминусот на α или β синџирот на хетеродимеричниот TCR полипептид пар, или N-терминусот на scTCR полипептидот, е поврзан за C-терминална аминокиселина на имунолошкиот ефектор полипептид и кадешто имунолошкиот ефектор полипептид е антитело кое што специфично се врзува за антиген претставен со Т-клетка. има уште 9 патентни барања.

СЛИКА 1

НИЗА ИД БР: 1 – NY-ESO TCR алфа синџир аминокиселинска низа:

```

      10      20      30      40
      *      *      *      *
KQEV TQIPA ALSV PEGEN LVLN CSFT DSAI YNLQ WFRQ DP
      50      60      70      80
      *      *      *      *
GKGL TSLLL ITPW QREQ TSGRL NASLD KSSG RSTLY IAA S
      90     100     110     120
      *      *      *      *
QPGD SATYL CAVR PLLD GTYI PTFG RGTSL IVHP YIQNP D
     130     140     150     160
      *      *      *      *
PAVY QLRDS KSSD KSVCL FTFD SQTN VVSQ SKDS DSVY ITD
     170     180     190     200
      *      *      *      *
KCVL DMRSM DFKSN SAVAW SNKSD FACANA FNNS IIPED T
FFPSPESS

```

(51) **C 07C 237/22, C 07C 231/02**

(11) **7033**

(13) T1

(21) **2016/882**

(22) 09/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) US386673P 27/09/2010 US

(96) 23/09/2011 EP11764650.5

(97) 16/11/2016 EP2621894

(73) **E. I. du Pont de Nemours and Company**

Wilmington, DE 19805, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје


(72) BRUENING, Joerg

(54) **МЕТОД ЗА ПОДГОТОВКА НА 2-АМИНО-N-(2,2,2-ТРИФЛУОРОЕТИЛ) АЦЕТАМИД**


(57) 1 Метод за подготовка на соединение со Формула 14




кој што се состои од контактирање на соединението со Формула 15



со соединението со Формула 1 или 1A



1



1A

кадешто X е Cl, Br, CF₃CO₂, CH₃SO₃, (SO₄)_{1/2} или (PO₄)_{1/3} и реагенси за спојување во присуство на база. има уште 7 патентни барања.

(51) C 07D 213/82, C 07D 451/02, C 07D 413/14, C 07D 405/14, C 07D 401/14, C 07D 401/12, C 07D 471/08, A 61K 31/5377, A 61K 31/501, A 61K 31/4545, A 61K 31/444, A 61P 43/00, A 61P 35/00

(11) 7026

(13) T1

(21) 2016/883

(22) 09/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) JP2012017971 31/01/2012 JP and US201261746039P 26/12/2012 US

(96) 30/01/2013 EP13743985.7

(97) 30/11/2016 EP2810937

(73) Daiichi Sankyo Company, Limited Tokyo 103-8426, JP


(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) OHKI, Hitoshi; OTA, Masahiro; TAKEUCHI, Kosuke; WATANABE, Hideaki;

YAMAGUCHI, Akitake; SHIBATA, Yoshihiro; TOMINAGA, Yuichi; JIMBO, Takeshi; KOBAYASHI, Keijiro; KOBAYASHI, Katsuhiko and FUKATSU, Daisuke

(54) **ДЕРИВАТ НА ПИРИДОН**

(57) 1 Соединение претставено со општата формула (1) :



при што во формулата (1),

А претставува фенилен група или шестчлена хетероарилена група, каде што аминок групата врзана за А и хетероциклот кој што содржи азот се пара-позиционирани во однос еден на друг, R1 претставува C1-C6 алкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од Група 1, арил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од Група 2, хетероарил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од Група 2, или водороден атом, R2 претставува C1-C6 алкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од Група 1, C1-C6 алкокси група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од халогенски атом и хидроксил група, -CONRARB каде што RA и RB секој независно претставува C1-C6 алкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од халогенски атом, C1-C6 алкокси група и хидроксил група, или водороден атом, или RA и RB заедно со азотниот атом за кој што тие се врзани може да формираат тридо седумчлена хетероциклоалкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од халогенски атом, C1-C6 алкил група, C1-C6 алкокси група и хидроксил група, циклоалкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од Група 2, фенил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од Група 2, хетероарил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од Група 2, или водороден атом, R3 е супституент на А каде што n претставува цел број од 0 до 4, и секој R3 може да биде идентичен на или различен

еден од друг кога n е два или повеќе, и претставува C1-C6 алкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од Група 1, C1-C6 алкокси група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од халогенски атом и хидроксил група, C1-C6 алкилтио група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од халогенски атом и а хидроксил група, халогенски атом, или хидроксил група, R5 претставува C1-C6 алкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од Група 1, -ORC каде што RC претставува C1-C6 алкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од C1-C6 алкокси група, халогенски атом и хидроксил група, тридо седумчлена хетероциклоалкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од халогенски атом, C1-C6 алкил група и хидроксил група, или водороден атом, C1-C6 алкилтио група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од халогенски атом и хидроксил група, или водороден атом, R6 претставува водороден атом, или C1-C6 алкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од Група 1, W претставува C-R4 или азотен атом каде што R4 претставува C1-C6 алкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од Група 1, C1-C6 алкокси група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од C1-C6 алкокси група, хетероциклоалкил група, халогенски атом и хидроксил група, циклоалкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од Група 3, циклоалкенил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од Група 3, хетероциклоалкил група која што може да има еден или повеќе



супституенти селектирани од Група 3, хетероциклоалкенил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од Група 3, арил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од Група 3, хетероарил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од Група 3, халогенски атом, или водороден атом, и X претставува СН или азотен атом,

или сол од тоа,

Група 1:

халогенски атом,

- NRARB и -CONRARB каде што RA и RB секој независно претставува C1-C6 алкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од халогенски атом, C1-C6 алкокси група и хидроксил група, или водороден атом, или RA и RB заедно со азотниот атом за кој што тие се врзани може да формираат три- до седум члена хетероциклоалкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од халогенски атом, C1-C6 алкил група, C1-C6 алкокси група и хидроксил група,

- ORC каде што RC претставува C1-C6 алкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од C1-C6 алкокси група, халогенски атом и хидроксил група, три- до седум-члена хетероциклоалкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од халогенски атом,

C1-C6 алкил група и хидроксил група, или водороден атом, арил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од C1-C6

алкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од халогенски атом и хидроксил група, C1-C6 алкокси група, оксо група и халогенски атом, хетероарил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од C1-C6 алкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од халогенски атом и хидроксил група, C1-C6 алкокси група, оксо група, хидроксил група и халогенски атом, три- до седум-члена циклоалкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од C1-C6 алкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од халогенски атом и хидроксил група, C1-C6 алкокси група, оксо група, хидроксил група и халогенски атом, и

три- до седум-члена хетероциклоалкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од C1-C6 алкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од халогенски атом и хидроксил група, C1-C6 алкокси група, оксо група, хидроксил група и халогенски атом


Група 2: C1-C6 алкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од халогенски атом и хидроксил група, C1-C6 алкокси група, оксо група, хидроксил група и халогенски атом

Група 3: C1-C6 алкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од Група 1, а C1-C6 ацил група, C1-C6 алкилтио група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од халогенски атом и хидроксил група, -CONRARB каде што RA и RB секој независно претставува C1-C6 алкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од халогенски

атом, C1-C6 алкокси група и хидроксил група, или водороден атом, или RA и RB заедно со азотниот атом за кој што тие се врзаниа може да формираат три- до седум-члена хетероциклоалкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од халогенски атом, C1-C6 алкил група, C1-C6 алкокси група и хидроксил група, -ORC каде што RC претставува C1-C6 алкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од C1-C6

алкокси група, халогенски атом, три- до седум-члена хетероциклоалкил група и хидроксил група, три- до седум-члена хетероциклоалкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од халогенски атом, C1-C6 алкил група и хидроксил група, или водороден атом, и хетероциклоалкил група која што може да има еден или повеќе супституенти селектирани од Група 2. има уште 32 патентни барања.

СЛИКА 1



(51) C 07C 215/42, A 61K 31/133, A 61P 9/00, A 61P 37/00

(11) 7025

(13) T1

(21) 2016/884

(22) 09/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) US201361767531P 21/02/2013 US

(96) 21/02/2014 EP14709822.2

(97) 23/11/2016 EP2958888


(73) Bristol-Myers Squibb Company
Route 206 and Province Line Road
Princeton, NJ 08543, US

(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово


(72) DHAR, T. G. Murali; XIAO, Hai-Yun; DYCKMAN, Alaric J.; CHAN, Eric J.; DABROS, Marta and ROBERTS, Daniel Richard

(54) БИЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА

(57) 1 Соединение со Формула (I):



и/или негова сол; при што R е -ОН или - има уште 12 патентни барања.
OP(O)(OH)₂.



(51) C 07D 403/12, C 07D 417/12, C 07D 285/08, C 07D 401/12, A 61K 31/433, A 61K 31/506, A 61K 31/427, A 61P 25/00, A 61P 29/00

(11) 7024

(13) T1

(21) 2016/885

(22) 09/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) JP2012025754 09/02/2012 JP and

JP2012259122 27/11/2012 JP

(96) 08/02/2013 EP13746373.3

(97) 02/11/2016 EP2813491

(73) Daiichi Sankyo Company, Limited
Tokyo 103-8426, JP


(74) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО

Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово

(72) SHINOZUKA, Tsuyoshi; KOBAYASHI, Hiroyuki; SUZUKI, Sayaka; TANAKA, Kyosuke; KIMOTO, Hiroko and DOMON, Yuki

(54) ДЕРИВАТ НА ЦИКЛОАЛКАН

(57) 1 Соединение претставено со формула (I) или негова фармаколошки прифатлива сол:




при што
Ar1 и Ar2 секој независно претставува хетероарил група или арил група, R1, R2 и R3 секој независно претставува водороден атом, халоген атом, C1-C6 алкил група, халогенизирана C1-C6 алкил група, хидрокси C1-C6 алкил група, C1-C6 алкокси C1-C6 алкил група, C3-C7 циклоалкил група или цијано група, R4 и R5 секој независно претставува водороден атом, халоген атом, C1-C6 алкил група, халогенизирана C1-C6 алкил група, хидроксил група, хидрокси C1-C6 алкил група, C1-C6 алкокси C1-C6 алкил група, C3-C7 циклоалкил група или C1-C6 алкокси група, и

и претставува цел број од 1 до 3, и при што хетероарил групата или арил групата незадолжително има еден или два супституенти независно селектирани од халоген атом, C1-C6 алкил група, халогенизирана C1-C6 алкил група, хидроксил група, хидрокси C1-C6 алкил група, C1-C6 алкокси C1-C6 алкил група, C3-

C7 циклоалкил група, карбокси група, цијано група, amino група, C1-C3 алкиламино група и ди-C1-C3 алкиламино група, и кога хетероарил групата или арил групата има две такви групи, двете групи се исти или различни една од друга.

има уште 25 патентни барања.



(51) C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/395, A 61P 37/00, A 61P 17/00, A 61P 35/00

(11) 7021

(13) T1

(21) 2016/886

(22) 09/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20050749905P 13/12/2005 US;
US20060810231P 02/06/2006 US;
US20060850625P 10/10/2006 US;
US20060856872P 03/11/2006 US and
US20060859404P 16/11/2006 US

(96) 12/12/2006 EP11152723.0

(97) 02/11/2016 EP2426129

(73) Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off Wilmington, DE
19803, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Rodgers, James D.; Shepard, Stacey;
Maduskuie, Thomas P.; Wang, Haisheng;
Falahaipisheh, Nikoo; Rafalski, Maria; Arvanitis,
Argyrios G.; Storace, Louis; Jalluri, Ravi Kumar;
Fridman, Jordan S. and Vaddi, Krishna

(54) Хетероарил супституирани
пироло[2,3-b]пиридини и пироло[2,3-
b]пиримидини како инхибитори на Јанус
киназа

(57) 1 Употреба на соединение, коешто е 3-
циклопентил-3-[4-(7H-пироло[2,3-
d]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-
ил]пропаннитрил, или негова фармацевтски
прифатлива сол, за подготвувањето на лек
за лекувањето на рак на панкреас, рак на
гради, рак на бели дробови или рак на глава
и врат.

има уште 4 патентни барања.

(51) **A 01K 67/027, C 07K 14/54, C 12N 15/85**

(11) **7019**

(13) T1

(21) **2016/887**

(22) 09/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) US201361891013P 15/10/2013 US

(96) 15/10/2014 EP14790452.8

(97) 07/12/2016 EP2908626

(73) **Regeneron Pharmaceuticals, Inc.**

777 Old Saw Mill River Road Tarrytown, NY 10591, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје


(72) **ROJAS, Jose F.; LAI, Ka-Man Venus and MURPHY, Andrew J.**

(54) **ХУМАНИЗИРАНИ IL-15 ЖИВОТНИ**

(57) 1 Генетски модификуван глушец, чијшто геном содржи замена во ендегениот

глувчешки ИЛ-15 locus, во глувчешкиот геномски фрагмент којшто кодира зрел глувчешки полипептид ИЛ-15, со човечки геномски сегмент којшто кодира зрел човечки полипептид ИЛ-15, кадешто човечките егзони во ИЛ-15 во наведениот човечки геномски сегмент се состои од човечки егзони 3, 4, 5 и 6 коишто кодираат протеин ИЛ-15, за да се формира хуманизиран ген за ИЛ-15 ген, кадешто егзоните во ИЛ-15 се така нумерирани да првиот кодирачки егзон е егзон 1, и кадешто хуманизираниот ген за ИЛ-15 е под контрола на сите ендегени глувчешки низводни регулирачки елементи за ИЛ-15 на ендегениот глувчешки ИЛ-15 locus.

има уште 11 патентни барања.



Слика 1

(51) **C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/395, A 61P 37/00, A 61P 17/00, A 61P 35/00**

(11) **7017**

(13) T1

(21) **2016/888**

(22) 09/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20050749905P 13/12/2005 US;

US20060810231P 02/06/2006 US;

US20060850625P 10/10/2006 US;

US20060856872P 03/11/2006 US and

US20060859404P 16/11/2006 US

(96) 12/12/2006 EP11152714.9

(97) 09/11/2016 EP2474545

(73) **Incyte Holdings Corporation**

1801 Augustine Cut-Off

Wilmington, DE 19803, US

(74) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) Rodgers, James D.; Shepard, Stacey; Maduskuie, Thomas P.; Wang, Haisheng; Falahatpisheh, Nikoo; Rafalski, Maria; Arvanitis, Argyrios G.; Storace, Louis; Jalluri, Ravi Kumar; Fridman, Jordan S. and Vaddi, Krishna

(54) **Хетероарил супституирани пироло[2,3-*b*]пиридини и пироло[2,3-*b*]пиримидини како инхибитори на Јанус киназа**

(57) 1 Соединение, коешто е 3-циклопентил-3-[4-(7H-пироло[2,3-*d*]пиримидин-4-ил)-1H-пиразол-1-ил]пропаннитрил, или негова фармацевтски прифатлива сол, за употреба во лекување на рак избран од акутна лимфобластна леукемија, рак на глава и врат, рак на желудник, глиобластом, меланом, Сезариев синдром и микозис фунгоидес кај пациент.

има уште 19 патентни барања.

(51) **C 08K 5/00**

(11) **7016**

(13) T1

(21) **2016/889**

(22) 12/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) MC20100053 16/04/2010 IT

(96) 24/03/2011 EP11159529.4

(97) 14/09/2016 EP2395047

(73) **Tecnofilm S.p.A.**

6968 Via Fratte 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM), IT

(74) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(72) Cardinali, Bruno

(54) **БИОРАЗГРАДЛИВИ ПОЛИМЕРИ**

(57) 1 Постапката за биоразградливи финални производи што се добиваат од соединенија на термопластични полимери, кадешто наведените термопластични полимери се полимери со јаглевороден ланец со двојна јаглеродна врска (-C=C-) и /

или единечна јаглеродна врска (-C-C-), модифицирана со пластификатор додатоци од минерален вид, како што се парафински минерални масла, постапката се состои од следните чекори:

- додавање на пивски квасец или пекарски квасец или комбинација на двата на наведеното соединение од термопластични полимери за да се добие финален производ што содржи пивски квасец или пекарски квасец или комбинација на двата, и
- биоразложување од наведениот финален производ на вградената смеса, се карактеризира со тоа што наведениот термопластичен полимер е Styrene-Butadiene-Styrene (SBS) блок кополимери или Styrene-Isoprene-Styrene (SIS) блоккополимери, или Styrene-Butadiene, Isoprene-Styrene (SBIS) блок кополимери.
има уште 5 патентни барања.

(51) **C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 3/06**

(11) **7013**

(13) T1

(21) **2016/891**

(22) 12/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) US201261612063P 16/03/2012 US

(96) 14/03/2013 EP13712103.4

(97) 14/09/2016 EP2825542


(73) **Vitae Pharmaceuticals, Inc.**
502 West Office Center Drive Fort Washington, PA 19034, US

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) LEFTHERIS, Katerina; SINGH, Suresh, B.;
ZHENG, Yajun; DONG, Chengguo; LOTESTA,
Stephen; TICE, Colin; ZHAO, Wei; ZHUANG,
Linghang and FAN, Yi

**(54) МОДУЛАТОРИ НА X-РЕЦЕПТОР ВО
ЦРНИОТ ДРОБ**

(57) 1 Соединение коешто е претставено со
следната структурна формула:



или негова фармацевтски прифатлива сол,
кадешто:

X е N или CRc;
R1 е алкил или -NRaRb;
R2 е H; халоген; -CN; -NRC(O)R; -C(O)OR; -
C(O)NRaRb; моноцикличен

хетероароматичен опционално супституиран
со една или повеќе групи избрани од алкил, -
CN, -NRC(O)R, -C(O)OR, -C(O)NRaRb и
халоген; моноцикличен не-ароматичен
хетероциклил опционално супституиран со
една или повеќе групи избрани од алкил,
халоген, -CN и
=O; или алкил опционално супституиран со
една или повеќе групи избрани од халоген,
хидрокси, алкокси, -NRaRb, -NRC(O)R, -
NRC(O)O(алкил), -NRC(O)N(R)2, -C(O)OR,
тиол, алкилтиол, нитро, -CN, =O, -OC(O)H, -
OC(O)(алкил), -OC(O)O(алкил), -OC(O)N(R)2
и -C(O)NRaRb;

R3 е алкил, халоалкил, хидроксиалкил,
алкоксиалкил, циклоалкил, моноцикличен не-
ароматичен хетероциклил, моноцикличен
хетероароматичен или фенил, кадешто
фенилот, моноцикличен не-ароматичен

хетероциклил и моноциклична
хетероароматична група претставена со R3
се опционално супституирани со една или
повеќе групи избрани од алкил, халоген,
халоалкил, алкокси, халоалкокси, нитро и -
CN;

R4 и R5 независно се халоген, -CN, -OR, -SR,
-N(R)2, -C(O)R, -C(O)OR, -OC(O)O(алкил), -
C(O)O(халоалкил), -OC(O)R, -C(O)N(R)2, -
OC(O)N(R)2, -NRC(O)R, -NRC(O)O(алкил), -
S(O)R, -SO2R,
-SO2N(R)2, -NRS(O)R, -NRSO2R, -
NRC(O)N(R)2, -NRSO2N(R)2, халоалкил,
халоалкокси, циклоалкокси, циклоалкил,
моноцикличен не-ароматичен хетероциклил,
моноциклична хетероароматична или алкил,
кадешто алкилот, моноцикличен не-
ароматичен хетероциклил и моноциклична
хетероароматична група претставена со R4
или R5 се опционално супституирани со една
или повеќе групи избрани од -CN, -OR, -SR, -
N(R)2, =O, -C(O)R, -C(O)OR, -
C(O)O(халоалкил), -OC(O)R, -OC(O)O(алкил),
-C(O)N(R)2, -OC(O)N(R)2, -NRC(O)R, -
NRC(O)O(алкил), -S(O)R, -SO2R, -SO2N(R)2,
-NRS(O)R, -NRSO2R, -NRC(O)N(R)2 и -
NRSO2N(R)2;

R6 is H, халоген, -CN, -OR, -SR, -N(R)2, -
C(O)R, -C(O)OR, -OC(O)O(алкил), -
C(O)O(халоалкил), -OC(O)R, -C(O)N(R)2, -
OC(O)N(R)2, -NRC(O)R, -NRC(O)O(алкил), -
S(O)R, -SO2R, -SO2N(R)2, -NRS(O)R, -
NRSO2R, -NRC(O)N(R)2, -NRSO2 N(R)2,
халоалкил, халоалкокси, циклоалкокси,
циклоалкил или алкил, кадешто алкилната
група претставена со R6 е опционално
супституирана со една или повеќе групи
избрани од -CN, -OR, -SR, -N(R)2, =O, -C(O)R,
-C(O)OR, -C(O)O(халоалкил), -OC(O)R, -
OC(O)O(алкил), -C(O)N(R)2, -OC(O)N(R)2, -
NRC(O)R, -NRC(O)O(алкил), -S(O)R, -SO2R, -
SO2N(R)2, -NRS(O)R, -NRSO2R, -
NRC(O)N(R)2 и -NRSO2N(R)2; или

R5 и R6, земени заедно со јаглеродните атоми кон којшто тие се сврзани, формираат моноцикличен не-ароматичен хетероциклически опционално супституиран со една или повеќе групи избрани од алкил, халоген, хидроксиалкил, алкоксиалкил, халоалкил и =O; и секој R независно е H или алкил;

Ra и Rb се независно H, алкил или Ra и Rb може да бидат земени заедно со азотот кон којшто тие се сврзани за да формираат моноцикличен не-ароматичен хетероциклически и

Rc е H, алкил, или халоген.

има уште 17 патентни барања.

(51) A 61K 38/08, A 61K 38/16, A 61K 39/00, A 61P 35/00

(11) 7012

(13) T1

(21) 2016/892

(22) 12/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) EP08017305 01/10/2008 -- and US105970P 16/10/2008 US

(96) 28/09/2009 EP09778749.3

(97) 26/10/2016 EP2331118

(73) Immatics Biotechnologies GmbH 72076 Tübingen, DE

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО


МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) WEINSCHENK, Toni; SINGH, Harpreet; WALTER, Steffen; SCHOOR, Oliver; HILF, Norbert and TRAUTWEIN, Claudia

(54) **Состав на туморно асоцирани пептиди и вакцина против рак поврзана со нив за третман на глиобластом (ГБМ) и други видови на рак**

(57) 1 Фармацевтски состав кој го содржи пептидот со секвенцата SEQ ID NO 1 и пептидот со секвенцата SEQ ID NO 2 и фармацевтски прифатлив носач. има уште 11 патентни барања.

СЛИКА 1: Пример на *in vitro* имуногеницитет на IMA950 класа I TUMAP



(51) A 61K 35/36, A 61P 9/10

(11) 7010

(13) T1

(21) 2016/895

(22) 13/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) CN200810176703 11/11/2008 CN

(96) 23/10/2009 EP09825706.6

(97) 12/10/2016 EP2364711

(73) **Vanworld Pharmaceutical (Rugao) Co., Ltd.**

Rucheng Town Rugao Jiangsu 226500, US

(74) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(72) LAU, Man Sang James

(54) **УПОТРЕБА НА ЕКСТРАКТИ ОД ЗАЈАЧКА КОЖА ВОСПАЛЕНА ОД VACCINIA ВИРУС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕК ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА АКУТНО ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНО ЗАБОЛУВАЊЕ**

(57) 1 Аналгексин за употреба како лек за третирање на акутно исхемичко



цереброваскуларно

заболување,

каде што по исхемија на мозочното ткиво аналгексинот се користи за заштита на нервна клетка од повреда или за намалување на нивото на млечна киселина во мозочното ткиво или за зголемување на активната на супероксид дисмутаза

и каде што акутното исхемичко цереброваскуларно заболување е селектирано од групата која што се состои церебрална емболија, краткотраен напад на церебрална исхемија, церебрална тромбоза, церебрална артериосклероза, церебрален артеритис, steal синдром на церебрална артерија, кранијален венозен синус и венозен тромб.

има уште 1 патентни барања.



СЛИКА 1. Ефекти на аналгексинот врз обемот на церебрален инфаркт 48 часа по перманентен МСАО. Вредностите се изразени како процент од обемот (значи $\pm$ SD) за 3 животни по група. Лажна: лажна група, Модел: модел група, Аналгексин-Л: аналгексин во мала доза; Аналгексин-М: аналгексин во средна доза; Аналгексин-Х: аналгексин во голема доза. * $P<0.05$ во споредба со модел групата.

(51) **B 05B 17/00, A 61H 1/00, A 61M 15/00, A 61M 11/00**

(11) **7009** (13) T1
(21) **2016/896** (22) 13/12/2016
(45) 30/06/2017

(30) US20090226591P 17/07/2009 US

(96) 19/07/2010 EP10800673.5

(97) 14/09/2016 EP2453864

(73) **Nektar Therapeutics**

**455 Mission Bay Boulevard South, Suite 100
San Francisco, CA 94158, US**

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје


(72) GORDON, Benjamin Morris; GARDNER,
Steven David and HAYES, Matthew James

(54) **СИСТЕМИ И МЕТОДИ ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ЗАПЕЧАТЕНИ
ИНХАЛАТОРИ**

(57) 1 Метод за контролирање на
вибрацијата на елемент (110) од инхалатор
(100-а, 100-с, 151, 178, 260) со запечатен
резервоар за течни лекови под негативен
притисок (120, 186) со електричен сигнал
доставен од управувач (152, 172, 210),
методот сочинет од:

управување, од страна на управувачот (162,
172, 210), со елементот (110) од инхалаторот
(100-а, 100-с, 151, 178, 260) употребувајќи
електричен сигнал, кој го предизвикува
елементот (110) од инхалаторот (100-а, 100-
с, 151, 178, 260) да вибрира и распрснува
течност складирана во резервоарот за
течност под негативен притисок (120, 186),
струен тек и напон сочинувајќи го
електричниот сигнал;
назначено со тоа што

мерење, со детектор на фазна промена (240)
на управувачот (152, 172, 210), на фазна
промена помеѓу напонот и струјниот тек на
електричниот сигнал кој го управува
инхалаторот (100-а, 100-с, 151, 178, 260);
заснован најмалку делумно на фазната
промена на електричниот сигнал кој го
управува елементот (110) на инхалаторот
(100-а, 100-с, 151, 178, 260) измерен од
детекторот на фазна промена (240),
одредувајќи, со мерач на резонантна
фреквенција (220) на управувачот (152, 172,
210), на резонантна фреквенција на
елементот (110) од инхалаторот (100-а, 100-
с, 151, 178, 260)
усогласување, од управувачот (152, 172,
210), на фреквенцијата на електричниот
сигнал до инхалаторот (100-а, 100-с, 151,
178, 260), каде скоро константна фазна
промена е одржана помеѓу напонот и
струјниот тек на електричниот сигнал, и
резонантната фреквенција на елементот од
инхалаторот се променува со
распрснувањето на течност и негативниот
притисок во запечатениот резервоар за
лекови (120, 186) се променува; и
заснован најмалку делумно на резонантната
фреквенција на инхалаторот (100-а, 100с,
151, 178, 260) одредена од мерачот на
резонантна фреквенција (220) на
управувачот (152, 172, 210), одредувајќи, со
употреба на напонски профил (250) на
управувачот (152, 172, 210), напонска
магнитуда за електричниот сигнал на
одредена резонантна фреквенција за
одржување постојана капкова големина и
дозирање на распрснатата течност.
има уште 14 патентни барања.



НАЦРТ 1А

(51) **B 05D 7/20, C 23C 26/00, C 23C 18/42, C 23C 18/54, C 23C 18/08, C 23C 18/16**

(11) **7008**

(13) T1

(21) **2016/897**

(22) 13/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) EP20140000722 28/02/2014 --

(96) 27/02/2015 EP15709091.1

(97) 21/09/2016 EP2948574

(73) **Aumann GmbH**

In der Tütenbeke 37 32339 Espelkamp, DE

(74) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ

ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје

(72) NEDDERMANN, Horst

(54) **ПОСТАПКА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА**

**СЛОЈ ОД БЛАГОРОДЕН МЕТАЛ ВРЗ
МЕТАЛНА ПОДЛОГА**

(57) 1 Постапка за формирање на слој (облога) од благороден метал, по можност сребрен слој, златен слој, бакарен слој, слој од никел или слој од паладиум врз барем една површина на метална подлога (2) во облик на метална жица или материјал во форма на влакно, која ги опфаќа следните

чекори:

- претходно загревање на површината на подлогата (2) која треба да се обложи со слојот;


- нанесување на раствор од благороден метал (14) по можност раствор од сребро, раствор од злато, раствор од никел, или раствор од паладиум (14) врз претходно загреаната површина на подлогата (2)

- печење на растворот од благороден метал (14) нанесен врз подлогата (2)

- ладење на подлогата (2) обложена со печениот раствор од благороден метал

каде што подлогата (2) која е обложена со печениот раствор од благороден метал (14) откако ќе се излади се загрева повторно поради нејзина дополнителна термичка обработка, назначена со тоа што печењето на растворот од благороден метал (14) се врши во температурен опсег од 500oC до 600oC.

има уште 7 патентни барања.



(51) A 23L 2/04, A 23L 5/20, A 23L 27/30, A 23L 2/78

(11) 7007

(21) 2016/898

(13) T1

(22) 13/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) US201261680572P 07/08/2012 US

(96) 07/08/2013 EP13748253.5

(97) 21/09/2016 EP2882301

(73) Guilin GFS Monk Fruit Corporation
5 Liangfeng Road Yanshan, Guilin Guangxi
541006, CN

(74) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат
ул. Народен Фронт 21/4-5, 1000 Скопје

(72) LYNDON, Rex Murray

(54) ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
КОМПОЗИЦИЈА НА СЛАДОК СОК

(51) A 61K 31/195, A 61K 31/197, A 61K 31/215, A 61K 31/428, A 61P 25/00, A 61P 43/00

(11) 7006

(21) 2016/899

(13) T1

(22) 13/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) US20060860733P 22/11/2006 US and
US20070001567 02/11/2007 US

(96) 21/11/2007 EP07862184.4

(97) 26/10/2016 EP2083811

(73) Clinical Research Associates, LLC
160 Fifth Avenue, 7th Floor New York, NY
10010, US

(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ


ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(72) CARPENTER, Randall L.; ROBERTS, Kathryn and BEAR, Mark F.

(54) ПОСТАПКИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА
ДАУНОВ СИНДРОМ, ФРАГИЛЕН X
СИНДРОМ И АУТИЗАМ

(57) 1 Состав за употреба во подобрувањето на најмалку еден член избран од групата составена од социјален домен и комуникациски домен кај човек којшто има аутизам, кадешто составот вклучува терапевтски ефективна количина од најмалку еден агонист на гама-аминобутирна киселина.

има уште 29 патентни барања.



Слика 1

(51) **A 61F 2/04**(11) **7005**

(13) T1

(21) **2016/900**

(22) 14/12/2016

(45) 30/06/2017

(30) IT2012MI01555 19/09/2012 IT

(96) 17/09/2013 EP13801736.3

(97) 29/07/2015 EP2897554

(73) **Sambusseti, Antonio and Cancarini, Gianni****Via San Predengo, 13 26100 Cremona, IT and****Via Corfù 53 25124 Brescia, IT**

(74) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(72) Sambusseti, Antonio and Cancarini, Gianni

(54) **ОРТОТОПИЧНА ВЕШТАЧКА****ЕНДОПРОТЕЗА НА МОЧНИОТ МЕУР**


(57) 1 Ортотопична вештачка ендопротеза на мочниот меур се состои од прв дел (2) кој може да се поврзе со уретрата на пациентот и втор дел (3) кој може да се поврзе на

уретерите на тој пациент; што се карактеризира со

наведениот прв дел (2) кој се состои од склопувачки капак (4) направен од повеќеслојна силиконска мембрана со надворешна површина (4а) и внатрешна површина (4б), и двете пресвлучени со пиролитички турбостратичен јаглерод;

наведениот втор дел (3) кој се состои од ресорбирачка капа (7) која се состои текстил (8) од ПГА влакна и рамка (9), споени со наведената капа (7), направена со користење на ПГА/ПЛА кополимер; наведениот капак (4) и наведената капа (7) се заедно поврзани долж нивните соодветни рабови (4ц, 7а), за да дефинираат кукиште.

има уште 9 патентни барања.



Слика 1



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(51) Код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11)	(13)
8C07D403/12	8C07D403/12	7011	T1
8C07D417/1	8C07D403/12	7030	T1
8A61K31/4353	8C07D213/60	7031	T1
8A61K31/519	8C07D213/60	7031	T1
8C07D471/04	8C07D213/60	7031	T1
8A61P5/20	8A61K38/08	7081	T1
8B01D53/34	8B01D53/50	7105	T1
8A61K31/427	8C07D401/14	7073	T1
8A61K31/55	8C07D401/14	7073	T1
8C07D231/54	8C07D401/14	7076	T1
8C07D401/12	8C07D401/14	7076	T1
8C07D401/04	8C07D215/14	7093	T1
8H04N19/122	8H04N19/176	7110	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	6993	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	6996	T1
8A61K38/55	8A61K38/55	7048	T1
8A61K9/20	8A61K9/16	7068	T1
8A61P11/00	8A61K35/74	7067	T1
8A61K39/00	8C07K16/24	6981	T1
8G01N33/574	8C07K16/24	6981	T1
8A61K38/16	8A61K39/00	7012	T1
8A61K39/00	8A61K39/00	7012	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	7013	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	7017	T1
8C12N15/85	8A01K67/027	7019	T1
8C07J75/00	8C07J9/00	7023	T1
8C07D403/04	8C07D253/07	7027	T1
8A61P29/00	8C07D471/04	7043	T1
8C07K7/06	8A61K38/08	7044	T1
8A61P35/00	8C07D487/04	7046	T1

8A61K31/472	8C07D217/22	7065	T1
8C07D217/22	8C07D217/22	7065	T1
8C12N5/10	8C07K16/28	6982	T1
8A61K31/4965	8A61K31/4965	6984	T1
8C07K14/705	8C07K14/705	7034	T1
8C07D401/14	8C07D241/26	6990	T1
8H04N19/176	8H04N19/593	6991	T1
8C07D471/04	8A01N43/42	7066	T1
8A61K31/427	8A61K31/427	6975	T1
8A61K45/06	8A61K38/15	7071	T1
8C12N15/10	8C12N15/85	7072	T1
8A61P25/00	8C07D453/02	6997	T1
8A61K31/427	8A61K31/427	6976	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	6977	T1
8A61P43/00	8A61K31/352	7077	T1
8C07D311/30	8A61K31/352	7077	T1
8A61P35/00	8C07D311/58	6987	T1
8C07D311/58	8C07D311/58	6987	T1
8A61K9/70	8A61K9/16	7079	T1
8A61P25/28	8A61P19/08	7020	T1
8A61P31/00	8A61P19/08	7020	T1
8A61P37/06	8A61P19/08	7020	T1
8A61K31/415	8A61K31/415	7022	T1
8A61K31/506	8C07D285/08	7024	T1
8G21F5/08	8A61J1/14	7085	T1
8A61K31/501	8C07D213/82	7026	T1
8C07D471/08	8C07D213/82	7026	T1
8A61P19/02	8A61K39/395	7004	T1
8C07K14/59	8C07D498/22	7062	T1
8C12Q1/68	8C12Q1/68	7089	T1
8B65B51/04	8B65B51/04	7090	T1

8C07D417/06	8C07D405/06	7063	T1
8A61K31/495	8A61K31/495	7092	T1
8A63H17/26	8A63H27/00	7042	T1
8H04N19/182	8H04N19/117	7096	T1
8H04N19/46	8H04N19/117	7096	T1
8C07D251/10	8C07D251/10	7100	T1
8C07D401/12	8C07D403/12	7011	T1
8B01J20/04	8B01J20/04	7106	T1
8A61P11/00	8C07D403/12	7030	T1
8A61K31/506	8C07D213/60	7031	T1
8C07D213/60	8C07D213/60	7031	T1
8A61K31/416	8C07D401/14	7073	T1
8A61K31/4439	8C07D401/14	7073	T1
8A61K31/496	8C07D401/14	7073	T1
8A61K31/5377	8C07D401/14	7073	T1
8A61P29/00	8C07D401/14	7073	T1
8A61P37/02	8C07D401/14	7073	T1
8A61P43/00	8C07D401/14	7073	T1
8A61K31/416	8C07D401/14	7076	T1
8A61K31/4162	8C07D401/14	7076	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	7076	T1
8A61P31/04	8C07D215/14	7093	T1
8C07D403/04	8C07D413/14	7095	T1
8A61K31/497	8C07D261/12	7102	T1
8A61P19/02	8C07D261/12	7102	T1
8C07D417/14	8C07D261/12	7102	T1
8A61K31/4985	8C07D471/04	7109	T1
8A61K31/5377	8C07D471/04	7109	T1
8H04N19/105	8H04N19/176	7110	T1
8H04N19/176	8H04N19/176	7110	T1
8B29B13/02	8B29C57/02	7112	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	6993	T1
8A61F13/40	8A61M35/00	7070	T1
8B05B11/04	8A61M35/00	7070	T1
8C07D209/42	8C07D209/42	7002	T1
8A61K31/4427	8A61K9/00	7003	T1
8A61K31/215	8A61K31/197	7006	T1
8A61P25/00	8A61K31/197	7006	T1

8A61P35/00	8A61K39/00	7012	T1
8A61K31/444	8C07D235/18	7014	T1
8A61K31/575	8C07J9/00	7023	T1
8C07D403/12	8C07D253/07	7027	T1
8A61P13/12	8A61K38/08	7044	T1
8C07D413/04	8C07D251/18	7045	T1
8A61K31/519	8C07D487/04	7046	T1
8C23C18/16	8C23C18/42	7008	T1
8C12P19/02	8C12M1/04	7098	T1
8A61K31/7088	8C12N15/113	7101	T1
8A61K31/4725	8C07D217/22	7065	T1
8A61K31/496	8C07D217/22	7065	T1
8C07D405/12	8C07D217/22	7065	T1
8C07D409/12	8C07D217/22	7065	T1
8G01N33/50	8C07K16/28	6982	T1
8C07D401/12	8C07D401/04	6988	T1
8C07D403/14	8C07D401/04	6988	T1
8A61F9/008	8A61F9/007	6989	T1
8C07D471/10	8C07D241/26	6990	T1
8E04G5/00	8F03D1/00	6992	T1
8A01N43/38	8A01N43/42	7066	T1
8A01N43/40	8A01N43/42	7066	T1
8A61P17/00	8A61K31/427	6975	T1
8A61K9/20	8A61K9/20	7075	T1
8C07D403/10	8A61K31/4025	6999	T1
8E04B1/19	8E04B1/18	7078	T1
8E04C3/32	8E04B1/18	7078	T1
8A61P11/00	8A61K45/06	7080	T1
8A61P35/00	8A61P19/08	7020	T1
8C07K5/087	8A61P19/08	7020	T1
8A61P17/00	8C07D471/04	7021	T1
8A61P37/00	8C07D471/04	7021	T1
8C07D487/04	8C07D471/04	7021	T1
8C07D401/12	8C07D285/08	7024	T1
8G21F5/015	8A61J1/14	7085	T1
8A61K31/497	8C07D401/04	7086	T1
8C07D413/10	8C07D401/04	7086	T1
8H04W88/06	8H04W4/06	7036	T1



8C07D401/12	8C07D213/82	7026	T1
8C07D413/14	8C07D213/82	7026	T1
8C07D451/02	8C07D213/82	7026	T1
8A61K31/4415	8A61K31/122	7053	T1
8H04W52/36	8H04W52/24	7055	T1
8C07D309/08	8C07D309/10	7057	T1
8A61P35/00	8C07D498/22	7062	T1
8A61K31/41	8C07D405/06	7063	T1
8A01K67/027	8C12N15/85	7064	T1
8C07K16/00	8C12N15/85	7064	T1
8C07K16/18	8C12N15/85	7064	T1
8C07H19/12	8C07H19/12	7088	T1
8H04N19/117	8H04N19/117	7096	T1
8C07H19/12	8C07D251/10	7100	T1
8A61K35/36	8A61K35/36	7010	T1
8A61K31/517	8C07D403/12	7011	T1
8A61K38/18	8C07K14/71	7060	T1
8A61K31/496	8A61K31/496	7061	T1
8A61P37/00	8A61K31/496	7061	T1
8C02F103/28	8B01J20/04	7106	T1
8F03D1/06	8F03D1/06	7029	T1
8C07D403/12	8C07D403/12	7030	T1
8F24B5/02	8F23B60/02	7108	T1
8C07D403/04	8C07D401/14	7073	T1
8C07D403/02	8C07D401/14	7076	T1
8A61K31/4709	8C07D409/14	7082	T1
8C07K16/22	8C07K16/22	7083	T1
8C07D413/04	8C07D413/14	7095	T1
8A61K8/49	8A61K8/27	7104	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	7109	T1
8H04N19/593	8H04N19/176	7110	T1
8A61P37/00	8C07D471/04	6993	T1
8B65H3/3	8B65G59/02	7047	T1
8C07D417/12	8A61K38/55	7048	T1
8A61K31/196	8A61K9/16	7068	T1
8A61K9/28	8A61K9/16	7068	T1
8A61K9/50	8A61K9/16	7068	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	7003	T1

8A61P27/06	8A61K9/00	7003	T1
8C07D413/12	8A61K9/00	7003	T1
8A61K31/195	8A61K31/197	7006	T1
8A61P37/00	8C07D471/04	7017	T1
8C07D487/04	8C07D471/04	7017	T1
8C07D209/14	8C07D209/10	7018	T1
8C07K14/54	8A01K67/027	7019	T1
8C07D413/04	8C07D253/07	7027	T1
8C07D401/12	8C07D251/18	7045	T1
8B05D7/20	8C23C18/42	7008	T1
8B05B17/00	8A61H1/00	7009	T1
8C12M1/04	8C12M1/04	7098	T1
8A61K9/72	8A61K9/14	7052	T1
8A61K33/24	8A61K31/282	6983	T1
8C07C231/02	8C07C231/02	7033	T1
8C12N15/62	8C07K14/705	7034	T1
8A01K67/027	8A01K67/027	6986	T1
8A61K31/4433	8C07D401/04	6988	T1
8A61K31/4439	8C07D401/04	6988	T1
8A61K31/5377	8C07D241/26	6990	T1
8H04N19/11	8H04N19/593	6991	T1
8H04N19/46	8H04N19/593	6991	T1
8F02C6/18	8F03D1/00	6992	T1
8F24H3/02	8F03D1/00	6992	T1
8A01N43/42	8A01N43/42	7066	T1
8A61K45/06	8A61K31/427	6975	T1
8A61K38/00	8A61K38/15	7071	T1
8C07K16/00	8C12N15/85	7072	T1
8A61K31/439	8C07D453/02	6997	T1
8B01D46/24	8B01J35/04	7074	T1
8A61K45/06	8A61K9/20	7075	T1
8C07D207/335	8A61K31/4025	6999	T1
8C07D311/24	8A61K31/352	7077	T1
8A61P29/00	8A61K31/415	7022	T1
8C07D417/12	8C07D285/08	7024	T1
8A61J1/05	8A61J1/14	7085	T1
8A61J1/14	8A61J1/14	7085	T1
8B65D25/24	8A61J1/14	7085	T1

8C07D401/04	8C07D401/04	7086	T1
8A61K31/4545	8C07D213/82	7026	T1
8C07D401/14	8C07D213/82	7026	T1
8A61K33/26	8A61K31/122	7053	T1
8H04W52/20	8H04W52/24	7055	T1
8G11C15/00	8G11C11/16	7056	T1
8A61K31/425	8C07D405/06	7063	T1
8C07D413/06	8C07D405/06	7063	T1
8C12N15/85	8C12N15/85	7064	T1
8A61K38/17	8A61K38/46	7069	T1
8A61P31/12	8A61K38/46	7069	T1
8B01J20/32	8B01J20/04	7106	T1
8A61K31/4427	8C07D213/60	7031	T1
8C07D401/12	8C07D213/60	7031	T1
8A61P1/00	8A61K35/74	7107	T1
8F23B60/02	8F23B60/02	7108	T1
8C08C19/08	8C08C19/08	7040	T1
8A61K38/08	8A61K38/08	7081	T1
8A61P3/14	8A61K38/08	7081	T1
8B01D53/50	8B01D53/50	7105	T1
8A61K31/454	8C07D401/14	7073	T1
8A61P37/08	8C07D401/14	7073	T1
8C07D403/04	8C07D401/14	7076	T1
8A61K31/496	8C07D215/14	7093	T1
8C07D401/04	8C07D413/14	7095	T1
8F27B7/33	8F27B7/33	7103	T1
8A61K38/18	8C07K16/22	7111	T1
8B29C57/02	8B29C57/02	7112	T1
8A61K31/4704	8C07D409/12	7113	T1
8A61P17/00	8C07D471/04	6993	T1
8A61P25/28	8C07D471/04	6996	T1
8B01F7/00	8C10G15/08	7049	T1
8A61K31/4439	8A61K9/16	7068	T1
8A61K9/16	8A61K9/16	7068	T1
8A61M35/00	8A61M35/00	7070	T1
8A61K35/74	8A61K35/74	7067	T1
8A61K31/4439	8A61K9/00	7003	T1
8A61K31/197	8A61K31/197	7006	T1

8C08K5/00	8C08K5/00	7016	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	7017	T1
8C07D209/10	8C07D209/10	7018	T1
8C07D209/16	8C07D209/10	7018	T1
8C07D253/07	8C07D253/07	7027	T1
8C07D401/14	8C07D253/07	7027	T1
8C07D403/12	8C07D251/18	7045	T1
8C12M1/00	8C12M1/04	7098	T1
8C12M1/12	8C12M1/04	7098	T1
8C12N15/113	8C12N15/113	7101	T1
8A61P37/00	8C07K16/28	6982	T1
8C07C237/22	8C07C231/02	7033	T1
8C07D409/14	8C07D401/04	6988	T1
8C07D413/14	8C07D401/04	6988	T1
8A61P43/00	8C07D241/26	6990	T1
8C07D403/12	8C07D241/26	6990	T1
8H04N19/593	8H04N19/593	6991	T1
8B66B19/00	8F03D1/00	6992	T1
8F03D1/00	8F03D1/00	6992	T1
8A61K33/24	8A61K33/24	6973	T1
8G01S15/89	8G01S15/89	6974	T1
8A61K31/18	8A01N43/42	7066	T1
8A61K31/44	8A01N43/42	7066	T1
8A61K38/05	8A61K31/427	6975	T1
8A61K38/20	8A61K38/15	7071	T1
8A01K67/027	8C12N15/85	7072	T1
8C07K16/18	8C12N15/85	7072	T1
8C07K16/46	8C12N15/85	7072	T1
8B01J35/04	8B01J35/04	7074	T1
8A61K31/55	8A61K9/20	7075	T1
8A61P11/06	8A61K31/4025	6999	T1
8C07D307/87	8C07D307/87	7001	T1
8E04B1/38	8E04B1/18	7078	T1
8E04C3/08	8E04B1/18	7078	T1
8A61K9/16	8A61K9/16	7079	T1
8A61P17/00	8A61K45/06	7080	T1
8C07D401/12	8A61K45/06	7080	T1
8A61K31/4196	8A61K31/415	7022	T1



8F28D20/00	8F24H9/12	7035	T1
8A61P25/00	8C07D285/08	7024	T1
8B65B3/00	8A61J1/14	7085	T1
8G21F5/12	8A61J1/14	7085	T1
8A61P33/06	8C07D401/04	7086	T1
8C07D401/10	8C07D401/04	7086	T1
8C07D213/82	8C07D213/82	7026	T1
8C01F5/24	8C02F1/52	7054	T1
8C02F1/66	8C02F1/52	7054	T1
8H04W52/40	8H04W52/24	7055	T1
8H04W52/48	8H04W52/24	7055	T1
8G06F12/08	8G11C11/16	7056	T1
8A61P3/10	8C07D309/10	7057	T1
8A61P7/00	8C07D487/04	7058	T1
8A61K38/24	8C07K14/435	7059	T1
8C07D498/22	8C07D498/22	7062	T1
8A61K38/46	8A61K38/46	7069	T1
8H04N19/82	8H04N19/117	7096	T1
8A61P25/00	8C07D403/12	7011	T1
8C07D239/95	8C07D403/12	7011	T1
8C07K14/71	8C07K14/71	7060	T1
8C07D409/14	8C07D403/12	7030	T1
8C07D413/14	8C07D403/12	7030	T1
8A61P35/00	8C07D213/60	7031	T1
8C07D413/12	8C07D213/60	7031	T1
8F23B90/02	8F23B60/02	7108	T1
8F24B1/02	8F23B60/02	7108	T1
8A61K31/433	8C07D401/14	7073	T1
8C07D405/14	8C07D401/14	7076	T1
8C07D413/10	8C07D261/12	7102	T1
8A61K8/35	8A61K8/27	7104	T1
8A61K8/67	8A61K8/27	7104	T1
8A61P13/00	8C07D471/04	7109	T1
8H04N19/11	8H04N19/176	7110	T1
8A61K31/513	8C07K16/22	7111	T1
8A61K39/395	8C07K16/22	7111	T1
8C07D409/12	8C07D409/12	7113	T1
8C07D487/04	8C07D471/04	6993	T1

8A61P11/00	8C07D471/04	6995	T1
8C07D401/12	8C07D471/04	6995	T1
8B25J15/12	8B65G59/02	7047	T1
8C07K5/08	8A61K38/55	7048	T1
8A45D34/00	8A61M35/00	7070	T1
8A45D37/00	8A61M35/00	7070	T1
8B65D83/00	8A61M35/00	7070	T1
8G01N33/68	8C07K16/24	6981	T1
8A61K45/06	8A61K9/00	7003	T1
8A61K31/428	8A61K31/197	7006	T1
8C07D235/18	8C07D235/18	7014	T1
8C07D401/14	8C07D235/18	7014	T1
8C07J41/00	8C07J9/00	7023	T1
8A61K31/53	8C07D253/07	7027	T1
8C07D401/04	8C07D253/07	7027	T1
8C07D405/04	8C07D253/07	7027	T1
8A61K45/06	8C07D471/04	7043	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	7043	T1
8C12N15/74	8C12M1/04	7098	T1
8A61K9/14	8A61K9/14	7052	T1
8A61P9/00	8C07D217/22	7065	T1
8C07D401/12	8C07D217/22	7065	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	6982	T1
8A61K38/17	8C07K14/705	7034	T1
8C07D401/04	8C07D401/04	6988	T1
8C07D401/14	8C07D401/04	6988	T1
8C07D403/04	8C07D401/04	6988	T1
8C07D405/14	8C07D401/04	6988	T1
8C07D241/26	8C07D241/26	6990	T1
8C07D401/12	8C07D241/26	6990	T1
8C07D413/12	8C07D241/26	6990	T1
8E04G21/14	8F03D1/00	6992	T1
8F16B35/06	8F03D1/00	6992	T1
8G01K11/20	8G01S15/89	6974	T1
8A61K38/15	8A61K38/15	7071	T1
8A61K38/21	8A61K38/15	7071	T1
8A61K45/08	8A61K38/15	7071	T1
8A61K45/06	8A61K31/427	6976	T1

8A61P9/04	8A61K9/20	7075	T1
8A61K9/00	8A61K9/00	6998	T1
8C07D311/22	8A61K31/352	7077	T1
8A61P29/00	8C07D311/58	6987	T1
8E04B1/18	8E04B1/18	7078	T1
8E04B2/72	8E04B1/18	7078	T1
8B09B3/00	8A61K9/16	7079	T1
8A61K31/4545	8A61K45/06	7080	T1
8A61K38/06	8A61P19/08	7020	T1
8A61P19/08	8A61P19/08	7020	T1
8C07D301/03	8A61P19/08	7020	T1
8A61P35/00	8C07D471/04	7021	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	7021	T1
8A61P29/00	8C07D285/08	7024	T1
8C07D285/08	8C07D285/08	7024	T1
8C12N5/00	8C12N5/00	7084	T1
8A61P35/00	8C07D213/82	7026	T1
8A61P43/00	8C07D213/82	7026	T1
8A61K33/30	8A61K31/122	7053	T1
8H04W52/24	8H04W52/24	7055	T1
8G11C11/16	8G11C11/16	7056	T1
8A61P3/00	8C07D309/10	7057	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	7058	T1
8B65B65/02	8B65B51/04	7090	T1
8B65B67/06	8B65B51/04	7090	T1
8A63H33/00	8A63H27/00	7042	T1
8C12N15/12	8C07K14/71	7060	T1
8C02F1/28	8B01J20/04	7106	T1
8C02F1/66	8B01J20/04	7106	T1
8C07D409/12	8C07D403/12	7030	T1
8C07D401/04	8C07D213/60	7031	T1
8A61K35/74	8A61K35/74	7107	T1
8F23B90/04	8F23B60/02	7108	T1
8A61P29/00	8C07D491/22	7032	T1
8C12P19/14	8C12N9/42	7041	T1
8A61K31/437	8C07D401/14	7073	T1
8C07D403/14	8C07D401/14	7073	T1
8A61K31/4155	8C07D401/14	7076	T1

8C07D231/40	8C07D401/14	7076	T1
8A61P11/00	8C07D409/14	7082	T1
8C07D409/14	8C07D409/14	7082	T1
8C07D215/14	8C07D215/14	7093	T1
8C07D417/04	8C07D413/14	7095	T1
8C07D471/04	8C07D413/14	7095	T1
8A61P11/06	8C07D261/12	7102	T1
8C07D261/12	8C07D261/12	7102	T1
8A61Q17/04	8A61K8/27	7104	T1
8A61K31/4738	8C07D471/04	7109	T1
8H04N19/96	8H04N19/176	7110	T1
8C07K16/22	8C07K16/22	7111	T1
8A61K31/395	8C07D471/04	6993	T1
8A61K35/14	8C12N5/078	6994	T1
8C12N5/078	8C12N5/078	6994	T1
8C07D519/00	8C07D471/04	6995	T1
8A61K31/4985	8C07D471/04	6996	T1
8A61K31/44	8A61K9/16	7068	T1
8C10L1/185	8C10L1/185	6980	T1
8C07K16/24	8C07K16/24	6981	T1
8A61K45/06	8A61K38/08	7044	T1
8C07D251/18	8C07D251/18	7045	T1
8C07D401/04	8C07D251/18	7045	T1
8C07D403/04	8C07D251/18	7045	T1
8A23L2/04	8A23L2/04	7007	T1
8A23L27/30	8A23L2/04	7007	T1
8A23L5/20	8A23L2/04	7007	T1
8C23C18/42	8C23C18/42	7008	T1
8C23C18/54	8C23C18/42	7008	T1
8C12N15/80	8C12M1/04	7098	T1
8A61K48/00	8C12N15/113	7101	T1
8A61K31/282	8A61K31/282	6983	T1
8C07D241/20	8A61K31/4965	6984	T1
8B65D85/804	8B65D85/804	6985	T1
8C07K16/00	8A01K67/027	6986	T1
8C12N15/85	8A01K67/027	6986	T1
8C07D471/04	8C07D401/04	6988	T1
8A61F9/007	8A61F9/007	6989	T1



8A61K31/497	8C07D241/26	6990	T1
8A61P35/00	8C07D241/26	6990	T1
8C07D491/113	8C07D241/26	6990	T1
8B66B9/187	8F03D1/00	6992	T1
8B66C1/10	8F03D1/00	6992	T1
8E04H12/12	8F03D1/00	6992	T1
8A61P15/08	8A61K33/24	6973	T1
8C07D453/02	8C07D453/02	6997	T1
8A61P17/00	8A61K31/427	6976	T1
8F01N3/022	8B01J35/04	7074	T1
8A61K31/4045	8A61K9/20	7075	T1
8A61P25/00	8A61K31/352	7077	T1
8E04B1/24	8E04B1/18	7078	T1
8E04C3/04	8E04B1/18	7078	T1
8A61K31/416	8A61K31/415	7022	T1
8C07K16/24	8C07K16/24	7028	T1
8C07D403/12	8C07D285/08	7024	T1
8B65D51/00	8A61J1/14	7085	T1
8H04W28/06	8H04W28/06	7037	T1
8A61P9/00	8C07C215/42	7025	T1
8A61K31/444	8C07D213/82	7026	T1
8A61K31/5377	8C07D213/82	7026	T1
8C01F11/18	8C02F1/52	7054	T1
8C02F1/52	8C02F1/52	7054	T1
8C02F1/68	8C02F1/52	7054	T1
8C02F103/08	8C02F1/52	7054	T1
8H04W52/14	8H04W52/24	7055	T1
8H04W52/28	8H04W52/24	7055	T1
8A61K31/353	8C07D309/10	7057	T1
8C07D309/10	8C07D309/10	7057	T1
8C07K14/435	8C07K14/435	7059	T1
8A63H17/00	8A63H27/00	7042	T1
8H04N19/157	8H04N19/117	7096	T1
8H04N19/176	8H04N19/117	7096	T1
8H04N19/593	8H04N19/117	7096	T1
8A61P9/10	8A61K35/36	7010	T1
8A61P29/00	8C07D403/12	7011	T1
8A61P35/00	8C07D403/12	7011	T1

8C07D487/04	8C07D213/60	7031	T1
8A61P37/00	8A61K35/74	7107	T1
8F23B90/06	8F23B60/02	7108	T1
8A61K31/404	8C07D491/22	7032	T1
8C07D491/22	8C07D491/22	7032	T1
8C08J11/28	8C08C19/08	7040	T1
8C12N9/42	8C12N9/42	7041	T1
8A61K31/4178	8C07D401/14	7073	T1
8A61K31/422	8C07D401/14	7073	T1
8A61P37/06	8C07D401/14	7073	T1
8C07D405/14	8C07D401/14	7073	T1
8A61P25/00	8C07D401/14	7076	T1
8C07D403/14	8C07D401/14	7076	T1
8C07D405/12	8C07D401/14	7076	T1
8C07D413/12	8C07D401/14	7076	T1
8C07D453/02	8C07D401/14	7076	T1
8C07D413/04	8C07D215/14	7093	T1
8A61K38/04	8C07D413/14	7095	T1
8C07D409/14	8C07D413/14	7095	T1
8A61P17/06	8C07D261/12	7102	T1
8C07D413/14	8C07D261/12	7102	T1
8C21B13/08	8F27B7/33	7103	T1
8A61K8/27	8A61K8/27	7104	T1
8A61K8/73	8A61K8/27	7104	T1
8A61K31/496	8C07D471/04	7109	T1
8A61P13/02	8C07D471/04	7109	T1
8C07D519/00	8C07D471/04	7109	T1
8H04N19/186	8H04N19/176	7110	T1
8A61K45/06	8C07K16/22	7111	T1
8A61P25/00	8C07D409/12	7113	T1
8A61P7/04	8C12N5/078	6994	T1
8A61K31/437	8C07D471/04	6995	T1
8C07D403/12	8C07D471/04	6995	T1
8B65G59/02	8B65G59/02	7047	T1
8B01J19/10	8C10G15/08	7049	T1
8C10G15/08	8C10G15/08	7049	T1
8A61K39/395	8C07K16/24	6981	T1
8A61K9/08	8A61K9/00	7003	T1

8C07D417/12	8A61K9/00	7003	T1
8C07D417/14	8A61K9/00	7003	T1
8A61P43/00	8A61K31/197	7006	T1
8A61P3/06	8C07D487/04	7013	T1
8A61P17/00	8C07D471/04	7017	T1
8A01K67/027	8A01K67/027	7019	T1
8A61P35/00	8C07J9/00	7023	T1
8C07J9/00	8C07J9/00	7023	T1
8C07D401/12	8C07D253/07	7027	T1
8C07D417/12	8C07D253/07	7027	T1
8C07D487/04	8C07D253/07	7027	T1
8A61H1/00	8A61H1/00	7009	T1
8A61K38/18	8A61K38/18	7097	T1
8C12P19/12	8C12M1/04	7098	T1
8A61P27/06	8C07D217/22	7065	T1
8A61P35/00	8C07K16/28	6982	T1
8C07K14/705	8C07K16/28	6982	T1
8A61P35/00	8A61K31/282	6983	T1
8H04N19/44	8H04N19/593	6991	T1
8F03D13/20	8F03D1/00	6992	T1
8A61K31/00	8A61K38/15	7071	T1
8C12N15/85	8C12N15/85	7072	T1
8C07K16/24	8A61K39/395	6978	T1
8B01J37/02	8B01J35/04	7074	T1
8A61K31/4025	8A61K31/4025	6999	T1
8C07D207/333	8A61K31/4025	6999	T1
8A61P3/00	8A61P3/00	7000	T1
8H01M2/38	8H01M2/38	6979	T1
8A61K31/485	8A61K9/16	7079	T1
8A61K31/445	8A61K45/06	7080	T1
8A61K45/06	8A61K45/06	7080	T1
8A61P9/00	8A61K45/06	7080	T1
8C07D211/22	8A61K45/06	7080	T1
8C07D303/36	8A61P19/08	7020	T1
8A61K31/395	8C07D471/04	7021	T1
8A61K39/395	8C07K16/24	7028	T1
8F24H9/12	8F24H9/12	7035	T1
8A61K31/433	8C07D285/08	7024	T1

8C07D401/14	8C07D401/04	7086	T1
8A61P11/00	8A61P11/00	7039	T1
8A61K31/133	8C07C215/42	7025	T1
8C07K16/28	8A61K39/395	7004	T1
8A61K31/122	8A61K31/122	7053	T1
8A61K33/06	8A61K31/122	7053	T1
8C02F1/44	8C02F1/52	7054	T1
8A61K31/4985	8C07D487/04	7058	T1
8C07D498/18	8C07D498/22	7062	T1
8C07K16/24	8C07K16/24	7087	T1
8C12N9/16	8A61K38/46	7069	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	7091	T1
8C07K16/28	8C07K16/28	7091	T1
8A61P25/00	8A61K31/495	7092	T1
8A63H27/00	8A63H27/00	7042	T1
8C07D401/04	8C07D403/12	7011	T1
8A61P35/00	8C07K14/71	7060	T1
8C02F1/56	8B01J20/04	7106	T1
8C02F11/14	8B01J20/04	7106	T1
8A61K31/4709	8C07D403/12	7030	T1
8C07D405/12	8C07D213/60	7031	T1
8C07D417/12	8C07D213/60	7031	T1
8C08L19/00	8C08C19/08	7040	T1
8C12P19/02	8C12N9/42	7041	T1
8A61P5/00	8A61K38/08	7081	T1
8C07K7/06	8A61K38/08	7081	T1
8C07D401/14	8C07D401/14	7073	T1
8C07D417/04	8C07D215/14	7093	T1
8C07D413/14	8C07D413/14	7095	T1
8A61P29/00	8C07D261/12	7102	T1
8F27D15/00	8F27B7/33	7103	T1
8A61P35/00	8C07K16/22	7111	T1
8C12M3/00	8C12N5/078	6994	T1
8C07D471/04	8C07D471/04	6995	T1
8B65G61/00	8B65G59/02	7047	T1
8C02F1/36	8C10G15/08	7049	T1
8B65D47/42	8A61M35/00	7070	T1
8A62C35/62	8A62C37/50	7050	T1



8A62C37/50	8A62C37/50	7050	T1
8C07C43/205	8C10L1/185	6980	T1
8A61K31/403	8C07D209/42	7002	T1
8A61F2/04	8A61F2/04	7005	T1
8A61K38/08	8A61K39/00	7012	T1
8A61K31/5025	8C07D487/04	7013	T1
8G01N33/574	8G01N33/574	7015	T1
8A61K31/395	8C07D471/04	7017	T1
8C07D405/10	8C07D253/07	7027	T1
8A61K31/519	8C07D471/04	7043	T1
8A61K38/08	8A61K38/08	7044	T1
8C07D487/04	8C07D487/04	7046	T1
8A23L2/78	8A23L2/04	7007	T1
8C23C18/08	8C23C18/42	7008	T1
8C23C26/00	8C23C18/42	7008	T1
8A61M11/00	8A61H1/00	7009	T1
8A61M15/00	8A61H1/00	7009	T1
8C07D417/12	8C07D217/22	7065	T1
8A61K39/395	8C07K16/28	6982	T1
8C07F15/00	8A61K31/282	6983	T1
8A61P1/04	8A61K31/4965	6984	T1
8A61K38/00	8C07K14/705	7034	T1
8A61P35/00	8C07D401/04	6988	T1
8E04B1/04	8F03D1/00	6992	T1
8E04G3/28	8F03D1/00	6992	T1
8E04H12/34	8F03D1/00	6992	T1
8F16B1/00	8F03D1/00	6992	T1
8A61K38/05	8A61K31/427	6976	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	6978	T1

8C07D409/14	8A61K31/4025	6999	T1
8A61K31/40	8A61P3/00	7000	T1
8A61K31/352	8A61K31/352	7077	T1
8A61K31/352	8C07D311/58	6987	T1
8C07D211/46	8A61K45/06	7080	T1
8A61P33/00	8A61P19/08	7020	T1
8A61P37/00	8A61P19/08	7020	T1
8C07D301/00	8A61P19/08	7020	T1
8A61K31/427	8C07D285/08	7024	T1
8B65D23/08	8A61J1/14	7085	T1
8A61K31/444	8C07D401/04	7086	T1
8C07D241/26	8C07D401/04	7086	T1
8H04W4/06	8H04W4/06	7036	T1
8A61P37/00	8C07C215/42	7025	T1
8C07C215/42	8C07C215/42	7025	T1
8C07D405/14	8C07D213/82	7026	T1
8B32B17/10	8B32B17/10	7051	T1
8A61K39/395	8A61K39/395	7004	T1
8A61K31/525	8A61K31/122	7053	T1
8A61K31/714	8A61K31/122	7053	T1
8A61K31/424	8C07D498/22	7062	T1
8C07K14/655	8C07D498/22	7062	T1
8A61K31/42	8C07D405/06	7063	T1
8C07D405/06	8C07D405/06	7063	T1
8C07K16/46	8C12N15/85	7064	T1
8C12N15/10	8C12N15/85	7064	T1
8B60F5/02	8A63H27/00	7042	T1

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)

(11, 13) регистарски број на документот, вид на документот

(73)	(51)	(11)	(13)
4D Pharma Research Limited	A 61K 35/74, A 61P 37/00, A 61P 1/00	7107	T1
Abbvie Inc.	A 01N 43/38, A 01N 43/40, A 01N 43/42, C 07D 471/04, A 61K 31/18, A 61K 31/44	7066	T1
AbbVie Ireland Unlimited Company	A 61K 31/496, A 61P 37/00	7061	T1
Academisch Ziekenhuis Leiden	C 12N 15/113, A 61K 31/7088, A 61K 48/00	7101	T1
Aenova IP GmbH	A 61K 31/196, A 61K 31/44, A 61K 31/4439, A 61K 9/50, A 61K 9/20, A 61K 9/28, A 61K 9/16	7068	T1
Æterna Zentaris GmbH	C 07D 498/18, C 07D 498/22, C 07K 14/655, C 07K 14/59, A 61K 31/424, A 61P 35/00	7062	T1
AiCuris GmbH & Co. KG	C 07D 413/06, C 07D 405/06, C 07D 417/06, A 61K 31/42, A 61K 31/41, A 61K 31/425	7063	T1
Almirall S.A.	C 07D 409/14, A 61K 31/4709, A 61P 11/00	7082	T1
Almirall, S.A.	C 07D 409/12, C 07D 413/14, C 07D 403/12, C 07D 417/1, C 07D 409/14, A 61K 31/4709, A 61P 11/00	7030	T1
Ares Trading S.A.	A 61K 38/18	7097	T1
Array Biopharma, Inc.	C 07D 401/14, C 07D 413/12, C 07D 405/14, C 07D 405/12, C 07D 231/40, C 07D 231/54, C 07D 401/12, C 07D 453/02, C 07D 403/02, C 07D 403/04, C 07D 403/14, A 61K 31/4162, A 61K 31/416, A 61K 31/4155, A 61P 25/00	7076	T1
Assistance Publique Hôpitaux De Paris; INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale); UNIVERSITE PARIS DESCARTES and l'Universite de Versailles Saint Quentin en Yvelines	C 12M 3/00, C 12N 5/078, A 61K 35/14, A 61P 7/04	6994	T1
Astellas Pharma Inc.	C 07D 471/04, C 07D 519/00, A 61K 31/4985, A 61K 31/496, A 61K 31/4738, A 61K 31/5377, A 61P 13/00, A 61P 13/02	7109	T1
Astellas Pharma Inc.	C 07D 401/12, C 07D 471/10, C 07D 413/12, C 07D 403/12, C 07D 241/26, C 07D	6990	T1



	491/113, C 07D 401/14, A 61K 31/5377, A 61K 31/497, A 61P 43/00, A 61P 35/00		
Aumann GmbH	B 05D 7/20, C 23C 26/00, C 23C 18/42, C 23C 18/54, C 23C 18/08, C 23C 18/16	7008	T1
Bayer AS	G 21F 5/08, G 21F 5/015, G 21F 5/12, A 61J 1/05, A 61J 1/14, B 65B 3/00, B 65D 51/00, B 65D 23/08, B 65D 25/24	7085	T1
Bayer Intellectual Property GmbH	C 07D 413/12, C 07D 417/12, C 07D 417/14, A 61K 9/00, A 61K 45/06, A 61K 31/4439, A 61K 31/4427, A 61K 9/08, A 61P 27/06	7003	T1
Bayer Pharma Aktiengesellschaft	C 07D 409/14, C 07D 401/04, C 07D 403/04, C 07D 471/04, C 07D 413/04, C 07D 413/14, C 07D 417/04, A 61K 38/04	7095	T1
BeiGene, Ltd. Mourant Ozannes Corporate Services (Cayman) Limited	C 07D 401/04, C 07D 471/04, C 07D 417/12, C 07D 413/12, C 07D 405/12, C 07D 213/60, C 07D 487/04, C 07D 401/12, A 61K 31/519, A 61K 31/506, A 61K 31/4427, A 61K 31/4353, A 61P 35/00	7031	T1
BERLIN-CHEMIE AG	C 07D 487/04, A 61K 31/519, A 61P 35/00	7046	T1
Beta Innov	C 07J 41/00, C 07J 75/00, C 07J 9/00, A 61K 31/575, A 61P 35/00	7023	T1
BioDelivery Sciences International, Inc.	A 61K 9/00	6998	T1
Biogen MA Inc.	C 07K 16/28, A 61K 39/395	7091	T1
BIOPROJET	C 07D 211/46, C 07D 211/22, C 07D 401/12, A 61K 45/06, A 61K 31/445, A 61K 31/4545, A 61P 9/00, A 61P 11/00, A 61P 17/00	7080	T1
Blank, Thomas	F 23B 60/02, F 23B 90/02, F 23B 90/04, F 23B 90/06, F 24B 1/02, F 24B 5/02	7108	T1
Boehringer Ingelheim International GmbH	C 07K 16/24	7087	T1
Braguti, Lodovico Gianluca and Varani, Loretta	A 61K 8/27, A 61K 8/35, A 61K 8/49, A 61K 8/67, A 61K 8/73, A 61Q 17/04	7104	T1
Bristol-Myers Squibb Company	C 07C 215/42, A 61K 31/133, A 61P 9/00, A 61P 37/00	7025	T1
B-Technology Spółka z o.o.	B 60F 5/02, A 63H 17/26, A 63H 33/00, A 63H 17/00, A 63H 27/00	7042	T1
Cadila Healthcare Limited	A 61K 31/40, A 61P 3/00	7000	T1
Celgene International Sarl	C 07D 251/10, C 07H 19/12	7100	T1

Celgene International Sarl	C 07H 19/12	7088	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	C 07D 401/12, C 07D 471/04, C 07D 519/00, C 07D 403/12, A 61K 31/437, A 61P 11/00	6995	T1
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	A 61P 11/00	7039	T1
Clariant Produkte (Deutschland) GmbH	C 12N 9/42, C 12P 19/14, C 12P 19/02	7041	T1
Clinical Research Associates, LLC	A 61K 31/195, A 61K 31/197, A 61K 31/215, A 61K 31/428, A 61P 25/00, A 61P 43/00	7006	T1
Comi Pak Engineering S.r.l. Unipersonale	B 65B 51/04, B 65B 67/06, B 65B 65/02	7090	T1
D. Western Therapeutics Institute, Inc.	C 07D 409/12, C 07D 417/12, C 07D 217/22, C 07D 401/12, C 07D 405/12, A 61K 31/4725, A 61K 31/496, A 61K 31/472, A 61P 27/06, A 61P 9/00	7065	T1
D.M.G. Italia Srl	A 61K 35/74, A 61P 11/00	7067	T1
Daiichi Sankyo Company, Limited	C 07D 213/82, C 07D 451/02, C 07D 413/14, C 07D 405/14, C 07D 401/14, C 07D 401/12, C 07D 471/08, A 61K 31/5377, A 61K 31/501, A 61K 31/4545, A 61K 31/444, A 61P 43/00, A 61P 35/00	7026	T1
Daiichi Sankyo Company, Limited	C 07D 403/12, C 07D 417/12, C 07D 285/08, C 07D 401/12, A 61K 31/433, A 61K 31/506, A 61K 31/427, A 61P 25/00, A 61P 29/00	7024	T1
Dow Global Technologies LLC and Rohm and Haas Company	C 07C 43/205, C 10L 1/185	6980	T1
E. I. du Pont de Nemours and Company	C 07C 237/22, C 07C 231/02	7033	T1
Eli Lilly and Company	C 07K 16/24, A 61K 39/395	6978	T1
Ellex iScience, Inc.	A 61F 9/008, A 61F 9/007	6989	T1
Enel Green Power S.p.A.	F 03D 1/06	7029	T1
ENI S.p.A.	G 01K 11/20, G 01S 15/89	6974	T1
EURO-CELTIQUE S.A.	B 09B 3/00, A 61K 9/70, A 61K 31/485, A 61K 9/16	7079	T1
Fit For Me B.V.	A 61K 31/122, A 61K 31/4415, A 61K 31/525, A 61K 33/30, A 61K 33/06, A 61K 33/26, A 61K 31/714	7053	T1
Forum Pharmaceuticals Inc.	C 07D 453/02, A 61K 31/439, A 61P 25/00	6997	T1
Fundació Privada Institució Catalana De Recerca I Estudis	G 01N 33/574, G 01N 33/68, C 07K 16/24, A 61K 39/00, A 61K 39/395	6981	T1



Avançants and Fundacio Privada Institut d'Investigacio Oncologica de Vall D'Hebron (VHIO)			
Genmab A/S	G 01N 33/50, C 07K 14/705, C 07K 16/28, C 12N 5/10, A 61K 39/395, A 61P 37/00, A 61P 35/00	6982	T1
Glycotope GmbH	C 07K 14/435, A 61K 38/24	7059	T1
Green Cross Corporation and Medigenebio Corporation	C 12N 9/16, A 61K 38/17, A 61K 38/46, A 61P 31/12	7069	T1
Guangzhou Institute Of Biomedicine And Health, Chinese Academy Of Sciences	C 07D 311/58, A 61K 31/352, A 61P 35/00, A 61P 29/00	6987	T1
Guilin GFS Monk Fruit Corporation	A 23L 2/04, A 23L 5/20, A 23L 27/30, A 23L 2/78	7007	T1
H. Lundbeck A/S	C 07D 307/87	7001	T1
H. Lundbeck A/S	C 07D 209/10, C 07D 209/16, C 07D 209/14	7018	T1
H. Lundbeck A/S and Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc.	A 61K 31/495, A 61P 25/00	7092	T1
Hausbrandt Trieste 1892 SPA	B 65D 85/804	6985	T1
Heptares Therapeutics Limited	C 07D 403/04, C 07D 253/07, C 07D 401/04, C 07D 401/12, C 07D 401/14, C 07D 487/04, C 07D 403/12, C 07D 405/04, C 07D 405/10, C 07D 413/04, C 07D 417/12, A 61K 31/53	7027	T1
Illumina, Inc.	C 12Q 1/68	7089	T1
Immatics Biotechnologies GmbH	A 61K 38/08, A 61K 38/16, A 61K 39/00, A 61P 35/00	7012	T1
Immunocore Ltd.	C 07K 14/705, C 12N 15/62, A 61K 38/00, A 61K 38/17	7034	T1
Incyte Holdings Corporation	C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/395, A 61P 37/00, A 61P 17/00, A 61P 35/00	6993	T1
Incyte Holdings Corporation	C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/395, A 61P 37/00, A 61P 17/00, A 61P 35/00	7021	T1
Incyte Holdings Corporation	C 07D 471/04, C 07D 487/04, A 61K 31/395, A 61P 37/00, A 61P 17/00, A 61P 35/00	7017	T1
IQ Power Licensing AG and Sullivan, Charles Robert	H 01M 2/38	6979	T1
Janssen Pharmaceutica N.V.	G 01N 33/574	7015	T1
Janssen Pharmaceutica NV	C 07D 215/14, C 07D 413/04, C 07D 417/04, C 07D 401/04, A 61K 31/496, A 61P 31/04	7093	T1

Japan Tobacco, Inc.	C 07D 401/14, C 07D 403/04, C 07D 403/14, C 07D 405/14, A 61K 31/437, A 61K 31/4439, A 61K 31/454, A 61K 31/496, A 61K 31/5377, A 61K 31/55, A 61K 31/433, A 61K 31/427, A 61K 31/422, A 61K 31/416, A 61K 31/4178, A 61P 43/00, A 61P 37/06, A 61P 37/02, A 61P 29/00, A 61P 37/08	7073	T1
Kai Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 7/06, A 61K 38/08, A 61K 45/06, A 61P 13/12	7044	T1
Kai Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 7/06, A 61K 38/08, A 61P 5/20, A 61P 3/14, A 61P 5/00	7081	T1
Laboratorios del Dr. Esteve, S.A.	A 61K 31/415, A 61K 31/416, A 61K 31/4196, A 61P 29/00	7022	T1
Les Laboratoires Servier	C 07D 209/42, A 61K 31/403	7002	T1
Les Laboratoires Servier	A 61K 31/4045, A 61K 31/55, A 61K 45/06, A 61K 9/20, A 61P 9/04	7075	T1
Luphi B.V.	A 62C 37/50, A 62C 35/62	7050	T1
Lupin Limited	C 07D 413/14, C 07D 413/10, C 07D 261/12, C 07D 417/14, A 61K 31/497, A 61P 19/02, A 61P 17/06, A 61P 11/06, A 61P 29/00	7102	T1
M&K Holdings Inc.	H 04N 19/117, H 04N 19/157, H 04N 19/176, H 04N 19/82, H 04N 19/46, H 04N 19/593, H 04N 19/182	7096	T1
Mayr-Melnhof Karton AG	B 25J 15/12, B 65G 59/02, B 65G 61/00, B 65H 3/3	7047	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 401/12, C 07D 401/04, C 07D 403/12, C 07D 239/95, A 61K 31/517, A 61P 29/00, A 61P 25/00, A 61P 35/00	7011	T1
Merck Patent GmbH	C 07D 487/04, A 61K 31/4985, A 61P 7/00	7058	T1
Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH	B 01D 53/50, B 01D 53/34	7105	T1
MMV Medicines for Malaria Venture and University Of Cape Town	C 07D 241/26, C 07D 401/14, C 07D 401/10, C 07D 413/10, C 07D 401/04, A 61K 31/497, A 61K 31/444, A 61P 33/06	7086	T1
Molecor Tecnologia, S.L.	B 29B 13/02, B 29C 57/02	7112	T1
Morphotek, Inc.	C 07K 16/28	6977	T1
Nektar Therapeutics	B 05B 17/00, A 61H 1/00, A 61M 15/00, A 61M 11/00	7009	T1
New Rubber Technologies Holdings,	C 08C 19/08, C 08J 11/28, C 08L 19/00	7040	T1



Inc.			
Nippon Shinyaku Co., Ltd.	C 07D 241/20, A 61K 31/4965, A 61P 1/04	6984	T1
Nivalis Therapeutics, Inc.	C 07D 207/333, C 07D 403/10, C 07D 409/14, C 07D 207/335, A 61K 31/4025, A 61P 11/06	6999	T1
Novartis AG	C 07K 16/24, A 61K 39/395	7028	T1
Ohio University	C 07F 15/00, A 61K 31/282, A 61K 33/24, A 61P 35/00	6983	T1
Omya International AG	B 01J 20/32, B 01J 20/04, C 02F 1/66, C 02F 103/28, C 02F 11/14, C 02F 1/28, C 02F 1/56	7106	T1
Omya International AG	C 01F 5/24, C 01F 11/18, C 02F 1/66, C 02F 1/68, C 02F 103/08, C 02F 1/44, C 02F 1/52	7054	T1
Onyx Therapeutics, Inc.	C 07D 303/36, C 07D 301/03, C 07D 301/00, C 07K 5/087, A 61K 38/06, A 61P 37/06, A 61P 37/00, A 61P 33/00, A 61P 31/00, A 61P 25/28, A 61P 19/08, A 61P 35/00	7020	T1
Onyx Therapeutics, Inc.	C 07D 417/12, C 07K 5/08, A 61K 38/55	7048	T1
Otsuka America Pharmaceutical, Inc.	B 05B 11/04, A 45D 34/00, A 45D 37/00, A 61F 13/40, A 61M 35/00, B 65D 47/42, B 65D 83/00	7070	T1
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.	C 07D 409/12, A 61K 31/4704, A 61P 25/00	7113	T1
OXOLIFE, S.L.	A 61K 33/24, A 61P 15/08	6973	T1
Patco LLC	E 04B 1/18, E 04B 1/19, E 04B 1/24, E 04B 1/38, E 04B 2/72, E 04C 3/04, E 04C 3/08, E 04C 3/32	7078	T1
Pfizer Inc.	C 07D 471/04, A 61K 31/4985, A 61P 25/28	6996	T1
Pfizer Inc.	C 07D 401/14, C 07D 413/14, C 07D 409/14, C 07D 401/04, C 07D 401/12, C 07D 471/04, C 07D 403/04, C 07D 403/14, C 07D 405/14, A 61K 31/4439, A 61K 31/4433, A 61P 35/00	6988	T1
Pharma Mar S.A.	A 61K 31/00, A 61K 38/00, A 61K 38/15, A 61K 45/08, A 61K 38/21, A 61K 45/06, A 61K 38/20	7071	T1
Polichem SA	A 61K 31/427, A 61K 38/05, A 61K 45/06, A 61P 17/00	6975	T1
Pristec Ag	B 01F 7/00, B 01J 19/10, C 02F 1/36, C 10G 15/08	7049	T1
Proterro, Inc.	C 12M 1/00, C 12M 1/04, C 12M 1/12, C 12N 15/74, C 12N 15/80, C 12P 19/02, C 12P	7098	T1

	19/12		
Qualcomm Incorporated	G 06F 12/08, G 11C 15/00, G 11C 11/16	7056	T1
Qualcomm Incorporated	H 04W 52/14, H 04W 52/20, H 04W 52/24, H 04W 52/48, H 04W 52/36, H 04W 52/40, H 04W 52/28	7055	T1
Qualcomm Incorporated	H 04W 28/06	7037	T1
Qualcomm Incorporated	H 04W 88/06, H 04W 4/06	7036	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/22, A 61K 38/18, A 61K 45/06, A 61K 31/513, A 61K 39/395, A 61P 35/00	7111	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/18, C 07K 16/46, C 12N 15/10, C 12N 15/85	7072	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 07K 16/18, C 07K 16/46, C 12N 15/10, C 12N 15/85	7064	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	C 07K 16/22	7083	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027, C 07K 16/00, C 12N 15/85	6986	T1
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	A 01K 67/027, C 07K 14/54, C 12N 15/85	7019	T1
RSPR Pharma AB	C 07D 471/04, A 61K 31/519, A 61K 45/06, A 61P 29/00	7043	T1
Saint-Gobain Glass France	B 32B 17/10	7051	T1
Sambusseti, Antonio and Cancarini, Gianni	A 61F 2/04	7005	T1
Samsung Electronics Co., Ltd	H 04N 19/105, H 04N 19/11, H 04N 19/122, H 04N 19/96, H 04N 19/186, H 04N 19/593, H 04N 19/176	7110	T1
Samsung Electronics Co., Ltd	H 04N 19/11, H 04N 19/176, H 04N 19/593, H 04N 19/46, H 04N 19/44	6991	T1
Sanofi Pasteur		7038	T1
Sanofi SA	A 61K 9/72, A 61K 9/14	7052	T1
Sewon Cellontech Co., Ltd.	C 12N 5/00	7084	T1
SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.	C 07K 14/71, C 12N 15/12, A 61K 38/18, A 61P 35/00	7060	T1
Summit Therapeutics plc	C 07D 235/18, C 07D 401/14, A 61K 31/444	7014	T1
Tecnofilm S.p.A.	C 08K 5/00	7016	T1
Tesy Ood	F 24H 9/12, F 28D 20/00	7035	T1
The University of Melbourne	C 07K 16/28, A 61K 39/395, A 61P 19/02	7004	T1
Theracos Sub, LLC	C 07D 309/08, C 07D 309/10, A 61K 31/353, A 61P 3/00, A 61P 3/10	7057	T1
ThyssenKrupp Industrial Solutions AG	C 21B 13/08, F 27B 7/33, F 27D 15/00	7103	T1



Toyama Chemical Co., Ltd.	C 07D 311/24, C 07D 311/30, C 07D 311/22, A 61K 31/352, A 61P 25/00, A 61P 43/00	7077	T1
Umicore AG & Co. KG	B 01D 46/24, B 01J 35/04, B 01J 37/02, F 01N 3/022	7074	T1
University of Basel	C 07D 251/18, C 07D 401/04, C 07D 413/04, C 07D 403/04, C 07D 403/12, C 07D 401/12	7045	T1
Vanworld Pharmaceutical (Rugao) Co., Ltd.	A 61K 35/36, A 61P 9/10	7010	T1
Variomed AG	A 61K 31/427, A 61K 38/05, A 61K 45/06, A 61P 17/00	6976	T1
Vitae Pharmaceuticals, Inc.	C 07D 487/04, A 61K 31/5025, A 61P 3/06	7013	T1
Wobben Properties GmbH	F 02C 6/18, F 03D 13/20, F 03D 1/00, E 04B 1/04, E 04G 21/14, E 04G 5/00, E 04G 3/28, E 04H 12/12, E 04H 12/34, F 16B 35/06, F 16B 1/00, F 24H 3/02, B 66B 19/00, B 66B 9/187, B 66C 1/10	6992	T1
Xenon Pharmaceuticals Inc.	C 07D 491/22, A 61K 31/404, A 61P 29/00	7032	T1



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 195 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективна трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (531) Меѓународната класификација на фигуративн елементи на марката (Виенска класификација ВКЛ (6))

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data



(210) ТМ 2014/205 (220) 28/02/2014
(442) 30/06/2017

(731) ПЗУ КОРОНА ДЕНТАЛ
ул.Булевар Гевгелија бр.12, 1480
Гевгелија, МК
(540)



(591) црна и портокалова
(531) 02.09.10;24.09.02;27.05.01;27.05.17
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги

(210) ТМ 2014/209 (220) 28/02/2014
(442) 30/06/2017

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС
КОМПАНИ ДОО
Источна Индустриска зона бб дел 3 -
Маџари, 1000 Скопје, МК
(540)



(531) 25.01.19;27.05.01;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на заби

(210) ТМ 2014/212 (220) 28/02/2014

(442) 30/06/2017

(731) Hard Rock Limited
13-14 The Esplanade,, St. Helier JE1 1BD
Jersey, Channel Islands , ZB

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(540)

ROCK SHOP

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 трговија на мало со предмети за
подароци

(210) ТМ 2014/636 (220) 05/06/2014
(442) 30/06/2017

(731) БОЈАН КОСТАДИНОВ
бул. Партизански одреди бр. 5/46, Скопје,
МК
(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, сива, црвена
(531) 26.01.18;27.05.13;27.05.24
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 сладолед

(210) ТМ 2014/1078 (220) 09/10/2014
(442) 30/06/2017

(731) Кебапчилница ТП Сити Грилл

ул.Самоилова бр. 106 Скопје - Центар, МК
(540)



(591) црна, црвена и бела

(531) 07.01.24;27.05.13

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) ТМ 2015/129 (220) 02/02/2015

(442) 30/06/2017

(731) ДПТУ „АГРО РУСКОВ“ ДООЕЛ
с. Старо Коњарево, Ново Село Струмица,
МК
(540)



(591) виолетова, темно виолетова, зелена,
крамаста,бела

СМУК + panton > 386 C , 155 C, 150 C, 259 C

(531) 05.03.11;05.07.09;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 сок од аронија

(210) ТМ 2015/130 (220) 03/02/2015

(442) 30/06/2017

(731) Друштво за трговија ХДФС Скопје
ДООЕЛ увоз извоз Скопје

бул. ЈНА бр. 29/8 Центар Скопје, МК
(540)



(591) бела, портокалова, темно сина

(531) 27.05.10;27.05.17

(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи

кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока;

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци;

(210) ТМ 2015/131 (220) 03/02/2015

(442) 30/06/2017

(731) Друштво за трговија ХДФС Скопје
ДООЕЛ увоз извоз Скопје
бул. ЈНА бр. 29/8 Центар Скопје, МК
(540)



(531) 27.05.10;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски
работи

кл. 39 транспортни услуги; пакување и



складирање стока
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци

(210) **TM 2015/146** (220) 05/02/2015
(442) 30/06/2017

(731) **Прехранбена индустрија
ВИТАМИНКА А.Д.**

ул. Леце Котески 23, 7500 Прилеп, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, светло и темно кафеана, зелена,
виолетова, црна

(531) 03.05.05;19.03.25;25.01.19

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 снек (snack) храна, грицки, соленки

(210) **TM 2015/450** (220) 17/04/2015
(442) 30/06/2017

(731) **Novartis AG**

4002 Basel, CH

(740) **ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО**
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

FLOXIMOX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(210) **TM 2015/453** (220) 20/04/2015
(442) 30/06/2017

(731) **OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY
OTVETSTVENNOSTYU Nauchno
proizvodstvennoe predpriyatie "BIONOKS"**
**ul.Vladimirskaia 1-ya,d.34,korp.1,ofis VI,
pom.1-169,RU-111123 Moskva, RU**

(740) **АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ**
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

ИМУНОФАН

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
производи; хигиенски производи за
медицинска употреба, диететски супстанции
прилагодени за медицинска употреба, храна
за бебиња; фластери, материјали за
превртување; материјали за пломбирање
заби, забарски смоли; дезинфекциони
средства; препарати за уништување
штетници; фунгициди, хербициди

(210) **TM 2015/502** (220) 04/05/2015
(442) 30/06/2017

(731) **Colgate-Palmolive Company, a
Delaware Company**
**300 Park Avenue, New York, New York,
10022, US**

(740) **АНА ПЕКЕВСКА, АДВОКАТ**
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела, сребрена, светло сива,
црна, пурпур
(531) 10.05.01;19.03.25
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 21 четки за заби

(210) **TM 2015/538** (220) 18/05/2015
(442) 30/06/2017
(731) **BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.**
Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

AUSTERID

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2015/570** (220) 27/05/2015
(442) 30/06/2017
(731) **Друштво за трговија и услуги ЛСА**
РЕНТ ДООЕЛ Скопје
ул. 1737 бр. 32/1 лок. 11, Скопје, МК
(540)



(591) црна, бела, златна
(531) 26.04.10;27.05.09;29.01.13
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 услуги поврзани со недвижен имот,
изнајмување на станови

(210) **TM 2015/589** (220) 04/06/2015
(442) 30/06/2017
(731) **ЛЕВИДИАГРО ДОО Кочани**
ул. Индустриска бр. 1, Кочани, МК
(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д.
СКОПЈЕ
бул. "Кузман Јосифовски Питу", 28 лок.8,
1000, Скопје
(540)

LEVIDIA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушени
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи,
масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
житарици, леб, колачи, слатки; бомбони;
сладолед; мед, сируп од меласа; квасец,
прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосеви
(зачини); мирудии; мраз
кл. 31 земјоделска, градинарски и шумски
продукти и зрна кои не се вклучени во други
класи; живи животни; свежо овошје и свеж
зеленчук; храна за животни и адитиви на
храна за животни; сипина коска; коски и
работи за жвакање кои се јадат; легла за
животни

(210) **TM 2015/921** (220) 15/09/2015
(442) 30/06/2017
(731) **All Star C.V.**

**One Bowerman Drive, Beaverton, 97005,
Oregon, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(531) 01.01.02;01.01.10;26.03.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетни носачи на податоци; дискови за снимање; механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; оптички производи вклучени во оваа класа, вклучително очила, очила за сонце, спортски заштитни очила за сите намени, ланчиња за очила, футроли за очила, рамки за очила, леќи, додатоци и компоненти за очила: диоптерски очила, очила за сонце, очила, рамки и леќи за диоптерски очила и очила за сонце; додатоци за очила, имено, ремени, врвки за на врат и ремени за на глава; футроли за диоптерски очила и очила за сонце; футроли за носење, држачи и

заштитни футроли за очила; спортски заштитни очила за сите намени, оптички рамки и додатоци за, футроли за очила и додатоци; футроли за мобилни телефони и преносни компјутерски уреди; футроли за носење, држачи и заштитни футроли за мобилни телефони и преносни компјутерски уреди

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; торби; багаж; паричници; торби за прибор за лична хигиена; торбички; спортски торби; рачни торби; патни цилиндрични торби; торби за на грб; женски ташни, курирски торби, торби за спортување [кои не се обликувани да содржат специфични апарати кои се користат во спортување] и џебни паричници; торби за на рамо; торби за пазарење, спортски торби за сите намени

(210) **TM 2015/922** (220) 15/09/2015

(442) 30/06/2017

(731) **All Star C.V.**

**One Bowerman Drive, Beaverton, 97005,
Oregon, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(531) 27.05.13

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и

инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетни носачи на податоци; дискови за снимање; механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; оптички производи вклучени во оваа класа, вклучително очила, очила за сонце, спортски заштитни очила за сите намени, ланчиња за очила, футроли за очила, рамки за очила, леќи, додатоци и компоненти за очила: диоптерски очила, очила за сонце, очила, рамки и леќи за диоптерски очила и очила за сонце; додатоци за очила, имено, ремени, врвки за на врат и ремени за на глава; футроли за диоптерски очила и очила за сонце; футроли за носење, држачи и заштитни футроли за очила; спортски заштитни очила за сите намени, оптички рамки и додатоци за, футроли за очила и додатоци; футроли за мобилни телефони и преносни компјутерски уреди; футроли за носење, држачи и заштитни футроли за мобилни телефони и преносни компјутерски уреди

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; торби; багаж; паричници; торби за прибор за лична хигиена; торбички; спортски торби; рачни торби; патни цилиндрични торби; торби за на грб; женски ташни, курирски торби, торби за спортување [кои не се обликувани да содржат специфични апарати кои се користат во спортување] и џебни паричници; торби за на рамо; торби за пазарење, спортски торби за сите намени

кл. 25 облека за глава, обувки и облека; облека; чевли, спортски обувки; атлетски обувки; кошаркарски обувки; обувки за скејтбординг; обувки за трчање, класични чевли; чевли со крампони; сандали; чизми; маици; кошули; горни тренерки; долни тренерки; панталони; класични панталони; шорцеви; јакни; јакни отпорни на ветер; капути; анораци; пуловери; тиролки; џемпери; женски подкошули; дресови; чорапи; поло маички; ракавици; шалови; костими за пливање; фустани, здолништа, стегачи за впивање пот; нараквици за зглоб, елечи; палта, вратоврски, тренерки, атлетски униформи; ремени; капи; долна облека; капчиња; шапки; заштитници за сонце; стегачи за на глава; прслуци

(210) **TM 2015/951** (220) 25/09/2015

(442) 30/06/2017

(731) **MEDOCHEMIE Ltd.**

Constantinoupoulos street 1-10, P.O. Box 1409, Limassol, CY

(740) **НОШПАЛ БОРИС**, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје

(540)

SNIP

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2015/965** (220) 30/09/2015

(442) 30/06/2017

(731) **НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша**
ул. Фазанерија бр. 96, Гостивар, МК
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, црвена, жолта, сива
 (531) 24.17.04;27.05.02
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кафе, чај, како, шеќер, замена за кафе
 кл. 32 енергетски безалкохолни пијалоци
 кл. 35 рекламирање (огласување)

(210) **TM 2015/967** (220) 30/09/2015
 (442) 30/06/2017

(731) **Unilever N.V.**
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
 (740) Друштво за застапување од областа на
 индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

SURF

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 детергенти за перење; препарати и
 супстанции, сите за перење; препарати за
 кондиционирање на ткаенина; омекнувачи на
 ткаенини; средства за белење при перење
 облека; средства за чистење дамки; сапуни
 за осветлување на текстил; препарати за
 перење облека и текстил на рака; штирак

(210) **TM 2015/968** (220) 30/09/2015
 (442) 30/06/2017

(731) **Unilever N.V.**
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
 (740) Друштво за застапување од областа на
 индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, жолта, златна и сите нијанси на
 сина
 (531) 03.13.01;27.05.25
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 3 детергенти за перење; препарати и
 супстанции, сите за перење; препарати за
 кондиционирање на ткаенина; омекнувачи на
 ткаенини; средства за белење при перење
 облека; средства за чистење дамки; сапуни
 за осветлување на текстил; препарати за
 перење облека и текстил на рака; штирак

(210) **TM 2015/969** (220) 30/09/2015
 (442) 30/06/2017

(731) **Unilever N.V.**
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
 (740) Друштво за застапување од областа на
 индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, црна и сите нијанси на сива
 (531) 04.05.15
 (551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 детергенти; препарати и супстанции, сите за перење; препарати за кондиционирање на ткаенина; омекнувачи на ткаенини; средства за белење; средства за чистење дамки; препарати за деодорирање и освежување на облека и текстил; сапуни; сапуни за осветлување на текстил; препарати за перење облека и текстил на рака; штиркање; чистење; полирање; триење и нагризување
кл. 28 игри, играчки плишани играчки, кукли, предмети за играње

(210) ТМ 2015/984 (220) 05/10/2015
(442) 30/06/2017

(731) Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз

ПЕКАБЕСКО АД

ул. 10 Бр. 44 с. Кадино 1041 Илинден, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



ШУНКА

(591) бела, светло и темно црвена, кафеава, жолта, зелена, светло и темно розева

(531) 08.05.02;25.01.19

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, месни преработки, живина, сувомесни производи, шунка, конзерва од месо во парчиња

(210) ТМ 2015/1006 (220) 09/10/2015
(442) 30/06/2017

(731) Toto Limited

Level 1, Blue Harbour Business Centre, Ta' Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX1027, MT

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, сива, црвена, жолта

(531) 26.04.18;27.05.17;29.01.14

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2015/1014 (220) 09/10/2015
(442) 30/06/2017

(731) HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI
TICARET LIMITED SIRKETI

Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi No: 3/25 - 26, TR 34197 Bahcelievler , Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Moreserc

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи



(210) **TM 2015/1015** (220) 09/10/2015
(442) 30/06/2017

(731) **HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI
TICARET LIMITED SIRKETI**

**Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:
3/25 - 26, TR 34197 Bahcelievler , Istanbul,
TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Munderm

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2015/1016** (220) 09/10/2015
(442) 30/06/2017

(731) **HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI
TICARET LIMITED SIRKETI**

**Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:
3/25 - 26, TR 34197 Bahcelievler , Istanbul,
TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Clinoper

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2015/1017** (220) 09/10/2015
(442) 30/06/2017

(731) **HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI
TICARET LIMITED SIRKETI**

**Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:
3/25 - 26, TR 34197 Bahcelievler , Istanbul,
TR**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

Exagyn

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2015/1029** (220) 13/10/2015
(442) 30/06/2017

(731) **The Coca-Cola Company, a corporation
organized under the laws of Delaware
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia
30313, US**

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

ТОА Е ТОА ЧУВСТВО

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај и какао
кл. 32 безалкохолни пијалоци вклучувајќи
сокови, вода и освежителни пијалаци

(210) **TM 2015/1030** (220) 14/10/2015
(442) 30/06/2017

(300) 201532085 15/04/2015 AZ

(731) **Yunnan Tobacco International Co., Ltd
6 Shibo Road, Kunming, Yunnan, CN**

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

JADE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, преработен или сиров;
производи од тутун; замени за тутун, кои не
се користат во медицински или куративни

цели; цигари; цигарилоси; пури; рачни машинки за правење на цигари; туби за цигари; филтери за цигари; хартија за цигари; електронски цигари; течности за електронски цигари; кибрити и артикли за пушачи

(210) ТМ 2015/1039 (220) 15/10/2015

(442) 30/06/2017

(731) ДПТУ „ВИВАКС“ ДОО Скопје
Трета Македонска Бригада бр. 92, 1000,
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, црна, црвена и зелена

(531) 01.15.15;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при увоз-извоз и трговија на големо и мало со: ладен чај, минерална и сода-вода, безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, пиво, месо, роба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење; кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа;

квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии, мраз, алкохолни пијалоци (освен пиво)

(210) ТМ 2015/1168 (220) 13/11/2015

(442) 30/06/2017

(731) Здружение за ЗАШТИТА НА
АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП Скопје
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.
28, Скопје-Центар, МК

(740) СЕНЗАЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Сава Ковачевиќ бр.47а лок.бр.10, 1000,
Скопје

(540)



(591) темно сина, црна и бела

(531) 27.05.11;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 45 правни услуги; лични и социјални услуги што ги обезбедуваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) ТМ 2016/133 (220) 08/02/2016

(442) 30/06/2017

(731) Градежен Институт МАКЕДОНИЈА АД
Скопје

ул. Дрезденска бр. 52, Скопје, МК

(540)



(591) сива, бордо, црвена, темно црвена,
светло црвена, бела

(531) 27.05.08;27.05.25

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 бунари (копање бунари);
градежни работи (надзор на градежни
работи);

ископување (ископување руда);
копање бунари;

надзор на градежни работи
кл. 42 архитектура;

геолошки испитувања;

геолошки истражувања;

геолошки истражувања на терен;

градежни планови (изработка на градежни
планови);

градежно советување;

заштита на животна средина;

инженерство;

испитувања (геолошки испитувања);

испитувања материјали;

истражувања (геолошки истражувања);

истражувања на полето за заштита на
животната средина;

истражувања на терен (геолошки

истражувања на терен)


калибрирање (мерење);

проучување на технички проекти;

советување за заштеда на енергија;

технички проекти (проучување технички
проекти);

урбанистичко планирање



(531) 26.04.18;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 овошје кори од овошје (пире);

компоти;

овошје-конзервирано;

овошје варено;

овошни желеа;

овошни каша;

овошје-чипс од овошје;

овошни салати;

овошје конзервирано во алкохол;

овошје-мали парчиња храна од овошје;

овошје во конзерви;

замрзнато овошје;

џемови;

мармалад

кл. 32 безалкохолни пијалоци;

сок од јаболка, безалкохолен;

безалкохолни овошни екстракти;

безалкохолни овошни пијалоци;

сокови-овошни сокови

сирупи, овошни сирупи, безалкохолни;

сирупи за пијалоци

(210) ТМ 2016/141 (220) 10/02/2016

(442) 30/06/2017

(731) Друштво за производство, трговија и
услуги ЈАБОЛЧЕЛО ДОО Скопје

бул. Илинден бр. 47-1/2, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво АПОСТОЛСКА И
АЛЕКСАНДРОВСКИ

Ул. Коста Веселинов бр.5/1-2, 1000, Скопје

(540)


(210) ТМ 2016/143 (220) 10/02/2016

(442) 30/06/2017

(731) Небојша Златевски

ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, МК

(540)



(591) црвена, жолта, сина, бела, кафена
(531) 03.09.24;08.01.08;25.01.19
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кроасани

(210) **TM 2016/144** (220) 10/02/2016
(442) 30/06/2017

(731) **Небојша Златевски**
ул. Фазанерија I бр.96, Гостивар, МК
(540)



(591) црвена, жолта, сина, бела, кафена
(531) 08.01.08;25.01.19;27.05.01
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кроасани

(210) **TM 2016/150** (220) 15/02/2016
(442) 30/06/2017

(731) **Novartis AG**
4002 Basel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

FRAMSYL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(210) **TM 2016/151** (220) 15/02/2016
(442) 30/06/2017

(731) **Novartis AG**
4002 Basel, CH
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

URGENTAL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(210) **TM 2016/158** (220) 18/02/2016
(442) 30/06/2017

(731) **БИФАРМ ДООЕЛ Скопје**
ул. Анкарска 33 1/1, 1000, Скопје, МК
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје
(540)

SPAZMOL

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2016/159** (220) 18/02/2016
(442) 30/06/2017

(731) **БИФАРМ ДООЕЛ Скопје**
ул. Анкарска 33 1/1, 1000, Скопје, МК
(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Кочо Рацин 14/3-4, 1000, Скопје



(540)

TOPIRIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2016/170** (220) 19/02/2016

(442) 30/06/2017

(731) **GlaxoSmithKline Biologicals S.A****Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart, BE**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

EXQUALT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 вакцини за човечка употреба

(210) **TM 2016/172** (220) 19/02/2016

(442) 30/06/2017

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка****индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје****бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,****Скопје, МК**

(540)

ROPUIDO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи за третман на хиперхолестеролемија и превенција на кардиоваскуларни нарушувања

(210) **TM 2016/181** (220) 23/02/2016

(442) 30/06/2017

(731) **Bristol-Myers Squibb Company, (a****Delaware Corporation)****345 Park Avenue, New York, New York****10154, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

OPDIVO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(210) **TM 2016/198** (220) 24/02/2016

(442) 30/06/2017

(731) **КОЖУВЧАНКА ДОО****ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

КОЖУВЧАНКА

(591) бела, црвена, зелена

(531) 27.05.03;27.05.10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохони пијалаци; води за пиење [пијалаци], газирана вода; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со: пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; води за пиење [пијалаци], газирана вода; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 39 транспортни услуги, пакување и складирање стока; организирање патувања

(210) **TM 2016/201** (220) 25/02/2016

(442) 30/06/2017

(731) **NOVARTIS AG**

4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

QUETIMAX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(210) **TM 2016/203** (220) 25/02/2016
(442) 30/06/2017

(731) **NOVARTIS AG**

4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ZARIPAX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(210) **TM 2016/204** (220) 25/02/2016
(442) 30/06/2017

(731) **NOVARTIS AG**

4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DUALOXY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(210) **TM 2016/205** (220) 25/02/2016
(442) 30/06/2017

(731) **NOVARTIS AG**

4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DETINE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(210) **TM 2016/222** (220) 01/03/2016
(442) 30/06/2017

(731) **NOVARTIS AG**

4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

AEROBREATH

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати за човечка
употреба

(210) **TM 2016/227** (220) 01/03/2016
(442) 30/06/2017

(731) **Друштво за производство,
транспорт, трговија и услуги НЕПТУН
ДООЕЛ експорт-импорт с.Жеровјане-
Боговиње
с.Жеровјане, Општина Боговиње, Тетово,
МК**

(740) Адвокатско друштво Даути и
Симјаноски
ул. Струшка бр. 25/1, Тетово



(540)



(591) плава и бела

(531) 01.15.15;25.01.19;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустрски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажување и врзување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материи за осветлување
 кл. 43 услуги за подготвување на храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2016/236** (220) 03/03/2016

(442) 30/06/2017

(731) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Београдски пут бб, 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
 ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
 Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
 (540)

RAPTEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2016/238** (220) 04/03/2016

(442) 30/06/2017

(300) 302015 054913.4 02/10/2015 DE

(731) **Daimler AG**

Mercedesstrasse 137, 70327, Stuttgart, DE

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
 МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)

STARPARTS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 структурни делови за автомобили

(210) **TM 2016/245** (220) 08/03/2016

(442) 30/06/2017

(731) **Зонел Софтвр**

ул. Васил Ѓоргов 34/1-3, 1000, Скопје, МК

(540)



(591) сина, зелена

(531) 24.17.17;26.02.01;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за вршење анализа на воздух;
 апарати за далечинско управување;
 апарати за мерење;
 апарати за обработка на податоци;
 апарати за прецизно мерење;
 апарати за регулирање топлина;
 апарати и машини за сондирање;
 електрични уреди за мерење;
 инструменти за мерење;
 инструменти за мерење температура;
 компјутерски програми, снимени;
 компјутерски софтвер, снимен;
 мерач на густина;
 мерачи на капацитет;
 мерни инструменти;
 софтвер (комјутерски софтвер), снимен;
 уреди за мерење
 кл. 35 компјутерски бази на податоци
 (систематизација на информации во

компјутерски бази на податоци);
компјутерски бази на податоци (собирање информации во компјутерски бази на податоци);
статистички податоци (собирање статистички податоци);
кл. 42 заштеда на енергија (советување за заштеда на енергија);
изработка на компјутерски програми;
инсталирање компјутерски програм; калибрирање мерење;
компјутерски програми (изнајмување компјутерски програм);
компјутерски програми (изработка на компјутерски програми);
компјутерски програми (инсталирање компјутерски програми);
компјутерски програми (одржување компјутерски програми);
компјутерски програми (осовременување на компјутерски програми);
програмирање компјутерски системи; советување за заштеда на енергија

(210) ТМ 2016/402 (220) 13/04/2016
(442) 30/06/2017

(731) КАМ ДОО

ул. Индустриска бб, Локотоварна, 1000, Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, портокалова, црвена

(531) 26.04.08;27.05.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, како и вештачко кафе; ориз, тапиока и саго; брашно и производи од жито; леб; колачи и слаткарски производи; сладолед, шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз
кл. 35 огалсување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, услуги при трговија на големо и мало и увоз-извоз со: кафе, чај, какао и вештачко кафе; ориз; тапиока и саго; брашно и производите од жито; леб; колачи и слаткарски производи; сладолед, шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол; сенф; оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз; спојување, за доброто на другите, на производи овозможувајќи им на корисниците полесно да ги видат и купат тие стоки од продавници, преку каталози, пошта или со помош на електронски медиуми, преку веб-сајтови
кл. 39 транспортни услуги пакување и складирање стока

(210) ТМ 2016/531 (220) 20/05/2016
(442) 30/06/2017

(731) Стојчевски Томислав

ул. Народни Херои бр. 21, Битола, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)



(591) портокалова, бела, плава, жолта, зелена, кафеава

(531) 05.07.02;05.07.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 овошје (мали парчиња од овошје);

овошје (чипс од овошје)

кл. 30 јаткасто овошје со чоколаден прелив;

чоколадо; десертни барови врз база на

житарици и овошје, подготовки од житарици;

плочки од житарки; високопротеински плочки

од житарки; алва; желеа (овошни желеа);

овесни снегулки; пченкарни снегулки

(210) ТМ 2016/532 (220) 20/05/2016

(442) 30/06/2017

(731) Стојчевски Томислав

ул. Народни Херои бр. 21, Битола, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела, плава, жолта, зелена,

кафеава

(531) 05.07.02;05.07.08

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 овошје (мали парчиња од овошје);

овошје (чипс од овошје)

кл. 30 јаткасто овошје со чоколаден прелив;

чоколадо; десертни барови врз база на

житарици и овошје, подготовки од житарици;

плочки од житарки; високопротеински плочки

од житарки; алва; желеа (овошни желеа);

овесни снегулки; пченкарни снегулки

(210) ТМ 2016/533 (220) 20/05/2016

(442) 30/06/2017

(731) Стојчевски Томислав

ул. Народни Херои бр. 21, Битола, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела, плава, жолта, зелена,

кафеава

(531) 05.07.02;05.07.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 овошје (мали парчиња од овошје);

овошје (чипс од овошје)

кл. 30 јаткасто овошје со чоколаден прелив;

чоколадо; десертни барови врз база на

житарици и овошје, подготовки од житарици;

плочки од житарки; високопротеински плочки

од житарки; алва; желеа (овошни желеа);

овесни снегулки; пченкарни снегулки

(210) ТМ 2016/535 (220) 18/05/2016

(442) 30/06/2017

(731) Лазарова Виолета

Ленинова бр. 14/2-12, Струмица, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје

(540)



(531) 24.09.01

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 накит од злато и сребро

кл. 35 услуги при продажба на накит од

сребро и злато

(210) ТМ 2016/638 (220) 24/06/2016

(442) 30/06/2017

(731) **КАМ ДОО**
ул. Индустриска бб, Локотоварна, 1000,
Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(531) 26.01.20

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи, сирење,
кашкавал, кисела павлака

(210) **ТМ 2016/844** (220) 30/08/2016
(442) 30/06/2017

(731) **Друштво за производство, трговија и
услуги ГЕТ РЕДИ НУТРИТИОН ДОО увоз-
извоз Скопје**

ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 26
А, Скопје, МК

(740) ЈЕЛА БОШКОВИЌ ОГЊАНОСКА,
АДВОКАТ

Ул. Маршал Тито бр.53/1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, црна

(531) 19.07.12;27.05.17;27.05.22

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 диететски супстанции (додатоци во
исхраната)

кл. 35 услуги при продажба на мало и

големо со диететски супстанции (додатоци
во исхраната)

(210) **ТМ 2016/853** (220) 02/09/2016
(442) 30/06/2017

(731) **Halil Irfan Bumin**

**Goztepe Mah. Bahariyeli Sk. no: 27 Ic Kapi
No:3, Kadikoy, Istanbul, TR**

(740) ЗЛАТКО КОЛЕВСКИ, АДВОКАТ

ул.Иво Лола Рибар бр.59/2/2

(540)



(591) зелена и бела

(531) 07.01.24;27.05.01;27.05.11

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури;
метални градежни материјали; метални
преносни конструкции; метални материјали
за железнички шини; неелектрични кабли и
жици од обичен метал; железарија, мали
метални предмети; метални цевки;
производи од обичен метал што не се
вклучени во другите класи;
кл. 19 неметални градежни материјали;
цврсти неметални цевки за градба; асфалт,
катран и битумен, неметални преносни
конструкции;

кл. 36 работи поврзани со недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

кл. 42 научни и технолошки услуги и
исражување и планирањето поврзано со нив;
индустриски анализи и истражувалки услуги

(210) **ТМ 2016/864** (220) 12/09/2016
(442) 30/06/2017

(731) **Друштво за производство, трговија и
услуги СУПЕР ПЕТКА ДООЕЛ извоз-увоз
Велес**

ул. Ѓошо Органџиев бр. 8, Скопје, МК
(540)



(591) црвена, сина, бела

(531) 26.04.10;26.05.08;26.05.17;27.07.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 4 соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување; свеќи и фитили за осветлување

кл. 5 храна за бебиња; фластери

кл. 8 рачни алати и направи; прибор за јадење; ладно оружје; жилети

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски

прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња

кл. 21 чешли и сунѓери; прибор за чистење

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за

кревети и маси

кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи; украси за елки

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); муридии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) ТМ 2016/865 (220) 12/09/2016

(442) 30/06/2017

(731) Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР ПЕТКА ДООЕЛ извоз-увоз Велес

ул. Ѓошо Органџиев бр. 8, Скопје, МК
(540)



(591) црвена, бела

(531) 26.05.08;26.05.17;27.07.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 4 соединенија за собирање прашина со навлажнување и врзување; свеќи и фитили за

осветлување

кл. 5 храна за бебиња; фластери

кл. 8 рачни алати и направи; прибор за јадење; ладно оружје; жилети

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски

прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња

кл. 21 чешли и сунѓери; прибор за чистење

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи; украси за елки

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како

мирудии); муриди; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе; храна за животни; пивски слад

кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(210) **TM 2016/868** (220) 13/09/2016

(442) 30/06/2017

(731) **Dow AgroSciences LLC**

(Delaware limited liability company)

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana

46268, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

ELEVOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 хербициди за употреба во земјоделство

(210) **TM 2016/870** (220) 13/09/2016

(442) 30/06/2017

(731) **ФИТОФАРМ**

ул. Качанички пат бр.156, 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

NAFAMAX НАФАМАКС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и



ветерината, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби, забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2016/890** (220) 19/09/2016
(442) 30/06/2017

(731) **Orexigen Therapeutics, Inc., a Delaware corporation**

3344 N. Torrey Pines Court, Suite 200 La Jolla, CA 92037, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

MYSIMBA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи за употреба при третман за дебелина, вклучително и губење тежина
кл. 16 печатени материјали, имено брошури, билтени и слично за регулирање на тежината и третман за дебелина
кл. 44 провидирање на медицински информации за регулирање на тежината и третман за дебелина

(210) **TM 2016/894** (220) 20/09/2016
(442) 30/06/2017

(731) **Друштво за трговија и услуги НУРОЛ ТЕКСТИЛ ДОО** увоз-извоз Скопје

ул.СКУПИ Бр.10,КАРПОШ, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) розева,сина
(531) 27.05.04;27.05.11

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 парфимерија, козметички производи, лосиони за коса, пасти за заби, сапун
кл. 11 апарати за осветлување, греење
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики
кл. 24 текстил и текстилни производи
кл. 25 облека, обувки и капи, маици, маици со кратки ракави
кл. 37 градежни работи, конструкции, поправки и инсталациски работи
кл. 43 хотели, мотели, ресторани, кафулиња, услуги за обезбедување храна и пијалаци

(210) **TM 2016/897** (220) 20/09/2016
(442) 30/06/2017

(731) **Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation**

300 Park Avenue, New York, New York 10022, US

(740) АНА ПЕКЕВСКА- ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје
(540)

COLGATE NATURAL EXTRACTS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 паста за заби и течност за испирање на усна празнина

(210) **TM 2016/908** (220) 23/09/2016
(442) 30/06/2017

(731) **СУНА ТУРАН**

ул. 16-ти Ноември бр. 336, 1230, Гостивар, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, бела

(531) 01.15.15;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 шамичиња натопени со козметички лосиони, абразивна ткаенина, абразивни средства, производи за чистење, ткаенини импрегнирани со детергент за чистење, козметички производи, парфимерија
кл. 35 продажба на големо и продажба на мало на: шамивчиња натопени со козметички лосиони, абразивна ткаенина, абразивни средства, производи за чистење, ткаенини импрегнирани со деергенти за чистење, козметички производи, парфимерија, градежни материјали и зачини
кл. 37 изградба, опрема за градење (изнајмување опрема за градење), хидроизолирање [градби], надзор (надзор на градежни работи), поставување водоводни инсталации, малтерисување, поставување асфалтна површина, врати и прозорци (монтирање врати и прозорци), сидарски услуги, монтирање и поправање лифтови, изолирање градби, градење фабрики, ставање покривки на објекти, антикорозивно заштитување

(210) **TM 2016/919** (220) 26/09/2016

(442) 30/06/2017

(731) **PLIVA Hrvatska d.o.o.**

Prilaz baruna Filipovica 25,, 10000, Zagreb, Zagreb, HR

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

ATREMIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2016/941** (220) 03/10/2016

(442) 30/06/2017

(731) **Андреев Иван**

ул.Франклин Рузвелт бр. 63A2/10, Скопје, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црна, црвена, зелена

(531) 27.05.04;27.05.09;27.05.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 сладолед; прашок за сладолед; замрзнат јогурт; средства за спојување смесиза сладолед; вафли; чоколадо; чоколаден мус; јаткасто овошје со чоколаден прелив; ванила
кл. 35 рекламирање

(210) **TM 2016/1000** (220) 19/10/2016

(442) 30/06/2017

(731) **Друштво за угостителство, трговија и услуги МАТО КАФЕ ДОО увоз-извоз Скопје**
ул. Св. Кирил и Методиј бр. 23, ТЦ Рамстор/локал 34, Скопје, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

DEJA VU

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 планирање забави; организирање и водење концерти

кл. 43 ресторани; ресторани со
самопослужување; кафетерии

(210) **TM 2016/1011** (220) 21/10/2016
(442) 30/06/2017

(731) **NEOSTRATA COMPANY, INC.**
307 College Road East, Princeton, New
Jersay, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)


NEOGLUCOSAMINE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 производи за чистење на лицето,
лосиони, навлажнувачи, креми, гелови,
серуми, тонери, производи за миене за
ексфолијација, лосиони за ексфолијација,
тријачи, производи за сончање, маски за
лице, производи за луштење на лицето,
серуми и креми против-старење; производи
за чистење на телото, лосиони,
навлажнувачи, креми, гелови; креми за очи,
маски за очи; козметика, имено, основи и
маски

(210) **TM 2016/1025** (220) 26/10/2016
(442) 30/06/2017

(731) **Сојуз на стопански комори на**
Македонија
ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 1,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) златна
(531) 01.15.23;26.02.01
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и
истражувања и планирања кои се однесуваат
на истите; услуги за индустриски анализи и
истражувања; проектирање и развој на
компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2016/1028** (220) 27/10/2016
(442) 30/06/2017
(731) **ANORKA FOOD INDUSTRIES L.L.C.**
Factory No. 207, owned by Dubai Industrial
City, Sieh Shuaib 2, P.O. Box 450695, Dubai,
AE

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
(540)

بن الحموي
AL HAMWI CAFÉ

(531) 28.01.00
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 кафе, чај, какао, и вештачко кафе;
сите видови на кафе, ладно кафе, ледено
кафе

(210) **TM 2016/1029** (220) 27/10/2016

(442) 30/06/2017

(731) **ANORKA FOOD INDUSTRIES L.L.C.**
Factory No. 207, owned by Dubai Industrial
City, Sieh Shuaib 2, P.O. Box 450695, Dubai,
AE

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ
 Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
 (540)

CITY CAFÉ
 سيتي كافيه

(531) 28.01.00

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, и вештачко кафе;
 сите видови на кафе, ладно кафе, ледено
 кафе

кл. 43 услуги за обезбедување храна и
 пијалаци; киосци за продажба на готово кафе

(210) ТМ 2016/1078 (220) 10/11/2016
 (442) 30/06/2017

(731) Друштво за трговија и услуги
СТЕНСО-МАК ДОО увоз-извоз Скопје
Булевар Србија 13 А, Скопје, МК
 (740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
 ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
 (540)

stenso - mak

(591) портокалова, сина

(531) 26.01.16;27.05.25

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 очила, заштитни очила, очила (врвки за
 очила), очила (кутии за очила), очила
 (синцирчиња за очила), очила (оптика), очила
 за сонце, очила за спорт, рамки за очила
 кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи
 направени од овие материјали, што не се
 вклучени во другите класи; животинска кожа,
 делови од животинска кожа; торби и куфери;

чадори, сонцекрани и стапови за одење;
 камшици, узди и сарачки производи
 кл. 21 средства за чистење, градинарски
 ракавици, ракавици за полирање, ракавици
 за употреба во домаќинствата
 кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
 се опфатени со другите класи, покривки за
 кревети и маси
 кл. 25 облека, обувки и капи

(210) ТМ 2016/1097 (220) 15/11/2016
 (442) 30/06/2017

(731) Друштво за производство, трговија и
 услуги ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија
с. Негорци - Башут, МК

(740) Димитар Атанасов
 ул. 16-та Македонска Бригада бр. 4
 (540)



(591) црвена, жолта, светло и темно зелена и
 виолетова

(531) 05.09.15;27.05.02

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 29 ајвар

(210) ТМ 2016/1127 (220) 28/11/2016
 (442) 30/06/2017

(731) Друштво за услуги и трговија
ЛАСЕРХАНТ ФАН ЦЕНТАР ДОО Скопје
ул. Мариовска бр. 1, 1000, Скопје, МК
 (740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат
 Бул. Кочо Рацин бр. 30/2-2, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, зелена, бела

(531) 11.03.02;26.02.05;26.03.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 услуги во дејности на забава, спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, кафе барови, ресторани

(210) ТМ 2016/1143 (220) 01/12/2016

(442) 30/06/2017

(731) ВАУРОН ДОО СКОПЈЕ

ул. Визбегово бр. 39 Б, 1000, Скопје, МК

(540)

VAURON

(531) 27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 хидраулични машини и мотори

кл. 9 акустични (звучни) аларми;

аларми;

аларми против кражба;

електрични апарати за надгледување, заштитни маски;

знаци;

светлечки или механички;

инструменти за мерење;

кл. 11 апарати за филтрирање вода;

апарати за јонизирање на воздухот;

апарати за сушење на воздухот;

апарати и машини за прочистување на воздух;

апарати и машини за прочистување на вода;

апарати и уреди за омекнување на вода;

вода за пиење (филтри за вода за пиење);

воздух (апарати за јонизирање на воздухот);

опрема за бањи;

санитарни апарати и инсталации;

седишта за клозетски шољи;

стерилизатор на вода;

стерилизатор на воздух;

кл. 12 велосипеди;

возила (електрични возила)

кл. 14 рачни часовници;

сидни часовници;

контролни часовници

кл. 15 музички инструменти;

музички кутии;

кл. 18 мали патни торби;

ранци;

ранци што се носат на едно рамо;

спортски торби;

торби за кампери;

торби за патување;

кл. 20 изложбени витрини(мебел);

маси;

работни маси;

мебел;

мебел од метал

кл. 28 апарати за вежбање;

играчки;

игри;

машини за физички вежби;

скутери (играчки);

фитнес апарати (растегнувачи);

(210) ТМ 2016/1188 (220) 14/12/2016

(442) 30/06/2017

(731) Друштво за трговија и услуги ЛСА

РЕНТ 2016 ДООЕЛ Скопје

ул. 1737 бр. 32/1лок. 11, Центар, Скопје, МК

(540)



PROPERTY ONE
REAL ESTATE

(531) 07.01.24;26.03.23

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 агенции за недвижности

(210) **TM 2016/1209** (220) 14/12/2016

(442) 30/06/2017

(731) **Друштво за производство трговија
транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ
експорт-импорт Беловиште Гостивар
ул. Беловиште бр. 12, Беловиште,
Гостивар, МК**
(540)

RINGER LACTATE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(210) **TM 2016/1256** (220) 27/12/2016

(442) 30/06/2017

(731) **Colgate - Palmolive Company, a
Delaware corporation**
300 Park Avenue, New York, N. Y. 10022, US
(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, темно сина, сина, зелена

(531) 01.15.19;26.01.13;26.05.22

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 паста за заби и течност за испирање на
усна шуплина

(210) **TM 2017/1**

(220) 03/01/2017

(442) 30/06/2017

(731) **ФИТОФАРМ**

ул. Качанички пат бр.156, 1000, Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(531) 26.02.01;26.11.06;26.11.11

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
науката, фотографиите, како и за
земјоделието, градинарството и
шумарството, сурови вештачки смоли,
сурови пластични материи, вештачки
ѓубриња, смеси за гаснење пожар,
препарати за калење и заварување метали,
хемиски производи за конзервирање
прехранбени производи, материи за
штавење, адхезиви (лепливи материи)
наменети за индустријата
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување, сапуни, парфимерија,
етерични масла, козметички производи,
лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететска храна и
супстанции што се користат во медицината и



ветерината, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби, забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 44 медицински услуги; фармацевтски услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(210) **TM 2017/5** (220) 03/01/2017
(442) 30/06/2017

(731) **Друштво за трговија ЛАЛИДЈА**

ДООЕЛ Скопје

ул. Никола Кљусев бр. 5, Центар, 1000, Скопје, МК

(740) **МАЈА ПАРГОВСКА, АДВОКАТ**

ул. Миладин Поповиќ бр.13, 1000, Скопје
(540)



(591) темно сина и бела

(531) 09.01.23;26.04.04;27.05.24

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфимерија, есенцијални масла, козметички производи

кл. 8 прибор за јадење

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови; сурово или полуобработено стакло (освен стакло што се користи во градежништвото); стаклени производи, порцелански и керамички предмети што не се вклучени во другите класи

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 26 тантела и везови, панделки и гајтани; петлици, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

(210) **TM 2017/13** (220) 04/01/2017
(442) 30/06/2017

(300) 015725633 05/08/2016 ЕМ

(731) **SIG Technology AG**

Laufengasse 18, 8212 Neuhausen am Rheinfalt, CH

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

combiGo

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 елементи за затворање и отворање на пакување за храна и пијалоци; елементи за затворање и отворање на кутии и пакувања од хартија, тврда хартија или картон, сите горенаведени стоки вклучени во класа 20

(210) **TM 2017/14** (220) 05/01/2017
(442) 30/06/2017

(731) **Amazon Europe Core S.à r.l.**

5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, LU

(740) **ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ**

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

FIRE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 научни, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), како и наставни апарати и инструменти; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање

на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; компакт дискови, ДВД-а (DVD дискови) и други медиуми за дигитално снимање; опрема за обработка на податоци, компјутери; компјутерски софтвер; преносни и рачни електронски уреди за пренесување, складирање, манипулација, снимање и преглед на текст, слики, аудио, видео и податоци, вклучувајќи и преку глобалните компјутерски мрежи, безжични мрежи и електронските комуникациски мрежи и електронски и механички делови и опрема за истите; компјутери; таблет компјутери, електронски читачи на книга, аудио и видео плеери, компјутерски периферни уреди; компјутерски додатоци како и додатоци за преносни и рачни електронски уреди, имено, монитори, дисплеи, тастатури, глумци, жици, кабли, модеми, принтери, диск драјвови, адаптери, адаптер картички, кабловски конектори, приклучни (plug-in) конектори, приклучоци (конектори) на електрична енергија, приклучни (докинг) станици, вклучувајќи ги и електронските приклучни (докинг) станици, слушалки за на глава и слушалки за во уши и драјвови; станици за полнење, полначи за батерии; батериски пакувања (акумулаторни пакети); мемориски картички и читачи на мемориски картички; звучници, микрофони, и слушалки со микрофон; футроли, навлаки, и држачи за преносни и рачни електронски уреди и компјутери; уреди за прикажување на електронски објавените материјали, во вид на книги, списанија, весници, магазини, мултимедијални презентации, телевизиски програми и филмови; слушалки за на глава и слушалки за во уши; програми за синхронизација на податоци, програми како алачка за развој на апликации за лични (персонални) компјутери и рачни компјутери;

компјутерски софтвер за авторизација (пишување), симнување, пренесување, споделување, примање, уредување, вадење, кодирање, декодирање, прикажување, манипулирање, и трансфер на содржина, текст, визуелни дела, аудио дела, аудио-визуелни дела, книжевни дела, податоци, датотеки, документи и електронски дела, графика, слики, и електронски изданија (публикации) преку преносни електронски уреди и компјутери; претходно снимена аудио и аудио-визуелна содржина, информации, и коментари со можност за симнување (превземање); електронски книги, магазини, периодични изданија, билтени, весници, списанија, и други изданија (публикации) со можност за симнување (превземање); софтвер за управување на бази на податоци; софтвер за препознавање на знаци (карактери); софтвер за препознавање на глас; софтвер за електронска пошта и размена на пораки; компјутерски софтвер за пристапување, разгледување (прелистуваче) и пребарување на онлајн бази на податоци; електронски огласни табли; софтвер за синхронизација на податоци; софтвер за развој на апликации; програми за апарати со видео игри за широка потрошувачка; електронски кола, магнетни дискови, оптички дискови, оптички магнетни дискови, магнетни ленти, ROM картички, ROM касети (кертриџи), CD-ROM и DVD-ROM програми за чување (складирање) за апарати со видео игри за широка потрошувачка; електронски кола, магнетни дискови, оптички дискови, оптички магнетни дискови, магнетни ленти, ROM картички, ROM касети (кертриџи), CD-ROM и DVD-ROM компјутерски програми со можност за симнување (превземање); програми за игри за компјутер; компјутерски програми; електронски кола, магнетни дискови, оптички дискови, оптички магнетни



дискови, магнетни ленти, ROM картички, ROM касети (кертриџи), CD-ROM-ови и DVD-ROM-ови и програми за чување (складирање) за медиуми за чување (складирање) за компјутери; преносни компјутери; монитори за компјутери; далечински управувачи за компјутери; преносни терминали за прикажување на електронски изданија (публикации); глумче [опрема за обработка на податоци]; принтери за употреба со компјутери; компјутерски периферни уреди; монитори [компјутерски хардвер]; скенери [опрема за обработка на податоци]; електронски пенкала [единици за визуелен приказ/дисплеј]; електронски агенди; флеш мемориски картички; мемориски модули; оптички дискови [празни], магнетни дискови [празни], компакт дискови [празни], и магнетни картички [празни]; ДВД (DVD) плеери, DVD рекордери; далечински управувачи за DVD рекордери и плеери; далечински управувачи за рекордери и плеери на видео дискови; далечински управувачи за уредите за снимање; дигитални аудио плеери; аудио рекордери; дигитални видео плеери; преносни апарати за снимање и репродукција на музика; преносни апарати за снимање и репродукција на видео; други апарати за снимање и репродукција на видео; монитори за телевизиски приемник; телевизиски приемници [ТВ сетови/уреди] и телевизиски предаватели; далечински управувачи за телевизиски приемници [ТВ сетови/уреди]; далечински управувачи за радио сетови/уреди; телекомуникациски машини и апарати; снимени компакт дискови; фонографски записи; метрономи; електронски кола и CD-ROM-ови снимени со програми за автоматска изведба за електронски музички инструменти; музички датотеки со можност за симнување (превземање); осветлени кинематографски

филмови; осветлени слајд филмови; држачи за слајд филмови; датотеки со слики со можност за симнување (превземање); снимени видео дискови и видео ленти; електронски изданија (публикации); камери; фотографски машини и апарати; кинематографски машини и апарати; оптички машини и апарати; батерии и ќелии; батерии на полнење; АС адаптери за апарати со видео игри за широка потрошувачка; слушалки за во уши за апарати со видео игри за широка потрошувачка; микрофони за апарати со видео игри за широка потрошувачка; монитори за апарати со видео игри за широка потрошувачка; мемориски картички за апарати со видео игри за широка потрошувачка; монитори за машини со аркадни видео игри; заштитни филмови за екрани со течен кристал за рачни апарати за игри со екрани со течен кристал; апарати за архивирање и визуелизација на слика и звук, апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; фитинзи (делови/опрема) и софтвер за горенаведените апарати; снимки (записи) со податоци вклучувајќи аудио, видео, неподвижни слики (фотографии) и подвижни слики и текст; компјутерски софтвер, вклучувајќи софтвер за употреба при симнување (превземање), чување (складирање), умножување (репродукција) и организирање на аудио, видео, неподвижни слики (фотографии) и подвижни слики и податоци; електронски изданија (публикации) со можност за симнување (превземање); програми и опрема за компјутерски, електронски и видео игри; електронски инструкциски и наставни апарати и инструменти; предаватели и приемници за телевизиски и радио сигнали; телевизори (ТВ); телевизиски пребарувачи (тјунери); управувачи за игри; сет-топ боксови (приемници); телевизиски приемници и

предаватели; електронски управувачи; електронски управувачи за пренос на сензорен (сетилен) фидбек (повратна информација), имено, звуци и вибрации кои се видливи за корисникот; единици за далечинска контрола на интерактивни видео игри кои се чувствителни на движење; единици за далечинска контрола на интерактивни видео игри; преносни и рачни електронски уреди за видео игри; видео игри; компјутерски хардвер, софтвер и периферни уреди за персонализирана, интерактивна телевизиска (ТВ) програма и за употреба при генерирање, прикажување и манипулирање со визуелни медиуми, графички слики, текст, фотографии, илустрации, дигитална анимација, видео клипови, филмски материјал (снимки) и аудио податоци, како и за социјално вмрежување; безжични управувачи за следење и контрола на функционирањето на други електронски уреди; далечински управувачи; џојстици (командни палки); компјутерски екрани на допир; машини со видео игри за широка потрошувачка опремени со функција на камера прилагодена за употреба со надворешен дисплеј екран или монитор; машини со видео игри за широка потрошувачка прилагодени за употреба со надворешен дисплеј екран или монитор; аудио дела, вузелни дела, аудио-визуелни дела и електронски изданија (публикации) со можност за симнување (превземање); компјутерски софтвер за употреба на електронски уреди, имено сет за развој на компјутерски софтвер кој се состои од алатки за развој на компјутерски софтвер за развојот на испорака на содржина и услуга преку глобални компјутерски мрежи, безжични мрежи, и електронски комуникациски мрежи; компјутерски софтвер за персонализирано, интерактивно телевизиско програмирање и придружни

прирачници кои се распоредени (дистрибуирани) со истите; компјутерски софтвер за употреба при генерирање, прикажување и манипулирање со визуелни медиуми, графички слики, фотографии, илустрации, дигитална анимација, видео клипови, филмски материјал (снимки) и аудио податоци; компјутерски софтверски програми за развој на апликации; компјутерски софтвер за форматирање и конвертирање на содржина, текст, визуелни дела, аудио дела, аудио-визуелни дела, книжевни дела, податоци, датотеки, документи и електронски дела во формат кој е компатибилен со преносните електронски уреди и компјутери; компјутерски софтвер кој овозможува содржината, текстот, визуелните дела, аудио делата, аудио-визуелните дела, книжевните дела, податоците, датотеките, документите и електронските дела да се симнуваат (превземаат) на и да се дојде до пристап на истите на компјутер или друг преносен електронски уред за широка потрошувачка, софтвер и машини за компјутерски и електронски игри адаптирани за употреба со надворешен дисплеј екран или монитор; софтвер со можност да се симне (превземе) во вид на мобилна апликација за компјутери и други преносни електронски уреди за широка потрошувачка; далечински управувачи за преносни и рачни електронски уреди и компјутери; софтвер за употреба во врска со електронски изданија (публикации); софтверска алатка во вид на водич за истражување како публикација или книга; компјутерски софтвер за пребарување, лоцирање, составување (собирање), индексирање, корелација, навигација, добивање, симнување (превземање), примање, кодирање, декодирање, играње, чување (складирање) и организирање на текст, податоци, слики, графика, аудио и видео на глобална компјутерска мрежа;



софтвер за интернет пребарувач; мобилни компјутери, и мобилни комуникациски уреди; софтвер за компјутери и мобилни уреди за подобрување на способностите за прикачување (uploading) и симнување (downloading) на компјутерите, мобилните компјутери, како и мобилните комуникациски уреди; компјутерски софтвер кој овозможува содржината, текстот, визуелните дела, аудио делата, аудио-визуелните дела, книжевните дела, податоците, датотеките, документите и електронските дела да се симнуваат (превземаат) на и да се дојде до пристап на истите на компјутер или друг преносен електронски уред за широка потрошувачка, софтвер за компјутерски и електронски игри, софтвер за издавање; аудио дела, визуелни дела, аудио-визуелни дела и електронски изданија (публикации) со можност за симнување (превземање) кои содржат книги, магазини, весници, периодични изданија, билтени, водичи, квизови, тестови, списанија и прирачници на различни теми вклучувајќи оние кои се од интерес за децата; софтвер што може да се симне (превземе) во вид на мобилна апликација во областа на детското образование и развојот за развивање на когнитивните вештини, вештините поврзани со броењето, вештини поврзани со одличните моторни способности, имажинативна игра, јазик и креативно изразување; видео игри со можност за симнување (превземање), програми и апликации за интерактивни игри за компјутер и друг преносен електронски уред за широка потрошувачка; компјутерски софтвер за пренесување, споделување, примање, симнување (превземање), проследување (стриминг), прикажување и трансфер на содржина, текст, визуелни дела, аудио дела, аудио-визуелни дела, книжевни дела, податоци, датотеки, документи и електронски дела преку преносни електронски уреди и

компјутери и глобални компјутерски и комуникациски мрежи; софтвер за родителски надзор односно контрола; конвертори (преобразувачи) на телевизиски стандарди; декодери на телевизиска програма; терминални сетови за интерактивна телевизија; софтвер за интерактивни телевизори; интерактивни телевизори поврзани со интернет; сет-топ боксови (ТВ приемници) за интерактивна телевизија со интернет врска; компјутерски програми за интерактивни телевизори и за интерактивни игри, квизови и сложувалки и делови и фитинзи (опрема) за сите горенаведени производи кл. 38 телекомуникации; електронски пренос на глас, податоци и слики преку глобална комуникациска мрежа; комуникациски услуги за пренесување, сокривање (caching), пристапување, примање, симнување (превземање), проследување (streaming), емитување, споделување, прикажување, форматирање, отсликување и пренос на текст, слики, аудио, видео и податоци преку телекомуникациски мрежи, безжични комуникациски мрежи, како и преку интернет; обезбедување на интернет форум; обезбедување пристап до помошни уреди или електронски уреди во вид на давање услуги на телекомуникациска поврзаност за пренос на слики, пораки, аудио, визуелни, аудио-визуелни и мултимедијални дела помеѓу електронските читатели, рачните и мобилните дигитални електронски уреди, преносните електронски уреди, преносните дигитални уреди, таблети, или компјутери; проследување (streaming) на аудио, визуелни и аудио-визуелни материјали преку интернет или друг компјутер или комуникациска мрежа; обезбедување на онлајн виртуелни простории за разговор (chat rooms), интернет форуми и онлајн заедници за пренос на фотографии, видеа, текст, податоци, слики и

други електронски дела; пренос на објавени дигитални медиумски датотеки (подкасти / podcasts); пренос на емисии (видео или настани преку интернет / webcasts); обезбедување на онлајн мрежа која им овозможува на корисниците да дојдат до пристап и да споделуваат содржина, текст, визуелни дела, аудио дела, аудио-визуелни дела, книжевни дела, податоци, датотеки, документи и електронски дела; обезбедување на услуги на онлајн мрежа кои им овозможуваат на корисниците да споделуваат содржина, фотографии, видео, текст, податоци, слики и други електронски дела поврзани со забавата, вклучувајќи филмови, телевизија, аудио-визуелни дела, музика, аудио дела, книги, театар, книжевни дела, спортски настани, рекреативни активности, слободни активности, турнири, уметност, танц, мјузикли, изложби, спортски инструкции (настава), клубови, радио, комедија, натпревари, визуелни дела; обезбедување на услуги на онлајн мрежа кои им овозможуваат на корисниците да споделуваат игри, играње (коцкање/натпреварување), фестивали, музеи, паркови, културни настани, концерти, издаваштво, анимација, тековни настани, мода, мултимедијални презентации, историја, јазик, либерални (слободни) уметности, математика, бизнис, наука, технологија, хобија, култура, спортови, уметности, психологија, и филозофија; обезбедување на пристап до веб-сајт кој им дава на компјутерските корисници можност да пренесат, да сокријат (cache), да примат, да симнат (превземат), да проследат (stream), да емитуваат, да прикажат, да форматираат, да направат трансфер и да споделат содржина, текст, визуелни дела, аудио дела, аудио-визуелни дела, книжевни дела, податоци, датотеки, документи и електронски дела; обезбедување на веб-сајт

што им дава на компјутерските корисници можност да пренесат, да сокријат (cache), да примат, да симнат (превземат), да проследат (stream), да емитуваат, да прикажат, да форматираат, да направат трансфер и да споделат фотографии, видео, текст, податоци, слики и други електронски дела; обезбедување на онлајн портали за забава во областа на филмовите, телевизијата, аудио-визуелните дела, музиката, аудио делата, книгите, театарот, книжевните дела, спортските настани, рекреативните активности, слободните активности, турнирите, уметноста, танцот, мјузиклите, изложбите, спортските инструкции (настава), клубовите, радиото, комедијата, натпреварите, визуелните дела, игрите, играњето, фестивалите, музеите, парковите, културните настани, концертите, издаваштвото, анимацијата, тековните настани, модните реви, како и мултимедијалните презентации; емитување; комуникации и телекомуникации; пренос, емитување, прием и друго ширење (дисеминација / распространување) на аудио, видео, неподвижни слики (фотографии) и подвижни слики, текст и податоци без оглед дали е во реално или одложено време; услуги на електронска пошта; услуги на интерактивно емитување; изнајмување на простории за радио и телевизиско емитување; обезбедување на пристап до и лизинг (закуп) на време за пристап до компјутерска база на податоци; обезбедување на информациски и советодавни услуги поврзани со било која од горенаведените услуги; комуникациски услуги, имено, пренесување, примање, симнување (превземање), проследување (streaming), емитување, текст, слики, аудио, видео и податоци преку телекомуникациски мрежи, безжични комуникациски мрежи, како и преку интернет; онлајн виртуелни



простории за разговор (chat rooms) и онлајн заедници за пренос на пораки помеѓу компјутерските корисници во врска со теми од општ интерес; обезбедување на пристап до онлајн именици, бази на податоци, веб-сајтови и блогови за тековни настани, како и онлајн помошни (референтни) материјали; обезбедување на пристап до електронски уреди во вид на обезбедување на услуги на телекомуникациска поврзаност за трансфер на слики, пораки, аудио, визуелни, аудио-визуелни и мултимедијални дела помеѓу електронските читачи, рачните и мобилните дигитални електронски уреди, мобилните уреди, паметните (smart) уреди, преносните електронски уреди, преносните дигитални уреди, таблетите или компјутерите; проследување на аудио, визуелни и аудио-визуелни материјали преку интернет или друга компјутерска или комуникациска мрежа; комуникациски услуги за пренесување, сокривање (caching), пристапување, примање, симнување (превземање) проследување (streaming), емитување, споделување, прикажување, форматирање, отсликување и пренос на текст, слики, аудио, видео и податоци преку телекомуникациски мрежи, безжични комуникациски мрежи, како и преку интернет; обезбедување на интернет форум, онлајн виртуелни простории за разговор (chat rooms) и онлајн заедници за пренос на пораки помеѓу компјутерските корисници; обезбедување на пристап до помошни уреди или електронски уреди во вид на обезбедување услуги на телекомуникациска поврзаност за трансфер на слики, пораки, аудио, визуелни, аудио-визуелни и мултимедијални дела помеѓу електронските читачи, мобилните уреди, паметните (smart) уреди, преносните електронски уреди, преносните дигитални уреди, таблетите, или компјутерите

кл. 41 образование (образовни услуги); обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; издавање на книги, магацини, периодични списанија, книжевни дела, визуелни дела, аудио дела и аудио-визуелни дела; обезбедување на претходно снимени аудио, визуелни и аудио-визуелни дела без можност да се симнат (превземат) преку жични или безжични мрежи на различни теми од општ интерес; обезбедување на онлајн компјутерски игри и онлајн интерактивни приказни; обезбедување на електронски билтени и блогови без можност да се симнат (превземат) кои содржат забава, филмови, телевизија, аудио-визуелни дела, музика, аудио дела, книги, театар, книжевни дела, спортски настани, рекреативни активности, слободни активности, турнири, уметност, танц, мјузикли, изложби, спортски инструкции (настава), клубови, радио, комедија, натпревари, визуелни дела, игри, играње, фестивали, музеи, паркови, културни настани, концерти, издаваштво, анимација, тековни настани, модни ревији, како и мултимедијални презентации; објавување на извадоци од книги, периодични списанија и литературни дела, како и обезбедување на виртуелни средини во кои корисниците можат да комуницираат (или да имаат интеракција) за рекреативни, слободни или забавни цели; обезбедување на информации, вести, статии (написи) и коментари во областа на забавата, вклучувајќи филмови, телевизија, аудио-визуелни дела, музика, аудио дела, книги, театар, книжевни дела, спортски настани, рекреативни активности, слободни активности, турнири, уметност, танц, мјузикли, изложби, спортски инструкции (настава); обезбедување на информации, вести, статии (написи) и коментари во областа на забавата, вклучувајќи клубови,

радио, комедија, натпревари, визуелни дела, игри, играње, фестивали, музеи, паркови, културни настани, концерти, издаваштво, анимација, тековни настани, модни реви и мултимедијални презентации; обезбедување на информации, вести, статии (написи) и коментари во областа на образованието и образовните установи (институции); образовни услуги во вид на настава во училишта како и онлајн учење од далечина на теми од тековни настани, образование, историја, јазик, либерални (слободни) уметности, математика, бизнис, наука, хобија, технологија, култура, спортови, уметности, психологија и филозофија; интерактивни образовни услуги во вид на настава базирана на компјутер или потпомогната од компјутер на теми од тековни настани, образование, историја, јазик, либерални (слободни) уметности, книжевност, математика, бизнис, наука, хобија, технологија, култура, спортови, уметности, психологија и филозофија; образовни и забавни услуги во вид на објавени дигитални медиумски датотеки (подкасти / podcasts) и континуирани програми кои содржат вести и коментари во областа на филмовите, телевизиските програми, аудио-визуелните дела, музиката, аудио делата, книгите, театарот, книжевните дела, спортските настани, рекреативните активности, слободните активности, турнирите, уметноста, танцот, мјузиклите, изложбите, спортските инструкции (настава), клубовите, радиото, комедијата, натпреварите, визуелните дела, игрите, играњето, фестивалите до кои може да се пристапи преку интернет или други компјутерски или комуникациски мрежи; образовни и забавни услуги во вид на објавени дигитални медиумски датотеки (подкасти / podcasts) како и континуирани програми кои содржат вести и коментари во

областа на музеите, парковите, културните настани, концертите, издаваштвото, анимацијата, тековните настани, модата и мултимедијалните презентации до кои може да се пристапи преку интернет или други компјутерски или комуникациски мрежи; обезбедување на претходно снимени аудио, аудио-визуелни и мултимедијални дела кои содржат забава, филмови, телевизија, аудио-визуелни дела, музика, аудио дела, книги, театар, книжевни дела, спортски настани, рекреативни активности, слободни активности, турнири, уметност, танц, мјузикли, изложби, спортски инструкции (настава), клубови, радио, комедија, натпревари, визуелни дела, игри, играње преку интернет или други компјутерски или комуникациски мрежи; обезбедување на претходно снимени аудио, аудио-визуелни и мултимедијални дела кои содржат фестивали, музеи, паркови, културни настани, концерти, издаваштво, анимација, тековни настани, модни реви и мултимедијални презентации преку интернет или други компјутерски или комуникациски мрежи; услуги на електронски игри обезбедени преку интернет или глобална компјутерска мрежа; обезбедување на забава, образование, рекреација, инструкции (настава), школарина и обука; производство, презентација и дистрибуција на аудио, видео подвижни слики (фотографии) и неподвижни слики и податоци; услуги на издаваштво (вклучувајќи услуги на електронско издаваштво); обезбедување на форуми за дискусија; електронски изданија (публикации) без можност да се симнат (превземат); организација, производство и презентација на претстави, натпревари, игри, концерти, изложби и настани; обезбедување на информациски и советодавни услуги поврзани со било која од горенаведените услуги; образовни и забавни услуги, имено,



обезбедување на претходно снимени аудио, аудио-визуелни и мултимедијални дела на различни теми од општ интерес преку интернет или други компјутерски или комуникациски мрежи; образовни и забавни услуги, имено, обезбедување на онлајн портали и веб-сајт со образовна и забавна содржина, имено, филмови, телевизиски емисии, аудио-визуелни дела, музика, аудио дела, книги, театарски дела, книжевни дела, спортски настани, рекреативни активности; образовни и забавни услуги, имено, обезбедување на онлајн портали и веб-сајт со образовна и забавна содржина, имено, слободни активности во вид на хобија, турнири, уметност, танц, мјузикли, култура, спортски и културни настани, изложби, спортски инструкции (настава), клубови, радио програми, комедија, драма, натпревари, визуелни уметнички дела, игри, играње, фестивали, музеи, паркови, културни настани, концерти, десктоп издаваштво, анимација, тековни настани, модни ревији; образовни и забавни услуги, имено, обезбедување на онлајн портали и веб-сајт со образовна и забавна содржина, имено, мултимедијални презентации како и интерактивни образовни квизови; обезбедување на филмови и друга аудио-визуелна содржина без можност да се симне (превземе) преку услугата видео-на-барање (video-on-demand); телевизиски распоред; забавни услуги обезбедени од страна на телевизијата; услуги на телевизиска забава; услуги за производство на забава во вид на телевизија

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер; одржување (hosting) на содржина, фотографии, видеа, текст, податоци, слики, веб-сајтови и други

електронски дела на трети лица; обезбедување на пребарувачки машини; обезбедување на пребарувачки платформи за да им се овозможи на корисниците да бараат и примаат слики, видеа, текст, податоци, слики и електронски дела; интерактивни хостинг услуги кои им овозможуваат на корисниците да ги објавуваат и споделуваат сопствените фотографии, видеа, текст, податоци, слики онлајн; компјутерски услуги, имено, создавање виртуелни заедници за корисниците да учествуваат во дискусии, да добијат повратна информација (фидбек), да формираат виртуелни заедници и да се вклучат во социјално мрежно поврзување; одржување и ажурирање на софтвер поврзан со компјутерска безбедност, безбедност на лозинката како и спречување (превенција) на компјутерски ризици, интернет ризици и ризици поврзани со лозинката; обезбедување на информации во областа на астрономијата, времето, животната средината, внатрешниот дизајн (уредување), технологијата, компјутерите, софтверот, компјутерските периферни уреди, компјутерскиот хардвер, геологијата, инженерството, архитектурата, медицинските истражувања, како и истражување и тестирање на производи преку интернет или други компјутерски или комуникациски мрежи; изработка и развој на компјутерски софтвер; инсталација и одржување на компјутерски софтвер; обезбедување на веб-сајт кој содржи технички информации поврзани со компјутерски софтвер и хардвер, телевизори и електроника за широка потрошувачка; обезбедување на техничка помош при решавање или отстранување на проблеми за компјутерски хардвер; компјутерско програмирање; пренос на податоци на документ од еден компјутерски формат на друг; хостирање (одржување) на

дигитална содржина на глобални компјутерски мрежи, безжични мрежи и електронски комуникациски мрежи; обезбедување на пребарувачки платформи за да им се овозможи на корисниците да бараат и примаат содржина, текст, визуелни дела, аудио дела, аудио-визуелни дела, книжевни дела, податоци, датотеки, документи и електронски дела; обезбедување на привремено користење на компјутерски софтвер и онлајн простор без можност за симнување (превземање) за да им се овозможи на корисниците да дојдат до пристап и да симнат (превземат) компјутерски софтвер, фотографии, видео, аудио содржина, аудио-визуелни дела, податоци, слики, дигитална содржина и други електронски дела; обезбедување на привремено користење на онлајн компјутерски софтвер без можност за симнување (превземање) кој произведува (генерира) прилагодени (кориснички, индивидуални) препораки за софтвер апликации врз основа на параметрите (желбите) на корисникот; следење на компјутеризирани податоци и компјутерски системи и мрежи за безбедносни цели; услуги на поддршка и консултација за развој на компјутерски системи, бази на податоци и апликации; графички дизајн за составување (собирање) на веб страни на интернет; информации поврзани со компјутерски хардвер и софтвер обезбедени онлајн од глобална компјутерска мрежа или интернет; создавање и одржување на веб-сајтови; развој на мултимедијални веб-сајтови; хостирање (одржување) на веб-сајтови на другите; обезбедување на пребарувачки машини за добивање податоци преку комуникациски мрежи; услуги на провајдер за апликациски услуги (ASP) кои содржат компјутерски софтвер; услуги на провајдер за апликациски услуги (ASP) кои содржат

софтвер за авторизација (пишување), симнување, пренесување, примање, уредување, вадење, кодирање, декодирање, прикажување, чување (складирање) и организирање на текст, графика, слики и електронски изданија (публикации), услуга за претплата на онлајн музика, софтвер што им овозможува на корисниците да играат и програмираат музика и аудио, видео, текст и мултимедијална содржина поврзана со забавата, како и софтвер кој содржи музички аудио снимки/записи; услуги на провајдер за апликациски услуги (ASP) кои содржат софтвер за аудио, видео, текст и мултимедијална содржина поврзана со забавата; обезбедување на привремен интернет пристап за употреба на онлајн софтвер без можност да се симне (превземе) за да им се овозможи на корисниците да програмираат аудио, видео, текст и друга мултимедијална содржина, вклучувајќи музика, концерти, видеа, радио, телевизија, вести, спортови, игри, културни настани како и програми поврзани со забавата; обезбедување на пребарувачки машини за добивање податоци на глобална компјутерска мрежа; услуги за компјутерски консалтинг и поддршка за скенирање на информации во компјутерски дискови; дизајн односно изработка на огласи (реклами) и рекламни материјали за другите; консултантски (советодавни) услуги за компјутерски хардвер, софтвер, апликации и мрежи; компјутерско советување во областа на конфигурацијата на управување за преносни и рачни електронски уреди; техничка поддршка во вид на решавање (отстранување) на проблеми, имено дијагностицирање на проблеми со компјутерски хардвер и софтвер; обезбедување на привремена употреба на онлајн софтвер без можност за симнување (превземање) што му овозможува на



корисникот да назначи одредена содржина за подоцнежнo гледање на медиумски уред за проследување (streaming); создавање на онлајн заедница за регистрираните корисници да комуницираат и да имаат интеракција со други, да учествуваат во дискусии, да добиваат повратни информации (фидбек) од своите виртуелни пријатели (врсници / peers), да формираат виртуелни заедници како и да се вклучуваат во социјално мрежно поврзување во областа на општиот интерес; обезбедување на привремено користење на онлајн софтвер без можност да се симне (превземе), имено, софтвер за родителски надзор односно контрола на пристап кон непристојни и несоодветни веб-сајтови; обезбедување на привремено користење на онлајн софтвер без можност да се симне (превземе), имено, софтвер за филтрирање на интернет пребарувања кое ги одвојува саканите резултати од несаканите и несоодветни веб-сајтови, како и софтвер кој овозможува родителски надзор односно контрола на непристојни и несоодветни веб-сајтови и електронски пораки; создавање на онлајн заедница за корисниците да учествуваат во дискусии, да добиваат повратни информации (фидбек), да формираат виртуелни заедници, и да учествуваат во социјално вмрежување; одржување и ажурирање на софтвер поврзан со безбедноста на компјутерот, интернетот и лозинката; консултатнски услуги за компјутерски софтвер, апликации и мрежи; обезбедување на услуги за онлајн мрежи кои им овозможуваат на корисниците да споделуваат содржина, фотографии, видеа, текст, податоци, слики и други електронски дела поврзани со забавата, вклучувајќи ги филмовите, телевизијата, аудио-визуелните дела, музиката, аудио делата, книгите, театарот, книжевните дела, спортските

настани, рекреативните активности, слободните активности, турнирите, уметноста, танцот, мјузиклите, изложбите, спортските инструкции (настава), клубовите, радиото, комедијата, натпреварите, визуелните дела; обезбедување на услуги за онлајн мрежи кои им овозможуваат на корисниците да споделуваат игри, играње, фестивали, музеи, паркови, културни настани, концерти, издаваштво, анимација, тековни настани, мода, мултимедијални презентации, историја, јазик, либерални (слободни) уметности, математика, бизнис, наука, технологија, хобија, култура, спортови, уметности, психологија и филозофија; Софтвер како Услуга (Software as a Service / SaaS) што содржи софтвер за употреба во врска со претплатнички услуги за аудио, видео и дигитална содржина како и еднократно купување на аудио, видео и дигитална содржина, имено, дозволувајќи им на корисниците да платат за и креираат содржина на продавач; обезбедување на веб-сајт што им дава на компјутерските корисници можност да пренесат, да сокријат (cache), да примат, да симнат (превземат), да проследат (stream), да емитуваат, да прикажат, да формираат, да направат трансфер и да споделат фотографии, видеа, текст, податоци, слики и други електронски дела; услуги на провајдер за апликациски услуги (ASP), имено, хостирање (одржување) на компјутерски софтверски апликации на другите

(210) ТМ 2017/19 (220) 09/01/2017

(442) 30/06/2017

(731) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**

бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, МК

(540)

MASSIDO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, бета блокатор, селективен, хипертензија, хронична срцева слабост

(210) **TM 2017/21** (220) 11/01/2017

(442) 30/06/2017

(731) **Друштво за туризам и угостителство**

АТЛАНТИС ДООЕЛ Струмица

ул. Димитар Влахов бр. 18, Струмица, МК

(540)



(591) бела, сина, магента

(531) 26.04.04;27.05.04;27.05.21

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, организирање патувања

кл. 41 семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми, образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

кл. 42 хотелски услуги, хотелски резервации, агенции за сместување (хотели, пансиони)

(210) **TM 2017/22** (220) 12/01/2017

(442) 30/06/2017

(731) **ALDI GmbH & Co. KG**

Burgstr. 37, D-45476 Mulheim an der Ruhr, DE

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) сина и бела

(531) 26.11.03;26.11.06;26.11.08;26.11.09

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 малопроджба во врска со земјоделски производи, градинарски производи, шумарски производи, прехранбени производи, препарати за перење, препарати за чистење, артикли наменети за чистење, средства за дезинфекција, козметика, санитарни артикли, медикаменти што се издаваат без рецепт, додатоци за храна, огномети, електрични апарати и додатоци, електронски апарати и додатоци за истите, компјутери и компјутерски додатоци, компакт дискови, компјутерски хардвер и софтвер, светлосни уреди, алати, градинарски апарати и додатоци за истите, велосипеди и додатоци за истите, додатоци за автомобили, саати, часовници и накит, канцелариски материјал и канцелариски реквизити, книги и други печатени работи, мебел и друга покуќнина, мебел за градина, кујнски прибор за домаќинство и додатоци за истиот, производи за домаќинство, покривки за кревет, вклучително перници, постелнина, текстил за домаќинство, облека, капи, чевли, производи од кожа, спортска опрема, играчки, лежерни артикли, прехранбени производи за животни, растенија, производи од тутун; онлајн малопроджба во врска со земјоделски производи, градинарски производи, шумарски производи, прехранбени производи, препарати за



перење, препарати за чистење, артикли наменети за чистење, средства за дезинфекција, козметика, санитарни артикли, медикаменти што се издаваат без рецепт, додатоци за храна, огномети, електрични апарати и додатоци, електронски апарати и додатоци за истите, компјутери и компјутерски додатоци, компакт дискови, компјутерски хардвер и софтвер, светлосни уреди, алати, градинарски апарати и додатоци за истите, велосипеди и додатоци за истите, додатоци за автомобили, саати, часовници и накит, канцелариски материјал и канцелариски реквизити, книги и други печатени работи, мебел и друга покуќнина, мебел за градина, кујнски прибор за домаќинство и додатоци за истиот, производи за домаќинство, покривки за кревет, вклучително перници, постелнина, текстил за домаќинство, облека, капи, чевли, производи од кожа, спортска опрема, играчки, лежерни артикли, прехранбени производи за животни, растенија, производи од тутун; услуги за големопродажба во врска со земјоделски производи, градинарски производи, шумарски производи, прехранбени производи, препарати за перење, препарати за чистење, артикли наменети за чистење, средства за дезинфекција, козметика, санитарни артикли, медикаменти што се издаваат без рецепт, додатоци за храна, огномети, електрични апарати и додатоци, електронски апарати и додатоци за истите, компјутери и компјутерски додатоци, компакт дискови, компјутерски хардвер и софтвер, светлосни уреди, алати, градинарски апарати и додатоци за истите, велосипеди и додатоци за истите, додатоци за автомобили, саати, часовници и накит, канцелариски материјал и канцелариски реквизити, книги и други печатени работи, мебел и друга покуќнина, мебел за градина, кујнски прибор за

домаќинство и додатоци за истиот, производи за домаќинство, покривки за кревет, вклучително перници, постелнина, текстил за домаќинство, облека, капи, чевли, производи од кожа, спортска опрема, играчки, лежерни артикли, прехранбени производи за животни, растенија, производи од тутун; раководење супермаркети, малопродажни аутлет продавници и малопродажни дисконт аутлет продавници; рекламирање; рекламирање на интернет, за други; обезбедување информации на интернет, имено информации за производите за потрошувачите, советодавни информации за потрошувачите и информации за кориснички услуги; подготвување на трговски трансакции за трети лица, исто така на интернет; обезбедување на договори за мобилна телефонија за други; водење на работење; организациско планирање и надзор на развојот на бизнисот; вработување на персонал; консултантски услуги за бизнис организација; асистирање во трговско и индустриско управување; обезбедување услуги за други [купување производи и услуги за други бизниси]

(210) ТМ 2017/24 (220) 12/01/2017

(442) 30/06/2017

(731) Емилија Вељановска

ул. Партизанска бр. Ф5-1, 6000, Охрид, МК

(740) АГЕНЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА

СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28,
1000, Скопје

(540)

SARAVITA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 витамински препарати, диететски намирници, лековити треви, лековити чаеви

кл. 30 ѓумбир, екстракти и слад за употреба во исхраната, жита (приправки од матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, мирудии ароматични, пијалаци (ароми за пијалаци) различни од етеричните масла, природни засладувачи, прополис /производ на пчела/ за употреба на луѓето, чај кл. 31 свежо овошје и зеленчук, семиња, билки, корени за употреба во исхраната, растенија, цветен прав кл. 35 објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, пазар /побарувачка на пазарот/, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), ширење рекламен материјал; трговски дејности, услуги при продажба на големо и мало и увоз - извоз со витамински препарати, диететски намирници, лековити треви, лековити чаеви, ѓумбир, екстракти и слад за употреба во исхраната, жита (приправки од матична млеч за исхрана на луѓето /не е за медицинска употреба/, мед, медени слатки, мирудии ароматични, пијалаци (ароми за пијалаци) различни од етеричните масла, природни засладувачи, прополис /производ на пчела/ за употреба на луѓето, чај, свежо овошје и зеленчук, семиња, билки, корени за употреба во исхраната, растенија, цветен прав

(210) ТМ 2017/29 (220) 13/01/2017

(442) 30/06/2017

(731) Друштво за производство, трговија и услуги РОЛОСИСТЕМ ДООЕЛ Скопје ул. Отон Жупанчиќ бр. 15/1-5, 1000 Скопје, МК

(740) Борко Бајалски, адвокат

ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје

(540)



(591) портакалова, црна

(531) 27.05.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни метеријали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; железарија за прозорци и врати; метални цевки; метални врати, прозорци, ролетни, комарници, гаражни врати, тенди и нивни делови; метални рамки за прозорци и нивни делови; каси; сефови; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба, асфалт, катран и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал; неметални врати, прозорци, ролетни, комарници, гаражни врати, тенди кл. 37 градежни конструкции; градење згради, куќи и други градби од траен или времен карактер; надгледување на градежни проекти; услуги на изнајмување алати или градежни материјали; поправки; реставрација на згради, куќи и други градби од траен или времен карактер; реставрација на врати, прозорци, ролетни, комарници, засенувачи, гаражни врати, тенди, ПВЦ столарија, алуминиумска столарија, стаклени фасади; услуги на одржување за зачувување на објектите во нивна првобитна состојба; инсталациски услуги; инсталација, монтирање и демонтирање на врати, прозорци, ролетни, комарници, засенувачи, гаражни врати, тенди, ПВЦ столарија, алуминиумска столарија, стаклени фасади

(210) ТМ 2017/30 (220) 13/01/2017

(442) 30/06/2017

(731) Друштво за производство, трговија и услуги РОЛОСИСТЕМ ДООЕЛ Скопје



ул. Отон Жупанчиќ бр. 15/1-5, 1000 Скопје, МК

(740) Борко Бајалски, адвокат

ул. 11 Октомври бр. 86/2-3, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, црна

(531) 27.05.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни метеријали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали метални предмети; железарија за прозорци и врати; метални цевки; метални врати, прозорци, ролетни, комарници, гаражни врати, тенди и нивни делови; метални рамки за прозорци и нивни делови; каси; сефови; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди

кл. 19 неметални градежни материјали; цврсти неметални цевки за градба, асфалт, катран и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал; неметални врати, прозорци, ролетни, комарници, гаражни врати, тенди

кл. 37 градежни конструкции; градење згради, куќи и други градби од траен или времен карактер; надгледување на градежни проекти; услуги на изнајмување алати или градежни материјали; поправки; реставрација на згради, куќи и други градби од траен или времен карактер; реставрација на врати, прозорци, ролетни, комарници, засенувачи, гаражни врати, тенди, ПВЦ столарија, алуминиумска столарија, стаклени фасади; услуги на одржување за зачувување на објектите во нивна првобитна состојба; инсталациски услуги; инсталација, монтирање и демонтирање на врати, прозорци, ролетни, комарници, засенувачи,

гаражни врати, тенди, ПВЦ столарија, алуминиумска столарија, стаклени фасади

(210) ТМ 2017/31

(220) 13/01/2017

(442) 30/06/2017

(731) TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) CO., LTD

No. 1, Tengsen Road, Weihai Economic and Technological Development Zone, Shandong Province, CN

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(591) зелена, жолта, црна и бела

(531) 27.05.02

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 велосипедски гуми (гуми); внатрешни гуми за пневматски гуми (гуми); синцири за моторцикли; заштитни обвивки за пневматски гуми (гуми); пневматски гуми (гуми); моторцикли; гуми за тркала за автомобили; автомобилски гуми (гуми); возила за движење по копно, воздух, вода или шини; калници

(210) ТМ 2017/32

(220) 16/01/2017

(442) 30/06/2017

(731) Друштво за трговија и услуги

ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје

бул. Партизански одреди бр. 99/2-10, Скопје, МК

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат

бул. Крсте Мисирков 11, ДТЦ Мавровка лам.

Ц 1/10, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена и бела

(531) 27.05.07

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(210) **TM 2017/34** (220) 17/01/2017

(442) 30/06/2017

(731) **Amgen Inc. (Delaware corporation)**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

EVENITY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; фармацевтски препарати што се користат во третманот за остеопороза, коскени нарушувања, коскени заболувања, скелетни

нарушувања и скелетни заболувања; фармацевтски препарати што се користат за зголемување на густината на коските, формирањето на коските и растот на коските

(210) **TM 2017/35** (220) 17/01/2017

(442) 30/06/2017

(300) 87/108,839 19/07/2016 US

(731) **Amgen Inc. (Delaware corporation)**

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks,
California 91320-1799, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) жолта и сива

(531) 26.11.11;27.05.17

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати; фармацевтски препарати што се користат во третманот за остеопороза, коскени нарушувања, коскени заболувања, скелетни нарушувања и скелетни заболувања; фармацевтски препарати што се користат за зголемување на густината на коските, формирањето на коските и растот на коските



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код во Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)
1	TM 2017/0001
3	TM 2014/0209
3	TM 2015/0967
3	TM 2015/0968
3	TM 2015/0969
3	TM 2016/0864
3	TM 2016/0865
3	TM 2016/0894
3	TM 2016/0897
3	TM 2016/0908
3	TM 2016/1011
3	TM 2016/1256
3	TM 2017/0001
3	TM 2017/0005
3	TM 2017/0032
4	TM 2016/0227
4	TM 2016/0864
4	TM 2016/0865
5	TM 2015/0450

5	TM 2015/0453
5	TM 2015/0538
5	TM 2015/0951
5	TM 2015/1014
5	TM 2015/1015
5	TM 2015/1016
5	TM 2015/1017
5	TM 2016/0150
5	TM 2016/0151
5	TM 2016/0158
5	TM 2016/0159
5	TM 2016/0170
5	TM 2016/0172
5	TM 2016/0181
5	TM 2016/0201
5	TM 2016/0203
5	TM 2016/0204
5	TM 2016/0205
5	TM 2016/0222
5	TM

	2016/0236
5	TM 2016/0844
5	TM 2016/0864
5	TM 2016/0865
5	TM 2016/0868
5	TM 2016/0870
5	TM 2016/0890
5	TM 2016/0919
5	TM 2016/1209
5	TM 2017/0001
5	TM 2017/0019
5	TM 2017/0024
5	TM 2017/0032
5	TM 2017/0034
5	TM 2017/0035
6	TM 2016/0853
6	TM 2017/0029
6	TM 2017/0030
7	TM 2016/1143
8	TM 2016/0864

8	TM 2016/0865
8	TM 2017/0005
9	TM 2015/0921
9	TM 2015/0922
9	TM 2016/0245
9	TM 2016/1078
9	TM 2016/1143
9	TM 2017/0014
11	TM 2016/0894
11	TM 2016/1143
12	TM 2016/0238
12	TM 2016/1143
12	TM 2017/0031
14	TM 2016/0535
14	TM 2016/1143
15	TM 2016/1143
16	TM 2016/0864
16	TM 2016/0865
16	TM 2016/0890
18	TM

	2015/0921
18	TM 2015/0922
18	TM 2016/1078
18	TM 2016/1143
19	TM 2016/0853
19	TM 2017/0029
19	TM 2017/0030
20	TM 2016/0894
20	TM 2016/1143
20	TM 2017/0013
21	TM 2015/0502
21	TM 2016/0864
21	TM 2016/0865
21	TM 2016/1078
21	TM 2017/0005
24	TM 2016/0864
24	TM 2016/0865
24	TM 2016/0894
24	TM 2016/1078
24	TM 2017/0005
25	TM 2015/0922
25	TM 2016/0894
25	TM 2016/1078
25	TM 2017/0005

26	TM 2017/0005
28	TM 2015/0969
28	TM 2016/0864
28	TM 2016/0865
28	TM 2016/1143
29	TM 2015/0589
29	TM 2015/0984
29	TM 2016/0141
29	TM 2016/0531
29	TM 2016/0532
29	TM 2016/0533
29	TM 2016/0638
29	TM 2016/0864
29	TM 2016/0865
29	TM 2016/1097
30	TM 2014/0636
30	TM 2015/0146
30	TM 2015/0589
30	TM 2015/0965
30	TM 2015/1029
30	TM 2016/0143
30	TM 2016/0144
30	TM 2016/0402
30	TM

	2016/0531
30	TM 2016/0532
30	TM 2016/0533
30	TM 2016/0864
30	TM 2016/0865
30	TM 2016/0941
30	TM 2016/1028
30	TM 2016/1029
30	TM 2017/0024
31	TM 2015/0589
31	TM 2016/0864
31	TM 2016/0865
31	TM 2017/0024
32	TM 2015/0129
32	TM 2015/0965
32	TM 2015/1006
32	TM 2015/1029
32	TM 2016/0141
32	TM 2016/0198
32	TM 2016/0864
32	TM 2016/0865
34	TM 2015/1030
35	TM 2014/0212
35	TM 2015/0130

35	TM 2015/0131
35	TM 2015/0965
35	TM 2015/1039
35	TM 2015/1168
35	TM 2016/0198
35	TM 2016/0245
35	TM 2016/0402
35	TM 2016/0535
35	TM 2016/0844
35	TM 2016/0908
35	TM 2016/0941
35	TM 2017/0022
35	TM 2017/0024
35	TM 2017/0032
36	TM 2015/0570
36	TM 2016/0853
36	TM 2016/1188
37	TM 2016/0133
37	TM 2016/0853
37	TM 2016/0894
37	TM 2016/0908
37	TM 2017/0029
37	TM 2017/0030
38	TM



	2015/0130
38	TM 2015/0131
38	TM 2017/0014
39	TM 2015/0130
39	TM 2015/0131
39	TM 2016/0198
39	TM 2016/0402
39	TM 2017/0021
41	TM 2016/1000

41	TM 2016/1025
41	TM 2016/1127
41	TM 2017/0014
41	TM 2017/0021
42	TM 2016/0133
42	TM 2016/0245
42	TM 2016/0853
42	TM 2016/1025
42	TM

	2017/0014
42	TM 2017/0021
43	TM 2014/1078
43	TM 2015/0130
43	TM 2015/0131
43	TM 2016/0227
43	TM 2016/0894
43	TM 2016/1000
43	TM 2016/1029

43	TM 2016/1127
44	TM 2014/0205
44	TM 2016/0890
44	TM 2017/0001
45	TM 2015/1168

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(731) носител на правото на трговска марка
(210) број на трговската марка

(731)	(210)
Hard Rock Limited	МК/Т/ 2014/212
ПЗУ КОРОНА ДЕНТАЛ	МК/Т/ 2014/205
Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО	МК/Т/ 2014/209
БОЈАН КОСТАДИНОВ	МК/Т/ 2014/636
Ќебапчилница ТП Сити Грилл	МК/Т/ 2014/1078
ДПТУ „АГРО РУСКОВ“ ДООЕЛ	МК/Т/ 2015/129
Друштво за трговија ХДФС Скопје ДООЕЛ увоз извоз Скопје	МК/Т/ 2015/130
Друштво за трговија ХДФС Скопје ДООЕЛ увоз извоз Скопје	МК/Т/ 2015/131
Прехранбена индустрија ВИТАМИНКА А.Д.	МК/Т/ 2015/146
Градежен Институт МАКЕДОНИЈА АД Скопје	МК/Т/ 2016/133
Друштво за производство, трговија и услуги ЈАБОЛЧЕЛО ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/141
Небојша Златевски	МК/Т/ 2016/143
Небојша Златевски	МК/Т/ 2016/144
Novartis AG	МК/Т/ 2016/150
Novartis AG	МК/Т/ 2016/151
БИФАРМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/158
БИФАРМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/159
GlaxoSmithKline Biologicals S.A	МК/Т/ 2016/170
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2016/172

Bristol-Myers Squibb Company, (a Delaware Corporation)	МК/Т/ 2016/181
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2016/198
NOVARTIS AG	МК/Т/ 2016/201
NOVARTIS AG	МК/Т/ 2016/203
NOVARTIS AG	МК/Т/ 2016/204
NOVARTIS AG	МК/Т/ 2016/205
NOVARTIS AG	МК/Т/ 2016/222
Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги НЕПТУН ДООЕЛ експорт-импорт с.Жеровјане-Боговиње	МК/Т/ 2016/227
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2016/236
Daimler AG	МК/Т/ 2016/238
Зонел Софтвер	МК/Т/ 2016/245
КАМ ДОО	МК/Т/ 2016/402
Стојчевски Томислав	МК/Т/ 2016/531
Стојчевски Томислав	МК/Т/ 2016/532
Стојчевски Томислав	МК/Т/ 2016/533
Лазарова Виолета	МК/Т/ 2016/535
КАМ ДОО	МК/Т/ 2016/638
Друштво за производство, трговија и услуги ГЕТ РЕДИ НУТРИТИОН ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2016/844
Halil Irfan Bumin	МК/Т/ 2016/853
Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР ПЕТКА ДООЕЛ извоз-увоз Велес	МК/Т/ 2016/864
Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР ПЕТКА ДООЕЛ извоз-увоз Велес	МК/Т/ 2016/865
Dow AgroSciences LLC (Delaware limited liability company)	МК/Т/ 2016/868
ФИТОФАРМ	МК/Т/ 2016/870
Orexigen Therapeutics, Inc., a Delaware corporation	МК/Т/ 2016/890
Друштво за трговија и услуги НУРОЛ ТЕКСТИЛ ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2016/894
Colgate - Palmolive Company, a Delaware Corporation	МК/Т/ 2016/897
СУНА ТУРАН	МК/Т/ 2016/908
PLIVA Hrvatska d.o.o.	МК/Т/ 2016/919
Андреев Иван	МК/Т/ 2016/941
Друштво за угостителство, трговија и услуги МАТО КАФЕ ДОО увоз- извоз Скопје	МК/Т/ 2016/1000
NEOSTRATA COMPANY, INC.	МК/Т/ 2016/1011
Сојуз на стопански комори на Македонија	МК/Т/ 2016/1025
ANORKA FOOD INDUSTRIES L.L.C.	МК/Т/ 2016/1028
ANORKA FOOD INDUSTRIES L.L.C.	МК/Т/ 2016/1029
Друштво за трговија и услуги СТЕНСО-МАК ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2016/1078
Друштво за производство, трговија и услуги ДИЕМ-ГП ДОО Гевгелија	МК/Т/ 2016/1097



Друштво за услуги и трговија ЛАСЕРХАНТ ФАН ЦЕНТАР ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/1127
ВАУРОН ДОО СКОПЈЕ	МК/Т/ 2016/1143
Друштво за трговија и услуги ЛСА РЕНТ 2016 ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/1188
Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТАРА ФАРМ ДООЕЛ експорт-импорт Беловиште Гостивар	МК/Т/ 2016/1209
Colgate - Palmolive Company, a Delaware corporation	МК/Т/ 2016/1256
ФИТОФАРМ	МК/Т/ 2017/1
Друштво за трговија ЛАЛИДЈА ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/5
SIG Technology AG	МК/Т/ 2017/13
Amazon Europe Core S.à r.l.	МК/Т/ 2017/14
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2017/19
Друштво за туризам и угостителство АТЛАНТИС ДООЕЛ Струмица	МК/Т/ 2017/21
ALDI GmbH & Co. KG	МК/Т/ 2017/22
Емилија Вељановска	МК/Т/ 2017/24
Друштво за производство, трговија и услуги РОЛОСИСТЕМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/29
Друштво за производство, трговија и услуги РОЛОСИСТЕМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/30
TIUMSUN RUBBER TIRE (WEIHAI) CO., LTD	МК/Т/ 2017/31
Друштво за трговија и услуги ХЕРБАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2017/32
Amgen Inc. (Delaware corporation)	МК/Т/ 2017/34
Amgen Inc. (Delaware corporation)	МК/Т/ 2017/35
Novartis AG	МК/Т/ 2015/450
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTYU Nauchno proizvodstvennoe predpriyatie "BIONOKS"	МК/Т/ 2015/453
Colgate-Palmolive Company, a Delaware Company	МК/Т/ 2015/502
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d.d.	МК/Т/ 2015/538
Друштво за трговија и услуги ЛСА РЕНТ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/570
ЛЕВИДИАГРО ДОО Кочани	МК/Т/ 2015/589
All Star C.V.	МК/Т/ 2015/921
All Star C.V.	МК/Т/ 2015/922
MEDOCHEMIE Ltd.	МК/Т/ 2015/951
НЕНИКО ДООЕЛ Љубиша	МК/Т/ 2015/965
Unilever N.V.	МК/Т/ 2015/967
Unilever N.V.	МК/Т/ 2015/968
Unilever N.V.	МК/Т/ 2015/969
Друштво за трговија, производство, услуги, шпедиција, увоз-извоз ПЕКАБЕСКО АД	МК/Т/ 2015/984
Toto Limited	МК/Т/ 2015/1006
HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI	МК/Т/ 2015/1014
HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI	МК/Т/ 2015/1015
HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI	МК/Т/ 2015/1016

HELBA ILAC IC VE DIS SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI	МК/Т/ 2015/1017
The Coca-Cola Company, a corporation organized under the laws of Delaware	МК/Т/ 2015/1029
Yunnan Tobacco International Co., Ltd	МК/Т/ 2015/1030
ДПТУ „ВИВАКС“ ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/1039
Здружение за ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА ЗАМП Скопје	МК/Т/ 2015/1168

РЕШЕНИЈА НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO стандард ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективна трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата еџ-SY број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(111) **24715** (151) 31/05/2017
(210) ТМ 2004/942 (220) 29/11/2004
(181) 29/11/2024
(450) 30/06/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

FLUNISAN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати, диететски супстанции прилагодени за употреба во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за превивање, материјали за пломбирање заби, забарска смола, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **24853** (151) 06/06/2017
(210) ТМ 2007/1036 (220) 30/10/2007
(181) 30/10/2017
(450) 30/06/2017

(732) **McDonalds Corporation**

One McDonalds Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, US

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000

Скопје

(540)

MCCAFE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

(111) **24619** (151) 08/05/2017

(210) ТМ 2009/1027 (220) 26/10/2009
(181) 26/10/2019
(450) 30/06/2017

(732) **МОТОЦЕНТАР ДОО СКОПЈЕ**

УЛ. ПЕРО НАКОВ ББ 1000 СКОПЈЕ, МК



(591) сива и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги и продажба на мало и големо на гуми

(111) **24684** (151) 31/05/2017
(210) ТМ 2010/1154 (220) 13/10/2010
(181) 13/10/2020
(450) 30/06/2017

(732) **Палензовска Електролуks Силвана**

ул. Александар Турунџиев бр. 1-13, П.ФАХ 52, 7000, Битола, МК

(540)

EUROLUKS - ЕУРОЛУКС



(591) жолта, сина и виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 производство на суви и водени електрични греачи за бојлери, ТА печки, електрични шпорети, разни видови на фурни, парни котли, радијатори, машини за перење, скари, фенови, тостери, кафемати, пегли, калорифери, термо печки, греачи за печки за пица, бурек, гиро, патронски греачи, флексибилни греачи за олуци и подно греење, греачи од кантал и други типови на греачи по порачка, за апарати за домаќинството и индустријата. производство на калорифери-тајфун

кл. 17 производство на гумени производи: Магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на лектрични греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 21 четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валци со различни големини, четки за дрвната индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро конектори, графитни лежишта и затки, четкички за сува и влажна околина

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со сите видови греачи за домаќинство и индустрија, VRV системи за вентилација, калорифери-тајфуни, воздушни завеси, клима уреди, професионална опрема за кујни, ресторани и хотели, четки за домаќинството, четки за индустријата, четки и валци со различни големини, четки за дрвната индустрија, прибор за чистење оружје и алати, индустриски четки за специјална примена, четки за фино полирање, специјални четки, метална галантерија, рачни жичани-челични четки, жичани-челични четки за чистење оџаци и цевки, машински жичани-челични четки, четкички за сите видови на апарати за домаќинството и четкички за разни потреби во индустријата, графитни четкички, држачи за четкички, графитни ламели, кружно лизгачки прстени, бакарни електро

конектори, графитни лежишта и затки, четкички за сува и влажна околина, магнетни гуми за врати за фрижидери, црева и останати гумени делови за сите видови машини за перење, диктони за сите видови на електрични греачи, мембрани, гумирање на валјаци и гумени производи за индустриска употреба

кл. 37 поправки, инсталациски услуги

(111) **24567** (151) 05/05/2017
(210) ТМ 2011/64 (220) 31/01/2011
(181) 31/01/2021
(450) 30/06/2017

(732) **Златевски Љубиша**

ул.Фазанерија 1/96, Гостивар, МК

(540)



(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалоци

(111) **24669** (151) 31/05/2017
(210) ТМ 2011/343 (220) 12/04/2011
(181) 12/04/2021
(450) 30/06/2017

(300) 009678814 24/01/2011 EM

(732) **The Procter & Gamble Company**
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

PROSPETIMEA NATURII

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за перење и белење и други супстанции за употреба при перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни, детергенти, препарати за декалцификација и отстранување каменец; сите горенаведени стоки со и без дезинфекциска компонента

кл. 5 дезинфекциски, антибактериски, стерилизирачки препарати за домашна употреба

(111) **24580** (151) 08/05/2017

(210) ТМ 2012/979 (220) 19/09/2012

(181) 19/09/2022

(450) 30/06/2017

(732) **Maharishi Vedic University Limited**
54 Triq Marsamxett, VLT 1853 Valletta, MT

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

TRANSCENDENTALNA MEDITACIJA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образование; обучување; забава; спортски и културни активности; школски услуги; медитационски тренинг; услуги на образование во врска со здравјето; услуги на здравствени и фитнес здруженија; услуги на образование за возрасни од областа на менаџментот; обуки од областа на економијата и менаџментот; одржување на курсеви од областа на деловниот менаџмент; одржување на наставни семинари за организација на времето; услуги на

образование од областа на менаџментот; услуги на обука од областа на менаџментот; производство на материјал за курсеви што се дистрибуира на семинарите од областа на менаџментот; производство на видео касети за заедничка употреба во образовната обука од областа на менаџментот; одржување на наставни курсеви од областа на општиот менаџмент; објавување на работни учебници од областа на деловниот менаџмент; одржување на работилници и семинари на тема самосвест; услуги на образование и забава, имено, услуги на мотивационски и образовни предавачи од областа на личното усовршување; курсеви од областа на личниот развој; обука од областа на личниот развој; давање помош, лична обука и консултации од областа на физичката кондиција за работодавачите за да им помогнат на своите вработени да стекнат физичка кондиција, сила, увежбаност и да воведуваат промени во секојдневниот живот; давање помош, лична обука и консултации од областа на физичката кондиција за поединци за да стекнат физичка кондиција, сила, увежбаност и да воведат промени во секојдневниот живот; одржување на наставни курсеви од областа на организација на времето на поединецот; курсеви од областа на личниот развој; обуки од областа на личниот развој; услуги на личен фитнес тренинг со аеробик и аеробни активности во комбинација со вежбање на отпор и флексибилност; лична обука во врска со слабеење и програми за вежби; одржување на наставни курсеви од областа на организација на времето на поединецот; одржување на наставни курсеви од областа на личниот развој; медитационски тренинг; подучување за примена на медитација
кл. 44 медицински услуги; грижа за хигиената и нега на убавината на луѓето или на животните; услуги на масажа; услуги на



информирање што се однесуваат на масажата; услуги на диететичари; упатства за диета и исхрана; амбулантни услуги; медитатиски услуги; услуги на подобрување на енергијата, имено, советување за управување со стресот и намалување на стресот за поединци со цел да се подобри животот; проценка, идентификување и однесување при дисфункција на движењата, во физикална терапија, со цел обнова, одржување и унапредување на оптималните физички функции со што се спречува појавата, симптомите и напредувањето на оштетувањето, функционалните ограничувања и инвалидитетот после болест, нарушувања, состојби или повреди; услуги на управување со стресот; давање проценка на начинот на живот на поединецот и неговата психофизичка состојба преку телефон или лично [физички и ментални здравствени услуги]; консултантски услуги во врска со однесувањето на поединецот; консултации во областа на здравјето и психофизичката состојба со цел постигнување лична среќа; лични тераписки услуги со цел ново учење за управување со мускулите; лични тераписки услуги што се однесуваат на подобрување на циркулацијата; услуги на проценка на личноста; давање услуги во врска со здрав начин на живот и исхрана, имено, проценка за поединци, одредување на лична рутина, програми за одржување, и советување; давање услуги во врска со психофизичката состојба, имено, проценка за поединци, одредување на лична рутина, програми за одржување, и советување

кл. 45 правни услуги; услуги на обезбедување со цел заштита на имоти и лица; лични и општествени услуги што ги даваат други за да ги задоволат потребите на поединецот

(111) 24563

(151) 08/05/2017

(210) ТМ 2012/1159 (220) 08/11/2012

(181) 08/11/2022

(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за трговија на мало со мебел КАЗА ИТАЛИЈА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**
, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ,
адвокат

Ул."Владимир Комаров бр.1а/4-20, 1000
Скопје, 1000, Скопје

(540)

(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинство

кл. 27 сидни тапети

кл. 35 услуги при продажба на мало со: мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, сланова коска, китови коски, школки, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика, куќни или кујнски апарати, садови за домаќинство и сидни тапети.

(111) 24667 (151) 22/05/2017

(210) ТМ 2012/1321 (220) 11/12/2012

(181) 11/12/2022

(450) 30/06/2017

(732) **ДПТУ Б.Б.Ф. Компани ЛТД ДООЕЛ**
увоз-извоз Скопје

ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000
Скопје, МК

(540)

**RED
FALCON
ENERGY**

(591) црвена, црна, бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други
безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати
за производство на пијалоци

(111) **24668** (151) 22/05/2017

(210) ТМ 2012/1322 (220) 11/12/2012

(181) 11/12/2022

(450) 30/06/2017

(732) **ДПТУ Б.Б.Ф Компани ЛТД ДООЕЛ**
увоз-извоз Скопје
ул. 20 бр.122 Бразда, Чучер Сандево, 1000
Скопје, МК
(540)


SKOPJANKA
water

(591) црвена, бела, зелена, сина и темно
сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална и сода вода

(111) **24616** (151) 16/05/2017

(210) ТМ 2013/745 (220) 07/08/2013

(181) 07/08/2023

(450) 30/06/2017

(732) **ДТУ ВИНКОМ ДООЕЛ увоз-извоз**
Скопје
ул.Париска бр.50, локал 1 и 2, Скопје, МК
(540)

vinkom

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и
мало на Кирби систем за одржување на
хигиена, Кирби средства за одржување
хигиена и кирби резервни делови и потрошен
материјал за истите
кл. 37 одржување и поправка (сервисирање)
на Кирби системи за одржување на хигиена

(111) **24558** (151) 03/05/2017

(210) ТМ 2013/961 (220) 10/10/2013

(181) 10/10/2023

(450) 30/06/2017

(732) **ГИРО МАМАС ДООЕЛ Скопје**
ул.„Владимир Комаров“ бр.23/20, МК
(540)


(591) зелена, црвена, бела и темно жолта
(окер)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци

(111) **24695** (151) 25/05/2017

(210) ТМ 2014/534 (220) 14/05/2014

(181) 14/05/2024


(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за производство, трговија**
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, Скопје,
МК

(740) **СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ**
СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, кафенацрна, бела и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосви (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **24696** (151) 25/05/2017

(210) ТМ 2014/535 (220) 14/05/2014

(181) 14/05/2024

(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, кафена, црна, бела и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосви (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **24694** (151) 25/05/2017

(210) ТМ 2014/536 (220) 14/05/2014

(181) 14/05/2024

(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5,, 1000, Скопје, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, црвена, кафена, бела и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосви (како мирудији); мирудији; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **24774** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2014/575 (220) 22/05/2014

(181) 22/05/2024

(450) 30/06/2017

(732) **MN PHARMACEUTICALS**

Pak Is Merkezi, Prof. Dr. Bulent Tarcan Sok.

No: 5/1 34349 Gayrettepe, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

LINOXA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи, имено цитостатици

(111) **24642** (151) 17/05/2017

(210) ТМ 2014/885 (220) 21/08/2014

(181) 21/08/2024

(450) 30/06/2017

(732) **Willy Bogner GmbH & Co.**

Kommanditgesellschaft auf Aktien

Sant-Veit-Str.4 81673 Munchen, DE

(740) ИРЕНА КОЦАРЕВА, адвокат

ул. Македонија 16/2-1, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање,

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење,

сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување,

трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос и репродукција

на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони, регистар каси, машини

за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар; очила, кутии за очила, рамки за очила

кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи,

животинска кожа, торби и куфери; чадори,

сонцебрани и стапови за одење, камшици, узда и сарачки производи кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; текстилни ткаенини; плетени ткаенини; покривки за кревети и маси; крпи за лице од текстил; таписерии (за сидови) од текстил; салфети од текстил за маса; чаршафи за кревети; чаршафи за маси кл. 25 облека, обувки и капи кл. 28 игри и играчки, предмети за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

(111) **24572** (151) 05/05/2017
(210) ТМ 2014/1121 (220) 22/10/2014
(181) 22/10/2024
(450) 30/06/2017

(732) **Приватна здравствена установа -
Поликлиника на секундарно ниво СКОПЈЕ
ПОЛИКЛИНИК Скопје**
ул.Огњен Прица бр.1, Скопје, МК
(540)



(591) сина и сребрена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 44 медицински услуги

(111) **24574** (151) 05/05/2017
(210) ТМ 2014/1133 (220) 27/10/2014
(181) 27/10/2024
(450) 30/06/2017

(732) **ИЉАЗ ЈАШАРИ**
АХТОН ПОПОВ БР.1/11, СИНГЕЛИЌ, ГАЗИ
БАБА, СКОПЈЕ, МК
(540)



(591) црвена, жолта, бела, сина, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството, сурови вештачки смоли, пластични материи во сурова состојба; ѓубриња, смеси за гаснење пожар, производи за калење и заварување, хемиски материи за конзервирање прехранбени производи, материи за штавење, лепливи материи што се користат во индустријата, хемиски заплаки кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(111) **24617** (151) 31/05/2017
(210) ТМ 2014/1177 (220) 05/11/2014
(181) 05/11/2024
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за производство на друга
горна облека АРМАРИУМ ГРУП ДООЕЛ**
Скопје
ул.Митрополит Теодосије Гологанов бр.59
локал 6, МК
(540)



(591) црна, бела, златна

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 текстилни производи

(111) **24575** (151) 05/05/2017
(210) ТМ 2014/1181 (220) 05/11/2014
(181) 05/11/2024
(450) 30/06/2017

(732) **ШИН ХАИ ДОО СКОПЈЕ**
УЛ.ЛЕРМОНТОВА бр.19, 1000 СКОПЈЕ, МК
(540)



(591) црвена, жолта, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци

(111) **24582** (151) 08/05/2017
(210) ТМ 2015/250 (220) 03/03/2015
(181) 03/03/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за тенничко испитување и**
анализа на моторни возила САВА
СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје
ул. Загребска бр.28А, Скопје, МК
(540)



(591) зелена, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи, канцелариски работи

кл. 37 технички преглед на возила
кл. 39 услуги поврзани со проверка на
возила
кл. 42 инспекција и испитување на моторни
возила, хомологација на моторни возила

(111) **24569** (151) 08/05/2017
(210) ТМ 2015/264 (220) 05/03/2015
(181) 05/03/2025
(450) 30/06/2017

(732) **SAPONIA Kemiska, prehrambena i**
farmaceutska industrija, p.o., Osijek
M. Gupca 2, Osijek, HR
(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат**
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

FAKS HELIZIM COLORGEL PURE ENERGY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 средства за белење и други супстанции
за перење, препарати за чистење, полирање,
триење и нагризување сапуни

(111) **24565** (151) 08/05/2017
(210) ТМ 2015/266 (220) 06/03/2015
(181) 06/03/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Трговско друштво за вработување**
на инвалидни лица за производство на
трикотажни чорапи и долна облека ИСТ
КОМЕРЦ ДОО Скопје
ул. Качанички пат бр.122, 1000, Скопје,
Скопје, МК
(740) **БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ**
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)

SAMANTA

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 чорапи, чораи (пети за чорапи), чорапи (чорапи против потење), хулахопки, долна облека, корсети (женска долна облека), трикотажна облека

(111) **24581** (151) 08/05/2017
(210) ТМ 2015/269 (220) 06/03/2015
(181) 06/03/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за посредување, трговија, услуги АРОМАТИК БЈУТИ ИНСТИТУТ ДООЕЛ Скопје**

ул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.64А/2-1, Скопје, Скопје, МК

(740) Шујица Ивана
ул.Париска бр.12Б-15, Скопје
(540)



(591) зелена, кафена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапуни; есенцијални и етерични масла, козметички производи и пепарати, козметички прибор, козметички креми, лак за нокти, лепила за козметичка употреба. лосиони и бои за коса; лосиони за козметичка употреба, маски за разубавување, козметички производи за нега на кожата, масла, моливчиња, производи за разубавување, тоалетна вода, вештачки нокти, вештачки трепки, восок за деилација, кармини, шампони, шминка
кл. 44 услуги на хигиена и разубавување на луѓе, козметички и фризерски салони, маникирање, масажа, услуги на ароматерапија, услуги со сауна, услуга со солариум

(111) **24553** (151) 05/05/2017
(210) ТМ 2015/319 (220) 23/03/2015
(181) 23/03/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за трговија на големо и мало и услуги „Тинекс-МТ,, ДОО експорт-импорт Скопје,**
ул. „Првوماјска,, б.б., 1000, Скопје, МК
(540)



(591) зелена и кафеава
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

(111) **24849** (151) 05/06/2017
(210) ТМ 2015/494 (220) 30/04/2015
(181) 30/04/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за друга специјализирана трговија на големо ПРОПРИНТ ПЛУС ДООЕЛ Скопје**

бул.Јане Сандански бр. 84-3/19, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров
Адвокати
ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, црна, циклама, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите
кл. 16 хартија, картон, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии,

канцелариски материјал, печатарски букви, клишиња
 кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(111) **24851** (151) 05/06/2017
 (210) ТМ 2015/495 (220) 30/04/2015
 (181) 30/04/2025
 (450) 30/06/2017

(732) Друштво за друга специјализирана трговија на големо ПРОПРИНТ ПЛУС ДООЕЛ Скопје

бул.Јане САНДАНСКИ бр. 84-3/19, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
 ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, тегет, зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите
 кл. 16 хартија, картон, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, печатарски букви, клишиња
 кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(111) **24848** (151) 05/06/2017
 (210) ТМ 2015/496 (220) 30/04/2015
 (181) 30/04/2025
 (450) 30/06/2017

(732) Друштво за друга специјализирана трговија на големо ПРОПРИНТ ПЛУС ДООЕЛ Скопје

бул.Јане САНДАНСКИ бр. 84-3/19, МК

(740) Адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати
 ул. Иво Лола Рибар, бр.57/1-6, 1000, Скопје
 (540)



(591) бела, тегет, зелена
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите
 кл. 16 хартија, картон, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, печатарски букви, клишиња
 кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(111) **24600** (151) 11/05/2017
 (210) ТМ 2015/524 (220) 12/05/2015
 (181) 12/05/2025
 (450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство, трговија и маркетинг, пропаганда и услуги СКРИН-МЕДИА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово ул.Јане Сандански бр.80/1, Тетово, МК
 (540)



(591) црвена, бела, сива
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 35 рекламирање
 изнајмување рекламен простор
 надворешно рекламирање

(111) **24601** (151) 11/05/2017
 (210) ТМ 2015/525 (220) 12/05/2015
 (181) 12/05/2025
 (450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство, трговија и маркетинг, пропаганда и услуги СКРИН-МЕДИА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово ул.Јане Сандански бр.80/1, Тетово, МК (540)



(591) црвена, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање
изнајмување рекламен простор
надворешно рекламирање

(111) **24604** (151) 11/05/2017

(210) ТМ 2015/581 (220) 01/06/2015

(181) 01/06/2025

(450) 30/06/2017

(732) Gentherm Incorporated
21680 Haggerty Road, Suite 101 Northville,
MICHIGAN 48167, US

(740) Адвокатско друштво ЧАКМАКОВА
АДВОКАТИ

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000

Скопје

(540)



(591) сина, портокалова, жолта, црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 мерни и контролни апарати и инструменти; имено, сензори со електричен контакт, сензори на температура и апарати за контрола на температурата на

површините за потпора на патниците; контролни единици, сензори, апарати и инструменти за спроведување, пренасочување, трансформирање, акумулирање, регулирање и/или контролирање електронски уреди, имено сензори со електричен контакт, сензори на температура и апарати за контрола на температурата на површините за потпора на патниците; електрични компоненти, имено, електрични кабли, електрични снопови, електрични системи на спроводници, електрични конектори, електрични приклучоци и плочи на спроводници за електрични цели; електрични контролни единици и електрични сензори за мерење, следење и/или контролирање влажност, температура, проток на струја и/или проток на воздух; електронски или рачно управувани електрични контроли за користење на површини за потпора на патниците, седишта, кревети, постелнина и/или автомобили, кои се продаваат како засебни компоненти на системи за електрично греење и/или ладење; печатени плочи, диоди кои емитуваат технолошка светлина и се монтираат на површината, вградни интегрални електронски конектори; електронски контролни модули за спроводни грејачи, термоелектрични уреди, преносни грејачи; електронски контролни модули за работа на уреди за греење, ладење, меморија, лумбална потпора, детекција на патник, систем седишта и/или за греење, вентилација и клима (НУАС); електронски контролни модули и електронски компоненти од видот на системи на електронски спроводници за производи за широка потрошувачка, имено, мебел, кревети, постелнина, канцелариски столови, колички за инвалиди, болничка опрема, резервни клима-прекривки и/или портабл-перници; компоненти за копнени возила, имено, уреди

за контрола на температурата, електрични и електронски уреди за контрола, далечински управувачи, електрични и електронски уреди за контрола со вградено копче и електрични прекинувачи за работа на уреди за греење, ладење, меморија, лумбална потпора, детекција на патник, систем седишта и/или за греење, вентилација и клима во рамките на компоненти на системи за електрично греење и ладење возила, имено, електрични кабли, електрични жици, температурни сензори, сензори на влажност, сензори на точка на росење, електрични контроли и контролни алгоритми за системи за контрола на температурата, напојувачи на електрична енергија, електрични прекинувачи, кориснички интерфејс од видот на електронски контролни панели за контрола на температурата и влажноста, далечински управувачи за системите за контрола на температурата и влажноста, кои се продаваат како засебни компоненти за употреба во производството на системи за електрично греење и ладење кл. 11 термоелектрични уреди, имено, апарати за производство на струја, греење, ладење и рекулерација на отпадна топлина, имено тоplotни пумпи и компоненти за истите, имено електрични вентилатори и вентилатори за топол и ладен воздух; уреди за контрола на топлината, имено електрични системи за греење и ладење кои целосно или делумно се состојат од електрични вентилатори, вентилатори за топол и ладен воздух, преносни грејачи и спроводни тоplotни подлоги за употреба кај површини за потпора на патниците; електрични системи за греење и ладење кои целосно или делумно се состојат од електрични вентилатори, вентилатори, преносни грејачи, спроводни тоplotни подлоги, електрични кабли, електрична инсталација, филтри, температурни сензори, сензори за точка на

росење, канали, водови, пена, разделни материјали, пренасочувачи, клима-зони, контролни уреди, контролни алгоритми, напојувачи на струја, прекинувачи, кориснички интерфејс, далечински управувачи за употреба на површини за потпора на патници; електронски и рачни уреди за контрола за употреба на површини за потпора на патници, седишта, кревети, постелнина, стадионски седишта, канцелариски столови, мебел, портабл-перници, резервни клима-прекривки и автомобили; компоненти на системи за електрично греење и ладење, имено, електрични вентилатори, вентилатори, преносни електрични грејачи, спроводни електрични тоplotни подлоги, филтри, канали, водови, пена, разделни материјали, пренасочувачи, клима-зони, кои се продаваат како засебни делови на системи за електрично греење и ладење; клима-уреди за греење и ладење кои се користат за складишни контејнери, складишни простори, држачи за чаши и внатрешни складишни единици во копнени возила, волани, панели на врати, менувачи на брзини, одморалишта за раце, пораби, површини и/или подови, преносни грејачи, имено грејачи со позитивен коефициент (ГПК), електрични грејачи со дебели мембрани, електрични грејачи со спирали и компоненти за истите од видот на кола за грејачи со спирали, електрични грејачи со тенки мембрани и електрични спирални отпорни грејачи со вентилатори; уреди за контрола на топлината, имено, електронски и рачни контролни уреди за употреба во системи за електрично греење и ладење на површини за потпора на патници, седишта, мебел, кревети, постелнина, инвалидски колички, болничка опрема и/или возила; компоненти за возила и делови за локални преносни клима-уреди за врат, централно дотерување на климата на

седиштето на патникот, греење и ладење на прекривките, дотерување на климата на одредени места и на задните седишта, имено апарати за греење и апарати за ладење на воздухот за возила за греење и ладење на воланот, панелите на вратите, менувачите на брзини, одморалиштата за раце, порабите, површините и/или подовите; апарати за греење и ладење за контејнери, складишни простори, држачи за чаши, внатрешни складишни единици во возила; елементи за локално греење и ладење за возила за греење на воланот, панелите на вратите, менувачите на брзини, одморалиштата за раце, пораби, површините и/или подовите; уреди за греење и ладење за возила што се користат за складишни контејнери, складишни единици, складишни простори, држачи за чаши, волани, панели на врати, менувачи на брзини, одморалишта за раце, пораби, површини и/или подови кл. 12 седишта за возила и компоненти и делови за истите

(111) **24633** (151) 16/05/2017
(210) ТМ 2015/587 (220) 03/06/2015
(181) 03/06/2025
(450) 30/06/2017

(732) **МЕДЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје**
50 Дивизија 26/3-3, 1000, Скопје, МК
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)


азбука на фактите

(591) бела, црвена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

(111) **24636** (151) 31/05/2017
(210) ТМ 2015/600 (220) 04/06/2015

(181) 04/06/2025

(450) 30/06/2017

(732) **Фармацевтска, хемиска, козметичка**
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. "Александар Македонски" бр. 12,,
1000, Скопје, Скопје, МК
(540)



(591) бела, темно и светло кафеава, црвена, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 политура за мебел

(111) **24714** (151) 26/05/2017
(210) ТМ 2015/614 (220) 11/06/2015
(181) 11/06/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Мурцева Маја**
ул. Никола Парапунов бр. 1/63, 1000,
Скопје, МК
(740) **БЕРИН ДОО Скопје**
ул. Македонија бр 27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки,

сладолед, мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; термички необработени прехранбени производи

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми), за малопродажба; нарачки за купување; претставување на производите; рекламирање по пат на електронски медиуми; потрошувачи (комерцијални информации и советување на потрошувачи); јавно мислење (испитување на јавно мислење); претставување на производите; трговски саеми (организирање трговски саеми) и работилници за комерцијални или рекламни цели, ширење на рекламни огласи

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци; привремено сместување; бистро; кафетерии [експрес ресторани]; ресторани, ресторани со самопослужување; служење храна и пијалаци; снек-барови

(111) **24751** (151) 29/05/2017
(210) ТМ 2015/627 (220) 25/07/2015
(181) 25/07/2025
(450) 30/06/2017

(732) **ЛАВ-КОМЕРЦ ДОО**
ул.Климент Охридски бр.172, Струмица,
МК
(540)



(591) црвена, црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 паркетни подни штици, паркетни материјали за прекривање на под, ламинати
кл. 27 килими, линолеум и други материјали

за подни прекривки
кл. 37 обновување и поправање паркетни и ламинатни подови

(111) **24852** (151) 06/06/2017
(210) ТМ 2015/648 (220) 22/06/2015
(181) 22/06/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Diageo North America, Inc.**
801 Main Avenue, Norwalk Connecticut
06851, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000,
Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

(111) **24716** (151) 26/05/2017
(210) ТМ 2015/669 (220) 26/06/2015
(181) 26/06/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за производство, трговија**
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)





(591) црна, бела, светло кафена, темно кафена и црвена
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на основа на кафе), екстракти од кафе, замена за кафе
 кл. 32 безалкохолни пијалаци во база на кафе

(111) **24717** (151) 26/05/2017
 (210) ТМ 2015/670 (220) 26/06/2015
 (181) 26/06/2025
 (450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје (540)

**PRINCE
CAFFE** 

(591) црна, црвена, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на основа на кафе), екстракти од кафе, замена за кафе
 кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на кафе, производи од кафе, екстракти од кафе или замена за кафе
 кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **24718** (151) 26/05/2017
 (210) ТМ 2015/671 (220) 26/06/2015
 (181) 26/06/2025
 (450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје (540)

PRINCECAFFE 

(591) црна, црвена, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на основа на кафе), екстракти од кафе, замена за кафе
 кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на кафе, производи од кафе, екстракти од кафе или замена за кафе
 кл. 43 услуги за обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **24719** (151) 26/05/2017
 (210) ТМ 2015/672 (220) 26/06/2015
 (181) 26/06/2025
 (450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје (540)



(591) црна, бела, светло кафена, црвена, сива и портокалова
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на основа на кафе), екстракти од кафе, замена

за кафе, крем за кафе, пијалоци од кафе со млеко, замена за млеко

(111) **24721** (151) 26/05/2017
(210) ТМ 2015/673 (220) 26/06/2015
(181) 26/06/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје**

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, светло кафена, црвена, сива и портокалова

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на основа на кафе), екстракти од кафе, замена за кафе, крем за кафе, пијалоци од кафе со млеко, замена за млеко

(111) **24724** (151) 26/05/2017
(210) ТМ 2015/674 (220) 26/06/2015
(181) 26/06/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје**

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, светло кафена, црвена и сива

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на основа на кафе), екстракти од кафе, замена за кафе

(111) **24725** (151) 26/05/2017
(210) ТМ 2015/675 (220) 26/06/2015
(181) 26/06/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје**

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, светло кафена, темно кафена, црвена и сива

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на основа на кафе), екстракти од кафе, замена за кафе

кл. 32 безалкохолни пијалоци во база на кафе, чоколадо и какао

(111) **24727** (151) 26/05/2017
(210) ТМ 2015/676 (220) 26/06/2015
(181) 26/06/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје**

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје (540)



(591) црна, зелена, црвена, бела и кафеава

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на основа на кафе), екстракти од кафе, замена за кафе

(111) **24728** (151) 26/05/2017

(210) ТМ 2015/677 (220) 26/06/2015

(181) 26/06/2025

(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје (540)



(591) црна, зелена, бела, светло кафена, темно кафена, црвена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на основа на кафе), екстракти од кафе, замена за кафе

кл. 32 безалкохони пијалоци во база на кафе

(111) **24730** (151) 26/05/2017

(210) ТМ 2015/678 (220) 26/06/2015

(181) 26/06/2025

(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје (540)



(591) црна, зелена, бела, светло кафена, темно кафена, црвена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на основа на кафе), екстракти од кафе, замена за кафе

кл. 32 безалкохони пијалоци, безалкохолни пијалоци направени со кафе, пијалоци (безалкохолни пијалоци) со чоколадо

(111) **24731** (151) 26/05/2017

(210) ТМ 2015/679 (220) 26/06/2015

(181) 26/06/2025


(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) црна, бела, светло кафена, темно
кафена, црвена

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, кафе (пијалаци што се на
основа на кафе), екстракти од кафе, замена
за кафе
кл. 32 безалкохони пијалаци во база на кафе

(111) **24621** (151) 15/05/2017
(210) ТМ 2015/685 (220) 29/06/2015
(181) 29/06/2025
(450) 30/06/2017

(732) **New Balance Athletics, Inc.**
100 Guest Street, Boston, Massachusetts
02135, US

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 обувки и облека

(111) **24620** (151) 15/05/2017
(210) ТМ 2015/686 (220) 29/06/2015

(181) 29/06/2025
(450) 30/06/2017

(732) **New Balance Athletics, Inc.**
100 Guest Street, Boston, Massachusetts
02135, US

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

NEW BALANCE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 обувки и облека

(111) **24630** (151) 16/05/2017
(210) ТМ 2015/699 (220) 02/07/2015
(181) 02/07/2025
(450) 30/06/2017

(732) **„СТРМОШ“ АД РУДНИЦИ ЗА**
НЕМЕТАЛИ ПРОБИШТИП
ул. Македонски Революционери бр. 56,
Пробиштип, МК
(540)



(591) зелена, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 6 метали и нивните легури, руди

(111) **24637** (151) 16/05/2017
(210) ТМ 2015/779 (220) 30/07/2015
(181) 30/07/2025
(450) 30/06/2017

(732) **NGK Insulators, Ltd.**
2-56 Suda-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi Aichi-
ken 467-8530, JP

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул. Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал
5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 катализатори и носачи на катализатори за прочистување или подобрување на издувните гасови на моторите со внатрешно согорување; катализатор; индистриски хемикалии

кл. 7 керамички филтри за прочистување на издувните гасови што ги емитираат дизел моторите; керамички филтри за прочистување на издувните гасови што ги имитираат моторите со внатрешно согорување; керамички носачи на катализатори за прочистување на издувните гасови што ги емитираат моторите со внатрешно согорување; супстрати за каталитички конвертори; уреди за третирање на издувни гасови кај моторите за внатрешно согорување, и неговите составни делови и опрема; регенератори за мотори со внатрешно согорување; неелектрични влекачи [за теренски возила]; делови за неелектрични влекачи за копнени возила; рударски машини и уреди; градежни машини и уреди; машини и уреди за утовар-истовар; машини и инструменти за риболов; машини и уреди за хемиска обработка; земјоделски машини, земјоделски алатки што не се за рачна употреба; машински елементи [теренски возила]; косилки за трева

кл. 12 неелектрични влекачи за копнени возила (не вклучивајќи ги нивните делови); механички елементи за копнени возила; бродови и нивните составни делови и

опрема; воздушни летала и нивните составни делови и опрема; железнички возила и нивните составни делови и опрема; автомобили и нивните составни делови и опрема; моторни превозни средства на две тркала, велосипеди и нивните составни делови и опрема

(111) **24638** (151) 16/05/2017
(210) ТМ 2015/780 (220) 30/07/2015
(181) 30/07/2025
(450) 30/06/2017

(732) **NGK Insulators, Ltd.**

2-56 Suda-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi Aichi-ken 467-8530, JP

(740) АНА ПЕКЕВСКА-ВАСИЛЕВА, АДВОКАТ
бул.Партизански Одреди бр. 14, кат 3, локал 5, Бизнис Центар Аура, 1000, Скопје
(540)

HONEYCERAM

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 катализатори и носачи на катализатори за прочистување или подобрување на издувните гасови на моторите со внатрешно согорување; катализатор; индистриски хемикалии

кл. 7 керамички филтри за прочистување на издувните гасови што ги емитираат дизел моторите; керамички филтри за прочистување на издувните гасови што ги имитираат моторите со внатрешно согорување; керамички носачи на катализатори за прочистување на издувните гасови што ги емитираат моторите со внатрешно согорување; супстрати за каталитички конвертори; уреди за третирање на издувни гасови кај моторите за внатрешно согорување, и неговите составни делови и опрема; регенератори за мотори со внатрешно согорување; неелектрични влекачи [за теренски возила]; делови за

неелектрични влекачи за копнени возила; рударски машини и уреди; градежни машини и уреди; машини и уреди за утовар-истовар; машини и инструменти за риболов; машини и уреди за хемиска обработка; земјоделски машини, земјоделски алатки што не се за рачна употреба; машински елементи [теренски возила]; косилки за трева кл. 12 неелектрични влекачи за копнени возила (не вклучивајќи ги нивните делови); механички елементи за копнени возила; бродови и нивните составни делови и опрема; воздушни летала и нивните составни делови и опрема; железнички возила и нивните составни делови и опрема; автомобили и нивните составни делови и опрема; моторни превозни средства на две тркала, велосипеди и нивните составни делови и опрема

(111) **24643** (151) 17/05/2017
(210) ТМ 2015/786 (220) 31/07/2015
(181) 31/07/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Alvogen Pharma Trading Europe EOOD**

86, Bulgaria Blvd. Sofia 1680, BG

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

KALMENTE

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **24644** (151) 17/05/2017
(210) ТМ 2015/792 (220) 04/08/2015
(181) 04/08/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Телеком Словенија д.д.**

ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ

Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **24645** (151) 17/05/2017
(210) ТМ 2015/793 (220) 04/08/2015
(181) 04/08/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Телеком Словенија д.д.**

ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI

(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ

Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
Скопје
(540)



(591) црвена, црна, бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
 управување со работата; канцелариски
 работи
 кл. 38 телекомуникации
 кл. 42 научни и технолошки услуги и
 истражување и планирањето поврзано со
 нив; индустриски анализи и истражувачки
 услуги; изработка и развој на компјутерски
 хардвер и софтвер

(111) **24646** (151) 17/05/2017
 (210) ТМ 2015/794 (220) 04/08/2015
 (181) 04/08/2025
 (450) 30/06/2017

(732) **Телеком Словенија д.д.**
ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI
 (740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
 Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
 Скопје
 (540)


ЏаБест

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
 управување со работата; канцелариски
 работи
 кл. 38 телекомуникации
 кл. 42 научни и технолошки услуги и
 истражување и планирањето поврзано со
 нив; индустриски анализи и истражувачки
 услуги; изработка и развој на компјутерски
 хардвер и софтвер

(111) **24647** (151) 17/05/2017
 (210) ТМ 2015/795 (220) 04/08/2015
 (181) 04/08/2025
 (450) 30/06/2017

(732) **Телеком Словенија д.д.**
ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI


(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
 Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
 управување со работата; канцелариски
 работи
 кл. 38 телекомуникации
 кл. 42 научни и технолошки услуги и
 истражување и планирањето поврзано со
 нив; индустриски анализи и истражувачки
 услуги; изработка и развој на компјутерски
 хардвер и софтвер

(111) **24648** (151) 17/05/2017
 (210) ТМ 2015/796 (220) 04/08/2015
 (181) 04/08/2025
 (450) 30/06/2017

(732) **Телеком Словенија д.д.**
ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI
 (740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
 Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
 управување со работата; канцелариски
 работи
 кл. 38 телекомуникации
 кл. 42 научни и технолошки услуги и
 истражување и планирањето поврзано со
 нив; индустриски анализи и истражувачки

услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **24649** (151) 17/05/2017
(210) ТМ 2015/797 (220) 04/08/2015
(181) 04/08/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Телеком Словенија д.д.**
ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI
(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
Скопје
(540)

Dzabest

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **24650** (151) 18/05/2017
(210) ТМ 2015/798 (220) 04/08/2015
(181) 04/08/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Телеком Словенија д.д.**
ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI
(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **24652** (151) 18/05/2017
(210) ТМ 2015/799 (220) 04/08/2015
(181) 04/08/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Телеком Словенија д.д.**
ул. Цигалетова бр. 15, Љубљана, SI
(740) МЕНС ЛЕГИС ДООЕЛ
Бул. Св.Климент Охридски бр. 54-3/2, 1000
Скопје

Dzabest

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
управување со работата; канцелариски работи
кл. 38 телекомуникации
кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **24639** (151) 16/05/2017
(210) ТМ 2015/803 (220) 05/08/2015
(181) 05/08/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за производство на мало и големо КАМ ДОО Скопје**
бул. „Србија“ бр. 35,, 1000, Скопје, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 доматен сок за готвење, доматно пире, сокови од зеленчук за готвење
кл. 30 сокови (како мируди); мируди; ароматични подготовки за исхрана, додатоци на јадења, зачини, квасец, кечап (сос), прашок за печење; сол, сенф; оцет, прашкасти зачини, преливи за салати, релиш сосови (додатоци на исхрана), сосови (додатоци на храна), состојки за згуснување при готвење

(111) **24860** (151) 14/06/2017
(210) ТМ 2015/806 (220) 05/08/2015
(181) 05/08/2025
(450) 30/06/2017

(300) 66472 06/02/2015 JM

(732) **Apple Inc.**

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

RESEARCHKIT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутери; компјутерски периферни уреди; компјутерски хардвер; рачни електронски софтвер за игри адаптирани за употреба со надворешен дисплеј екран или монитор; рачни компјутери; таблет компјутери; лични дигитални помагала; електронски организатори; електронски нотеси; електронски читачи на книга;

софтвер за компјутерски игри за гејмерски машини; рачни дигитални електронски уреди и софтвер поврзан со истите; рачни мобилни дигитални електронски уреди способни за обезбедување на пристап до интернет и за праќање, примање и чување на телефонски повици, факсови, електронска пошта, и други дигитални податоци; електронски рачни единици за безжичен прием, складирање и / или пренос на податоци и пораки и електронски уреди кои овозможуваат на корисникот да ги прати или да управува со личните информации; апарати за снимање и репродукција на звук; аудио плеери за МП3 и други дигитални формати; дигитални аудио рекордери; дигитални видео рекордери и плеери; аудио касетофони и плеери; Касетни видео рекордери и плеери; компакт диск рекордери и плеери; дигитални повеќенаменски диск рекордери и плеери; дигитален аудио касетен рекордер и плеери; радија, радио предаватели и приемници; аудио, видео и дигитални миксери; аудио засилувачи; аудио приемници; аудио декодери; аудио апарати за автомобили; слушалки за во уво, слушалки; звучници; микрофони; аудио компоненти и додатоци; модеми; мрежни комуникациски апарати; електронска комуникациска опрема и инструменти; аудиовизуелни технички апарати; оптички апарати и инструменти; телекомуникациски апарати и инструменти; глобален систем за позиционирање (GPS) уреди; телефони; безжични комуникациски уреди за глас, податоци или пренос на слики; кабли; апарати за чување на податоци; уреди за магнетни податоци; чипови, дискови и касети кои се користат за носење или за снимање на компјутерски програми и софтвер; факс машини; камери; батерии; телевизии; телевизиски приемници; телевизиски монитори; Set Top бокс; компјутерски софтвер; компјутерски и

електронски игри; глобален систем за позиционирање (GPS) компјутерски софтвер; компјутерски софтвер за патување и туризам, планирање на патување, навигација, планирање на рути за патување, географски, дестинациски, транспортни и сообраќајни информации, насоки за возење и пешачење, прилагодени мапи на локаци, информации за уличен атлас, дисплеј на електронска карта, како и информации за дестинации; компјутерски софтвер за креирање, лиценцирање, дистрибуирање, превземање, пренесување, примање, репродуцирање, уредување, издвојување, кодирање, декодирање, прикажување, зачувување и организирање на текст, податоци, графика, слики, аудио, видео и други мултимедијални содржини, електронски публикации, и електронски игри; компјутерски софтвер за употреба при снимање, организирање, пренесување, манипулирање, и прегледување на текст, податоци, аудио фајлови, видео фајлови и електронски игри во врска со компјутери, телевизори, телевизиски сет-топ боксови, аудио плеери, видео плеери, медиа плеери, телефони и рачни дигитални електронски уреди; компјутерски софтвер кој им овозможува на корисниците да програмираат и дистрибуираат текст, податоци, графика, слики, аудио, видео и други мултимедијални содржини преку глобалните комуникациски мрежи и други компјутерски, електронски и комуникациски мрежи; компјутерски софтвер за идентификување, лоцирање, групирање, дистрибуција и управување со податоци и врски помеѓу компјутерски сервери и корисниците приклучени на глобалната комуникациски мрежи и други компјутерски, електронски и комуникациски мрежи; компјутерски софтвер за употреба на рачни мобилни дигитални електронски уреди и други електронски кориснички уреди;

електронско издаваштво на софтвер; софтвер за читач на електронски публикации; компјутерски софтвер за управување со лични информации; можност за превземање на претходно снимени аудио и аудиовизуелни содржини, информации и коментари; можност за превземање електронски книги, списанија, месечни списанија, билтени, весници, списанија и други публикации; софтвер за управување на бази на податоци; софтвер за препознавање на знаци; софтвер за препознавање на глас; софтвер за електронска пошта и пораки; компјутерски софтвер за пристапување, прелистување и пребарување на интернет бази на податоци; електронски огласни табли; софтвер за синхронизација на податоците; софтвер за развој на апликации; прирачници во електронски читлив, машински читлив или компјутерски читлив облик, за употреба со, и се продаваат како единица со сите претходно споменатите стоки; електрични и електронски конектори, спојки, жици, кабли, полначи, приклучни подлоги, станици на приклучни подлоги, интерфејс, и адаптери за употреба во сите од горенаведените стоки; компјутерска опрема за употреба со сите од горенаведените стоки; електронски апарати со мултимедијални функции за употреба со сите горенаведени стоки; електронски апарат со интерактивни функции за употреба со сите горенаведени стоки; додатоци, делови, апарати за фитинзи и тестирање на сите од горенаведените стоки; заштини облоги, торби и куфери или прилагодени форми да ги содржат сите горенаведени стоки; инструменти за навигација; апарат за проверка на жиг на пошта; каси; механизми за апаратите што се активираат со жетони; дактилографски машини; маркери за порабување; машини за гласање; електронски ознаки за стоки; машини за



избор на награди; апарати и инструменти за мерење; мерки; електронски табли за информирање; мерни уреди; силициумски подлоги [силиконски парчиња]; интегрални кола; флуоресцентни екрани; апарат за далечинско управување; филаменти кои спроведуваат светлина [оптички влакна]; електрични инсталации за далечинска контрола на индустриското работење; громобрани; електролизатори; апарати за гаснење пожар; радиолошки апарати за индустриски цели; апарати и опрема за спасување живот; свиречки аларми; очила за сонце; анимирани цртани филмови; јајце-светилка; свирчиња за кучиња; украсни магнети; електрифицирани огради; ;чорапи со електрично загревање; аларми, аларм сензори и системи за следење на аларми; системи за станбена безбедност и надзор; детектори за чад и јаглерод моноксид; термостати, монитори, сензори и контролни уреди за климатизација, греење, вентилација и уреди и системи; електрични и електронски врати и прозорци и брави и резина; далечински управувачи за отворање и затворање на гаражни врати; механизми за отворање завеса, драпера, ролетна, и вариолајт завеса; контроли за осветлување; електрични приклучоци; електрични и електронски прекинувачи; компјутерски управуван системски софтвер кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; услуги за индустриска анализа и истражување; компјутерско програмирање; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер; дизајн, развој и одржување на комерцијален компјутерски софтвер во областа на природниот јазик, говор, говорник, јазик, препознавање на глас, препознавање на гласовни печати; изнајмување на компјутерски хардвер и софтвер апарати и опрема; консултантски

услуги за компјутерски хардвер и софтвер; услуги за консултација и поддршка за развивање на компјутерски системи, бази на податоци и апликации; обезбедување на компјутерски хардвер или софтвер информации на интернет; услуги за креирање, дизајнирање, одржување на веб страни; услуги за веб хостинг; провајдер за апликациски услуги (ASP) хостинг услуги кои нудат компјутерски софтверски апликации на други лица; провајдер за апликациски услуги (ASP) кој служи како софтвер за креирање, лиценцирање, дистрибуирање, превземање, пренесување, примање, емитување, уредување, изделување, кодирање, декодирање, прикажување, чување и организирање на текст, графика, слики, аудио, видео и мултимедијални содржини и електронски публикации; провајдер на апликациони услуги (ASP) кој служи како софтвер за употреба во врска со софтвер за препознавање на глас и гласовно управувани софтверски апликации; обезбедување на онлајн софтвер кој не се превзема; обезбедување на пребарувачи за добивање на податоци преку интернет и други електронски комуникациски мрежи; создавање на индекси на онлајн информации, сајтови и други ресурси на располагање на глобалните компјутерски мрежи за останатите; електронски услуги за чување на податоци; услуги за онлајн социјално вмрежување; обезбедување на веб-сајт за социјално вмрежување; услуги на картографија и мапирање; информации, советодавни и консултантски услуги кои се однесуваат на горенаведеното

(111) 24656	(151) 18/05/2017
(210) ТМ 2015/811	(220) 07/08/2015
	(181) 07/08/2025
	(450) 30/06/2017

(732) **ГОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА КОСТОВСКА**

ул. Јабланица бр. 50 б, 1000, Скопје, МК
and ул. Јабланица бр. 50 б, 1000, Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)



(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 8 рачни алати и направи; ладно оружје; оружје за боречки вештини; сабји, ножеви
кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, рогозина, рогови; слонова коска, школки килибар, седеф, морска пена и замена за овие материјали или производи од пластика
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елки
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи; услуги при продажба на големо и мало на спортска и друга опрема и обувки
кл. 41 образовни услуги; подготвување на

наставата; забава; спортски и културни активности

(111) 24861	(151) 14/06/2017
(210) ТМ 2015/829	(220) 14/08/2015
	(181) 14/08/2025
	(450) 30/06/2017

(732) **Apple Inc.**

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

FORCE TOUCH

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 компјутери; компјутерски периферни уреди; компјутерски хардвер; компјутерски машини за играње; рачни компјутери; таблет компјутери; лични дигитални помагала; електронски организатори; електронски нотеси; електронски читачи на книги; рачни електронски играчки адаптирани за употреба со надворешен дисплеј екран или монитор; рачни дигитални електронски уреди и софтвер поврзан со истите; рачни мобилни дигитални електронски уреди способни за обезбедување на пристап до интернет и за праќање, примање и чување на телефонски повици, факсови, електронска пошта и други дигитални податоци; електронски рачни единици за безжичен прием, складирање и / или пренос на податоци и пораки и електронски уреди кои им овозможуваат на корисниците да ги следат или управуваат со личните информации; апарати за снимање и репродукција на звук; МП3 и други дигитални формати на аудио плеери; дигитални аудио рекордери; дигитални видео рекордери и плеери; аудио касетофони и плеери; касетни видео рекордери и плеери; компакт диск рекордери и плеери; дигитални



повеќенаменски диск рекордери и плеери; дигитален аудио касетен рекордер и плеери; радија, радио предаватели и приемници; аудио, видео и дигитални миксети; аудио засилувачи; аудио приемници; аудио декодери; аудио апарати за автомобили; слушалки за во уво, слушалки; звучници; микрофони; аудио компоненти и додатоци; модеми; мрежни комуникациски апарати; електронска комуникациска опрема и инструменти; аудиовизуелни апарати за настава; оптички апарати и инструменти; телекомуникациски апарати и инструменти; уреди за глобален систем за позиционирање (GPS); телефони; безжични комуникациски уреди за пренос на глас, податоци или слики; кабли; апарати за чување на податоци; уреди за магнетни податоци; чипови, дискови и касети кои се користат за носење или за снимање на компјутерски програми и софтвер; факс машини; камери; батерии; телевизори; телевизиски приемници; телевизиски монитори; сет топ кутии (set top boxes); компјутерски софтвер; компјутерски и електронски игри; компјутерски софтвер за глобален систем за позиционирање (GPS); компјутерски софтвер за патување и туризам, планирање на патување, навигација, планирање на рути за патување, географски, дестинациски, транспортни и сообраќајни информации, насоки за возење и пешачење, прилагодени мапи на локаци, информации за уличен атлас, дисплеј на електронска карта, како и информации за дестинации; компјутерски софтвер за креирање, правење, дистрибуирање, превземање, пренесување, примање, репродуцирање, уредување, издвојување, кодирање, декодирање, прикажување, зачувување и организирање на текст, податоци, графика, слики, аудио, видео и други мултимедијални содржини, електронски публикации и електронски игри;

компјутерски софтвер за употреба при снимање, организирање, пренесување, манипулирање и прегледување на текст, податоци, аудио фајлови, видео фајлови и електронски игри во врска со компјутери, телевизори, телевизиски сет-топ боксови, аудио плеери, видео плеери, медиа плеери, телефони и рачни дигитални електронски уреди; компјутерски софтвер кој им овозможува на корисниците да програмираат и дистрибуираат текст, податоци, графика, слики, аудио, видео и други мултимедијални содржини преку глобалните комуникациски мрежи и други компјутерски, електронски и комуникациски мрежи; компјутерски софтвер за идентификување, лоцирање, групирање, дистрибуција и управување со податоци и врски помеѓу компјутерски сервери и корисниците приклучени на глобалните комуникациски мрежи и други компјутерски, електронски и комуникациски мрежи; компјутерски софтвер за употреба на рачни мобилни дигитални електронски уреди и други електронски кориснички уреди; електронско издаваштво на софтвер; софтвер за читач на електронски публикации; компјутерски софтвер за управување со лични информации; претходно снимени аудио и аудиовизуелни содржини, информации и коментари кои може да се превземаат; електронски книги, списанија, месечни списанија, билтени, весници, списанија и други публикации кои може да се превземаат; софтвер за управување на бази на податоци; софтвер за препознавање на знаци; софтвер за препознавање на глас; софтвер за електронска пошта и пораки; компјутерски софтвер за пристапување, прелистување и пребарување на он лајн бази на податоци; електронски огласни табли; софтвер за синхронизација на податоците; софтвер за развој на апликации; прирачници во

електронски читлив, машински читлив или компјутерски читлив облик, кои се употребуват и продаваат заедно со сите претходно споменати стоки; електрични и електронски конектори, спојки, жици, кабли, полначи, приклучни подлоги, станици на приклучни подлоги, интерфејс и адаптери за употреба во сите од горенаведените стоки; компјутерска опрема за употреба со сите од горенаведените стоки; електронски апарати со мултимедијални функции за употреба со сите горенаведени стоки; електронски апарати со интерактивни функции за употреба со сите горенаведени стоки; додатоци, делови и опрема како и апарати за тестирање на сите горенаведени стоки; заштини облоги, торби и куфери прилагодени или обликувани за да ги содржат сите горенаведени стоки; инструменти за навигација; апарати за проверка на поштенски жигови; каси за пари; механизми за апарати што се активираат со жетони; машини за диктирање; маркери за порабување; машини за гласање; електронски ознаки за стоки; машини за избор на награди; апарати и инструменти за мерење; мерки; електронски табли за информирање; мерни уреди; оптички апарати и инструменти; подлоги [силиконски парчиња]; интегрални кола; флуоресцентни екрани; апарати за далечинско управување; филаменти кои спроведуваат светлина [оптички влакна]; електрични инсталации за далечинска контрола на индустриското работење; громобрани; електролизатори; апарати за гасење пожар; радиолошки апарати за индустриски цели; апарати и опрема за спасување живот; свиречки аларми; очила за сонце; анимирани цртани филмови; светилки за јајца; свирчиња за кучиња; украсни магнети; електрифицирани огради; чорапи со електрично загревање; аларми, аларм сензори и системи за

следење на аларми; системи за станбена безбедност и надзор; детектори за чад и јаглерод моноксид; термостати, монитори, сензори и контролни уреди за уреди и системи за климатизација, греење, вентилација; електрични и електронски брави и резиња за врати и прозорци; отвараачи за гаражни врати; механизми за отворање завеси, драпери, ролетни и вариолајт завеси; контроли за осветлување кл. 14 хоролошки и хронометриски инструменти; рачни часовници; саати; часовници; хронографи за користење како часовници; хронометри; каивчиња за часовници; стегачи за часовници; кутии за часовници, саати и хоролошки и хронометриски инструменти; делови за часовници, саати и хоролошки и хронометриски инструменти; накит

(111) **24703** (151) 31/05/2017

(210) ТМ 2015/842 (220) 24/08/2015


(181) 24/08/2025

(450) 30/06/2017

(732) **Занаџчија БУРЕКЦИЛНИЦА**
ЗДРАВЈЕ Крсте Митко Буралиев, Скопје

ул. Иван Милутиновиќ бр. 42, , Скопје, МК

(540)



(591) бела, сива, жолта, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци



(111) **24755** (151) 31/05/2017
 (210) ТМ 2015/904 (220) 10/09/2015
 (181) 10/09/2025
 (450) 30/06/2017

(732) **Комфи Ангел ДОО**

ул. Александар Македонски 1г/13, 7500,
 Прилеп, МК

(540)

(591) зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
 се опфатени со другите класи; покривки за
 кревети и маси
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
 управување со работата; канцелариски
 работи

(111) **24757** (151) 31/05/2017
 (210) ТМ 2015/905 (220) 10/09/2015
 (181) 10/09/2025
 (450) 30/06/2017

(732) **Комфи Ангел ДОО**

ул. Александар Македонски 1г/13, 7500,
 Прилеп, МК

(540)

(591) плава и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
 се опфатени со другите класи; покривки за
 кревети и маси
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
 управување со работата; канцелариски
 работи

(111) **24618** (151) 16/05/2017

(210) ТМ 2015/936 (220) 22/09/2015
 (181) 22/09/2025
 (450) 30/06/2017

(732) **ASUSTEK COMPUTER**

INCORPORATION

4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, TW

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13, 1000 Скопје

(540)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 флеш-светла (фотографски); флеш-
 сијалици (фотографски); диоди што
 емитураат светлина (LED); камери
 (фотографски); дигитални видео камери;
 трножни стативи за камери; конектори (за
 електрична енергија); полначи за батерии

(111) **24613** (151) 11/05/2017
 (210) ТМ 2015/937 (220) 23/09/2015
 (181) 23/09/2025
 (450) 30/06/2017

(732) **Друштво за производство, трговија
 и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-
 извоз Куманово**

ул. 11 Октомври б.б., 1300, Куманово, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. б-б, 1000, Скопје

(540)

(591) оранж сива, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај; леден чај; пијалаци што се на
 основа на чоколадо; пијалаци што се на
 основа на какао; пијалаци што се на основа
 на кафе; ароми за пијалаци со исклучок на
 етерични масла; пијалаци што се на основа

на чај; пијалаци од какао со млеко
 кл. 32 газирана вода; млеко од бадеми;
 аперитиви безалкохолни; пиво; безалкохолни
 пијалаци; безалкохолни пијалаци со мед;
 средства за правење пијалаци; сок од
 јаболка безалкохолноен; коктейли
 безалкохолни; пенливи пијалаци; овошни
 екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови;
 овошни сирупи безалкохолни; лимонади;
 минерална вода; сода вода; сок од домати
 пијалаци; сок од зеленчук пијалаци
 кл. 35 продажба на големо и продажба на
 мало со: чај; леден чај; пијалаци што се на
 основа на чоколадо; пијалаци што се на
 основа на какао; пијалаци што се на основа
 на кафе; ароми за пијалаци, со исклучок на
 етерични масла; пијалаци што се на основа
 на чај; пијалаци од какао со млеко; газирана
 вода; млеко од бадеми; аперитиви
 безалкохолни; пиво; безалкохолни пијалаци;
 безалкохолни пијалаци со мед; средства за
 правење пијалаци; сок од јаболка
 безалкохолноен; коктейли безалкохолни;
 пенливи пијалаци; овошни екстракти, овошни
 пијалаци, овошни сокови; овошни сирупи
 безалкохолни; лимонади; минерална вода;
 сода вода; сок од домати пијалаци; сок од
 зеленчук пијалаци

(111) **24614** (151) 11/05/2017
 (210) ТМ 2015/940 (220) 24/09/2015
 (181) 24/09/2025
 (450) 30/06/2017

(732) **BONATTI D.O.O**
Bulevar Vojvode Misica 41, 11000, Beograd,
RS
 (740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
 Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
 (540)

BONATTI

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи
 направени од овие материјали, што не се
 вклучени во другите класи; животинска кожа,
 делови од животинска кожа; чадори,
 сонцебрани и стапови за одење; камшици,
 узди и саачки производи
 кл. 24 текстил и текстилни производи кои не
 се опфатени со другите класи; покривки за
 кревети и маси

(111) **24635** (151) 16/05/2017
 (210) ТМ 2015/1049 (220) 19/10/2015
 (181) 19/10/2025
 (450) 30/06/2017

(732) **MONTEI CONSULTING INC**
Pasea Estate, Road Town, Tortola, VG
 (740) КАБИНЕТ МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ
 Пиринска 66, 7500, Прилеп
 (540)

NATURLAND

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 препарати за избелување и други
 супстанции за перење; препарати за
 чистење, полирање, одмастување и
 абразивни препарати; сапуни; парфимерија,
 есенцијални масла; козметика; облека
 импрегнирана со козметички препарати;
 лосиони за коса; препарати за нега на коса;
 препарати за бањање не за медицински
 цели; пасти за заби
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
 препарати; санитарни препарати за
 медицински цели; диетална храна и
 супстанции адаптирани за медицинска или
 ветеринарна употреба, храна за бебиња:
 диетални додатоци во исхраната за луѓе и
 животни; гипсови, материјали за преврски;
 материјали за стопирање на забите, восок за
 заби; дезинфектанти; препарати за
 уништување на штетници; фунгициди,
 хербициди

кл. 30 кафе; чај; какао; вештачко кафе; брашно и преработки од житарки; мед; храна на база на овес; ароматски препарати за храна; мед; меласа; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии); зачини

(111) **24767** (151) 20/06/2017
(210) ТМ 2015/1069 (220) 22/10/2015
(181) 22/10/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Јуникс Доо Скопје-Друштво за напредни маркетинг истражувања, производство, промет и интелектуални услуги**
ул. Џон Кенеди 5/2/30, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) кафена, зелена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желеа, џемови, компоти; млеко и млечни производи; масла и масти за јадење

кл. 30 чај, какао, ориз, брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа, сосови

кл. 31 свежо овошје и зеленчук
кл. 32 минерална и сода-вода и други без алкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока

кл. 44 услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(111) **24632** (151) 16/05/2017

(210) ТМ 2015/1091 (220) 29/10/2015
(181) 29/10/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги СКВИЗ МИ ДОО Скопје**
ул. Иван Хаџиниколов бр. 5 53, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, црвена, зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, замена за кафе
кл. 32 пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 43 услуги за подготвување пијалоци

(111) **24631** (151) 15/05/2017
(210) ТМ 2015/1092 (220) 29/10/2015
(181) 29/10/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги СКВИЗ МИ ДОО Скопје**
ул. Иван Хаџиниколов бр. 5 53, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат
ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, црвена, зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, замена за кафе

кл. 32 пијалочи од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалочи

кл. 43 услуги за подготвување пијалочи

~~(111) 24012 (151) 10/05/2017~~

(210) ТМ 2015/1094 (220) 30/10/2015

(181) 30/10/2025

(450) 30/06/2017

(732) **ОКТА Рафинерија на нафта**

Акционерско друштво - Скопје

ул. 1 бр. 25, Миладиновци, Илинден, МК

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат

ул. 'Васил Главинов бр .3/1-1, 1000 Скопје

(540)

Сигурни за секој литар!

(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажнување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материи за осветлување, свеќи, фитили

(111) **24778** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2015/1128 (220) 04/11/2015

(181) 04/11/2025

(450) 30/06/2017

(732) **Елемент ПР дооел Скопје**

ул. МИле Поп Јорданов бр. 13/1-1, Скопје,

МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или обложени со нив, што не се опфатени со другите класи; накит, скапоцени камења; хорологиски и хронометриски инструменти

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 35 рекламирање; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; обука; забава;

спортски и културни активности
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и планирањето поврзано со нив; индустриски анализи и истражувачки услуги; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **24798** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2015/1130 (220) 06/11/2015
 (181) 06/11/2025
 (450) 30/06/2017

(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) жолта, зелена, светло портокалова, темно портокалова, светла виолетова, темна виолетова, црна, бела, светло сина, темно сина, светло розева, темно розева

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали што ги користат уметниците; печатарски букви; амбалажа од картон или хартија за шишиња; брошури; натписи од хартија или картон; печатени

материјали; плакати; проспекти

кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 32 пиво

кл. 35 рекламирање (огласување); водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
 кл. 41 обука; забава; спортски и културни активности

(111) **24797** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2015/1131 (220) 06/11/2015
 (181) 06/11/2025
 (450) 30/06/2017

(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) жолта, зелена, светло портокалова, темно портокалова, светла виолетова, темна виолетова, црна, бела, светло сина, темно сина, светло розева, темно розева

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали што ги користат уметниците; печатарски букви; амбалажа од картон или хартија за шишиња; брошури; натписи од хартија или картон; печатени

материјали; плакати; проспекти

кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 32 пиво

кл. 35 рекламирање (огласување); водење

на работењето; управување со работата;
канцелариски работи
кл. 41 обука; забава; спортски и културни активности

(111) **24796** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2015/1132 (220) 06/11/2015
(181) 06/11/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д**

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) жолта, зелена, светло портокалова, темно портокалова, светла виолетова, темно виолетова, црна, бела, светло сина, темно сина, светло розева, темно розева
(554)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали што ги користат уметниците;печатарски букви;амбалажа од картон или хартија за шишиња;брошури;натписи од хартија или картон;печатени

материјали;плакати;проспекти

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 32 пиво

кл. 35 рекламирање (огласување); водење

на работењето; управување со работата;
канцелариски работи
кл. 41 обука; забава; спортски и културни активности

(111) **24794** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2015/1135 (220) 06/11/2015
(181) 06/11/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д**

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, бела, црна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали што ги користат уметниците;печатарски букви;амбалажа од картон или хартија за шишиња;брошури;натписи од хартија или картон;печатени

материјали;плакати;проспекти

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 32 пиво

кл. 35 рекламирање (огласување); водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 обука; забава; спортски и културни активности

(111) **24792** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2015/1136 (220) 06/11/2015
 (181) 06/11/2025
 (450) 30/06/2017

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д**

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) портокалова, бела, црна, сива
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали што ги користат уметниците; печатарски букви; амбалажа од картон или хартија за шишиња; брошури; натписи од хартија или картон; печатени

материјали; плакати; проспекти

кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 32 пиво

кл. 35 рекламирање (огласување); водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 обука; забава; спортски и културни активности

(111) **24789** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2015/1137 (220) 06/11/2015
 (181) 06/11/2025

(450) 30/06/2017

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д**

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) портокалова, бела, црна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали што ги користат уметниците; печатарски букви; амбалажа од картон или хартија за шишиња; брошури; натписи од хартија или картон; печатени

материјали; плакати; проспекти

кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 32 пиво

кл. 35 рекламирање (огласување); водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 обука; забава; спортски и културни активности

~~(111) **24788** (151) 30/05/2017~~

~~(210) ТМ 2015/1138 (220) 06/11/2015~~

~~(181) 06/11/2025~~

~~(450) 30/06/2017~~

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д**

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, бела, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, материјали што ги користат
уметниците; печатарски букви; амбалажа од
картон или хартија за
шишиња; брошури; натписи од хартија или
картон; печатени
материјали; плакати; проспекти
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 32 пиво
кл. 35 рекламирање (огласување); водење
на работењето; управување со работата;
канцелариски работи
кл. 41 обука; забава; спортски и културни
активности

(111) **24787** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2015/1139 (220) 06/11/2015
(181) 06/11/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д**
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, бела, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи,
печатени работи, материјали што ги користат
уметниците; печатарски букви; амбалажа од
картон или хартија за
шишиња; брошури; натписи од хартија или
картон; печатени
материјали; плакати; проспекти
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 32 пиво
кл. 35 рекламирање (огласување); водење
на работењето; управување со работата;
канцелариски работи
кл. 41 обука; забава; спортски и културни
активности

(111) **24786** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2015/1140 (220) 06/11/2015
(181) 06/11/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Трговско друштво за пиво, слад,
оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д**
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК
(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, бела, црна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали што ги користат уметниците; печатарски букви; амбалажа од картон или хартија за шишиња; брошури; натписи од хартија или картон; печатени

материјали; плакати; проспекти

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 32 пиво

кл. 35 рекламирање (огласување); водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 обука; забава; спортски и културни активности

(111) **24785** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2015/1141 (220) 06/11/2015

(181) 06/11/2025

(450) 30/06/2017

(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, бела, црна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали што ги користат уметниците; печатарски букви; амбалажа од картон или хартија за шишиња; брошури; натписи од хартија или картон; печатени

материјали; плакати; проспекти

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 32 пиво

кл. 35 рекламирање (огласување); водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 обука; забава; спортски и културни активности

~~(111) **24784**~~ (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2015/1142 (220) 06/11/2015

(181) 06/11/2025

(450) 30/06/2017

(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, бела, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали што ги користат уметниците; печатарски букви; амбалажа од картон или хартија за шишиња; брошури; натписи од хартија или картон; печатени материјали; плакати; проспекти
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 32 пиво
кл. 35 рекламирање (огласување); водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 41 обука; забава; спортски и културни активности

(111) **24783** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2015/1143 (220) 06/11/2015
(181) 06/11/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д**

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, бела, црна, сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали што ги користат уметниците; печатарски букви; амбалажа од картон или хартија за шишиња; брошури; натписи од хартија или картон; печатени материјали; плакати; проспекти
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 32 пиво
кл. 35 рекламирање (огласување); водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 41 обука; забава; спортски и културни активности

(111) **24799** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2015/1144 (220) 06/11/2015
(181) 06/11/2025
(450) 30/06/2017

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д**

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, бела, црна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали што ги користат уметниците; печатарски букви; амбалажа од картон или хартија за шишиња; брошури; натписи од хартија или картон; печатени

материјали; плакати; проспекти

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 32 пиво

кл. 35 рекламирање (огласување); водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 обука; забава; спортски и културни активности

(111) **24782** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2015/1145 (220) 06/11/2015

(181) 06/11/2025

(450) 30/06/2017

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д**

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, бела, црна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали што ги користат уметниците; печатарски букви; амбалажа од картон или хартија за шишиња; брошури; натписи од хартија или картон; печатени

материјали; плакати; проспекти

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 32 пиво

кл. 35 рекламирање (огласување); водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 обука; забава; спортски и културни активности

(111) **24781** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2015/1146 (220) 06/11/2015

(181) 06/11/2025

(450) 30/06/2017

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д**

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, бела, црна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали што ги користат уметниците; печатарски букви; амбалажа од картон или хартија за шишиња; брошури; натписи од хартија или картон; печатени

материјали; плакати; проспекти

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 32 пиво

кл. 35 рекламирање (огласување); водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 обука; забава; спортски и културни активности

(111) **24780** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2015/1147 (220) 06/11/2015

(181) 06/11/2025

(450) 30/06/2017

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д**

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, бела, црна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали што ги користат уметниците; печатарски букви; амбалажа од картон или хартија за шишиња; брошури; натписи од хартија или картон; печатени

материјали; плакати; проспекти

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 32 пиво

кл. 35 рекламирање (огласување); водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 обука; забава; спортски и културни активности

(111) **24790** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2015/1148 (220) 06/11/2015

(181) 06/11/2025

(450) 30/06/2017

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д**

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, бела, црна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали што ги користат уметниците; печатарски букви; амбалажа од картон или хартија за шишиња; брошури; натписи од хартија или картон; печатени

материјали; плакати; проспекти

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 32 пиво

кл. 35 рекламирање (огласување); водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 обука; забава; спортски и културни активности

(111) **24779** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2015/1149 (220) 06/11/2015

(181) 06/11/2025

(450) 30/06/2017

(732) Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, бела, црна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, материјали што ги користат уметниците; печатарски букви; амбалажа од картон или хартија за шишиња; брошури; натписи од хартија или картон; печатени

материјали; плакати; проспекти

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 32 пиво

кл. 35 рекламирање (огласување); водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. 41 обука; забава; спортски и културни активности

~~(111) **24777** (151) 30/05/2017~~

(210) ТМ 2015/1165 (220) 12/11/2015

(181) 12/11/2025

(450) 30/06/2017

(732) Aktsionerno Droujestvo

BULGARTABAC HOLDING

62 Graf Ignatiev Str., 1000, Sofia, BG

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ

Бул. Кочо Рацин 14/4-13, 1000 Скопје

(540)




(591) бела, плава, златна, окер, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун; пушачки артикли; кибрити: цигари, цигарети; цигарилоси; пури; запалки за пушачи; сиров тутун, манипулиран или преработен; тутунски производи; филтери за цигари; хартија за цигари; пепелници за пушачи

(111) **24776** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2015/1196 (220) 23/11/2015

(181) 23/11/2025

(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МГ-ПРОАКТИВ ДОО увоз-извоз Струмица**
ул. Климент Охридски бр. 240, Струмица, МК

(540)



(591) бела, црвена, зелена, виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, јајца, млеко и млечни производи

кл. 31 свежо овошје и зеленчук; семиња,

билки и природно цвеќе; храна за животни

кл. 43 услуги на обезбедување на храна и пијалоци

(111) **24662** (151) 19/05/2017

(210) ТМ 2015/1214 (220) 25/11/2015

(181) 25/11/2025

(450) 30/06/2017

(732) **МАКПРОГРЕС ДОО**
ул. Илинденска бб., 2310, Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

CENTRAL MALL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работа; канцелариска работа; анализа на цени, ажурирање на рекламен материјал, аутсорсинг услуги, бизнис информации, бизнис истражување, бизнис проценки, вработување персонал, дистрибуција на примероци, изложби (организирање изложби) за комерцијални и рекламни цели, изнајмување рекламен материјал, изнајмување рекламен простор, испитување на јавното мислење, компјутерски бази на податоци, компјутерско рекламирање по пат на интернет, комуникациски медиуми (презентација на стоки преку комуникациски медиуми) за малопродажба, консултации за раководење со персонал, малопродажба (презентација на стоки преку комуникациски медиуми за малопродажба), маркетинг истражување, надворечно рекламирање, нарачки за акупување (административна обработка на нарачките за купување), односи со јавност, организирање трговски саеми за комерцијални и рекламни цели, потрошувачи (комерцијални информации и советување на

потрошувачи), презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за малопродажба, претставување на производите, промовирање на продажбата за трети лица, цени (анализа на цените), советување на потрошувачите)комерцијални информации и советување на потрошувачите=, ширење на рекламни огласи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани со недвижен имот; изнајмување канцеларии [недвижности], инвествии (капитални инвестиции), кирија (наплаќање кирија), лизинг на недвижности, недвижен имот, недвижности, организирање наплаќање, посредници за недвижности, пренесување средства (електронско пренесување средства), проценување, разменување пари, станови (изнајмување станови), управување со недвижни имоти, управување со станбени згради, царина, чекови (верификација на чекови)

кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности, забави (известување за забави), забави (планирање на забави), казина, натпревари (организирање натпревари) [образование или забава], натпревари (организирање спортски натпревари), ноќни клубови, организирање и водење конгреси
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување, хотели, ресторани, кафетерии, спа и велнес центри

(111) **24834** (151) 01/06/2017
(210) ТМ 2015/1247 (220) 07/12/2015
(181) 07/12/2025
(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје
ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) темно кафена, светло кафена, црна, црвена, бела, жолта, окер и сива

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, екстракти од кафе, замена за кафе; пијалоци направени од кафе, какао или чоколадо

(111) **24835** (151) 01/06/2017
(210) ТМ 2015/1248 (220) 07/12/2015
(181) 07/12/2025
(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) темно кафена, светло кафена, црна, црвена, бела, жолта, портокалова и сива

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, екстракти од кафе, замена за кафе; пијалоци направени од кафе, какао или чоколадо

(111) **24836** (151) 01/06/2017
(210) ТМ 2015/1249 (220) 07/12/2015
(181) 07/12/2025
(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) темно кафена, светло кафена, црна,
црвена, бела, жолта, зелена и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, екстракти од кафе, замена за
кафе; пијалоци направени од кафе, какао или
чоколадо

(111) 24837 (151) 01/06/2017

(210) ТМ 2015/1250 (220) 07/12/2015

(181) 07/12/2025

(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН
ДООЕЛ Скопје

ул. Љубљанска бр. 5, 1000, Скопје, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)



(591) темно кафена, светло кафена, црна,
црвена, бела, жолта и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, екстракти од кафе, замена за
кафе; пијалоци направени од кафе, какао или
чоколадо

(111) 24559 (151) 05/05/2017

(210) ТМ 2015/1316 (220) 22/12/2015

(181) 22/12/2025

(450) 30/06/2017

(732) NOVARTIS AG,

CH - 4002 Basel, CH

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат

ул. Славе Деловски бр. 7, 1000, Скопје
(540)

TYVERB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(111) 24615 (151) 10/05/2017

(210) ТМ 2015/1348 (220) 29/12/2015

(181) 29/12/2025

(450) 30/06/2017

(732) Kosova Tobacco

Q.T. "Bregu I Diellit" Lok. 35, , 10000,
Pristina, Kosovo, ZB

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
(540)



(591) црна, бела и сива
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун; прибор за пушачи; кибрити

(111) **24556** (151) 02/05/2017
(210) ТМ 2015/1353 (220) 30/12/2015
(181) 30/12/2025
(450) 30/06/2017

(732) **ИСЛАМСКА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА во Република Македонија**
ул. Чаирска бр. 52, 1000, Скопје, МК
(540)



(591) зелена, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 препарати за чистење, полирање, сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; храна за бебиња
кл. 10 очи и заби; хируршки материјали за шиене
кл. 18 кожа и имитации на кожа и производи направени од овие материјали, што не се вклучени во другите класи; животинска кожа, делови од животинска кожа; торби и куфери; чадори, сонцезрани и стапови за одење; камшици, узди и сарачки производи
кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови; чешли и сунѓери; четки; материјали за правење четки; прибор за чистење
кл. 23 предиво и конец за текстил
кл. 24 текстил и текстилни производи кои не

се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 27 килими, килимчиња, и други материјали за подни прекривки
кл. 28 игри и играчки
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); муридии; мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи; свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и природно цвеќе; храна за животни
кл. 32 минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; ораганизирање патувања
кл. 41 образовни услуги; обука; спортски и културни активности
кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалаци; привремено сместување
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни услуги; услуги на хигиена и забавување на луѓе или животни

(111) **24566** (151) 10/05/2017
(210) ТМ 2016/20 (220) 11/01/2016
(181) 11/01/2026
(450) 30/06/2017

**(732) Трговско друштво Интернационал
фуд базар ЕКОЛЕНД ДООЕЛ**
ул. Боро Соколов бр. 22, Куманово, МК
(540)



(591) бела, црвена, зелена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 белило, бои за коса, восок за депилација, дезинфекција (сапун за дезинфекција), дезодоранси за лична употреба, дезодорантни сапуни, екстракти од цвеќе (парфеми), капење (козметички производи за капење), кожа (производи за заштита на кожа - политури), колонска вода, креми (козметички креми), креми за чевли, лосиони што се користат по бричење, медицински сапун, нега на кожа (козметички производи за нега на кожата), памук за козметичка употреба, парфеми, пасти за полирање на чевли, политура за мебел и подови, препарати за одстранување на лак, производи за белење (перење на алишта), производи за белење на кожа, производи за бричење, производи за виткање на коса, производи за депилација, производи за заштита на кожа - политури, производи за измазнување(штирање), производи за киснење алишта, производи за перење на алишта, производи за постигнување на сјај - политури, производи за светнување, производи за сончање (козметички производи), производи за чистење, производни за чистење одводни цевки, производи за чистење тапети, разубавување (маски за разубавување), раствори за дезинфекција на устата, сапуни, сапуни (деодорантни сапуни), сапуни за бричење, сапуни за дезинфекција, сапуни за освежување текстил, сапуни против потење, сапуни против потење на стапала, сончање

(производи за сончање), спрејови за коса, спрејови за освежување на здивот, средства за белење при перење алишта, средства за одстранување на бигор што се користат во домаќинството, средства за чистење на забите, средства за чистење флеку, средства против потење (тоалетни производи), стапчиња обложени со памук за козметичка употреба, тоалетна вода, тоалетни производи, шампони, штирак за алишта

кл. 29 грав (конзервиран), грашок (конзервиран),доматен сос за готвење, доматно пире, замрзнато овошје, зеленчук (сушен), јогурт, каши (овошни),кефир, кикирики (путер од кикирики), колбаси, компири (снегулки од компири), компири (чипс од компири),корнишони, крем (шлаг крем), маргарин, мармалад, масла за јадење, маслинки (конзервирани), маслиново масло за исхрана, масло од сончоглед за исхрана, месо во козерви, млеко, млеко од соја (замена за млеко), млечни пијалаци во кои преовладува млеко, овошје (кандирано), павлака (млечни производи), печурки (конзервирани), производи за исхрана направени од риба, производи од млеко, путер, риба (филети од риба), риби во конзерви, салати од зеленчук, сардини, свинско месо, сирење, сланина, снегулки од компир, сокови од зеленчук за готвење, состојки за правење супа од зеленчук, суво грозје, супа (состојкиза правење супа), супи, супи (концетрати за супи), сутутка, туна, туршија, урда, урми, филети од риба, харинги, чипс од компири, џемови, џигер, шлаг крем, шунка

кл. 30 алва, бибер, бикорбонат на сода за готвење(сода бикарбона), бисквити, бисквити петит-бер, бонбони, брашно за исхрана, ванила, варена пченка, вафли, гриз, дводек, додатоци на јадења, доматен сос, ѓумбер, желеа (овошни желеа)- слаткарски



производи, замрзнат јогурт (вид сладолед), засладувачи, зачини, какао, какао (пијалаци што се на основа на какао), карамели(бонбони), каранфилче (мирудија), кари (мирудија), кафе, квасец, квасец за тесто, кечап (сос), колач, колач (арома за колач), колач (прашок за колач), колач (тесто за колач), колач (украш за колач) што се за јадење, колачиња, крем пудинг, кристализиран шеќер за исхрана, леб, лебни трошки (презла) леден чај, мајонез, макарони, мали кифли (печива), мед, мусли, мушкатов орев, овесни снегулки, овесно брашно, ориз, оцет, палачинки, панцероти, пепперминт бонбони, пијалаци од какао од млеко, пијалаци од кафе со млеко, пијалаци што се на основа на какао, пијалаци што се на основа на кафе, пијалаци што се на основа на чај, пијалаци што се на основа на чоколадо, пипер (мирудија), пити, пити со јајца, сирење и сланина, пити со месо, пици, пралини, прашок за колач, прашок за печење, прашоци за сладоледи, преливи за слатки, производи од какао, производи од тесто, пудинзи, пуканки, пченично брашно, пченкарни снегулки, пченкарно брашно, равиоли, резанки од тесто, салати (преливи за салати), сенф, сладолед, сладолед (прашок за сладолед), слаткарски производи, слатки, снегулки (овесни снегулки), снегулки (пченкарни снегулки), соја-сос, сол за готвење, сосови (додатоци на храна), состојки за згуснување при готвење, тестенини, тестенини за ихрана, тесто за колач, торти, тортиљи, фиде (тестенини), цимет (мирудија), чаеви (немедицински), чај, чај (ладен чај), чај (пијалаци што се на основа на чај), чајни колачиња, чипс (производи од житарици), чоколадни пијалаци со млеко, чоколадо, чоколадо (пијалаци што се на основа на чоколадо), шафран (мирудија), шеќер, шпагети кл. 31 грав (свеж), грозје (свежо), зелена

салата, зеленчук свеж, јаткасто овошје, компири свежи, краставички, кромид (свеж зеленчук), лимони, овошје (свежо), печурки(свежи),портокали, праз,сусам,тиквички, цитруси кл. 32 безалкохолни пијалоци,вода(минерална вода), води за пиење (пијалоци), газирана вода, минерална вода, овошни пијалаци (безалкохолни пијалоци), овошни сирупи, овошни сокови, пиво, пијалаци (безалкохолни пијалоци), сирупи (овошни сирупи-безакохолни), сок од јаболка (безалкохолни), сокови (овошни сокови) кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво), вино, виски, водка, ликери, пијалаци (алкохолни освен пиво), ракија, рум, џин кл. 34 запалки за пушачи, кутивчиња со кибрит,цигари, шкорки (кибрит) кл. 35 услуги при продажба на мало и големо

(111) **24548** (151) 05/05/2017
(210) ТМ 2016/42 (220) 18/01/2016
(181) 18/01/2026
(450) 30/06/2017

(732) **LRC Products Limited**
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

LADDER LOCK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 компресивни чорапи/трикотажа;
градиран компресивни чорапи/трикотажа;
медицински продажни чорапи/трикотажа;
компресивни чорапи: компресивни хулахопки;
ортопедски и терапевтски трикотажи/чорапи;
трикотажа/чорапи за медицинска, хируршка
и/или профилатички цели; медицински и

хируршки чорапи
кл. 25 трикотажа; хулахопки; чорапи; чорапи

(111) **24549** (151) 05/05/2017
(210) ТМ 2016/45 (220) 18/01/2016
(181) 18/01/2026
(450) 30/06/2017

(732) **LRC Products Limited**
103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

SCHOLL LIGHT LEGS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 10 компресивни чорапи/трикотажа;
градирани компресивни чорапи/трикотажа;
медицински продажни чорапи/трикотажа;
компресивни чорапи: компресивни хулахопки;
ортопедски и терапевтски трикотажи/чорапи;
трикотажа/чорапи за медицинска, хируршка
и/или профилатички цели; медицински и
хируршки чорапи
кл. 25 облека; обувки; трикотажа; хулахопки;
чорапи; чорапи

(111) **24551** (151) 05/05/2017
(210) ТМ 2016/82 (220) 27/01/2016
(181) 27/01/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Soporcel - Sociedade Portuguesa de
Papel, S.A.**
Lavos, 3081-851 Figueira da Foz,, PT
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

SOPORSET

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 16 хартија, имено хартија за
фотокопирање и за ласерски, инкјет и офсет
печатачи; пликоа; хартија за плотери

(111) **24547** (151) 05/05/2017
(210) ТМ 2016/104 (220) 01/02/2016
(181) 01/02/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Силвер Импекс дооел**
ул. 14 бр. 33, с. Арачиново, Скопје, МК
(540)



(591) порокалова, црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење,
ладење, сушење, вентилација, снабдување
со вода и санитарни намени
кл. 16 канцелариски материјали; лепила за
канцелариска или куќна употреба
кл. 35 трговија на големо и мало со лепила и
сијалици

(111) **24659** (151) 20/06/2017
(210) ТМ 2016/105 (220) 01/02/2016
(181) 01/02/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за услуги ПОКЕРФЕЈС
ДООЕЛ Скопје**
ул. Васил Главинов бр. 7 Б/1, МК
(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
(540)



(591) црна, црвена, бела

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 забава; казина [коцкање]
(обезбедување опрема во казина), коцкање
[играње за пари]

(111) **24768** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/129 (220) 05/02/2016
(181) 05/02/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. "Александар Македонски" бр. 12,
1000, Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 додатоци во исхраната, билни капки
кои помагаат за подобра циркулација

(111) **24850** (151) 05/06/2017
(210) ТМ 2016/137 (220) 09/02/2016
(181) 09/02/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за транспорт, шпедиција,
промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ**
Скопје
ул. Качанички пат / Индустриска бб, Бутел,
Скопје, МК
(540)



(591) златна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано, смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компоти; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); муридии; мраз
кл. 39 транспортни услуги; пакување и
складирање стока; организирање патувања

(111) **24697** (151) 25/05/2017
(210) ТМ 2016/145 (220) 11/02/2016
(181) 11/02/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Приватно Средно Училиште ЈАХЈА**
КЕМАЛ Скопје
ул. Лондонска бб, 1000, Скопје, МК
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

YAHYA KEMAL
elementary & high school COLLEGE

(591) сина боја, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 печатени работи, книги, брожури,
каталози, проспекти, материјали за обука и
настава (освен апарати)
кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(111) **24749** (151) 29/05/2017
(210) ТМ 2016/160 (220) 18/02/2016
(181) 18/02/2026
(450) 30/06/2017

(732) **АЛАТИ ТРЕЈД ДООЕЛ**
ул. Борис Бојаџиски бр. 12, 1060, Скопје,
МК
(540)



(591) црна, бела, сина, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 метални градежни материјали, метални преносни конструкции, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, железарија, мали предмети од железо, производи од метал, кои не се опфатени со другите класи

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини, машински спојници и трансмисиски елементи

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало: рачен и електричен алат, наменски делови

(111) **24840** (151) 05/06/2017
(210) ТМ 2016/163 (220) 19/02/2016
(181) 19/02/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги**
АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје,
МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)

МАННА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 минерална вода, газирана вода, сокови, безалкохолни пијалаци, средства за правење пијалаци, коктейли безалкохолни, пенливи пијалаци, овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови, овошни сирупи безалкохолни, лимонади, сода вода

(111) **24846** (151) 05/06/2017
(210) ТМ 2016/164 (220) 19/02/2016
(181) 19/02/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги**
АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје,
МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)

ВИНТА

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 минерална вода, газирана вода, сокови, безалкохолни пијалаци, средства за правење пијалаци, коктейли безалкохолни, пенливи пијалаци, овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови, овошни сирупи безалкохолни, лимонади, сода вода



(111) **24847** (151) 05/06/2017
 (210) ТМ 2016/165 (220) 19/02/2016
 (181) 19/02/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје (540)

TABARAK

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 32 минерална вода, газирана вода, сокови, безалкохолни пијалаци, средства за правење пијалаци, коктейли безалкохолни, пенливи пијалаци, овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови, овошни сирупи безалкохолни, лимонади, сода вода

(111) **24841** (151) 05/06/2017
 (210) ТМ 2016/166 (220) 19/02/2016
 (181) 19/02/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје (540)

MINA MOR

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 32 минерална вода, газирана вода, сокови, безалкохолни пијалаци, средства за правење пијалаци, коктейли безалкохолни,

пенливи пијалаци, овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови, овошни сирупи безалкохолни, лимонади, сода вода

(111) **24842** (151) 05/06/2017
 (210) ТМ 2016/167 (220) 19/02/2016
 (181) 19/02/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје (540)

BUSHRA

(551) индивидуална (510, 511)

кл. 32 минерална вода, газирана вода, сокови, безалкохолни пијалаци, средства за правење пијалаци, коктейли безалкохолни, пенливи пијалаци, овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови, овошни сирупи безалкохолни, лимонади, сода вода

(111) **24844** (151) 05/06/2017
 (210) ТМ 2016/168 (220) 19/02/2016
 (181) 19/02/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје (540)

MON AMOUR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална вода, газирана вода, сокови, безалкохолни пијалаци, средства за правење пијалаци, коктейли безалкохолни, пенливи пијалаци, овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови, овошни сирупи безалкохолни, лимонади, сода вода

(111) **24845** (151) 05/06/2017

(210) ТМ 2016/169 (220) 19/02/2016

(181) 19/02/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје, МК**

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје (540)

GERMINA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална вода, газирана вода, сокови, безалкохолни пијалаци, средства за правење пијалаци, коктейли безалкохолни, пенливи пијалаци, овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови, овошни сирупи безалкохолни, лимонади, сода вода

(111) **24634** (151) 16/05/2017

(210) ТМ 2016/174 (220) 19/02/2016

(181) 19/02/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ ул. Браќа Миладинови бр. 178, Тетово, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)



(591) бела, жолта, црвена, портокалова, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци; изотонични пијалаци

(111) **24660** (151) 31/05/2017

(210) ТМ 2016/176 (220) 22/02/2016

(181) 22/02/2026

(450) 30/06/2017

(732) **HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Hino Motors, LTD.), a Japanese Corporation**

1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-Shi, , Tokyo, JP

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 течност против замрзнување; флуид за кочници; флуод за серво волан (управувач); долготрајно разладно средство (LLC - LONG LIFE COOLANT)



кл. 4 моторни масла; масло за менувач (преносен систем); масти за автомобили

(111) **24661** (151) 31/05/2017
(210) ТМ 2016/177 (220) 22/02/2016
(181) 22/02/2026
(450) 30/06/2017

(732) **HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA**
(also trading as Hino Motors, LTD.), a
Japanese Corporation

1-1, Hinodai 3-Chome, Hino-Shi, , Tokyo, JP
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)

HINO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 1 течност против замрзнување; флуид за кочници; флуод за серво волан (управувач); долготрајно разладно средство (LLC - LONG LIFE COOLANT)

кл. 4 моторни масла; масло за менувач (преносен систем); масти за автомобили

(111) **24843** (151) 05/06/2017
(210) ТМ 2016/183 (220) 23/02/2016
(181) 23/02/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги**
АЛНАСЕР 2000 КОПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) темно кафена, светло кафена, златна, сина бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 сокови, безалкохолни пијалаци, средства за правење пијалаци, коктейли безалкохолни, пенливи пијалаци, овошни пијалаци, овошни сокови, овошни сирупи безалкохолни.

(111) **24641** (151) 31/05/2017
(210) ТМ 2016/208 (220) 25/02/2016
(181) 25/02/2026
(450) 30/06/2017

(732) **БИО-КОМЕРЦ ДООЕЛ Струмица**
ул. Глигор Новаков бр. 41, 2400, Струмица, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(591) црвена, зелена, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао и замена за кафе; ориз, тапиока и саго; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; шеќер, мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **24826** (151) 31/05/2017
(210) ТМ 2016/212 (220) 29/02/2016
(181) 01/03/2026
(450) 30/06/2017

(732) „Стерлинг Интернационал“ ДООЕЛ
Скопје
ул. Лазар Поп Трајков 26/2/6 Гази Баба,
Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со облека, обувки, капи, текстил и текстилни производи

(111) **24827** (151) 31/05/2017
(210) ТМ 2016/213 (220) 29/02/2016
(181) 01/03/2026
(450) 30/06/2017

(732) „Стерлинг Интернационал“ ДООЕЛ
Скопје
ул. Лазар Поп Трајков 26/2/6 Гази Баба,
Скопје, МК
(540)



(591) црна, црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 24 текстил и текстилни производи
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со облека, обувки, капи, текстил и текстилни производи

(111) **24653** (151) 31/05/2017
(210) ТМ 2016/216 (220) 29/02/2016
(181) 01/03/2026
(450) 30/06/2017

(732) **МАКПРОГРЕС ДОО**
ул. Илинденска бб., 2310, Винаца, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

TWINGERS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 брашно и производи од жито, производи од тесто и слатки, бадемови слатки [тестенини], бисквити, вафли, колачи колачиња со путер и брашно, колачиња со чоколаден прелив, колачиња со овошно полнење и крем, слаткарски производи, слатки, слатки од бадем, чајни колачиња, чајни колачиња со вкус на ванила

(111) **24670** (151) 31/05/2017
(210) ТМ 2016/225 (220) 01/03/2016
(181) 01/03/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Стојчевски Томислав**
ул. Народни херои бр. 21, Битола, МК
(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат
ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје
(540)

VIVANOVA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 десертни барови врз база на житарици и овошје, подготовки од житарици

(111) **24748** (151) 29/05/2017
(210) ТМ 2016/226 (220) 02/03/2016
(181) 02/03/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци ГРОЗД Струмица Стадион б.б., 2400, Струмица, МК**
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје



Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, црвена, сина, зелена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 минерална вода, природна не
газирана вода, сода вода

(111) **24554** (151) 05/05/2017
(210) ТМ 2016/261 (220) 11/03/2016
(181) 11/03/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Бојаџиев Олег**
ул. Партизанска бр. 68, Радовиш, МК
(540)

KALABALAK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работа
(бизнис менаџмент)
кл. 41 организирање и водење на концерти;
продукција на музика; продукција на шоу
програми; продукција на радио и телевизиски
програми; забава; планирање забави;
продавање на билети; информации за
образовни и забавни настани; услуги на
компонирање на музика; електронско
издаваштво

(111) **24555** (151) 05/05/2017
(210) ТМ 2016/262 (220) 11/03/2016
(181) 11/03/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Бојаџиев Олег**
ул. Партизанска бр. 68, Радовиш, МК
(540)



(591) жолта, кафеава, портокалова, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање; водење на работа
(бизнис менаџмент)
кл. 41 организирање и водење на концерти;
продукција на музика; продукција на шоу
програми; продукција на радио и телевизиски
програми; забава; планирање забави;
продавање на билети; информации за
образовни и забавни настани; услуги на
компонирање на музика; електронско
издаваштво

(111) **24629** (151) 15/05/2017
(210) ТМ 2016/271 (220) 14/03/2016
(181) 14/03/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка**
индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)

RELIKA plus

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **24625** (151) 15/05/2017
(210) ТМ 2016/272 (220) 14/03/2016
(181) 14/03/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, црна, црвена, светло и темно
жолта, светло и темно сина

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 млеко по сончање

(111) **24627** (151) 16/05/2017
(210) ТМ 2016/273 (220) 14/03/2016
(181) 14/03/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, црна, црвена, жолта, светло и
темно сина

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 млеко за сончање во спреј

(111) **24628** (151) 16/05/2017
(210) ТМ 2016/274 (220) 14/03/2016
(181) 14/03/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, црна, црвена, светло и темно
жолта, светло и темно сина

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 млеко за сончање

(111) **24626** (151) 16/05/2017
(210) ТМ 2016/275 (220) 14/03/2016
(181) 14/03/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000,
Скопје, МК
(540)



(591) бела, црна, црвена, жолта, светло и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 крем за сончање

(111) **24701** (151) 31/05/2017

(210) ТМ 2016/276 (220) 15/03/2016

(181) 15/03/2026

(450) 30/06/2017

(732) **ГАЛА КАФФЕ ДООЕЛ експорт-импорт**

ул. Илинденска бр. 160, 1200, Тетово, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје**

Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, тапиока, саго, замена за кафе; сладолед; мед, меласа;

квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); муридии; мраз кл. 32 пиво; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **24622** (151) 15/05/2017

(210) ТМ 2016/284 (220) 16/03/2016

(181) 16/03/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Стојков Душко**

Колешино 76, Општина Ново Село, 2400,

Струмица, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, бела, црна, портокалова, кафена, зелена, тиркизна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 слатки со џем од кајсија со какао крем
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(111) **24624** (151) 15/05/2017

(210) ТМ 2016/285 (220) 16/03/2016

(181) 16/03/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Стојков Душко**

Колешино 76, Општина Ново Село, 2400,

Струмица, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 брашно и производи од жито, торти и колачи, слатки, суви колачи, баклава, тулумби, алва, бадем, кондиторски производи; бисквити, брашно за храна, ванила (арома); желеа (овошни желеа) (изработени кондиторски производи), крекери, кристализиран шеќер за храна, марципан, производи од мелено брашно; ориз (колачи од ориз), палачинки, чоколадо, какао, ролни, пролетни ролни, готови кондиторски производи, слатки од кикиритки, бонбони; слатки бадеми, тесто за колачиња, торти, фондан, шербет, шеќер
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(111) **24759** (151) 31/05/2017
(210) ТМ 2016/297 (220) 18/03/2016
(181) 18/03/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Мухарем Тало**
ул., Македонија " бр. 27/2/22, 1000, Скопје,
МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

LAMBARIO

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 акумулатори, батерии, бакарни жици /изолирани/, броила, варијатори /регулатори/

на светлината, дистрибуциони ормари /електрика/, апарати за полнење на електрични акумулатори, електрични брави, електрични водови, идентификациони обвивки за електрични жици, приклучоци за електрични водови, електрични кабли, кабелски спојки, електрични колектори, електрични кондензатори, електрични контакти, електрични отпорници, електрични прекинувачи, електрични претворувачи, електрични приклучоци, електрични релеи, електрични спојки /квачила, електрични трансформатори, свончиња /електрични/ за врата, канали за електрични кабли, конектори, контактори /вклучни уреди/, контрола (електрични контролни апарати), копчиња за свончиња, осигурувачи, покажувачи, прекинувачи, прекинувачи, придушувачи (калеми за придушувачи), приклучни кутии /електрика/, приклучни плочи, приклучоци, разводни кутии, разводни ормани, разводни пултови, регулирачи на светла, светлечки цевки за реклами, светлометри, сигнализатори за пожар, сигнални уреди, сончеви батерии, спојки за електронски кабли, спојни кутии, струјни исправувачи, струјни кругови (прекинувачи на струјни кругови), струјно преспојување (уреди за струјно преспојување), транзистори, трансформатори, трансформатори за зголемување на струјата, трепкачи, флуоресцентни екрани, цепни светилки (батерии за цепни светилки)
кл. 11 апарати за осветлување, греење, греење (уреди за греење) на тврдо или течно гориво или гас, електрични светилки, електрични светилки (грла за електрични светилки), флуоресцентни светилки, лед светилки, електрични свеќички, жарни нишки за електрични светилки, заварување /ламби за заварување/, замаглување (греачки уреди против замаглување /замрзнување/) за возила, замрзнувачи, лампиони, лачни



ламби, согорувачи со жарна нишка, согорувачи /пламеници/ кл. 35 рекламирање, водење на работење; управување со работата, групирање во корист на други, овозможувајќи потрошувачите соодветно да ги гледаат и купуваат овие стоки; услуги при увоз-извоз и продажба на големо и мало со акумулатори, батерии, бакарни жици /изолирани/, броила, варијатори /регулатори/ на светлината, дистрибуциони ормари /електрика/, апарати за полнење на електрични акумулатори, електрични брави, електрични водови, идентификациони обвивки за електрични жици, приклучоци за електрични водови, електрични кабли, кабелски спојки, електрични колектори, електрични кондензатори, електрични контакти, електрични отпорници, електрични прекинувачи, електрични претворувачи, електрични приклучоци електрични релеи, електрични спојки /квачила/, електрични трансформатори, свончиња /електрични/ за врата, канали за електрични кабли, конектори, контактори /вклучни уреди/, контрола (електрични контролни апарати), копчиња за свончиња, осигурувачи, покажувачи, прекинувачи, прекинувачи, придушувачи (калеми за придушувачи), приклучни кутии /електрика/, приклучни плочи, приклучоци, разводни кутии, разводни ормани, разводни пултови, регулирачи на светла, светлечки цевки за реклами, светлометри, сигнализатори за пожар, сигнални уреди, сончеви батерии, спојки за електроски кабли, спојни кутии, струјни исправувачи, струјни кругови (прекинувачи на струјни кругови), струјно преспојување (уреди за струјно преспојување), транзистори, трансформатори, трансформатори за зголемување на струјата, трепкачи, флуоресцентни екрани, цепни светилки (батерии за цепни светилки), апарати за

осветлување, греење, греење (уреди за греење) на тврдо или течно гориво или гас, електрични светилки, електрични светилки (грла за електрични светилки), флуоросцентни светилки, лед светилки, електрични свеќички, жарни нишки за електрични светилки, заварување /ламби за заварување/, замаглување (греачки уреди против замаглување /замрзнување/) за возила, замрзнувачи, лампиони, лачни ламби, согорувачи со жарна нишка, согорувачи /пламеници/

(111) **24623** (151) 15/05/2017

(210) ТМ 2016/299 (220) 21/03/2016

(181) 21/03/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Novartis AG**

4002 BASEL, CH

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DETROSTOP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за човечка употреба

(111) **24552** (151) 05/05/2017

(210) ТМ 2016/312 (220) 24/03/2016

(181) 24/03/2026

(450) 30/06/2017

(732) **ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје**

Качанички пат 158, 1000, Скопје, МК

(740) МАРИН ГАВРИЛОВСКИ, АДВОКАТ
бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000,
Скопје
(540)



(591) црвена, бела, жолта, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кондиторски производи, бисквити, бисквити петит-бер, бонбони, вафли, гуми за жвакање, њелња, карамели (бонбони), колачи, крекри, пудинг, палачинки, пралини, слатки, торти, чоколадо
кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со кондиторски производи, бисквити, бисквити петит-бер, бонбони, вафли, гуми за жвакање, желеа, карамели (бонбони), колачи, крекери, пудинг, палачинки, пралини, слатки, торти, чоколадо

(111) 24738	(151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/361	(220) 04/04/2016
	(181) 04/04/2026
	(450) 30/06/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DATUST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) 24739	(151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/362	(220) 04/04/2016
	(181) 04/04/2026
	(450) 30/06/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

OXYDON

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) 24740	(151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/363	(220) 04/04/2016
	(181) 04/04/2026
	(450) 30/06/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

CORNEP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) 24741	(151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/364	(220) 04/04/2016
	(181) 04/04/2026
	(450) 30/06/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb,, 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)



VERTIGONA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **24742** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/366 (220) 04/04/2016

(181) 04/04/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb., 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

DUTALFA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **24744** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/367 (220) 04/04/2016

(181) 04/04/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac**

Beogradski put bb., 26300, Vrsac, RS

(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

TASTER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **24726** (151) 26/05/2017

(210) ТМ 2016/368 (220) 05/04/2016

(181) 05/04/2026

(450) 30/06/2017

(732) **JOBS.BG EOOD**

**26 Raiko Aleksiev str., bl.3, entr.B, 1113,
Sofia, BG**

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Велько Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

JOBS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги за вработување; вработување на персонал; консалтинг менаџмент за персонал; пишување на биографија за други; психолошко тестирање на персонал; услуги за давање информации во врска со работни места и можности за кариера; обезбедување на информации за вработување; рекламирање; услуги за рекламирање на агенцијата; организирање на изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање на саеми за комерцијални или рекламни цели; изработка на рекламен материјал; пишување на јавни текстови; ажурирање на рекламен материјал; on-line рекламирање; објавување на јавни текстови; обезбедување на on-line пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; изнајмување на рекламен простор; презентација на стоки на комуникациски медиуми, за малопродажба; промоција на продажба [за другите]; водење на програмата за лојалност на потрошувачите; административни работи поврзани со нарачки; веб индексирање за комерцијални или рекламни цели; оптимизација на пребарување за промоција на продажба; оптимизација на посетеноста на веб страната; систематизацијата на информации во компјутерските бази на податоци; компилација на информации во компјутерски бази на податоци; компјутеризиран менаџмент на досиеа; пребарување на податоци во компјутерски

датотеки [за други]; ажурирање и одржување на податоци во компјутерски бази на податоци; обезбедување на бизнис информации преку веб-страница; обезбедување на комерцијални и деловни информации за контакт; услуги за застапување при давање на деловни информации; бизнис менаџмент и организација на консултантски услуги; управување со бизнисот за претприемачи; аутсорсинг - административно управување за компании; аутсорсинг услуги [бизнис помош]; комерцијална администрација на лиценцирање на стоки и услуги на други лица; маркетинг; маркетинг истражувања на пазарот; бизнис информации кл. 38 пренос на пораки и слики; пренос на пораки и слики на компјутер; стриминг на податоци; обезбедување на телекомуникациски врски со глобалната компјутерска мрежа; обезбедување на пристап до бази на податоци; обезбедување на кориснички пристап до глобалната компјутерска мрежа; пренос на електронска пошта; видео услуги; огласна табла за електронски услуги [телекомуникациски услуги]; безжичено емитување; телевизиски пренос; обезбедување на онлајн форуми; услуги за новини кл. 41 образование; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; обезбедување на он лајн електронски публикации [кои не се за превземање], он-лајн објавување на електронски книги и списанија; електронско десктоп издаваштво; објавување на текстови [освен рекламни текстови]; објавување на книги; организација на изложби за културни или образовни цели; организирање и спроведување на конференции; образовни информации; обезбедување на он лајн информации и новости во врска со образованието и вработувањето; преквалификација;

организирање и спроведување на работилници [обука]; практична обука [демонстрација]; дописни курсеви; услуги за упатување; организирање и спроведување на семинари; подготовка и спроведување на едукативни лични форуми; организацијата на натпревари [образовани или забавни]; продукција на емисии; планирање на забави [забава]; презентација на настапи во живо; превод; услуги на известување за вести, услуги за преведување и толкување, фотографско известување; гимнастичка наставата; услуги на игра кои се обезбедуваат он лајн [од компјутерска мрежа]; организирање на спортски натпревари; обезбедување на објекти за спорт; обезбедување на објекти за рекреација; спроведување тури со водичи; услуги на спортски кампови; тренирање [тренинг]

кл. 42 инженерство; анализа на компјутерски систем; мониторинг на компјутерски системи со далечински пристап; дизајн на компјутерски систем; изнајмување на компјутер; софтвер како услуга [SaaS]; компјутерско програмирање; дизајн на компјутерски софтвер; клуд компјутинг; обезбедување на пребарувачи за интернет; креирање и одржување на веб-сајтови за другите; консултантски услуги за дизајн на веб-страница; ажурирање на компјутерски софтвер; консултантски услуги за компјутерски софтвер; консултантски услуги за компјутерска технологија; консултантски услуги за информатичка технологија [ИТ]; хостирање на сервер; изнајмување на компјутерски софтвер; Хостинг компјутер страници [веб-страни]; сервер хостинг; Консултантски услуги за безбедност; Електронско чување на податоци; услуги за заштита од компјутерски вирус; обезбедување на информации за компјутерска технологија и програмирање



преку веб страна; дизајн на внатрешен декор; графички дизајн; анализа на ракопис [графологија]; дигитализација на документи [скенирање]

кл. 45 он лајн услуги на социјални мрежи; регистрација на домен имиња [правни услуги]; лиценцирање на компјутерски софтвер [правни услуги]; лиценцирање на интелектуална сопственост; следење на правата на интелектуална сопственост за правни советодавни цели; правна администрација на дозволи; проверки на потекло на лица; консултантски услуги за безбедност; медијација; услуги за алтернативно решавање на спорови; правни истражувања; детективски услуги

(111) **24729** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/369 (220) 05/04/2016

(181) 05/04/2026

(450) 30/06/2017

(732) **JOBS.BG EOOD**

26 Raiko Aleksiev str., bl.3, entr.B, 1113, Sofia, BG

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) виолетова, жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги за вработување; вработување на персонал; консалтинг менаџмент за персонал; пишување на биографија за други; психолошко тестирање на персонал; услуги за давање информации во врска со работни места и можности за кариера; обезбедување на информации за вработување;

рекламирање; услуги за рекламирање на агенцијата; организирање на изложби за комерцијални или рекламни цели; организирање на саеми за комерцијални или рекламни цели; изработка на рекламен материјал; пишување на јавни текстови; ажурирање на рекламен материјал; on-line рекламирање; објавување на јавни текстови; обезбедување на on-line пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; изнајмување на рекламен простор; презентација на стоки на комуникациски медиуми, за малопродажба; промоција на продажба [за другите]; водење на програмата за лојалност на потрошувачите; административни работи поврзани со нарачки; веб индексирање за комерцијални или рекламни цели; оптимизација на пребарување за промоција на продажба; оптимизација на посетеноста на веб страната; систематизацијата на информации во компјутерските бази на податоци; компилација на информации во компјутерски бази на податоци; компјутеризирани менаџмент на досиеа; пребарување на податоци во компјутерски датотеки [за други]; ажурирање и одржување на податоци во компјутерски бази на податоци; обезбедување на бизнис информации преку веб-страница; обезбедување на комерцијални и деловни информации за контакт; услуги за застапување при давање на деловни информации; бизнис менаџмент и организација на консултантски услуги; управување со бизнисот за претприемачи; аутсорсинг - административно управување за компании; аутсорсинг услуги [бизнис помош]; комерцијална администрација на лиценцирање на стоки и услуги на други лица; маркетинг; маркетинг истражувања на пазарот; бизнис информации кл. 38 пренос на пораки и слики; пренос на пораки и слики на компјутер; стриминг на

податоци; обезбедување на телекомуникациски врски со глобалната компјутерска мрежа; обезбедување на пристап до бази на податоци; обезбедување на кориснички пристап до глобалната компјутерска мрежа; пренос на електронска пошта; видео услуги; огласна табла за електронски услуги [телекомуникациски услуги]; безжичено емитување; телевизиски пренос; обезбедување на онлајн форуми; услуги за новини кл. 41 образование; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; обезбедување на он лајн електронски публикации [кои не се за превземање], он-лајн објавување на електронски книги и списанија; електронско десктоп издаваштво; објавување на текстови [освен рекламни текстови]; објавување на книги; организација на изложби за културни или образовни цели; организирање и спроведување на конференции; образовни информации; обезбедување на он лајн информации и новости во врска со образованието и вработувањето; преквалификација; организирање и спроведување на работилници [обука]; практична обука [демонстрација]; дописни курсеви; услуги за упатување; организирање и спроведување на семинари; подготовка и спроведување на едукативни лични форуми; организацијата на натпревари [образовани или забавни]; продукција на емисии; планирање на забави [забава]; презентација на настапи во живо; превод; услуги на известување за вести, услуги за преведување и толкување, фотографско известување; гимнастичка наставата; услуги на игра кои се обезбедуваат он лајн [од компјутерска мрежа]; организирање на спортски натпревари; обезбедување на објекти за спорт; обезбедување на објекти за рекреација; спроведување тури со водичи;

услуги на спортски кампови; тренирање [тренинг]

кл. 42 инженерство; анализа на компјутерски систем; мониторинг на компјутерски системи со далечински пристап; дизајн на компјутерски систем; изнајмување на компјутер; софтвер како услуга [SaaS]; компјутерско програмирање; дизајн на компјутерски софтвер; клуд компјутинг; обезбедување на пребарувачи за интернет; креирање и одржување на веб-сајтови за другите; консултантски услуги за дизајн на веб страна; ажурирање на компјутерски софтвер; консултантски услуги за компјутерски софтвер; консултантски услуги за компјутерска технологија; консултантски услуги за информатичка технологија [ИТ]; хостирање на сервер; изнајмување на компјутерски софтвер; Хостинг компјутер страници [веб-страни]; сервер хостинг; Консултантски услуги за безбедност; Електронско чување на податоци; услуги за заштита од компјутерски вирус; обезбедување на информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб страна; дизајн на внатрешен декор; графички дизајн; анализа на ракопис [графологија]; дигитализација на документи [скенирање]

кл. 45 он лајн услуги на социјални мрежи; регистрација на домен имиња [правни услуги]; лиценцирање на компјутерски софтвер [правни услуги]; лиценцирање на интелектуална сопственост; следење на правата на интелектуална сопственост за правни советодавни цели; правна администрација на дозволи; проверки на потекло на лица; консултантски услуги за безбедност; медијација; услуги за алтернативно решавање на спорови; правни истражувања; детективски услуги

(111) 24732

(151) 26/05/2017

(210) ТМ 2016/371 (220) 05/04/2016
(181) 05/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **JOBS.BG EOOD**

**26 Raiko Aleksiev str., bl.3, entr.B, 1113,
Sofia, BG**

(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) бела, жолта, темно и светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 Агенциски услуги за вработување; Лично вработување; Консултантски услуги за управување со персонал; пишување на биографија за други; Психолошко тестирање за избор на персонал; Информациски услуги поврзани со работни места и можности за кариера; Обезбедување на информации за вработување; реклама; услуги за рекламна агенција; Организирање на изложби за комерцијални или рекламни цели; Организирање на саеми за комерцијални или рекламни цели; Изработка на рекламен материјал; Пишување на текстови за објава/публикации; Ажурирање на рекламен материјал; On-line рекламирање на компјутерска мрежа; Објавување на публикации; Обезбедување на On-line пазар за купувачи и продавачи на стоки и услуги; Изнајмување на рекламен простор; Презентација на стоки преку комуникациски медиуми, за целите на мало; унапредување на продажбата [за другите]; Администрација на програмата за лојалност на потрошувачите; Административни обработка на нарачки; Веб индексирање за комерцијални или рекламни цели; оптимизација на пребарување за унапредување на продажбата; Веб сајт за

оптимизација на сообраќај; Систематизацијата на информации во компјутерски бази на податоци; Компилација на информации во компјутерски бази на податоци; Компјутеризирани управување со датотеки; пребарување на податоци во компјутерски датотеки [за другите]; Ажурирање и одржување на податоци во компјутерски бази на податоци; Обезбедување на бизнис информации преку веб-сајт; Обезбедување на комерцијални и деловни информации за контакт; Комерцијални услуги за информативна агенција; Бизнис менаџмент и организација на консултантски услуги; управување со бизнисот за даватели на хонорарни услуги; Аутсорсинг административно управување за компании; Аутсорсинг услуги [бизнис помош]; Комерцијална администрација на лиценцирање на стоки и услуги на други лица; маркетинг; Маркетинг истражувања] пазар; Бизнис информации кл. 38 Пренос на пораки и слики; Потпомогнат компјутерски пренос на пораки и слики; Проследување на податоци; Обезбедување на телекомуникациски врски со глобалната компјутерска мрежа; Обезбедување на пристап до бази на податоци; Обезбедување на корисникот пристап до глобалната компјутерска мрежа; Пренос на електронска пошта; Видео Конференции услуги; Електронски огласна табла услуги [телекомуникациски услуги]; Безжично емитување; Телевизиски пренос; Обезбедување на онлајн форуми; услуги новинска агенција кл. 41 образование; обезбедување на обука; забава; спортски и културни активности; Обезбедување на on-line електронски публикации [не превземање], он-лајн објавување на електронски книги и списанија; Електронско десктоп издаваштво; Објавување на текстови [освен публикации];

Објавување на книги; Организација на изложби за културни или образовни цели; Организирање и спроведување на конференции; Информации за Образование; Обезбедување на онлајн информации и новости во врска со образованието и вработувањето; Преквалификација; Организирање и спроведување на работилници [обука]; Практичен тренинг [демонстрација]; Дописни курсеви; Услуги за инструкции/упатства; Организирање и спроведување на семинари; Организирање и спроведување на едукативни лични форуми; Организација на натпревари [образование или за забава]; Продукција на шоу/емисија; Планирање на забава [забава]; Презентација на настапи во живо; превод; Услуги за новинарски вести, преведувачки услуги, Фотографско известување; Гимнастичка настава; Услуги на игра [од компјутерска мрежа] on-line; Организирање на спортски натпревари; Обезбедување на објекти за спорт; Обезбедување на објекти за рекреација; Спроведување тури; Спорт камп услуги; Тренирање [тренинг].

кл. 42 инженеринг; анализа на компјутерски систем; Мониторинг на компјутерски системи со далечински пристап; дизајн на компјутерски систем; Компјутер за изнајмување; Софтвер како услуга [SaaS]; Компјутерско програмирање; дизајн на компјутерски софтвер; Облак - Клауд компјутери; Обезбедување на пребарувачи за интернет; Креирање и одржување на веб-сајтови за другите; Веб консултантски сајт дизајн; Ажурирање на компјутерски софтвер; Консултантски услуги Компјутерски софтвер; Консултантски услуги Компјутерска технологија; Консултации за информатичка технологија [ИТ консултации]; Изнајмување на веб сервери; Изнајмување на компјутерски софтвер; Хостинг компјутер страници [веб-сајтови]; Сервер хостинг;

Консултација за компјутерска безбедност; Електронско чување на податоци; услуги за заштита на компјутерски вирус; Обезбедување на информации за компјутерска технологија и програмирање преку веб-сајт; Дизајн на ентериер декор; Графички дизајн; Ракопис анализа [Графологија]; Дигитализација на документи [скенирање]

кл. 45 Онлајн услуги за друштвени мрежи; Регистрација на домен имиња [правни услуги]; Лиценцирање на компјутерски софтвер [правни услуги]; Лиценцирање на интелектуална сопственост; Следење на правата на интелектуална сопственост за правни советодавни цели; Правна администрација за лиценци; Лични истраги за позадина; консултантски услуги за безбедност; медијација; Алтернативни услуги за решавање на спорови; Правни истражувања; услуги за детективска агенција

(111) **24689** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/377 (220) 06/04/2016
(181) 06/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **АД ЈАКА 80 Радовиш**
ул. Првوماјска 75А , 1000, Скопје, МК
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

DEFRI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететска храна и супстанции што се користат во медицината и ветерината, храна за бебиња, диететски суплементи за луѓето и животните; фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли,

средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **24746** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/378 (220) 06/04/2016
(181) 06/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО**
експорт-импорт

ул.516 бр. 66, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК
ул. Орце Николов 98, 1000, Скопје
(540)

MY HEALTHY WAY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни производи; хигиенски производи за медицинска употреба; диететски супстанции прилагодени за медицинска употреба, храна за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови, компоти; јајца, млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); муриди; мраз
кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнени производи што не се опфатени со другите класи; животни (живи); свежо овошје и зеленчук; семиња, билки и

природно цвеќе; храна за животни; пивски слад

(111) **24750** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/380 (220) 07/04/2016
(181) 07/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Производно, трговски, услужно,**
посредничко и консигнациско друштво
Елизабет, ФАРМА-ВЕТ увоз-извоз ДООЕЛ
Битола

ул. Борка Талев-Модерното бр. 11, 7000,
Битола, МК
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфимерија, козметички производи
кл. 8 жилети

(111) **24752** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/381 (220) 07/04/2016
(181) 07/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Производно, трговски, услужно,**
посредничко и консигнациско друштво
Елизабет, ФАРМА-ВЕТ увоз-извоз ДООЕЛ
Битола

ул. Борка Талев-Модерното бр. 11, 7000,
Битола, МК
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 парфимерија, козметички производи
кл. 8 жилети

(111) **24753** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/382 (220) 07/04/2016
(181) 07/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство, трговија
и услуги ЦЕРАДА ПЛАСТ ДООЕЛ Радовиш
ул. Штипски пат бр. 1, Радовиш, МК
(540)



(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 22 церади; церади за возила, неврадени
кл. 35 рекламирање; лепење плакати;
дизајнирање на рекламен материјал
кл. 42 графички дизајн; индустриски дизајн;
дизајнирање

(111) **24733** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/383 (220) 07/04/2016
(181) 07/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

PALIROY

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **24734** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/384 (220) 07/04/2016
(181) 07/04/2026
(450) 30/06/2017

(300) 014649719 07/10/2015 EM
(732) Reckitt & Colman (Overseas) Limited

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

VEET EASY-GELWAX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 3 немедицински тоалетни препарати;
козметички и препарати за убавина;
навлажнувачки креми, лосиони, пени и
гелови; ексфолијанти; препарати за чистење
на кожата; препарати за белење сите за
лична употреба; препарати за депилација;
восоци за депилација; инхибитори за
повторно растење на влакна; препарати,
вклучувајќи креми, гелови и пени, за
употреба пред, за време на и после бричење
или отстранување на влакна; марамчиња за
депилација; импрегнирани марамчиња и
влошки за нега на кожата

(111) **24754** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/385 (220) 08/04/2016
(181) 08/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) Никола Митревски
Бул. Видое Смилевски Бато бр. 16-1/8,
Скопје, МК
(540)



(591) црна, виолетова и сина
(551) индивидуална



(510, 511)
кл. 35 рекламирање

(111) **24756** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/386 (220) 08/04/2016
(181) 08/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Innovia Films Limited**
Station Road, Wigton, Cumbria, CA7 9BG,, GB

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје ул. "Даме Груев" бр. 3/2-11 1000 Скопје (540)

PROPAFILM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 пластични фолии за пакување

(111) **24758** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/387 (220) 08/04/2016
(181) 08/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **BELUPO Ijakovi i kozmetika d.d**
Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје (540)

DUOTIN

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи за лекување на централниот нервен систем

(111) **24760** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/390 (220) 11/04/2016
(181) 11/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Deva Holding A.S.**

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.

1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

Carbodex

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **24761** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/391 (220) 11/04/2016
(181) 11/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Deva Holding A.S.**

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.

1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

Fluro-5 DEVA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **24762** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/392 (220) 11/04/2016
(181) 11/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Deva Holding A.S.**

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No.

1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје (540)

Etopex

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **24763** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2016/394 (220) 11/04/2016
 (181) 11/04/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **Deva Holding A.S.**

Halkali Merkez Mah. Baskin Ekspres Cad. No. 1 34303, Kucukcekmece, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

Ataxil

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фарамцевтски производи

(111) **24764** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2016/395 (220) 11/04/2016
 (181) 11/04/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **Alshawaf Group for Industry & Trade Limited Liability Co**

Syria - Hama - Aljajieh, estate 224 Jajieh estate district, SY

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

CLEANOTEC

كلينوتك

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 3 средства за белење и други материи за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни; парфимерија, есенцијални масла, козметички производи, лосиони за после бричење, алкалии (испарливи алкалии) [амонијак] [детергент], бадемово млеко за козметичка употреба,

бадемово масло, алое вера за козметичка употреба, средства за неутрализација на статичкиот електрицитет што се користат во домаќинството, парфеми, балсам, што не се користи за медицински цели, средства за белење при перење алишта, алишта (плавило за алишта), бои (хемиски средства за освежување на боите) што се користат во домаќинството [перење алишта], декоративни сапуни, воздух во лимени садови под притисок за чистење и бришење прав, креда за чистење, етерични масла од цитрон, производи за отстранување од материјали и површини, нега на коса, за нега на кожа, шамивчиња натопени со козметички отстранувач, сода бикарбона за чистење, бои за тоалетна употреба, бои (производи за отстранување бои), дезодоранси за луѓе или за животни, средства за чистење за здравствена употреба или за отстранување на лична мириси (течни ароматични), машини за миење и сушење садови, смекнувачи за ткаенини што се користат при перење алишта, восок за подови, подови (отстранувачи на восок за подови) [производи за триење], подови (течности против лизгање за подови), подови (восок против лизгање за подови), лосиони за коса, средства за перење, киснење на алишта (производи за киснење на алишта), штирак за алишта, алишта (сјај за алишта), лосиони за козметичка употреба, масло од терпентин за одмастување, масла за чистење, политура за мебел и подови, средства за отстранување корозија, постелнина (кесички за парфимирање постелнина), раствори за чистење, средства за одмастување, ароматични мириси, испарливи масла, козметика, раствори за коса, препарати за нега на забите, лосиони што се користат по бричење, бистра течност, средства за дезинфекција

(111) **24747** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2016/396 (220) 04/04/2016
 (181) 04/04/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12, 1000, Скопје, МК
 (540)

LESTEDON

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(111) **24735** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2016/398 (220) 12/04/2016
 (181) 12/04/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д**
ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК
 (740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)



(591) зелена, бела, црна, сива, црвена, златна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 31 пивски
 кл. 32 пиво

(111) **24765** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/399 (220) 12/04/2016
 (181) 12/04/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **Грозданов Стевче**
ул. 1440 бр. 5А, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
 Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

ДУО КОКТЕЛ

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 звучни записи и видео записи, сите вклучени во оваа класа; носачи на тон; носачи на слика; носачи на звук и слики; снимени цедеа со музика
 кл. 15 музички инструменти
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи
 кл. 38 телекомуникации; пренос на радио и телевизиски програми
 кл. 41 забава; музички групи; услуги за забава, во смисла на настапи во живо од страна на музичка група; услуги на компонирање музика; музика, филмска, звучна и телевизиска продукција; спроведување на концерти, забавни манифестации, културни настани и спроведување на прослави, спортски и културни активности; објавување и уредување на печатени материјали

(111) **24675** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2016/401 (220) 13/04/2016
 (181) 13/04/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **Лидија Балтовска**
ул. Франклин Рузвелт 22,, 1000, Скопје, МК
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)



(591) светла и темна: кафена, сива, окер;
црна, бела

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи
кл. 41 образовни услуги; подготвување на
наставата; забава; спортски и културни
активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување
кл. 44 медицински услуги; ветеринарни
услуги; хигенска нега и нега на убавината на
луѓето или пивотните; услуги од областа на
земјоделството, градинарството и
шумарството

(111) **24683** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/405 (220) 14/04/2016
(181) 14/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **ГРИНТЕХ МК Д.О.О.**

ул. **852 бр. 62, 1000, Скопје, МК**
(540)



(591) зелена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 17 пресувани пластични материјали кои
се користат во производството
кл. 40 механичка или хемиска обработка или
трансформација на предмети, или
неоргански или органски супстанции

(111) **24676** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/406 (220) 14/04/2016
(181) 14/04/2026
(450) 30/06/2017

(300) рег. бр. 30114 16/10/2015 AD

(732) **British American Tobacco (Brands)
Inc.**

**2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808, US**

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) сина, сите нијанси на сива, сите
нијанси на зелена, бела, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 цигари;тутун;производи од
тутун;запалки за пушачите;кибрити;артикли
за пушачи

(111) **24677** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/407 (220) 15/04/2016
(181) 15/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за трговија и услуги ВОЧ
ИД ДООЕЛ Скопје**

ул. Орце Николов бр. 98/1-5 , Скопје, МК
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје, 1000
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или обложени со нив, што не се опфатени со другите класи; накит; скапоцени камења; хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

(111) **24678** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/408 (220) 15/04/2016
(181) 15/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје**

ул. Орце Николов бр. 98/1-5 , Скопје, МК
(740) СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ
Бул. Партизански Одреди бр.18/2-7, 1000
Скопје, 1000
(540)



(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 скапоцени метали и нивните легури и производи од скапоцени метали или обложени со нив, што не се опфатени со другите класи; накит; скапоцени камења; хорологиски и хронометриски инструменти
кл. 35 рекламирање; водење на работењето;

управување со работата; канцелариски работи

(111) **24679** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/409 (220) 15/04/2016
(181) 15/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Glaxo Group Limited**

980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

DOVATO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции
кл. 44 генска и клеточна терпија

(111) **24680** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/410 (220) 15/04/2016
(181) 15/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за трговија и услуги**

КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес

ул. Лазо Осмаков бр. 9, 1400, Велес, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)



(591) темноцрвена, светлоцрвена, темносина, светлосина, бела
(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 додатоци на јадење
кл. 35 услуги на продажба на големо и мало
со додатоци на јадење

(111) **24681** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/411 (220) 15/04/2016
(181) 15/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за трговија и услуги
КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес**
ул. Лазо Осмаков бр. 9, 1400, Велес, МК
(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, темносина, светлосина,
бронзена, тегет, црвена, сива, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 додатоци на јадење
кл. 35 услуги на продажба на големо и мало
со додатоци на јадење

(111) **24682** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/412 (220) 15/04/2016
(181) 15/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за трговија и сервисни
услуги ДС-СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз
Илинден**
Седиште на 34 бр. 12 Илинден, МК
(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР
ПАРТЕС СКОПЈЕ
Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка
лам. Ц 2/4, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12

возила

кл. 37 поправки

(111) **24828** (151) 31/05/2017
(210) ТМ 2016/413 (220) 15/04/2016
(181) 15/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Винарска визба Повардарие - АД**
ул. Индустриска бб, Неготино, МК

(540)



(591) зелена, златна и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(111) **24829** (151) 31/05/2017
(210) ТМ 2016/414 (220) 15/04/2016
(181) 15/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Винарска визба Повардарие - АД**
ул. Индустриска бб, Неготино, МК

(540)



(591) нијанси на темно црвена, златна и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(111) **24830** (151) 31/05/2017


(210) ТМ 2016/415 (220) 15/04/2016

(181) 15/04/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Винарска визба Повардарие - АД****ул. Индустриска бб, Неготино, МК**

(540)



(591) нијанси на црвенао, златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(111) **24831** (151) 31/05/2017

(210) ТМ 2016/416 (220) 15/04/2016

(181) 15/04/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Винарска визба Повардарие - АД****ул. Индустриска бб, Неготино, МК**

(540)



(591) нијанси на зелено, златна и окер

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 33 вино

(111) **24769** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/417 (220) 18/04/2016

(181) 18/04/2026

(450) 30/06/2017

(732) **ТРЕНД СТАРС ГРУП****ул. Булевар Јане Сандански бр. 1 зграда,****1000, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалоци, ресторани(111) **24698** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/420 (220) 18/04/2016

(181) 18/04/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Мергими травел 2013 ДООЕЛ Струга****ул. Маршал Тито градски безистен бр. 1,****Струга, МК**

(540)



(591) црвена, сина, бела и црвена


(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 превоз и патни услуги, услуги во
воздушен превоз, поштенски и платен
превоз, туристички услуги, организирање на
патувања, услуги на туристички агенции,

организација на дополнителни патнички програми, поштенско и платено складиштење, услуги на превоз по копнен пат, услуги на туристички резервации преку компјутерска мрежа

(111) **24690** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2016/421 (220) 18/04/2016
 (181) 18/04/2026
 (450) 30/06/2017
 (732) **TP-LINK INTERATIONAL LIMITED**
FLAM/RM 608, 6/F, WAH SHING CENTRE, 11
SHING YIP STREET, KWUN TONG, KL, HK
 (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 флуоресцентни екрани; кабли, електрични; телевизиски апарати; видео рекордери; камери [фотографија]; батерии, електрични; педометри; модеми; електрични адаптери; мрежни прекинувачи; модули за мрежни прекинувачи; мрежна картичка; транспондери; телефонски апарати; антени; компјутерски периферни уреди; оптичка комуникациска опрема; апарати за меѓусебна комуникација; безжична мрежна картичка; мобилни телефони; преносни медија плеери; дијафрагми [акустика]; звучници; полначи за електрични батерии; рутери, предаватели на електронски сигнали; IP (Интернет Протокол) камера; сензор; аларми; апарати за далечинско управување; електрични свона

на вратата; прекинувачи, електрични; електрични приклучоци, штекери и други врски [електрични приклучоци]; превземање на компјутерски програми за контрола на споменатите уреди

(111) **24693** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2016/422 (220) 18/04/2016
 (181) 18/04/2026
 (450) 30/06/2017
 (732) **TP-LINK INTERATIONAL LIMITED**
FLAM/RM 608, 6/F, WAH SHING CENTRE, 11
SHING YIP STREET, KWUN TONG, KL, HK
 (740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 9 флуоресцентни екрани; кабли, електрични; телевизиски апарати; видео рекордери; камери [фотографија]; батерии, електрични; педометри; модеми; електрични адаптери; мрежни прекинувачи; модули за мрежни прекинувачи; мрежна картичка; транспондери; телефонски апарати; антени; компјутерски периферни уреди; оптичка комуникациска опрема; апарати за меѓусебна комуникација; безжична мрежна картичка; мобилни телефони; преносни медија плеери; дијафрагми [акустика]; звучници; полначи за електрични батерии; рутери, предаватели на електронски сигнали; IP (Интернет Протокол) камера; сензор; аларми; апарати за далечинско управување; електрични свона на вратата; прекинувачи, електрични; електрични приклучоци, штекери и други врски [електрични приклучоци]; превземање на компјутерски програми за контрола на споменатите уреди

(111) **24700** (151) 25/05/2017

(210) ТМ 2016/423 (220) 20/04/2016

(181) 20/04/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци**
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



ПИВАРА СКОПЈЕ 1924

(591) зелна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво

(111) **24702** (151) 25/05/2017

(210) ТМ 2016/424 (220) 20/04/2016

(181) 20/04/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци**
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) зелна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад

кл. 32 пиво

(111) **24704** (151) 25/05/2017

(210) ТМ 2016/425 (220) 20/04/2016

(181) 20/04/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци**
ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д

ул. 808, бр. 12, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) зелна

(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 пивски слад
кл. 32 пиво

(111) **24699** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/426 (220) 20/04/2016
(181) 20/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Драган Арсовски**
Бул. АСНОМ бр. 126/1-5, н. Аеродром ,
1000, Скопје, МК
(540)

Чардак

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци, привремено сместување

(111) **24710** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/427 (220) 20/04/2016
(181) 20/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Драган Арсовски**
Бул. АСНОМ бр. 126/1-5, н. Аеродром ,
1000, Скопје, МК
(540)



(591) црна, бела, црвена, кафена, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење,
управување со работи
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци

(111) **24723** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/428 (220) 21/04/2016
(181) 21/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Трговско друштво за промет на**
големо и мало, производство и услуги
НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО експорт-
импорт Скопје
ул.Качанички Пат бр.56 Скопје, Бутел, МК
(540)



(591) сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работење,
управување со работата, канцелариски
работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со
недвижен имот

(111) **24711** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/429 (220) 21/04/2016
(181) 21/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS**
CORPORATION DBA UNIVERSAL
NUTRITION

3 Terminal Road, New Brunswick, New
Jersey 08901, US

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека

(111) **24712** (151) 25/05/2017
(210) ТМ 2016/430 (220) 21/04/2016
(181) 21/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Драгана Војческа**
ул. Тодор Александров бр. 85/1-23, 1000,
Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) кафена, зелена
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни
преработки; конзервирано смрзнато, сушено
и варено овошје и зеленчук; желеа, џемови,
компотии; јајца, млеко и млечни производи;
масла и масти за јадење
кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе; брашно и производи од
жито, леб, производи од тесто и слатки,
сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии); мирудии; мраз
кл. 43 услуги на обезбедување храна и
пијалаци; привремено сместување

~~(111) **24720** (151) 30/05/2017~~
(210) ТМ 2016/431 (220) 21/04/2016

(181) 21/04/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Tianjin Lovol Heavy Industry Group**
Co., Ltd

No. 77, Gaoxin Road, Beichen Science and
Technology Park, Tianjin, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 спојници [опрема за обработка на
податоци]; трепкачи [сигнални светла];
прекинувачи; апарати за мерење далечина;
насочени компаси; интегрални кола;
печатени кола; контролни панели
[електрична енергија]; транспондери;
стартовачки апарати, електрични за палење
на далечина

(111) **24722** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/433 (220) 22/04/2016
(181) 22/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **PLAYBOY ENTERPRISES**

INTERNATIONAL, INC

9346 Civic Center Dr., Suite 200 Beverly Hills
Ca 90210, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 5 лубриканти за лична употреба;
сексуални лубриканти за лична употреба;
лубриканти за лична употреба на база на
силикон; лубриканти за лична употреба на
база на вода
кл. 10 кондоми

(111) **24770** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/434 (220) 22/04/2016
(181) 22/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
МК
(540)

BISAMED

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати диететски
супстанции што се користат во медицината

(111) **24771** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/435 (220) 22/04/2016
(181) 22/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
МК

(540)

БИСАМЕД

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати диететски
супстанции што се користат во медицината

(111) **24772** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/436 (220) 22/04/2016
(181) 22/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
МК
(540)

CALMFLEX

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати диететски
супстанции што се користат во медицината

(111) **24773** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/437 (220) 22/04/2016
(181) 22/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
МК
(540)

КАЛМФЛЕКС

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати диететски
супстанции што се користат во медицината

(111) **24791** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/438 (220) 22/04/2016
(181) 22/04/2026



(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
МК

(540)

MYCOTREAT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати диететски
супстанции што се користат во медицината

(111) 24795 (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/439 (220) 22/04/2016

(181) 22/04/2026

(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
МК

(540)

МИКОТРИТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати диететски
супстанции што се користат во медицината

(111) 24800 (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/440 (220) 22/04/2016

(181) 22/04/2026

(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
МК

(540)

SENTIS PLUS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати диететски
супстанции што се користат во медицината

(111) 24651 (151) 22/05/2017

(210) ТМ 2016/441 (220) 22/04/2016

(181) 22/04/2026

(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство и промет
БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје
ул.Скупи бр.15 П. Фах.536, 1000, Скопје,
МК

(540)

СЕНТИС ПЛУС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати диететски
супстанции што се користат во медицината

(111) 24607 (151) 15/05/2017

(210) ТМ 2016/442 (220) 22/04/2016

(181) 22/04/2026

(450) 30/06/2017

(732) **NBA Properties, Inc**
Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New
York, New York 10022, US

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, покривала за глава; облека, имено трикотажа, обувки, обувки за кошарка, патики за кошарка, влечки, маици, кошули, поло маици, горни тренерки, долни тренерки, пантолони, маици без ракави, дресови, шорцови, пижами, спортски маици, маици за рагби, џемпери, ремени, вратоврски, ноќници, капи, качкети, стери, облека за загревање, пантолони за загревање, маици за загревање/маици за шутирање, јакни, јакни отпорни на ветер, парка, палта, бебешки лигавчиња што не се од хартија, стегачи за глава, стегачи за зглобови, престилки, долна облека, боксерки, пантолони, штитници за уши од студ, ракавици, ракавици без прсти, шалови, ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, фустани, фустани и униформи за навивање, облека за капење, костуми за капење, костуми за капење, бикини, дводелни костуми за капење (tankinis), костуми за капење за мажи (swim trunks), костуми за капење за мажи (bathing trunks), шорцови за на даска, нуркачки костуми, наметки за на плажа, наметки за со костуми за капење, марами за со костуми за капење, сандали, сандали за на плажа, капи за на плажа, штитници од сонце, капи за капење, нови покривала за глава со прикачени перики
кл. 41 образование; обезбедување обука/настава; забава; спортски и културни активности; забава и образовни услуги во

смисла на тековни телевизиски и радио програми во областа на кошарката и пренос во живо на кошаркарски натпревари и кошаркарски приредби; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски шоу програми на кошаркарски натпревари, кошаркарски настани и програми во областа на кошарката; водење и организирање на кошаркарски школи и кампови, школи и кампови за тренери, школи и кампови за танцов тим и кошаркарски натпревари; услуги на забава во смисла на лично појавување на маскота во костим или на танцов тим на кошаркарски натпревари и приредби, школи, кампови, промоции и други настани поврзани со кошарката, посебни настани и забави; услуги на клубови на обожаватели; услуги на забава, имено обезбедување на веб-страница со мултимедијална содржина во смисла на најзначајни телевизиски настани, интерактивни најзначајни телевизиски настани, видео снимки, снимање на видео преноси, интерактивен видео избор на најзначајни настани, радио програма, најзначајни настани на радио и аудио снимки во полето на кошарката; пренесување на вести и информации во смисла на статистички и други податоци во полето на кошарката; он-лајн игри кои не може да се преземаат, имено, компјутерски игри, видео игри, интерактивни видео игри, акциони игри за вештини, аркадни игри, друштвени игри за деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и игри на погодување; услуги на електронско издаваштво, имено, издавање на часописи, водичи, билтени, боенки и други распореди на натпреварите преку Интернет, сите во полето на кошарката; обезбедување на он-лајн компјутерска база на податоци во полето на кошарката

(111) 24832

(151) 31/05/2017

(210) ТМ 2016/444 (220) 25/04/2016

(181) 25/04/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за трговија и услуги ЗОНА
МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Охрид**

бул. Туристичка 75/Печиј лок 6, Охрид, МК

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ГОЦО.

КИЧЕЕЦ И НОВАКОВСКИ

Бул. Македонски просветители 8, Охрид

(540)



(591) зелена, жолта, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски
работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со
недвижен имот

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и социјални
услуги пто ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците

(111) **24654** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/446 (220) 27/04/2016

(181) 27/04/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за туризам и превоз на
патници БЛАЦА ТРАВЕЛ & ТОУРС Енвер**

Зенку ДООЕЛ увоз-извоз Кичево

ул. Маршал Тито бр. 293, Кичево, МК

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) златна и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 рекламирање; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи,
книговодство, договарање претплати за
телекомуникациски услуги за трети лица,
консултирање (професионално бизнис
консултирање), проценки (бизнис проценки)
раководење (советодавни услуги за Бизнис
раководење), советување за бизнис
работење, советување за бизнис работење и
организација, телекомуникациски услуги
(договарање претплати за
телекомуникациски услуги) за трети лица,
телефонски одговор за претплатници пто не
се достапни, услуги за набавки за трети лица
(купување производи и услуги за други
фирми)

кл. 36 осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани заљ
недвижен имот, осигурување (советување во
врска со осигурување), осигурување на
живот, осигурување од несреќи, осигурување
од пожар, осигурување на недвижен имот,
соигурување на авто одговорност (полиса за
осигурување на возила) осигурителни
информации, проценка за надоместок на
штета, советување во врска со финансии,
информации (осигурителни информации),
финансиски [проценки осигурување
банкарство недвижнини], посредување при
осигурување; пари (разменување пари);
пренесување средства (електронско
пренесување на финансиски средства)
кл. 39 транспорт; организирање патување;
автобуски превоз; превезување;
превезување патници, превоз (посредување
за превоз) превоз (резервации за превоз),

превоз (информации за превоз), резервации за патувања, резервации за превоз

(111) **24605** (151) 15/05/2017

(210) ТМ 2016/449 (220) 27/04/2016

(181) 27/04/2026

(450) 30/06/2017

(732) **EOS PRODUCTS S.A.R.L.**

7 Rue Robert Stumper, 2557 Luxembourg, LU

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

EOS THE EVOLUTION OF SMOOTH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за ароматерапија за нега на телото, имено, лосион за тело, гел за туширање, крем за кутикули, немедицински балсам за усни, сапун, ексфолијанти за тело, пилинг за тело и стапала и немедицинска крема за стапала; козметички производи, имено, прајмери за усни; козметички производи, имено, производи за обновување на усни; балсам за усни; крем за усни; сјај за усни; палета со сјај за усни; молив за усни; ексфолијант за усни; сетови за шминка кои се состојат од кармин и сјај за усни; немедицински препарати за нега на усни; немедицинска заштита за усни; брилијантин за усни; гелови за капење и туширање и соли што не се за медицинска употреба; зрна за капење; крема за капење; кристали за капење; шумливи купки; снегулки за капење; пена за капење; пени за капење; гел за капење; гелови за капење; билки за капење; лосион за капење; млека за капење; масло за капење; масла за капење; масла за капење и

соли за капење; масла за капење за козметичка употреба; бисери за капење; пудра за капење; соли за капење; немедицински соли за капење; сапуни за капење; сапуни за капење во течна, цврста или гел форма; пенливи купки; пена за капење; течни сапуни за капење; течни сапуни кои се користат за капење на стапала; минерална сол како соли за капење што не се за медицинска употреба; немедицински препарати за капење; пена за туширање и капење; гел за туширање и капење; деодоранс спреј за стапала; немедицинска пудра за стапала; пилинзи за стапала; немедицинска крема за стапала; немедицински лосиони за стапала; немедицински производи за киснење на стапала; камења од пезма за лична употреба; креми за туширање; гел за туширање; гелови за туширање; лосиони за зацврстување на ноктите; препарати за полирање на ноктите; препарати за нега на нокти; лакови за нокти; базен лак за ноктите; отстранувач на лак за нокти; отстранувачи на лак за нокти; горен слој лак за нокти; зајакнувачи за нокти; лак за нокти; гелови за после сончање; млека за после сончање; масла за после сончање; средства за спречување на крварење за козметичка употреба; препарати за белеење за козметичка употреба; козметички производи за нега и разубавување на тело; креми за чистење; колонски води; парфеми и козметички производи; козметички топки; козметички креми; козметички креми за нега на кожата; козметичка хартија за впивање за лице; козметички млека; козметички масла; козметички масла за епидерма; козметички тампони; козметички моливи; козметички препрати за обнова на кожата; козметички препарати против изгореници од сонце; козметички препарати за нега на телото; козметички препарати за трепки на очи;



козметички препарати; козметички препарати за слабеење; козметички ружови; козметички сапуни; козметички лосиони за сончање; козметички препарати за сончање; козметички препарати за заштита од сонце; козметички препарати за сончање; козметички производи; козметички производи и козметички препарати; козметички производи и шминка; козметички производи, имено, камени пудри; козметика за веѓи; креми за лице за козметичка употреба; лосиони за козметичка употреба; лак за нокти за козметичка употреба; моливи за козметичка употреба; влажни шамивчиња; влажни крпчиња; влажни марамчиња; лосиони, креми и масла за кожа и тело за надворешна локална козметичка употреба; сапуни; млека, гелови и масла за сончање и после сончање; гелови за сончање; млека за сончање; масла за сончање; шамивчиња натопени со козметички лосиони; тоници; спрејови за кожа за надворешна локална козметичка употреба; метални стругалки за стапала; ниту еден од горенаведените производи не е наменет за чистење, нега или забавување на коса

кл. 5 медицински балсам за усни; соли за капење за медицинска употреба; медицински препарати за капење; медицински соли за капење; медицинска пудра за стапала

(111) **24608** (151) 15/05/2017
(210) ТМ 2016/452 (220) 28/04/2016
(181) 28/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **SHISEIDO COMPANY LIMITED**
7-5-5 GINZA, CHUO-KU, TOKYO 104-8010, JP
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

SHISEIDO Benefiance NutriPerfect

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции за употреба на алишта; чистење, полирање, перење и абразивни производи; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметика, лосиони за коса; паста за чистење заби

(111) **24609** (151) 15/05/2017
(210) ТМ 2016/453 (220) 28/04/2016
(181) 28/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **SHISEIDO COMPANY LIMITED**
7-5-5 GINZA, CHUO-KU, TOKYO 104-8010, JP
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

SHISEIDO FUTURE SOLUTION LX

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции за употреба на алишта; чистење, полирање, перење и абразивни производи; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметика, лосиони за коса; паста за чистење заби

(111) **24610** (151) 15/05/2017
(210) ТМ 2016/454 (220) 28/04/2016
(181) 28/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **SHISEIDO COMPANY LIMITED**
7-5-5 GINZA, CHUO-KU, TOKYO 104-8010, JP
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

SHISEIDO Bio-Performance

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции за употреба на алишта; чистење, полирање, перење и абразивни производи; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметика, лосиони за коса; паста за чистење заби

(111) **24579** (151) 15/05/2017
(210) ТМ 2016/455 (220) 28/04/2016
(181) 28/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство, трговија и услуги НУРО КОМЕРЦ Нуриман ДООЕЛ експорт-импорт

101 бр. 66 Камењане, Боговиње, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, светло и темно зелена, црна

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи, павлака (млечни производи), урда, урда со пиперки, сирење (тврдо сирење, кравјо сирење, овчо сирење, мешано сирење), кашкавал (мешан кашкавал), јогурт
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; услуги при увоз-извоз и трговија на големо и мало со: млеко и млечни производи, павлака, (млечни производи), урда, урда со пиперки, сирење (тврдо сирење, кравјо сирење, овчо сирење,

мешано сирење), кашкава (мешан кашкавал), јогурт

(111) **24606** (151) 15/05/2017
(210) ТМ 2016/456 (220) 28/04/2016
(181) 28/04/2026
(450) 30/06/2017

(732) **EOS PRODUCTS S.A.R.L.**

7 Rue Robert Stumper, 2557 Luxembourg, LU

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

EOS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 производи за ароматерапија за нега на телото, имено, лосион за тело, гел за туширање, крем за кутикули, немедицински балсам за усни, сапун, ексфолијанти за тело, пилинг за тело и стапала и немедицинска крема за стапала; козметички производи, имено, прајмери за усни; козметички производи, имено, производи за обновување на усни; балсам за усни; крем за усни; сјај за усни; палета со сјај за усни; молив за усни; ексфолијант за усни; сетови за шминка кои се состојат од кармин и сјај за усни; немедицински препарати за нега на усни; немедицинска заштита за усни; брилијантин за усни; гелови за капење и туширање и соли што не се за медицинска употреба; зрна за капење; крема за капење; кристали за капење; шумливи купки; снегулки за капење; пена за капење; пени за капење; гел за капење; гелови за капење; билки за капење; лосион за капење; млека за капење; масло за капење; масла за капење; масла за капење и соли за капење; масла за капење за козметичка употреба; бисери за капење;



пудра за капење; соли за капење; немедицински соли за капење; сапуни за капење; сапуни за капење во течна, цврста или гел форма; пенливи купки; пена за капење; течни сапуни за капење; течни сапуни кои се користат за капење на стапала; минерална сол како соли за капење што не се за медицинска употреба; немедицински препарати за капење; пена за туширање и капење; гел за туширање и капење; деодоранс спреј за стапала; немедицинска пудра за стапала; пилинзи за стапала; немедицинска крема за стапала; немедицински лосиони за стапала; немедицински производи за киснење на стапала; камења од пезма за лична употреба; креми за туширање; гел за туширање; гелови за туширање; лосиони за зацврстување на ноктите; препарати за полирање на ноктите; препарати за нега на нокти; лакови за нокти; базен лак за ноктите; отстранувач на лак за нокти; отстранувачи на лак за нокти; горен слој лак за нокти; зајакнувачи за нокти; лак за нокти; гелови за после сончање; млека за после сончање; масла за после сончање; средства за спречување на крварење за козметичка употреба; препарати за белеење за козметичка употреба; козметички производи за нега и разубавување на тело; креми за чистење; колонски води; парфеми и козметички производи; козметички топки; козметички креми; козметички креми за нега на кожата; козметичка хартија за впивање за лице; козметички млека; козметички масла; козметички масла за епидерма; козметички тампони; козметички моливи; козметички препарати за обнова на кожата; козметички препарати против изгореници од сонце; козметички препарати за нега на телото; козметички препарати за трепки на очи; козметички препарати; козметички препарати за слабеење; козметички ружови; козметички

сапуни; козметички лосиони за сончање; козметички препарати за сончање; козметички препарати за заштита од сонце; козметички препарати за сончање; козметички производи; козметички производи и козметички препарати; козметички производи и шминка; козметички производи, имено, камени пудри; козметика за веѓи; креми за лице за козметичка употреба; лосиони за козметичка употреба; лак за нокти за козметичка употреба; моливи за козметичка употреба; влажни шамивчиња; влажни крпчиња; влажни марамчиња; лосиони, креми и масла за кожа и тело за надворешна локална козметичка употреба; сапуни; млека, гелови и масла за сончање и после сончање; гелови за сончање; млека за сончање; масла за сончање; шамивиња натопени со козметички лосиони; тоници; спрејови за кожа за надворешна локална козметичка употреба; метални стругалки за стапала; ниту еден од горенаведените производи не е наменет за чистење, нега или разубавување на коса

(111) **24655** (151) 22/05/2017

(210) TM 2016/457 (220) 28/04/2016

(181) 28/04/2026

(450) 30/06/2017

(732) **KvG Group Inc.**

**1 Westside Drive, Unit 12 Toronto, Ontario
M9C 1B2, CA**

(740) **ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ**

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)

FOOTLOGIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 производи за не-медицинска нега на стапала (нега на кожа и ноктите), имено спрејови за омекнување на здебелената кожа, лосиони за стапала, креми за стапала, спрејови за деодорирање на стапала, пудри за стапала, спрејови и пудри за деодорирање на чевли, купки за стапала, луфа за стапала, спрејови за нокти
 кл. 5 препрати за медицинска грижа за стапала
 кл. 44 нудење на вести и информации на претплатените членови на полето на личната убавина, имено педикири

(111) **24657** (151) 22/05/2017
 (210) ТМ 2016/458 (220) 03/05/2016
 (181) 03/05/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **PepsiCo, Inc.**
700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
 (540)



(591) зелена и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 32 пива; минерални и газирани води и други безалкохолни пијалаци; овошни пијалаци и овошни сокови; сирупи и други препарати за правење пијалаци; газирани безалкохолни пијалаци; безалкохолни пијалаци; енергетски пијалаци; изотонични пијалаци; спортски пијалаци; пијалаци кои содржат витамини; води со вкус; прашоци за

шумливи пијалаци; кашести пијалаци (смуди); пијалаци на база на кокос

(111) **24658** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2016/459 (220) 03/05/2016
 (181) 03/05/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **Glaxo Group Limited**
980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
 ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
 (540)

APRETUDE

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 5 фармацевтски и медицински препарати и супстанции
 кл. 44 генска и клеточна терапија

(111) **24576** (151) 15/05/2017
 (210) ТМ 2016/460 (220) 03/05/2016
 (181) 03/05/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde, ESKİSEHIR, TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)





(591) темно сина, бела, сива, зелена, црна,
црвена, светло кафена, беж, жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 крекери

(111) **24665** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/461 (220) 03/05/2016
(181) 03/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за производство, трговија
и услуги БУШИ ФАШИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ**
ул. Лазар Танев 38, 1000, Скопје, МК
(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ
ул. Ќемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје
(540)

BUSHI

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 14 благородни метали и нивните легури и
производите изработени од нив или
преслечени со нив, кои не се опфатени со
другите класи, накит, бижутерија, скапоцени
камења, часовници и хронометриски
инструменти
кл. 19 неметални градежни материјали,
цврсти неметални цевки за градба, асфалт,
црна смола и битумен, неметални преносни
конструкции, споменици што не се од метал
кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не
се опфатени со другите класи, покривки за
кревети и маси
кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци; привремено сместување

(111) **24603** (151) 15/05/2017
(210) ТМ 2016/462 (220) 04/05/2016
(181) 04/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) **PPG Industries Ohio, Inc.**

**3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio
44111, US**


(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

PPG AQUABASE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 2 состави за премачкување како бои за
нанесување на возила

~~(111) **24666** (151) 30/05/2017~~
(210) ТМ 2016/464 (220) 04/05/2016
(181) 04/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) **МАКПРОГРЕС ДОО**
ул. Илинденска бб., 2310, Винаца, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(591) бела, жолта, светло и темно кафена,
светло и темно црвена, зелена, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 30 производи од тесто и слатки со
различни видови полнења; бадемови слатки
тестенини, бисквити, колачи, колачиња со
путер и брашно, колачиња со овошно
полнење и крем, слаткарски производи,
слатки, слатки од бадем, чајни колачиња,
чајни колачиња со вкус на ванила

(111) **24671** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2016/465 (220) 04/05/2016
 (181) 04/05/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје**
бул. Александар Македонски бр. 12,, 1000 ,
Скопје, МК
 (540)

MAPRAZAX

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати

(111) **24672** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2016/466 (220) 04/05/2016
 (181) 04/05/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **ТРД РАДИО КАНАЛ 77**
ул. 5-та Партиска Конференција бб, 2000,
Штип, МК
 (540)



(591) црвена, црна, сива и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 рекламирање; водење на работењето;
 управување со работата; канцелариски
 работи
 кл. 38 телекомуникации
 кл. 41 образовни услуги; обука, забава;
 спортски и културни активности

(111) **24673** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2016/467 (220) 05/05/2016

(181) 05/05/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **LOOKNA INC [a Georgia (USA)**
Corporation]
26664 SEAGULL WAY, APT A213, MALIBU,
CA 90265, US

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

LOOKNA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 веб индексирање за комерцијални или
 рекламни цели; on-line рекламирање на
 компјутерска мрежа

(111) **24674** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2016/468 (220) 05/05/2016
 (181) 05/05/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **КЛИРИНШКА КУЌА - Клириншки**
Интербанкарски Системи АД Скопје
ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1, 1000,
Скопје, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)



(591) бела, црвена темно сина
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 36 пренесување средства (електронско
 пренесување средства); електронски
 трансфер на средства; онлајн банкарство;
 услуги на финансирање; вредносни купони
 (издавање вредносни купони); агенции за
 внесување на побарувачката,
 администрирање на побарувачката на една
 организација со посредство на надворешен

орган, банкарство, вложување средства, внесување на долгови (агенции за внесување на долговите), гаранции, дебитни картчки (служби за дебитни картчки), ефективна берза (службено нотирање на текот на договорените вредности на пазарот), заем врз основа на залог, заеми, консултации по повод финансиски прашања, кредитни агенции, кредитни картчки (служби за кредитни картчки), монетарни дејности, отплата на рати, поднирување на вредности, посредување, посредување на берзата, сметководствени установи (финансиски установи), сретства (електронски преносни сретства), сретства (основање кружни сретства), сретства (вложување сретства), финансирање (служби за финансии), финансиска анализа, финансиски дејности, финансиски информации, финансиски проценки (осигурувања, банкарски промет, имот), финансиски трансакции, финансиско управување, фискални проценки, хипотекарно банкарство, штедилници кл. 38 електронска пошта, изнајмување апарати за пренос на пораки, комуникации по пат на сметачки терминали, пораки (пренос на пораки), сметач (пренос на пораки и слики со сметач), услуги со електронски огласни табли [телекомуникациски услуги] кл. 42 изнајмување софтвери, изработка (концепирање) на софтвери, печатење сертификати за електронски потписи, бази за електронски потписи; Услуги во врска со компјутеризирани on-line пребарувања за нарачување, обезбедување на привремено користење на on-line непрефрлив компјутерски софтвер за процесирање на уплата, автентикација, управување и следење; обезбедување на интерактивен веб-сајт за технологија која им овозможува на корисниците да влезат, пристапат, следат, управуваат, контролираат и да генерираат информации и извештаи во врска со

продажба на производи и услуги; електронско складирање на податоци

(111) **24833** (151) 31/05/2017

(210) ТМ 2016/471 (220) 06/05/2016

(181) 06/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **ARBERIA GROUP sh.p.k**

Zona industriale p.nr., 10000, Prishtine, ZB

(740) СКУПИ МАРК & ПАТЕНТ ДООЕЛ
СКОПЈЕ

ул. Кемал Ататурк бр. 10/1-7, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, светло сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пива; вода; минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **24611** (151) 15/05/2017

(210) ТМ 2016/472 (220) 09/05/2016

(181) 09/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK

(740) Адвокатско друштво Јоанидис

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје

(540)

VEET SENSITIVE TOUCH

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 не-медикаментозни тоалетни препарати; козметички и препарати за убавина; навлажнувачки креми, лосиони,

гелови и мусови; ексфолианти; препарати за чистење на кожата; препарати за белење, сите за лична употреба; препарати за депилација; восоци за депилација; инхибитори на повторно растење на коса; препарати, вклучувајќи креми, гелови и мусови, за употреба пред, за време и после бричење или отстранување на влакна; крпи за депилација; импрегнирани марамчиња и влошки за нега на кожата

кл. 8 жилети; ножеви за бричење, Епилатори; уреди за отстранување на влакна, имено, апарати за депилација; уреди за инхибитори за повторно растење на коса; рачни инструменти за употреба за бричење или депилација, имено, апарати за депилација, не-електрични машини за бричење; шпатули за ширење топол восок за депилација и препарати за депилација; тримери (рачни алати); делови и опрема за наведената стока

кл. 11 апарати за греење, имено електрични апарати за употреба на восок за депилација и крем третмани; апарати за топење на восок; електрични апарати за греење, топење и издавање на восок за депилација и крем; греалки за депилација со восок; греалки за крем за депилација

(111) **24664** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/478 (220) 09/05/2016
(181) 09/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ**
ул.Дојранска бр.14, Струмица, МК
(540)



(591) црвена и црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 18 куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце, школски торби
кл. 25 облека; обувки и капи; маици, елечи, блузи, фустани, здолништа, тренерки, куси панталони, јакни, шамии, кошули, дресови, ракавици, чорапи, стегачи за рака, нозе и глава, патики, чевли, чизми, влечки за плажа, влечки, сандали, клонпи, копачки, ролерки
кл. 28 производи за гимнастика и спорт, справи за вежбање, велосипеди
кл. 35 рекламирање, водење на работење; услуги при продажба на големо и мало со куфери и патни торби, чадори за дожд и сонце, школски торби, производи за гимнастика и спорт, обувки и капи, маици, елечи, блузу, фустани, здолништа, тренерки, куси панталони, јакни, шамии, кошули, дресови, ракавици, чорапи, стегачи за рака, нозе и глава, патики, чевли, чизми, влечки за плажа, влечки, сандали, клонпи, копачки, ролерки

(111) **24602** (151) 15/05/2017
(210) ТМ 2016/480 (220) 10/05/2016
(181) 10/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) **NBA Properties, Inc**
Olympic Tower – 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 25 облека, обувки, покривала за глава; облека, имено трикотажа, обувки, обувки за кошарка, патики за кошарка, влечки, маици,



кошули, поло маици, горни тренерки, долни тренерки, пантолони, маици без ракави, дресови, шорцови, пижами, спортски маици, маици за рагби, џемпери, ремени, вратоврски, ноќници, капи, качкети, стери, облека за загревање, пантолони за загревање, маици за загревање/маици за шутирање, јакни, јакни отпорни на ветер, парка, палта, бебешки лигавчиња што не се од хартија, стегачи за глава, стегачи за зглобови, престилки, долна облека, боксерки, пантолони, штитници за уши од студ, ракавици, ракавици без прсти, шалови, ткаени и плетени кошули, дрес-фустани, фустани, фустани и униформи за навивање, облека за капење, костуми за капење, костуми за капење, бикини, дводелни костуми за капење (tankinis), костуми за капење за мажи (swim trunks), костуми за капење за мажи (bathing trunks), шорцови за на даска, нуркачки костуми, наметки за на плажа, наметки за со костуми за капење, марами за со костуми за капење, сандали, сандали за на плажа, капи за на плажа, штитници од сонце, капи за капење, нови покривала за глава со прикачени перики кл. 41 образование; обезбедување обука/настава; забава; спортски и културни активности; забава и образовни услуги во смисла на тековни телевизиски и радио програми во областа на кошарката и пренос во живо на кошаркарски натпревари и кошаркарски приредби; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски шоу програми на кошаркарски натпревари, кошаркарски настани и програми во областа на кошарката; водење и организирање на кошаркарски школи и кампови, школи и кампови за тренери, школи и кампови за танцов тим и кошаркарски натпревари; услуги на забава во смисла на лично појавување на маскота во костим или на танцов тим на кошаркарски натпревари и

приредби, школи, кампови, промоции и други настани поврзани со кошарката, посебни настани и забави; услуги на клубови на обожаватели; услуги на забава, имено обезбедување на веб-страница со мултимедијална содржина во смисла на најзначајни телевизиски настани, интерактивни најзначајни телевизиски настани, видео снимки, снимање на видео преноси, интерактивен видео избор на најзначајни настани, радио програма, најзначајни настани на радио и аудио снимки во полето на кошарката; пренесување на вести и информации во смисла на статистички и други податоци во полето на кошарката; он-лајн игри кои не може да се преземаат, имено, компјутерски игри, видео игри, интерактивни видео игри, акциони игри за вештини, аркадни игри, друштвени игри за деца и возрасни, игри на табла, сложувалки и игри на погодување; услуги на електронско издаваштво, имено, издавање на часописи, водичи, билтени, боенки и други распореди на натпреварите преку Интернет, сите во полето на кошарката; обезбедување на он-лајн компјутерска база на податоци во полето на кошарката

(111) **24819** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2016/484 (220) 10/05/2016
 (181) 10/05/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ Соравиа, 8 кат, 1000, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

Vip Fix Net

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална

комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со



цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **24818** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/485 (220) 10/05/2016

(181) 10/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ Соравиа, 8 кат, 1000, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Combo Lite

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информациски од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички

интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет

протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **24817** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/486 (220) 10/05/2016
(181) 10/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



Vip TV

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална

комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски

податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **24816** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/487 (220) 10/05/2016

(181) 10/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ Соравиа, 8 кат, 1000, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ**

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip TV Lite

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејдери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос;



обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни

пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **24815** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2016/488 (220) 10/05/2016
 (181) 10/05/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

**ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ
Соравиа, 8 кат, 1000, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Net

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејцери;

лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитурање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено,



обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **24814** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2016/489 (220) 10/05/2016
 (181) 10/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ Соравиа, 8 кат, 1000, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

Vip Net Mobile

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на

лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна

пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи наподатоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **24822** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/490 (220) 10/05/2016



(181) 10/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) Друштво за комуникациски услуги

ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ****Соравиа, 8 кат, 1000, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Net Lite

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и

информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и

компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **24821** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/491 (220) 10/05/2016
(181) 10/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**
ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ Соравиа, 8 кат, 1000, МК
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

Vip Mobile

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и



информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено,

обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на

компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **24820** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/492 (220) 10/05/2016

(181) 10/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

Соравиа, 8 кат, 1000, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Fun

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за

телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична



комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа

на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **24810** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/493 (220) 10/05/2016

(181) 10/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ Соравиа, 8 кат, 1000, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Fun Plus

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни

огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации,

податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на



автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи наподатоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **24811** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/494 (220) 10/05/2016

(181) 10/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ Сорава, 8 кат, 1000, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Fix

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/,

проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сериски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци,

видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на

провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **24812** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/495 (220) 10/05/2016
(181) 10/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ Соравиа, 8 кат, 1000, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Fix TV

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција



/продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на

пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист

сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи наподатоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **24813** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/496 (220) 10/05/2016

(181) 10/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје**

ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ

Соравиа, 8 кат, 1000, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)

Vip Fix Plus

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на

дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/ кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информацми од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитирање на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВПН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги



на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и

одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(111) **24588** (151) 08/05/2017
(210) ТМ 2016/497 (220) 11/05/2016
(181) 11/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Shire Pharmaceuticals Ireland Limited**
5 Riverwalk Citywest Business Campus,
Dublin 24, IE
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. "Народен фронт" 7/4, п.п. 768, 1000 Скопје
(540)

SHAPING WHAT'S NEXT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски препарати
кл. 44 обезбедување (снабдување) на медицински информации и информации за здравствена нега во врска со програми за поддршка на пациенти; обезбедување (снабдување) на медицински информации и информации за здравствена нега со цел подобрување на разбирањето за фармацевтски препарати и медицински третмани од страна на давателите на здравствена нега, пациентите, семејствата на пациентите и општата јавност; услуги за здравствена нега

(111) **24568** (151) 08/05/2017

(210) ТМ 2016/498 (220) 12/05/2016

(181) 12/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Модни додатоци ОТИМО Скопје**
ул.Никола Парапунов бр. 31/1-15, Скопје,
МК

(540)



(591) црна, бордо и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, капи, вратоврски,
џебни шамичиња и ракавици

кл. 35 продажба на големо и мало со облека,
обувки, капи, вратоврски, џебни шамичиња и
ракавици

(111) **24577** (151) 08/05/2017


(210) ТМ 2016/500 (220) 12/05/2016

(181) 12/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за трговија и услуги КАФЕ**
БАР МИСТЕР ЏЕК ДООЕЛ Скопје
Партизански одреди бр. 3, 1000, Скопје,
МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и
пијалоци, кафе бар

(111) **24570** (151) 08/05/2017

(210) ТМ 2016/501 (220) 12/05/2016

(181) 12/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **The Coca-Cola Company**
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia
30313, a Delaware corporation, US

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриска сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11

(540)

PLANTBOTTLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 шишиња за пијалаци, мирудии и храна

(111) **24584** (151) 08/05/2017

(210) ТМ 2016/502 (220) 12/05/2016

(181) 12/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Preduzece za proizvodnju, promet i**
usluge "MAXIMA" d.o.o.

Dragise Misovica 16, 32240, Lucani, RS

(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)



(591) портокалова, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 бои

(111) **24825** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/509 (220) 16/05/2016

(181) 16/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Shiseido Company, Ltd.**
7-5-5 Ginza, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN 104-
0061, JP

(740) Адвокатско друштво Јоанидис

ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

SHISEIDO ZEN

(591) црна и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 препарати за белење и други супстанции за употреба на алишта; чистење, полирање, перење и абразивни производи; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметика, лосиони за коса; препарати за чистење заби

(111) **24560** (151) 08/05/2017
(210) ТМ 2016/510 (220) 16/05/2016
(181) 16/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) Друштво за трговија градежништво
инвестиции и услуги АЛ НАСЕР 2000
КОМПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје,
МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, темно сина, светло сина, сива,
зелена, бела, црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 минерална вода, газирана вода, сода
вода
кл. 35 продажба на мало и продажба на
големо на: минерална вода, газирана вода,
сода вода

(111) **24561** (151) 08/05/2017
(210) ТМ 2016/511 (220) 16/05/2016
(181) 16/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) Друштво за трговија градежништво
инвестиции и услуги АЛ НАСЕР 2000
КОМПАНИ ДОО Скопје

бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје,
МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-6, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, темно сина, светло сина, бела,
црна
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 32 минерална вода, газирана вода,
сокови, безалкохолни пијалоци, овошни
екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови,
овошни сирупи безалкохолни, лимонади,
сода вода

кл. 35 продажба на мало и продажба на
големо на: минерална вода, газирана вода,
сода вода, сокови, безалкохолни пијалоци,
овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни
сокови, овошни сирупи безалкохолни,
лимонади, сода вода

(111) **24562** (151) 08/05/2017
(210) ТМ 2016/512 (220) 16/05/2016
(181) 16/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) Друштво за трговија градежништво
инвестиции и услуги АЛ НАСЕР 2000
КОМПАНИ ДОО Скопје
бул. Јане Сандански 109/1-3, 1000, Скопје,
МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ
ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје
(540)



(591) сина, светло сина, бела, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална вода, газирана вода,
сокови, безалкохолни пијалаци, овошни
екстракти, овошни пијалаци, овошни сокови,
овошни сирупи безалкохолни, лимонади,
сода

вода

кл. 35 продажба на мало и продажба на
големо на: минерална вода, газирана вода,
сода вода, сокови, безалкохолни пијалаци,
овошни екстракти, овошни пијалаци, овошни
сокови, овошни сирупи безалкохолни,
лимонади, сода вода

(111) 24808 (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/513 (220) 16/05/2016

(181) 16/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) Друштво за фармацевтско хемиски
производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје
ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, МК
(540)

КАНОИЛ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
препарати; санитарни препарати за
медицински цели; диететски супстанции што
се користат во медицината, храна за бебиња,
фластери, материјали за завои, материјали
за пломбирање заби и забарски смоли,
средства за дезинфекција, препарати за
уништување штетници, фунгициди,
хербициди

(111) 24597 (151) 08/05/2017

(210) ТМ 2016/514 (220) 16/05/2016

(181) 16/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) BIOGEN MA INC. (Massachusetts
corporation)

250 Binney Street, Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)



(591) сина, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за лекувањ
на невролошки пореметувања

(111) 24591 (151) 08/05/2017

(210) ТМ 2016/515 (220) 16/05/2016

(181) 16/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) КОЖУВЧАНКА ДОО

ул. Шишка бр. 37 , 1430, Кавадарци , МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

GEMISH

(551) индивидуална

(510, 511)



кл. 32 пиво, минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво), вино

(111) **24824** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/519 (220) 17/05/2016
(181) 17/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) **East Shineray Holdings Co., Ltd.**
No.8 Shineray Road, Hangu Town, Jiulongpo District, Chongqing, CN

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 12 автомобили; моторцикли; електрични возила; гуми за тркала за возила; возила за движење по копно, воздух, вода, или железница; моторни скутери; беспилотни возила [автономни автомобили]; приколки; мотори за копнени возила; турбини за копнени возила; мотори, електрични, за копнени возила; спојки за копнени возила; менувачи за копнени возила; автомобилски каросерии; автомобилски шасии; велосипеди; тапацир за возила; рикверц аларми за возила; аларми против кражба за возила; седишта за возила

(111) **24801** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/520 (220) 17/05/2016
(181) 17/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Силк Роуд Банка АД Скопје**
ул. Даме Груев бр. 1, Скопје, МК
(540)

Силк Роуд Банка АД Скопје

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

(111) **24803** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/521 (220) 17/05/2016
(181) 17/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Силк Роуд Банка АД Скопје**
ул. Даме Груев бр. 1, Скопје, МК
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

(111) **24583** (151) 08/05/2017
(210) ТМ 2016/522 (220) 17/05/2016
(181) 17/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) **The Coca-Cola Company**
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, GA, United States of America, 30313, US

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пива; минерална и сода-вода и други безалкохолни пијалаци; пијалаци од овошје и овошни сокови; сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **24587** (151) 08/05/2017

(210) ТМ 2016/523 (220) 18/05/2016

(181) 18/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **BOSNALIJEK d.d.**

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

NIRVAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **24586** (151) 08/05/2017

(210) ТМ 2016/524 (220) 18/05/2016

(181) 18/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **BOSNALIJEK d.d.**

Jukiceva 53, 71000, Sarajevo, BA

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ

ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768

(540)

PANGEST

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **24592** (151) 08/05/2017

(210) ТМ 2016/525 (220) 18/05/2016

(181) 18/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп**

ул. „Леце Котески“ 66, 7500, Прилеп, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ

ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје

(540)



(591) бела, жолта, портокалова, светло и

темно кафена, црвена, сина, зелена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чајно пециво со целозрнести житарки,

мед и млеко

(111) **24806** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/526 (220) 19/05/2016

(181) 19/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Класик-Ека Компани**

Исаија Маџовски, бр. 44 локал 9, 1000,

Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, организирање

патувања, такси транспорт

(111) **24805** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/527 (220) 19/05/2016

(181) 19/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Класик-Ека Компани****Исаија Маџовски, бр. 44 локал 9, 1000, Скопје, МК**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги, организирање патувања, такси транспорт

(111) **24596** (151) 08/05/2017

(210) ТМ 2016/529 (220) 19/05/2016

(181) 19/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)****250 Binney Street, Cambridge,****Massachusetts 02142, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје

(540)

CARING DEEPLY. CHANGING LIVES.

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 развој на фармацевтски препарати и лекови

(111) **24766** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/534 (220) 20/05/2016

(181) 20/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Стојчевски Томислав****ул. Народни херои бр. 21, Битола, МК**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат

ул. Орце Николов бр. 75, 1000 Скопје

(540)



(591) црвена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 јаткасто овошје со чоколаден прелив;
 чоколадо; десертни барови врз база на
 житарици и овошје, подготовки од житарици;
 плочки од житарки
 кл. 35 рекламирање; маркетинг;
 дистрибуција на примероци; промовирање на
 продажба за трети лица

(111) **24571** (151) 08/05/2017

(210) ТМ 2016/538 (220) 25/05/2016

(181) 25/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **SP BRAND HOLDING EEIG****Culliganlaan 2a, B1831, Diegem, BE**

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО

МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје

Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

SP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 гуми за тркала на возила, калници и
 внатрешни гуми за гуми на возила, делови за
 поправка на истите

(111) **24593** (151) 08/05/2017

(210) ТМ 2016/540 (220) 25/05/2016

(181) 25/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Tianjin Lovol Heavy Industry Group Co., Ltd**
No. 77, Gaoxin Road, Beichen Science and Technology Park, Tianjin, CN
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 7 земјоделски машини; жетварски машини; сејачки [машини], жнеалки и вршалки; моторизирани култиватори; машини за сеење; ваљаци за патишта; багери; апарати за ракување со утовар и истовар; дигалки
кл. 12 електрични возила; вагони;автомобили; каросерија за возила; хауби за возила; моторцикли; трактори; каравани; трицикли; мопеди

(111) **24594** (151) 08/05/2017
(210) ТМ 2016/543 (220) 23/05/2016
(181) 23/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Marriott Worldwide Corporation**
10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda, Maryland, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

DISTRIKT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво
кл. 43 ресторански и бар услуги

(111) **24807** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/545 (220) 26/05/2016
(181) 26/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје**
ул. Козле бр. 188, 1000, Скопје, Скопје, МК
(540)

КАНОБИЛ

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **24595** (151) 08/05/2017
(210) ТМ 2016/546 (220) 25/05/2016
(181) 25/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Marriott Worldwide Corporation**
10400 Fernwood Road, 20817 Bethesda, Maryland, US

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

DISTRIKT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 32 пиво
кл. 43 ресторански и бар услуги

(111) **24578** (151) 08/05/2017
 (210) ТМ 2016/549 (220) 27/05/2016
 (181) 27/05/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **Друштво за промет и услуги
 СТЕМИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
 Бул. Видое Смилевски Бато бр. 7-1/1, 1000,
 Скопје, МК**

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА
 ДОО

бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје
 (540)



(591) црна, жолта, виолетова, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 44 медицински услуги, ветеринарни
 услуги, услуги на хигиена и разубавување на
 луѓе или животни, земјоделски, градинарски
 и шумски услуги

(111) **24823** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2016/553 (220) 30/05/2016
 (181) 30/05/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА
 КОСТОВСКА**

**ул. Јаблница бр. 506, 1000, Скопје, МК and
 ул. јабланица бр. 506, 1000, Скопје, МК**

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
 Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
 (540)



(591) зелена, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
 производи; хигиенски производи за
 медицинска употреба; диететски супстанции
 прилагодени за медицинска употреба, храна
 за бебиња; фластери, материјали за
 преврзување; материјал за пломбирање
 заби, забарски смоли; дезинфекциони
 средства; препарати за уништување
 штетници; фунгициди, хербициди
 кл. 25 облека, обувки и капи
 кл. 28 игри и играчки; предмети за
 гимнастика и спорт што не се опфатени со
 другите класи; украси за елки
 кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
 саго, замена за кафе; брашно и производи од
 жито, леб, производи од тесто и слатки,
 сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за
 пелење; сол, сенф; оцет, сосови
 кл. 41 образовни услуги; обука; забава;
 спортски и културни активности

(111) **24809** (151) 30/05/2017
 (210) ТМ 2016/554 (220) 30/05/2016
 (181) 30/05/2026
 (450) 30/06/2017

(732) **ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА
 КОСТОВСКА**

**ул. Јаблница бр. 506, 1000, Скопје, МК and
 ул. јабланица бр. 506, 1000, Скопје, МК**

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје
 Ул. Апостол Гусларот бр.3, 1000 Скопје
 (540)



(591) зелена, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни
 производи; хигиенски производи за
 медицинска употреба; диететски супстанции
 прилагодени за медицинска употреба, храна

за бебиња; фластери, материјали за преврзување; материјал за пломбирање заби, забарски смоли; дезинфекциони средства; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди кл. 25 облека, обувки и капи кл. 28 игри и играчки; предмети за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи; украси за елки кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за пелење; сол, сенф; оцет, сосови кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски и културни активности

(111) **24573** (151) 08/05/2017
(210) ТМ 2016/556 (220) 30/05/2016
(181) 30/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) **ФЕИШН ТРЕИД ВИП“ ЕООД**
(FASHION TRADE VIP Ltd.)

ул. Чонгора бр. 75 регион Аспарухово, (75
Chongora Str., region "Asparuhovo", 9003,
Варна, Varna, BG

(740) АДВОКАТСКО ДРУШТВО ИНТЕР
ПАРТЕС СКОПЈЕ

Бул. Крсте Мисирков бр.11 ДТЦ Мавровка
лам. Ц 2/4, 1000, Скопје
(540)

Carducci

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со

другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 25 облека, обувки и капи
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

(111) **24589** (151) 08/05/2017
(210) ТМ 2016/557 (220) 30/05/2016
(181) 30/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) **SPORTINA, zunanja in notranja**
trgovina na debelo in drobno, proizvodnja,
zastopanje, posredovanje in organizacija,
Bled, d.o.o.

Alpska Cesta 43, 4248, Lesce, SI

(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС
ЧАКМАКОВА

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000

Скопје

(540)



(591) црна, бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 9 аларми; антени; трансформатори (за електрична енергија); машини за броење и сортирање пари; аудиовизуелни апарати за обука; магнетофони; магнетни ленти; машини за сметање; електрични колектори; разводни кутии (за електрична енергија); кондензатори; конектори (електрични); разводни табли; апарати за проверка; франкирање; апарати за следење, електрични; фотокопири (фотографски, електростатички, термички); електрични прекинувачи; приклучоци,



штекери и други електрични спојки; детектори; машини за диктирање; звучници; грамофони; електрични кабли; електрични релеи; електрични жици; филтри за респираторни маски; филтри (фотографија); осигурувачи; радио апарати; аудио и видео приемници; апарати и опрема за спасување; ласери што не се за медицинска опрема; мерни инструменти; компјутери; компјутерски оперативни програми, снимени; свона (уреди за предупредување); радари; телефонски апарати; електрични отпорници; телевизиски апарати; регулатори на волтажа за возила; регистар каси; видеорекордери; компјутерски тастатури; цевки за емисија на електрицитет, што не се за осветлување; филтри за ултравиолетови зраци, за фотографија; монитори (компјутерска опрема); монитори (компјутерски програми); печатари за компјутери; процесори (централни единици за обработка на податоци); детектори за чад; видеокамери; блицери (фотографски); видео телефони; компјутерски програми (софтвер што може да се превзема); апарати за навигација, за возила (патни компјутери); слушалки; апарати за сателитска навигација; кл. 14 часовници; хронометри; електрични часовници; накит; благородни метали, сурови или полуобработени; скапоцени камења; штоперици кл. 16 хартија; спајалици; клишеа; печатарски букви; карти; картон; дупчалки за хартија; машини за пишување, електрични или неелектрични; фотографии (печатени) канцелариски прибор (освен мебел); книговезнички материјал; лепило за хартија или употреба во домаќинство кл. 18 животинска кожа; стапови од трска; јереми за коњи; прекривки за коњи; сарачки предмети; кожа, необработена или полуобработена; чадори; камшици; узди; оглави и ремени; сонцебрани; патни торби; седларска опрема; мали куфери; куфери;	опрема за коњи кл. 24 ткаенини, непропустливи за гасови што се користат за аеронаутички балони; влакна за тапацирање; платна, ткаенини; ткаенини од коноп; ткаенини за обувки; долги прекривки за столови; платно од јута; ќебиња за кревети; ткаенини за текстилна употреба; кл. 25 обувки; одела; прекривки за глава кл. 26 игли; чипки за порабување; копчиња; врвки за чевли; украсни реси (позамантерија); куки, копче (галантерија); вештачко цвеќе; траки (галантерија) кл. 30 алги (зачин); соли за конзервирање на прехранбени производи; какао; кафе; чај; слатки; сладолед; брашно; соино брашно; шеќер; мраз, природен или вештачки; мраз за освежување; оцет; квасец; леб; златен сируп (сируп од меласа); мед; сенф; пецива; ориз; саго; сосови (додатоци за исхрана); сол од целер; пита со месо; замена за кафе прашок за печење кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво) кл. 34 кибрити; тутун кл. 35 лепење плакати; изнајмување канцелариски машини и опрема; водење книги (сметководство); сметководство; консултации за избор на лица; консултации за деловно управување; изнајмување рекламен материјал; консултации за бизнис организирање; уредување излози; професионално бизнис консултирање; испитување на јавното мислење; пронаоѓање лица; секретарски услуги; услуги за следење на печатените вести кл. 39 воздушен транспорт; превоз со колички; пакување стока; дистрибуирање вода; складирање; речен превоз; изнајмување возила; транспортни услуги; бродски превоз; превоз и складирање отпад; возачки услуги кл. 41 забавни паркови; дресирање животни; изнајмување филмски проектори и прибори; циркуси; организирање натпревари
--	--

(образовни или забавни); настава, обука; Образовни услуги; изнајмување аудио снимки; изнајмување кинематографски филмови; библиотекарски услуги; изнајмување радио и телевизиски апарати; зоолошки градини; услуги на дискотеки; испити од областа на образование; игри на среќа; организирање спортски натпревари; услуги за музеи (претставувања, изложби); изнајмување лесна опрема за нуркање; изнајмување спортска опрема, освен возила; изнајмување видео камери; изнајмување видео ленти; услуги на спортски кампови; организирање и водење работилници (обука); организирање балови; организирање шоу програми (импресарио услуги); обезбедување видео автомати за забава кл. 43 изнајмување привремено сместување; пансионски услуги; услуги на кампови за одмор (сместување) кл. 44 градинарство; изнајмување опрема за земјоделство; услуги на банки за крв; нега на домашни миленичиња кл. 45 изнајмување облека; изнајмување противпожарни аларми; консултирање за интелектуална сопственост; услуги за надгледување на правата од интелектуална сопственост; услуги при водење судски процеси

(111) 24590 (151) 08/05/2017

(210) ТМ 2016/558 (220) 30/05/2016

(181) 30/05/2026

(450) 30/06/2017

(732) **SPORTINA, zunanja in notranja trgovina na debelo in drobno, proizvodnja, zastopanje, posredovanje in organizacija, Bled, d.o.o.**

Alpska Cesta 43, 4248, Lesce, SI

(740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС
ЧАКМАКОВА

ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000
Скопје

(540)

SPORTINA

(591) црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 аларми; антени; трансформатори (за електрична енергија); машини за броење и сортирање пари; аудиовизуелни апарати за обука; магнетофони; магнетни ленти; машини за сметање; електрични колектори; разводни кутии (за електрична енергија); кондензатори; конектори (електрични); разводни табли; апарати за проверка; франкирање; апарати за следење, електрични; фотокопири (фотографски, електростатички, термички); електрични прекинувачи; приклучоци, штекери и други електрични спојки; детектори; машини за диктирање; звучници; грамофони; електрични кабли; електрични релеи; електрични жици; филтри за респираторни маски; филтри (фотографија); осигурувачи; радио апарати; аудио и видео приемници; апарати и опрема за спасување; ласери што не се за медицинска опрема; мерни инструменти; компјутери; компјутерски оперативни програми, снимени; свона (уреди за предупредување); радари; телефонски апарати; електрични отпорници; телевизиски апарати; регулатори на волтажа за возила; регистар каси; видеорекордери; компјутерски тастатури; цевки за емисија на електрицитет, што не се за осветлување; филтри за ултравиолетови зраци, за фотографија; монитори (компјутерска опрема); монитори (компјутерски програми); печатари за компјутери; процесори (централни единици за обработка на податоци); детектори за чад; видеокамери; блицери (фотографски); видео телефони; компјутерски програми (софтвер што може да се превзема); апарати за навигација, за возила (патни компјутери); слушалки; апарати за сателитска навигација;



кл. 14 часовници; хронометри; електрични часовници; накит; благородни метали, сурови или полуобработени; скапоцени камења; штопераци	консултации за избор на лица; консултации за деловно управување; изнајмување рекламен материјал; консултации за бизнис организирање; уредување излози; професионално бизнис консултирање; испитување на јавното мислење; пронаоѓање лица; секретарски услуги; услуги за следење на печатените вести
кл. 16 хартија; спајалици; клишеа; печатарски букви; карти; картон; дупчалки за хартија; машини за пишување, електрични или неелектрични; фотографии (печатени) канцелариски прибор (освен мебел); книговезнички материјал; лепило за хартија или употреба во домаќинство	кл. 39 воздушен транспорт; превоз со колички; пакување стока; дистрибуирање вода; складирање; речен превоз; изнајмување возила; транспортни услуги; бродски превоз; превоз и складирање отпад; возачки услуги
кл. 18 животинска кожа; стапови од трска; јереми за коњи; прекривки за коњи; сарачки предмети; кожа, необработена или полуобработена; чадори; камшици; узди; оглави и ремени; сонцекрани; патни торби; седларска опрема; мали куфери; куфери; опрема за коњи	кл. 41 забавни паркови; дресирање животни; изнајмување филмски проектори и прибори; циркуси; организирање натпревари (образовни или забавни); настава, обука; Образовни услуги; изнајмување аудио снимки; изнајмување кинематографски филмови; библиотекарски услуги; изнајмување радио и телевизиски апарати; зоолошки градини; услуги на дискотеки; испити од областа на образование; игри на среќа; организирање спортски натпревари; услуги за музеи (претставувања, изложби); изнајмување лесна опрема за нуркање; изнајмување спортска опрема, освен возила; изнајмување видео камери; изнајмување видео ленти; услуги на спортски кампови; организирање и водење работилници (обука); организирање балови; организирање шоу програми (импресарио услуги); обезбедување видео автомати за забава
кл. 25 обувки; одела; прекривки за глава	кл. 43 изнајмување привремено сместување; пансионски услуги; услуги на кампови за одмор (сместување)
кл. 26 игли; чипки за порабување; копчиња; врвки за чевли; украсни реси (позамантерија); куки, копче (галантерија); вештачко цвеќе; траки (галантерија)	кл. 44 градинарство; изнајмување опрема за земјоделство; услуги на банки за крв; нега на домашни миленичиња
кл. 30 алги (зачин); соли за конзервирање на прехранбени производи; какао; кафе; чај; слатки; сладолед; брашно; соино брашно; шеќер: мраз, природен или вештачки; мраз за освежување; оцет; квасец; леб; златен сируп (сируп од меласа); мед; сенф; пецива; ориз; саго; сосови (додатоци за исхрана); сол од целер; пита со месо; замена за кафе прашок за печење	кл. 45 изнајмување облека; изнајмување противпожарни аларми; консултирање за интелектуална сопственост; услуги за
кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)	
кл. 34 кибрити; тутун	
кл. 35 лепење плакати; изнајмување канцелариски машини и опрема; водење книги (сметководство); сметководство;	

надгледување на правата од интелектуална сопственост; услуги при водење судски процеси

(111) **24804** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/559 (220) 30/05/2016
(181) 30/05/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Виктор Митревски**

ул. Печевска бр. 14/19А, 1000, Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(591) црвена, бела, црна, зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, обработен или необработен, производи од тутун, замени за тутун кои не се за медицински потреби, цигари, цигарилоси, пури, рачни машини за правење цигари, туби за цигари, филтери за цигари, хартија за цигари, кибрити и додатоци за пушачи

(111) **24598** (151) 08/05/2017
(210) ТМ 2016/572 (220) 02/06/2016
(181) 02/06/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve Pazarlama A.S., a company incorporated under the laws of Turkey with a principle place of business at**

Cinar Mahallesi, Duru Caddesi No. 11, 06750 Akyurt, Ankara, TR

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

BOTANY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (мирудии); зачини; мраз

(111) **24599** (151) 08/05/2017
(210) ТМ 2016/575 (220) 03/06/2016
(181) 03/06/2026
(450) 30/06/2017

(732) **TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)**

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

TOYOTA SUPRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивните структурни делови

(111) **24564** (151) 08/05/2017
(210) ТМ 2016/576 (220) 03/06/2016
(181) 03/06/2026
(450) 30/06/2017

(732) **BELUPO lijekovi i kozmetika d.d Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул. Македонија бр. 27/2/22, 1000 Скопје

(540)

BELOSTEZIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) **24585** (151) 08/05/2017

(210) ТМ 2016/582 (220) 06/06/2016

(181) 06/06/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Exelixis, Inc.****210 East Grand Avenue, South San****Francisco, California 94080, US**

(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје

(540)

CABOMETYX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третирање на канцер, болка, инфекција, воспаление, хормонски нарушувања, карушувања на коските и ментални нарушувања; аналгетици; хормони; психоторпи; антиинфективи; антиинфламатори; анти-канцер препарати

(111) **24802** (151) 30/05/2017

(210) ТМ 2016/586 (220) 07/06/2016

(181) 07/06/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ВЕТЕРИНАР ДОО експорт-импорт Гевгелија**

ул.Моински пат бр. 221 , Гевгелија, МК

(540)



(591) црвена, жолта, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 трговија на големо и мало претежно со храна, прехранбени производи, кондиторски производи, пијалаци и тутун

(111) **24713** (151) 20/06/2017

(210) ТМ 2016/604 (220) 10/06/2016

(181) 10/06/2026

(450) 30/06/2017

(732) **„РАНРС“ ДООЕЛ**

МЛАДОСТ - 3 бр. 325, вл. 2, кат. 7 ст.12, , 1712, Софија, BG

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ

Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)

**runners**

(591) црвена, црна, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 куфери; патни торби; школки торби; ранци; јакни; ташни; каиши; чадори вклучени во оваа класа
кл. 25 облека; обувки; капи; костуми за капење; долна облека; горна облека; гимнастички патики; гимнастичка облека (трикоа) еспадрили; козирки за капи; каиши за облека; куси чорапи; маратонки; обувки за плажа; влошки за обувки; кошули; сандали;

спортски обувки; обувки за скијање; спортски маици; спортска облека; тенисерки; трикотажни предмети за облекување; чорапи; хулахопки

кл. 28 справи за вежбање; спортски реквизити; боксерски ракавици; стоки за гимнастика и спорт; ролери; топки; велосипеди

кл. 35 управување на комерцијални трансакции; групирање на различни стоки (без нивниот транспорт) за сметка на трети лица со цел да се овозможи на корисникот да ги види или купи на удобен начин, вклучувајќи on-line мрежи и други електронски средства, користејќи електронски средства претворени во дигитална форма на информации и преку електронски медиуми и поконкретно преку веб-сајтови и / или телевизиски програми (телешопинг), особено на облека и обувки; дизајн на промотивни материјали; издавање на фактури; маркетинг; on-line рекламирање во компјутерска мрежа; организирање на изложби со комерцијална или рекламна цел; истражување со комерцијална цел; организирање на модни ревији со промотивна цел; услуги на кукли, поврзани со рекламирање и презентирање на стоки; изнајмување на рекламни билборди; изнајмување на рекламни објекти; изнајмување на рекламен временски интервал во сите средства за комуникација; изнајмување на рекламен простор и време; изнајмување на место во вебсајт за рекламирање; изнајмување на комерцијални штандови; редење на излози; обезбедување на бизнис информации преку веб-сајт; обезбедување на трговски информации и консултации за корисници (трговско советување во продавниците); административна обработка на нарачки за клиенти и ажурирање одржување на податоци во компјутерски бази на податоци;

претставување на стоки, особено на облека и обувки; претставување на стоки на мало со цел продажба преку комуникациски средства; обезбедување на трговски и корпоративни информации за контакт; истражување на пазарот; студија со комерцијална цел; објавување на рекламни текстови; дистрибуција на примероци; дистрибуција на промотивни материјали; дистрибуција на промотивен материјал по пошта (флаери, проспекти, брошури, примероци) поврзани особено со облека и обувки; рекламирање; рекламирање на отворено; рекламирање преку постери; рекламирање преку телевизијата; систематизација на информации на компјутерски бази на податоци; собирање на информации во компјутерски бази на податоци; создавање на рекламни текстови; телемаркетингови услуги; трговија на мало и големо со облека и обувки; трговски информации; трговски проценки; трговски извештаи; трговски посреднички услуги; трговско управување на лиценцирање на стоки и услуги за трети лица; пребарување во компјутерски бази на податоци (за трети лица); услуги за онлајн трговија на мало, поврзана со облека и обувки; порамнување на трговските трансакции за други преку онлајн продавници; обезбедување на on-line пазар за купопродажба на стоки и услуги

(111) **24557** (151) 05/05/2017

(210) ТМ 2016/632 (220) 23/06/2016

(181) 23/06/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги БЕА е БЕО ДООЕЛ Свети Николе ул. Ленинова бр. 35-3, Свети Николе, МК**
(540)

VENIS

Sveti Nikole

(591) виолетова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, капи, вклучително
каиши и облека имено затоплувачи за раце

(111) **24550** (151) 05/05/2017

(210) ТМ 2016/653 (220) 29/06/2016

(181) 29/06/2026

(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство транспорт
трговија и ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт
ДООЕЛ с. Стајковци

ул. 6 бр. 54, Стајковци, 1040, МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сина, сива, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 одржување возила, поправање
возила, миење возила

кл. 39 транспортни услуги, шпедиција,
(посредување за шпедиција). шпедитерски
услуги, транспортирање стоки, испорачување
стоки, складирање стоки, пакување стоки,
изнјмување маггацини, изнајмување
контејнери за складирање

(111) **24854** (151) 06/06/2017

(210) ТМ 2016/727 (220) 22/07/2016

(181) 22/07/2026

(450) 30/06/2017

(732) Адвокат Емил Мифтари Скопје

ул. Васил Главинов бр. 3/1-1, Скопје,
Центар, МК

(540)



(591) сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со
недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
инсталациски услуги

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и социјални
услуги што ги обезбедуваат трети лица за
задоволување на потребите на поединците

(111) **24640** (151) 16/05/2017

(210) ТМ 2016/732 (220) 25/07/2016

(181) 25/07/2026

(450) 30/06/2017

(732) Друштво за производство на храна,
одгледување на животни и угостителски
услуги С и З КОМПАНИ ДООЕЛ Битола
ул. Христо Узунов бр. 15-1/4, 7000, Битола,
МК

(740) БРЕНДПРОТЕКТ ДООЕЛ, СКОПЈЕ

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, розево оранжова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни, сапуни (течни сапуни), сапуни (дезодорантни сапуни), медицински сапуни, сапуни за бричење, сапуни за дезинфекција, сапуни за освежување текстил, сапуни против потење, бадемов сапун, тоалетни производи, тоалетна вода, етерични екстракти, етерични масла, парфемии, парфимерија, колонска вода, масло од лаванда, шампони, козметички производи, козметички лосиони, спрејови (за освежување на здивот, брилијантин за козметичка употреба, козметички препарати за слабеење, козметички прибор, козметички креми, дезодоранси, аромати (есенцијални масла), маски за разубавување, депилатори, производи за сончање, производи за перење алишта, креми за полирање

кл. 29 масла за јадење, масло од сончоглед за исхрана, масло од пченка, маслиново масло за исхрана, рибино масло за исхрана на луѓе, масло од репка за исхрана, масло од сусам, масло од палма за исхрана, масло од орев од палма за исхрана, масло од кокосов орев, маст од кокосов орев, маслини конзервирани, јогурт, путер од кикиритки, производи од млеко, масти за јадење, маргарин павлака [млечни производи], путер, путер од кокосов орев, путер од какао, путер од кикиритки

кл. 35 продажба на мало и продажба на големо на: сапуни, сапуни (течни сапуни), сапуни (дезодорантни сапуни), медицински сапуни, сапуни за бричење, сапуни за дезинфекција, сапуни за освежување текстил, сапуни против потење, бадемов сапун, тоалетни производи, тоалетна вода, етерични екстракти, етерични масла, парфемии, парфимерија, колонска вода, масло од лаванда, шампони, козметички производи, козметички лосиони, спрејови (за освежување на здивот, брилијантин за козметичка употреба, козметички препарати за слабеење, козметички прибор, козметички

креми, дезодоранси, аромати (есенцијални масла), маски за разубавување, депилатори, производи за сончање, производи за перење алишта, креми за полирање

(111) **24663** (151) 19/05/2017
 (210) ТМ 2016/747 (220) 29/07/2016
 (181) 29/07/2026
 (450) 30/06/2017
 (732) **BELUPO lijekovi i kozmetika d.d**
Ulica Danica 5, 48 000, Koprivnica, HR
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
 ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
 (540)

UPPER

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

(111) **24736** (151) 29/05/2017
 (210) ТМ 2016/750 (220) 01/08/2016
 (181) 01/08/2026
 (450) 30/06/2017
 (732) **Михајлоски Александар**
ул. Црвена Вода бр. 7/3, Скопје, МК
 (540)

FENIX NOVA

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материи за боење; средства за нагризување; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците, прав (метали во прав) за сликари, декоратери, печатари и уметници, мастило [тонер] за фотокопири, печатење (мастило за печатење), полнети тонери за печатачи и фотокопири, фотокопири (полнети тонери запечатачи и фотокопири),



тонери [мастило] за фотокопири кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар, фотокопири [фотографски, електростатички, термички]

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња, паковки (пластични паковки) за завиткување или пакување

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, изнајмување канцелариски машини и опрема, изнајмување машини за фотокопирање

(111) **24737** (151) 29/05/2017

(210) ТМ 2016/753 (220) 01/08/2016

(181) 01/08/2026

(450) 30/06/2017

(732) **Михајлоски Александар**

ул. Црвена Вода бр. 7/3, Скопје, МК

(540)

NOVA OFFICE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита од 'рѓа и гниење на дрвото; материи за боене; средства за нагризување; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за сликарите, декоратерите, печатарите и уметниците, прав (метали во прав) за сликари, декоратери, печатари и уметници, мастило [тонер] за фотокопири, печатење (мастило за печатење), полнети тонери за печатачи и фотокопири, фотокопири (полнети тонери запечатачи и фотокопири), тонери [мастило] за фотокопири кл. 9 научни, наутички, геодетски, фотографски, кинематографски и оптички апарати и инструменти, како и апарати и инструменти за мерење тежина, мерење, сигнализирање, проверка (контрола), апарати и инструменти за спасување и обучување; апарати и инструменти за спроведување, вклучување и исклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со жетони; регистарски каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар, фотокопири [фотографски, електростатички, термички]

кл. 16 хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи;

печатени работи; книговезнички материјал; фотографии; канцелариски материјали; лепила за канцелариска или куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјал за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување (што не се вклучени во другите класи); печатарски букви; клишиња, паковки (пластични паковки) за завиткување или пакување

кл. 35 рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи, изнајмување канцелариски машини и опрема, изнајмување машини за фотокопирање

(111) **24685** (151) 25/05/2017
(210) ТМ 2016/755 (220) 03/08/2016
(181) 03/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Christian LOUBOUTIN**
1 re Volney, 75002, Paris, FR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)


кл. 3 козметика; парфеми, подготовка за не-медицинска нега на кожа; сапуни; производи за капење и за нега на тело, како на пример гелови за капење и туширање, масла и пенливи препарати; препарати за нега на

нокти; лакови за нокти; кармин
кл. 18 кожа и имитација на кожа и производи направени од овие материјали кои не се вклучени во други класи; ковчежи и торби за патување; сандаци за патување; рачни ташни; новчаници; торби со механизам за цврсто затварање; ташни, големи торби; торби (олик и меки торби) од кожа; ранци; ремени (кожни); акт ташни; кутии од кожа или кожно пано; ташни; ташни за пазарење
кл. 25 обувки; ремени

(111) **24743** (151) 29/05/2017
(210) ТМ 2016/764 (220) 04/08/2016
(181) 04/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за трговија услуги и производство на производи од нерѓосувачки челик М СКУАРЕ БАЛКАН ЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје**
бул. Партизански одреди бр. 14, Скопје, МК

(740) МАРТА ПОПОВСКА, АДВОКАТ
ул. Црвена Вода бр.7/4, Скопје, 1000
(540)



(591) црна, бела, сива
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивните легури; метални градежни материјали; метални преносни конструкции; метални материјали за железнички шини; неелектрични кабли и жици од обичен метал; железарија, мали



метални предмети; метални цевки; каси; производи од обичен метал што не се вклучени во другите класи; руди кл. 8 рачни алати и направи; прибор за јадење; ладно оружје; жилети кл. 11 апарати за осветлување, греење, создавање пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и санитарни намени кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, плута, трска, врбови прачки, рогозина, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замените за сите овие материјали или производи од пластика кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови; чешли и сунѓери; четки (со исклучок на сликарски четки); материјали за правење четки; прибор за чистење; челични жици за стружење; сурово или полуобработено стакло (освен стакло што се користи во градежништвото); стаклени производи, порцелански и керамички предмети што не се вклучени во другите класи

(111) **24686** (151) 25/05/2017
(210) ТМ 2016/765 (220) 05/08/2016
(181) 05/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **LAINCO, S.A.**

Avda. Bizet, 8/10/12, 08191 RUBI , Barcelona, ES

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

OLREDY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **24687** (151) 25/05/2017
(210) ТМ 2016/766 (220) 05/08/2016
(181) 05/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **LAINCO, S.A.**

Avda. Bizet, 8/10/12, 08191 RUBI , Barcelona, ES

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

TARIKA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **24688** (151) 25/05/2017
(210) ТМ 2016/767 (220) 05/08/2016
(181) 05/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **LAINCO, S.A.**

Avda. Bizet, 8/10/12, 08191 RUBI , Barcelona, ES

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ

ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

LAINCOIL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **24691** (151) 25/05/2017
(210) ТМ 2016/768 (220) 05/08/2016
(181) 05/08/2026
(450) 30/06/2017

(300) 13744792 16/02/2015 EM

(732) **Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH**

Max-Born-Strasse 4, 22761, Hamburg, DE

(740) Адвокатско друштво Пепелугоски

Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен; производи од тутун; замени за тутун што не се за медицинска или куративна употреба; цигари; цигарилоси; пури; рачни машини за виткање на цигари; кутии за цигари; филтри за цигари; хартија за виткање цигари; електронски цигари; течност за електронски цигари; производи за пушачите и кибрити

(111) **24745** (151) 29/05/2017
(210) ТМ 2016/786 (220) 10/08/2016
(181) 10/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Егзотик Трејд дооел Скопје**
ул.Фредерик Шопен бр.22а , 1000, Скопје,
МК
(540)



(591) црна, бела, жолта, црвена и кафена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 ананас, алое вера, ѓумбир, киви, тропско овошје микс, цитрон, брусница, суво грозје, кикирики пржени, лешник печен, бадем печен, индиски ореви печени, кикирики печени, бразилски ореви печени, банана чипс, чоколадирани кикирики, чоколадирано суво грозје, сушен микс од зеленчук
кл. 30 буковец благ, буковец лут, црвен

пипер, шарена сол блага, шарена сол лута, бибер мелен, ким, пашканат, ловоров лист, магнонос, нане, оригано, босилек, копар, чубрица, рузмарин, таратур микс, мајчина душица, мајоран, кориандер, кари, куркума, ѓумбир, лук во гранула, анасон, кимион, морско оревче, каранфилче, цимет, какао, чиа семе, мусли со банана, мусли со брусница, мусли со јагода, мусли со тропско овошје, мусли јаболко со цимет, мусли со ѓумбир, мусли со гоџи бери, корнфлекс, чоко топчиња, чоко школки, пченка печена, леблебија, леблебија и суво грозје, билен чај, овошен чај

кл. 31 сончоглед, сончоглед со лушпа, семки од тиква, семки од тиква со лушпа, ленено семе, црно семе, кајсија семки

(111) **24855** (151) 06/06/2017
(210) ТМ 2016/790 (220) 12/08/2016
(181) 12/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ**

с. Пласница, Пласница, МК

(740) Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ
Бул.Партизански одреди бр.104, Скопје,
Карпош
(540)



(591) бела и црвена
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи и трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници

(111) **24856** (151) 06/06/2017
(210) ТМ 2016/791 (220) 12/08/2016
(181) 12/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ**

с. Пласница, Пласница, МК

(740) Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ
Бул.Партизански одреди бр.104, Скопје,
Карпош
(540)



(591) жолта и темно сина
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо со цврсти, течни и гасовити горива и слични производи и трговија на мало со моторни горива и мазива во специјализирани продавници

(111) **24775** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/794 (220) 16/08/2016
(181) 16/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Biofarma Ilac Sanayi Ve Ticaret A.S.**
Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 156 34885
Sancaktepe, Istanbul, TR

(740) Адвокатско друштво Пепељугоски
Ул."Велько Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

TRAVADERM

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски производи

(111) **24793** (151) 30/05/2017
(210) ТМ 2016/802 (220) 17/08/2016
(181) 17/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги ИТАЛУКС ДОО експорт-импорт Тетово ул. Илинденска бр. 66 на излез кон /Гостивар Тетово, Тетово, МК**
(740) ЗОРАН СТОЈАНОВСКИ, АДВОКАТ
ул.Борис Кидрич бр.72 Тетово
(540)



(591) црна и бела
(554)
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 11 апарати за осветлување, греење, генерирање на пареа, готвење, ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и санитарни цели
кл. 19 градежни материјали (неметални); неметални крути цевки за градба; асфалт, катран и битумен; неметални преносни објекти; споменици не од метал; керамички плочки, дрвени плочки
кл. 39 транспорт, пакување и складирање стока

(111) **24692** (151) 25/05/2017
(210) ТМ 2016/806 (220) 22/08/2016
(181) 22/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Kraft Foods Group Brands LLC**
200 East Randolph Street Suite 7600,
Chicago Illinois 60601, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)

PLANTERS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 конзервирано, замрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; преработени кикирики и други преработени семкасти плодови; ужинки како мешавини што содржат семиња и непреработени семкасти плодови; семиња што се јадат; ужинки како мешавини што се состојат од дехидрирано овошје и преработени семкасти плодови
кл. 30 храна за широка потрошувачка и зачинети ужинки; ужинки како мешавини што содржат чоколадо
кл. 31 семиња; сирови семкасти плодови; свежи семкасти плодови; непреработени семкасти плодови

(111) **24857** (151) 06/06/2017
(210) ТМ 2016/813 (220) 23/08/2016
(181) 23/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Cipla Limited**
Cipla House, Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel,
400013 Mumbai, Maharashtra, IN
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

OSPERTUS

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 хируршки, медицински, забарски и ветеринарни апарати и инструменти,

вештачки екстремитети, очи и заби;
ортопедски производи; хируршки материјали за шиене

(111) **24858** (151) 06/06/2017
(210) ТМ 2016/814 (220) 23/08/2016
(181) 23/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Cipla Limited**
Cipla House, Peninsula Business Park,
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel,
400013 Mumbai, Maharashtra, IN
(740) ПЕТОШЕВИЌ ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Орце Николов 68/4 реон 20, 1000, Скопје
(540)

SERROFLO

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 10 хируршки, медицински, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; хируршки материјали за шиене

(111) **24705** (151) 25/05/2017
(210) ТМ 2016/815 (220) 23/08/2016
(181) 23/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Kraft Foods Group Brands LLC**
200 East Randolph Street Suite 7600,
Chicago Illinois 60601, US
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ
ул. Ленинова бр.15а-13,1000 Скопје
(540)



(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 29 конзервирано, замрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук; преработени кикирики и други преработени семкасти плодови; ужинки како мешавини што содржат семиња и непреработени семкасти плодови; семиња што се јадат; ужинки како мешавини што се состојат од дехидрирано овошје и преработени семкасти плодови
кл. 30 храна за широка потрошувачка и зачинети ужинки; ужинки како мешавини што содржат чоколадо
кл. 31 семиња; сирови семкасти плодови; свежи семкасти плодови; непреработени семкасти плодови

(111) **24838** (151) 05/06/2017
(210) ТМ 2016/818 (220) 24/08/2016
(181) 24/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Друштво за производство трговија и услуги КРУГ ФООД ДООЕЛ Велес ул. Оливер Китановски бр.27, Велес, МК**
(740) Друштво за производство трговија и услуги КРУГ ФООД ДООЕЛ Велес ул. Христо Татарчев бр. 2/а
(540)



(591) црна и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 43 услуги на обезбедување храна и пијалоци

(111) **24706** (151) 25/05/2017
(210) ТМ 2016/820 (220) 24/08/2016
(181) 24/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.**

Svilno 20, 51000, Rijeka, HR

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ
ул.Македонија бр.27/2/22, 1000 Скопје
(540)

RefluSTAT

(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 тоалетни производи; козметички производи; дезодоранси за лична употреба [парфимериски производи]
кл. 5 медицински и ветеринарни препарати и производи; хемиско - фармацевтски производи; диететски производи наменети за медицинска употреба; лекови

(111) **24839** (151) 05/06/2017
(210) ТМ 2016/821 (220) 24/08/2016
(181) 24/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Силк Роуд Банка АД Скопје**

ул. Даме Груев бр. 1, Скопје, МК
(540)



(591) темно сина и златно жолта
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 рекламирање, водење на работењето,
управување со работата, канцелариски
работи
кл. 36 финансиски работи, монетарни работи

(111) **24707** (151) 25/05/2017
(210) ТМ 2016/822 (220) 25/08/2016
(181) 25/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **BASF SE**
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am
Rhein, DE
(740) Адвокатско друштво Јоанидис
ул. Домбас бр. 14/1-1, 1000, Скопје
(540)

ENCARIT

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 1 хемикалии кои се користат во
земјоделството, хортикултура и шумарство,
посебно препарати за одгледување на
растенија; хемиски и/или биолошки
препарати значајни за постапка за важноста
кај растенијата, препарати за регулирање на
раст на растенија, хемиски препарати за нега
на семиња, сурфактанти, природни или
вештачки хемикалии како сексуални замки
или агенти за забуна на инсекти

кл. 5 препарати за уништување и борба
против бактерии; инсектициди, фунгициди,
хербициди, пестициди

(111) **24859** (151) 06/06/2017
(210) ТМ 2016/826 (220) 25/08/2016
(181) 25/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO**
KABUSHIKI KAISHA, a corporation
organized and existing under the laws of
Japan, Manufacturers and Merchants of
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ МСА
ИП-МИЛОЈЕВИЌ-СЕКУЛИЌ ДОО КУМАНОВО
Србо Томовиќ 36/1-7, 1300, Куманово
(540)

ECLIPSE

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 12 автомобили, нивните делови и опрема

(111) **24708** (151) 25/05/2017
(210) ТМ 2016/835 (220) 29/08/2016
(181) 29/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Unilever N.V.**
Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, NL
(740) Друштво за застапување од областа на
индустриската сопственост ЖИВКО
МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) светла сина, темна сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. 3 сапуни, детергенти, пудра за тело, лосион за коса и тело, нега на коса, средства за нега на скалпот и косата, шампони, омекнувачи и регенератори за коса, производи за нега на коса за отплеткување и за спречување на заплеткување, паста за заби, производи за четкање за уста и заби, немедицински тоалетни производи за нега, производи за разубавување за капење и туширање, нега за бебиња, производи за нега на кожа, масла, креми и лосиони за нега на коса, тело и кожа, масло и крем, козметика, талк пудри, импрегнирани тупфери, шамивчиња и марамчиња за чистење за козметичка употреба, навлажнети или импрегнирани тупфери, шамивчиња или марамчиња за чистење, и сите тие производи наменети за бебиња и/или деца

кл. 5 пелени (бебешки пелени); медицински препарати за третман на глава и масти, креми и лосиони за кожа против осип од пелени, тоници за кожа, медицински креми и лосиони за кожа, петролеј гел за медицински цели; сите горенаведни производи за бебиња и/или деца

(111) **24709** (151) 25/05/2017
(210) ТМ 2016/836 (220) 29/08/2016
(181) 29/08/2026
(450) 30/06/2017

(732) **Unilever N.V.**

Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, NL

(740) Друштво за застапување од областа на индустриската сопственост ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДОО Скопје
Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)



(591) светла сина, сите нијанси на жолто-златна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 сапуни, детергенти, пудра за тело, лосион за коса и тело, нега на коса, средства за нега на скалпот и косата, шампони, омекнувачи и регенератори за коса, производи за нега на коса за отплеткување и за спречување на заплеткување, паста за заби, производи за четкање за уста и заби, немедицински тоалетни производи за нега, производи за разубавување за капење и туширање, нега за бебиња, производи за нега на кожа, масла, креми и лосиони за нега на коса, тело и кожа, масло и крем, козметика, талк пудри, импрегнирани тупфери, шамивчиња и марамчиња за чистење за козметичка употреба, навлажнети или импрегнирани тупфери, шамивчиња или марамчиња за чистење, и сите тие производи наменети за бебиња и/или деца
кл. 5 пелени (бебешки пелени); медицински препарати за третман на глава и масти, креми и лосиони за кожа против осип од пелени, тоници за кожа, медицински креми и лосиони за кожа, петролеј гел за медицински цели; сите горенаведни производи за бебиња и/или деца

ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈАНА ТРГОВСКИ МАРКИ

(510) код по меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број

(510)	(111)
1	24574
1	24637
1	24638
1	24660
1	24661
1	24707
1	24848
1	24849
1	24851
2	24584
2	24603
2	24736
2	24737
3	24556
3	24566
3	24569
3	24581
3	24605
3	24606
3	24608
3	24609
3	24610
3	24611
3	24625
3	24626
3	24627
3	24628
3	24635
3	24636
3	24640
3	24642
3	24655
3	24669

3	24685
3	24706
3	24708
3	24709
3	24734
3	24750
3	24752
3	24764
3	24825
4	24612
4	24660
4	24661
5	24556
5	24559
5	24564
5	24585
5	24586
5	24587
5	24588
5	24597
5	24605
5	24606
5	24623
5	24629
5	24635
5	24643
5	24651
5	24655
5	24658
5	24663
5	24669
5	24671
5	24679
5	24686

5	24687
5	24688
5	24689
5	24706
5	24707
5	24708
5	24709
5	24715
5	24722
5	24733
5	24738
5	24739
5	24740
5	24741
5	24742
5	24744
5	24746
5	24747
5	24758
5	24760
5	24761
5	24762
5	24763
5	24768
5	24770
5	24771
5	24772
5	24773
5	24774
5	24775
5	24791
5	24795
5	24800
5	24807

5	24808
5	24809
5	24823
6	24630
6	24743
6	24749
7	24593
7	24637
7	24638
7	24749
8	24611
8	24656
8	24743
8	24750
8	24752
9	24589
9	24590
9	24604
9	24618
9	24642
9	24690
9	24693
9	24720
9	24736
9	24737
9	24759
9	24765
9	24860
9	24861
10	24548
10	24549
10	24556
10	24722
10	24857



10	24858
11	24547
11	24604
11	24611
11	24684
11	24743
11	24759
11	24793
12	24571
12	24593
12	24599
12	24604
12	24637
12	24638
12	24682
12	24824
12	24859
14	24573
14	24589
14	24590
14	24665
14	24677
14	24678
14	24778
14	24861
15	24765
16	24547
16	24551
16	24589
16	24590
16	24697
16	24736
16	24737
16	24751
16	24756
16	24778
16	24779
16	24780
16	24781
16	24782
16	24783

16	24784
16	24785
16	24786
16	24787
16	24788
16	24789
16	24790
16	24792
16	24794
16	24796
16	24797
16	24798
16	24799
16	24848
16	24849
16	24851
17	24683
17	24684
18	24556
18	24573
18	24589
18	24590
18	24614
18	24642
18	24664
18	24685
18	24713
19	24665
19	24793
20	24563
20	24656
20	24743
21	24556
21	24563
21	24570
21	24684
21	24743
22	24753
23	24556
24	24556
24	24589

24	24590
24	24614
24	24642
24	24656
24	24665
24	24755
24	24757
24	24826
24	24827
25	24548
25	24549
25	24556
25	24557
25	24565
25	24568
25	24573
25	24589
25	24590
25	24602
25	24607
25	24617
25	24620
25	24621
25	24642
25	24656
25	24664
25	24665
25	24685
25	24697
25	24711
25	24713
25	24778
25	24779
25	24780
25	24781
25	24782
25	24783
25	24784
25	24785
25	24786
25	24787

25	24788
25	24789
25	24790
25	24792
25	24794
25	24796
25	24797
25	24798
25	24799
25	24809
25	24823
25	24826
25	24827
25	24848
25	24849
25	24851
26	24589
26	24590
27	24556
27	24563
27	24751
28	24556
28	24642
28	24656
28	24664
28	24713
28	24809
28	24823
29	24556
29	24566
29	24579
29	24639
29	24640
29	24692
29	24701
29	24705
29	24712
29	24745
29	24746
29	24767
29	24776

29	24850
30	24552
30	24556
30	24566
30	24576
30	24589
30	24590
30	24592
30	24598
30	24613
30	24622
30	24624
30	24631
30	24632
30	24635
30	24639
30	24641
30	24653
30	24656
30	24666
30	24670
30	24680
30	24681
30	24692
30	24694
30	24695
30	24696
30	24701
30	24705
30	24712
30	24714
30	24716
30	24717
30	24718
30	24719
30	24721
30	24724
30	24725
30	24727
30	24728
30	24730

30	24731
30	24745
30	24746
30	24766
30	24767
30	24778
30	24809
30	24823
30	24834
30	24835
30	24836
30	24837
30	24850
30	24853
31	24556
31	24566
31	24692
31	24700
31	24702
31	24704
31	24705
31	24735
31	24745
31	24746
31	24767
31	24776
32	24556
32	24560
32	24561
32	24562
32	24566
32	24567
32	24583
32	24591
32	24594
32	24595
32	24613
32	24631
32	24632
32	24634
32	24657

32	24667
32	24668
32	24694
32	24695
32	24696
32	24700
32	24701
32	24702
32	24704
32	24716
32	24725
32	24728
32	24730
32	24731
32	24735
32	24748
32	24767
32	24779
32	24780
32	24781
32	24782
32	24783
32	24784
32	24785
32	24786
32	24787
32	24788
32	24789
32	24790
32	24792
32	24794
32	24796
32	24797
32	24798
32	24799
32	24833
32	24840
32	24841
32	24842
32	24843
32	24844

32	24845
32	24846
32	24847
33	24566
33	24589
33	24590
33	24591
33	24828
33	24829
33	24830
33	24831
33	24852
34	24566
34	24589
34	24590
34	24615
34	24676
34	24691
34	24777
34	24804
35	24547
35	24552
35	24553
35	24554
35	24555
35	24556
35	24560
35	24561
35	24562
35	24563
35	24566
35	24568
35	24573
35	24574
35	24579
35	24582
35	24589
35	24590
35	24600
35	24601
35	24613



35	24616
35	24619
35	24622
35	24624
35	24633
35	24640
35	24641
35	24644
35	24645
35	24646
35	24647
35	24648
35	24649
35	24650
35	24652
35	24654
35	24656
35	24662
35	24664
35	24672
35	24673
35	24675
35	24677
35	24678
35	24680
35	24681
35	24684
35	24699
35	24710
35	24713
35	24714
35	24717
35	24718
35	24723
35	24726
35	24729
35	24732
35	24736
35	24737
35	24749
35	24753

35	24754
35	24755
35	24757
35	24759
35	24765
35	24766
35	24778
35	24779
35	24780
35	24781
35	24782
35	24783
35	24784
35	24785
35	24786
35	24787
35	24788
35	24789
35	24790
35	24792
35	24794
35	24796
35	24797
35	24798
35	24799
35	24801
35	24802
35	24803
35	24810
35	24811
35	24812
35	24813
35	24814
35	24815
35	24816
35	24817
35	24818
35	24819
35	24820
35	24821
35	24822

35	24826
35	24827
35	24832
35	24839
35	24848
35	24849
35	24851
35	24855
35	24856
36	24654
36	24662
36	24674
36	24723
36	24801
36	24803
36	24832
36	24839
36	24854
37	24550
37	24582
37	24616
37	24682
37	24684
37	24751
37	24854
38	24633
38	24644
38	24645
38	24646
38	24647
38	24648
38	24649
38	24650
38	24652
38	24672
38	24674
38	24726
38	24729
38	24732
38	24765
38	24778

38	24810
38	24811
38	24812
38	24813
38	24814
38	24815
38	24816
38	24817
38	24818
38	24819
38	24820
38	24821
38	24822
39	24550
39	24556
39	24582
39	24589
39	24590
39	24654
39	24698
39	24767
39	24793
39	24805
39	24806
39	24850
40	24683
41	24554
41	24555
41	24556
41	24580
41	24589
41	24590
41	24602
41	24607
41	24633
41	24656
41	24659
41	24662
41	24672
41	24675
41	24697

41	24726
41	24729
41	24732
41	24765
41	24778
41	24779
41	24780
41	24781
41	24782
41	24783
41	24784
41	24785
41	24786
41	24787
41	24788
41	24789
41	24790
41	24792
41	24794
41	24796
41	24797
41	24798
41	24799
41	24809
41	24823
42	24582

42	24596
42	24644
42	24645
42	24646
42	24647
42	24648
42	24649
42	24650
42	24652
42	24674
42	24726
42	24729
42	24732
42	24753
42	24778
42	24810
42	24811
42	24812
42	24813
42	24814
42	24815
42	24816
42	24817
42	24818
42	24819
42	24820

42	24821
42	24822
42	24860
43	24556
43	24558
43	24575
43	24577
43	24589
43	24590
43	24594
43	24595
43	24631
43	24632
43	24641
43	24662
43	24665
43	24675
43	24694
43	24695
43	24696
43	24699
43	24703
43	24710
43	24712
43	24714
43	24717

43	24718
43	24769
43	24776
43	24838
44	24556
44	24572
44	24578
44	24580
44	24581
44	24588
44	24589
44	24590
44	24655
44	24658
44	24675
44	24679
44	24767
45	24580
45	24589
45	24590
45	24726
45	24729
45	24732
45	24832
45	24854

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговската марка

(111) регистарски број

(210) број на пријавата

(732)	(210)	(111)
„РАНРС“ ДООЕЛ	МК/Т/ 2016/604	24713
„Стерлинг Интернационал“ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/212	24826
„Стерлинг Интернационал“ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/213	24827
„СТРМОШ“ АД РУДНИЦИ ЗА НЕМЕТАЛИ ПРОБИШТИП	МК/Т/ 2015/699	24630
Aktionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING	МК/Т/ 2015/1165	24777
Alshawaf Group for Industry & Trade Limited Liability Co	МК/Т/ 2016/395	24764
Alvogen Pharma Trading Europe EOOD	МК/Т/ 2015/786	24643
Apple Inc.	МК/Т/ 2015/806	24860



Apple Inc.	МК/Т/ 2015/829	24861
ARBERIA GROUP sh.p.k	МК/Т/ 2016/471	24833
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION	МК/Т/ 2015/936	24618
BASF SE	МК/Т/ 2016/822	24707
BELUPO lijakovi i kozmetika d.d	МК/Т/ 2016/387	24758
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d	МК/Т/ 2016/576	24564
BELUPO lijekovi i kozmetika d.d	МК/Т/ 2016/747	24663
Biofarma Ilac Sanayi Ve Ticaret A.S.	МК/Т/ 2016/794	24775
BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)	МК/Т/ 2016/514	24597
BIOGEN MA INC. (Massachusetts corporation)	МК/Т/ 2016/529	24596
BONATTI D.O.O	МК/Т/ 2015/940	24614
BOSNALIJEK d.d.	МК/Т/ 2016/523	24587
BOSNALIJEK d.d.	МК/Т/ 2016/524	24586
British American Tobacco (Brands) Inc.	МК/Т/ 2016/406	24676
Christian LOUBOUTIN	МК/Т/ 2016/755	24685
Cipla Limited	МК/Т/ 2016/813	24857
Cipla Limited	МК/Т/ 2016/814	24858
Deva Holding A.S.	МК/Т/ 2016/390	24760
Deva Holding A.S.	МК/Т/ 2016/391	24761
Deva Holding A.S.	МК/Т/ 2016/392	24762
Deva Holding A.S.	МК/Т/ 2016/394	24763
Diageo North America, Inc.	МК/Т/ 2015/648	24852
Dogadan Gida Urunleri Sanayi ve Pazarlama A.S., a company incorporated under the laws of Turkey with a principle place of business at	МК/Т/ 2016/572	24598
East Shineray Holdings Co., Ltd.	МК/Т/ 2016/519	24824
EOS PRODUCTS S.A.R.L.	МК/Т/ 2016/449	24605
EOS PRODUCTS S.A.R.L.	МК/Т/ 2016/456	24606
ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	МК/Т/ 2016/460	24576
Exelixis, Inc.	МК/Т/ 2016/582	24585
Gentherm Incorporated	МК/Т/ 2015/581	24604
Glaxo Group Limited	МК/Т/ 2016/409	24679
Glaxo Group Limited	МК/Т/ 2016/459	24658
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2004/942	24715
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2016/361	24738
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2016/362	24739
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2016/363	24740
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2016/364	24741
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2016/366	24742
Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac	МК/Т/ 2016/367	24744
HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Hino Motors, LTD.), a Japanese Corporation	МК/Т/ 2016/176	24660
HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Hino Motors, LTD.), a Japanese Corporation	МК/Т/ 2016/177	24661
Innovia Films Limited	МК/Т/ 2016/386	24756
JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d.	МК/Т/ 2016/820	24706
JOBS.BG EOOD	МК/Т/ 2016/368	24726
JOBS.BG EOOD	МК/Т/ 2016/369	24729
JOBS.BG EOOD	МК/Т/ 2016/371	24732
Kosova Tobacco	МК/Т/ 2015/1348	24615

Kraft Foods Group Brands LLC	МК/Т/ 2016/806	24692
Kraft Foods Group Brands LLC	МК/Т/ 2016/815	24705
KvG Group Inc.	МК/Т/ 2016/457	24655
LAINCO, S.A.	МК/Т/ 2016/765	24686
LAINCO, S.A.	МК/Т/ 2016/766	24687
LAINCO, S.A.	МК/Т/ 2016/767	24688
LOOKNA INC [a Georgia (USA) Corporation]	МК/Т/ 2016/467	24673
LRC Products Limited	МК/Т/ 2016/42	24548
LRC Products Limited	МК/Т/ 2016/45	24549
Maharishi Vedic University Limited	МК/Т/ 2012/979	24580
Marriott Worldwide Corporation	МК/Т/ 2016/543	24594
Marriott Worldwide Corporation	МК/Т/ 2016/546	24595
McDonalds Corporation	МК/Т/ 2007/1036	24853
Merck Sharp & Dohme Corp.	МК/Т/ 2016/383	24733
mitsubishi JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, a corporation organized and existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of	МК/Т/ 2016/826	24859
MN PHARMACEUTICALS	МК/Т/ 2014/575	24774
MONTEI CONSULTING INC	МК/Т/ 2015/1049	24635
NBA Properties, Inc	МК/Т/ 2016/442	24607
NBA Properties, Inc	МК/Т/ 2016/480	24602
New Balance Athletics, Inc.	МК/Т/ 2015/685	24621
New Balance Athletics, Inc.	МК/Т/ 2015/686	24620
NGK Insulators, Ltd.	МК/Т/ 2015/779	24637
NGK Insulators, Ltd.	МК/Т/ 2015/780	24638
Novartis AG	МК/Т/ 2016/299	24623
NOVARTIS AG,	МК/Т/ 2015/1316	24559
PepsiCo, Inc.	МК/Т/ 2016/458	24657
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC	МК/Т/ 2016/433	24722
PPG Industries Ohio, Inc.	МК/Т/ 2016/462	24603
Preduzece za proizvodnju, promet i usluge "MAXIMA" d.o.o.	МК/Т/ 2016/502	24584
Reckitt & Colman (Overseas) Limited	МК/Т/ 2016/384	24734
Reckitt & Colman (Overseas) Limited	МК/Т/ 2016/472	24611
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH	МК/Т/ 2016/768	24691
SAPONIA Kemiska, prehrambena i farmaceutska industrija, p.o., Osijek	МК/Т/ 2015/264	24569
Shire Pharmaceuticals Ireland Limited	МК/Т/ 2016/497	24588
SHISEIDO COMPANY LIMITED	МК/Т/ 2016/452	24608
SHISEIDO COMPANY LIMITED	МК/Т/ 2016/453	24609
SHISEIDO COMPANY LIMITED	МК/Т/ 2016/454	24610
Shiseido Company, Ltd.	МК/Т/ 2016/509	24825
Soporcel - Sociedade Portuguesa de Papel, S.A.	МК/Т/ 2016/82	24551
SP BRAND HOLDING EEIG	МК/Т/ 2016/538	24571
SPORTINA, zunanja in notranja trgovina na debelo in drobno, proizvodnja, zastopanje, posredovanje in organizacija, Bled, d.o.o.	МК/Т/ 2016/557	24589
SPORTINA, zunanja in notranja trgovina na debelo in drobno, proizvodnja, zastopanje, posredovanje in organizacija, Bled, d.o.o.	МК/Т/ 2016/558	24590
The Coca-Cola Company	МК/Т/ 2016/501	24570
The Coca-Cola Company	МК/Т/ 2016/522	24583
Tianjin Lovol Heavy Industry Group Co., Ltd	МК/Т/ 2016/431	24720
Tianjin Lovol Heavy Industry Group Co., Ltd	МК/Т/ 2016/540	24593



TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)	МК/Т/ 2016/575	24599
TP-LINK INTERATIONAL LIMITED	МК/Т/ 2016/421	24690
TP-LINK INTERATIONAL LIMITED	МК/Т/ 2016/422	24693
Unilever N.V.	МК/Т/ 2016/835	24708
Unilever N.V.	МК/Т/ 2016/836	24709
UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS CORPORATION DBA UNIVERSAL NUTRITION	МК/Т/ 2016/429	24711
Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien	МК/Т/ 2014/885	24642
АД ЈАКА 80 Радовиш	МК/Т/ 2016/377	24689
Адвокат Емил Мифтари Скопје	МК/Т/ 2016/727	24854
Акционерско друштво за производство и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци ГРОЗД Струмица	МК/Т/ 2016/226	24748
АЛАТИ ТРЕЈД ДООЕЛ	МК/Т/ 2016/160	24749
БИО-КОМЕРЦ ДООЕЛ Струмица	МК/Т/ 2016/208	24641
Бојациев Олег	МК/Т/ 2016/261	24554
Бојациев Олег	МК/Т/ 2016/262	24555
Виктор Митревски	МК/Т/ 2016/559	24804
Винарска визба Повардарие - АД	МК/Т/ 2016/413	24828
Винарска визба Повардарие - АД	МК/Т/ 2016/414	24829
Винарска визба Повардарие - АД	МК/Т/ 2016/415	24830
Винарска визба Повардарие - АД	МК/Т/ 2016/416	24831
ВИТАЛИА, Никола и др. ДОО експорт-импорт	МК/Т/ 2016/378	24746
ГАЛА КАФФЕ ДООЕЛ експорт-импорт	МК/Т/ 2016/276	24701
ГИРО МАМАС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2013/961	24558
ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА КОСТОВСКА	МК/Т/ 2016/553	24823
ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА КОСТОВСКА	МК/Т/ 2016/554	24809
ЃОРЕ КОСТОВСКИ and МАРИЈА КОСТОВСКА	МК/Т/ 2015/811	24656
ГРИНТЕХ МК Д.О.О.	МК/Т/ 2016/405	24683
Грозданов Стевче	МК/Т/ 2016/399	24765
Д.Т.У. МТ ПРОМЕТ-1 ДООЕЛ	МК/Т/ 2016/478	24664
ДПТУ Б.Б.Ф Компани ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/1322	24668
ДПТУ Б.Б.Ф. Компани ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2012/1321	24667
Драган Арсовски	МК/Т/ 2016/426	24699
Драган Арсовски	МК/Т/ 2016/427	24710
Драгана Војческа	МК/Т/ 2016/430	24712
Друштво за друга специјализирана трговија на големо ПРОПРИНТ ПЛУС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/494	24849
Друштво за друга специјализирана трговија на големо ПРОПРИНТ ПЛУС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/495	24851
Друштво за друга специјализирана трговија на големо ПРОПРИНТ ПЛУС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/496	24848
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/484	24819
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/485	24818
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/486	24817
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/487	24816
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/488	24815
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/489	24814
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/490	24822
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/491	24821
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/492	24820
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/493	24810
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/494	24811
Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/495	24812

Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/496	24813
Друштво за посредување, трговија, услуги АРОМАТИК БЈУТИ ИНСТИТУТ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/269	24581
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/434	24770
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/435	24771
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/436	24772
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/437	24773
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/438	24791
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/439	24795
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/440	24800
Друштво за производство и промет БИОНИКА ФАРМАЦЕУТИКАЛС ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/441	24651
Друштво за производство на друга горна облека АРМАРИУМ ГРУП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/1177	24617
Друштво за производство на мало и големо КАМ ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/803	24639
Друштво за производство на храна, одгледување на животни и угостителски услуги С и 3 КОМПАНИ ДООЕЛ Битола	МК/Т/ 2016/732	24640
Друштво за производство транспорт трговија и ОЛИ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ с. Стајковци	МК/Т/ 2016/653	24550
Друштво за производство трговија и услуги КРУГ ФООД ДООЕЛ Велес	МК/Т/ 2016/818	24838
Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МГ-ПРОАКТИВ ДОО увоз-извоз Струмица	МК/Т/ 2015/1196	24776
Друштво за производство, градешништво, трговија и услуги ИТАЛУКС ДОО експорт-импорт Тетово	МК/Т/ 2016/802	24793
Друштво за производство, трговија и маркетинг, пропаганда и услуги СКРИН-МЕДИА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово	МК/Т/ 2015/524	24600
Друштво за производство, трговија и маркетинг, пропаганда и услуги СКРИН-МЕДИА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово	МК/Т/ 2015/525	24601
Друштво за производство, трговија и услуги БЕА е БЕО ДООЕЛ Свети Николе	МК/Т/ 2016/632	24557
Друштво за производство, трговија и услуги БУШИ ФАШИОН ДООЕЛ СКОПЈЕ	МК/Т/ 2016/461	24665
Друштво за производство, трговија и услуги ВЕТЕРИНАР ДОО експорт-импорт Гевгелија	МК/Т/ 2016/586	24802
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/534	24695
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/535	24696
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2014/536	24694
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1247	24834
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1248	24835
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1249	24836
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/1250	24837
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/669	24716
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/670	24717
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/671	24718
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/672	24719
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/673	24721
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/674	24724
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/675	24725
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/676	24727
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/677	24728
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/678	24730
Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/679	24731
Друштво за производство, трговија и услуги КВАТРО Ана и други ДОО увоз-извоз Куманово	МК/Т/ 2015/937	24613
Друштво за производство, трговија и услуги НУРО КОМЕРЦ Нуриман ДООЕЛ експорт-импорт	МК/Т/ 2016/455	24579



Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ	МК/Т/ 2016/790	24855
Друштво за производство, трговија и услуги ПУЦКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ	МК/Т/ 2016/791	24856
Друштво за производство, трговија и услуги СКВИЗ МИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/1091	24632
Друштво за производство, трговија и услуги СКВИЗ МИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/1092	24631
Друштво за производство, трговија и услуги ЦЕРАДА ПЛАСТ ДООЕЛ Радовиш	МК/Т/ 2016/382	24753
Друштво за промет и услуги СТЕМИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2016/549	24578
Друштво за тенничко испитување и анализа на моторни возила САВА СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/250	24582
Друштво за транспорт, шпедиција, промет и услуги УНИ-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/137	24850
Друштво за трговија градежништво инвестиции и услуги АЛ НАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/510	24560
Друштво за трговија градежништво инвестиции и услуги АЛ НАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/511	24561
Друштво за трговија градежништво инвестиции и услуги АЛ НАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/512	24562
Друштво за трговија и сервисни услуги ДС-СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Илинден	МК/Т/ 2016/412	24682
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/407	24677
Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/408	24678
Друштво за трговија и услуги ЗОНА МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Охрид	МК/Т/ 2016/444	24832
Друштво за трговија и услуги КАФЕ БАР МИСТЕР ЏЕК ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/500	24577
Друштво за трговија и услуги КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес	МК/Т/ 2016/410	24680
Друштво за трговија и услуги КИБЕРГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес	МК/Т/ 2016/411	24681
Друштво за трговија и услуги КИППЕР МАРКЕТ ДООЕЛ	МК/Т/ 2016/174	24634
Друштво за трговија на големо и мало и услуги „Тинекс-МТ„ ДОО експорт-импорт Скопје,	МК/Т/ 2015/319	24553
Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/163	24840
Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/164	24846
Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/165	24847
Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/166	24841
Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/167	24842
Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/168	24844
Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/169	24845
Друштво за трговија на градежништво инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/183	24843
Друштво за трговија на мало со мебел КАЗА ИТАЛИЈА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2012/1159	24563
Друштво за трговија услуги и производство на производи од нерѓосувачки челик М СКУАРЕ БАЛКАН ЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/764	24743
Друштво за туризам и превоз на патници БЛАЦА ТРАВЕЛ & ТУРС Енвер Зенку ДООЕЛ увоз-извоз Кичево	МК/Т/ 2016/446	24654
Друштво за услуги ПОКЕРФЕЈС ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/105	24659
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/513	24808
Друштво за фармацевтско хемиски производи РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2016/545	24807
ДТУ ВИНКОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2013/745	24616
Егзотик Трејд дооел Скопје	МК/Т/ 2016/786	24745
Елемент ПР дооел Скопје	МК/Т/ 2015/1128	24778
Занаетчија БУРЕКЦИЛНИЦА ЗДРАВЈЕ Крсте Митко Буралиев, Скопје	МК/Т/ 2015/842	24703

Златевски Љубиша	МК/Т/ 2011/64	24567
ИЉАЗ ЈАШАРИ	МК/Т/ 2014/1133	24574
ИСЛАМСКА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА во Република Македонија	МК/Т/ 2015/1353	24556
Јуникс Доо Скопје-Друштво за напредни маркетинг истражувања, производство, промет и интелектуални услуги	МК/Т/ 2015/1069	24767
Класик-Ека Компани	МК/Т/ 2016/526	24806
Класик-Ека Компани	МК/Т/ 2016/527	24805
КЛИРИНШКА КУКА - Клириншки Интербанкарски Системи АД Скопје	МК/Т/ 2016/468	24674
КОЖУВЧАНКА ДОО	МК/Т/ 2016/515	24591
Комфи Ангел ДОО	МК/Т/ 2015/904	24755
Комфи Ангел ДОО	МК/Т/ 2015/905	24757
ЛАВ-КОМЕРЦ ДОО	МК/Т/ 2015/627	24751
Лидија Балтовска	МК/Т/ 2016/401	24675
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/Т/ 2015/1214	24662
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/Т/ 2016/216	24653
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/Т/ 2016/464	24666
МЕДЕКС ГРУП ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2015/587	24633
Мергими травел 2013 ДООЕЛ Струга	МК/Т/ 2016/420	24698
Михајлоски Александар	МК/Т/ 2016/750	24736
Михајлоски Александар	МК/Т/ 2016/753	24737
Модни додатоци ОТИМО Скопје	МК/Т/ 2016/498	24568
МОТОЦЕНТАР ДОО СКОПЈЕ	МК/Т/ 2009/1027	24619
Мурџева Маја	МК/Т/ 2015/614	24714
Мухарем Тало	МК/Т/ 2016/297	24759
Никола Митревски	МК/Т/ 2016/385	24754
ОКЕАН - КОМ ТРЕЈД ДОО Скопје	МК/Т/ 2016/312	24552
ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво - Скопје	МК/Т/ 2015/1094	24612
Палензовска Електролукс Силвана	МК/Т/ 2010/1154	24684
ПИ „ВИТАМИНКА“ А.Д.Прилеп	МК/Т/ 2016/525	24592
Приватна здравствена установа - Поликлиника на секундарно ниво СКОПЈЕ	МК/Т/ 2014/1121	24572
ПОЛИКЛИНИК Скопје	МК/Т/ 2016/145	24697
Приватно Средно Училиште ЈАХЈА КЕМАЛ Скопје	МК/Т/ 2016/145	24697
Производно, трговски, услужно, посредничко и консигнациско друштво Елизабет, ФАРМА-ВЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола	МК/Т/ 2016/380	24750
Производно, трговски, услужно, посредничко и консигнациско друштво Елизабет, ФАРМА-ВЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола	МК/Т/ 2016/381	24752
Силвер Импекс дооел	МК/Т/ 2016/104	24547
Силк Роуд Банка АД Скопје	МК/Т/ 2016/520	24801
Силк Роуд Банка АД Скопје	МК/Т/ 2016/521	24803
Силк Роуд Банка АД Скопје	МК/Т/ 2016/821	24839
Стојков Душко	МК/Т/ 2016/284	24622
Стојков Душко	МК/Т/ 2016/285	24624
Стојчевски Томислав	МК/Т/ 2016/225	24670
Стојчевски Томислав	МК/Т/ 2016/534	24766
The Procter & Gamble Company	МК/Т/ 2011/343	24669
Телеком Словенија д.д.	МК/Т/ 2015/792	24644
Телеком Словенија д.д.	МК/Т/ 2015/793	24645
Телеком Словенија д.д.	МК/Т/ 2015/794	24646
Телеком Словенија д.д.	МК/Т/ 2015/795	24647
Телеком Словенија д.д.	МК/Т/ 2015/796	24648



Телеком Словенија д.д.	МК/Т/ 2015/797	24649
Телеком Словенија д.д.	МК/Т/ 2015/798	24650
Телеком Словенија д.д.	МК/Т/ 2015/799	24652
Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство на трикотажни чорапи и долна облека ИСТ КОМЕРЦ ДОО Скопје	МК/Т/ 2015/266	24565
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2016/398	24735
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2016/423	24700
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2016/424	24702
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2016/425	24704
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2015/1130	24798
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2015/1131	24797
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2015/1132	24796
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2015/1135	24794
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2015/1136	24792
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2015/1137	24789
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2015/1138	24788
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2015/1139	24787
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2015/1140	24786
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2015/1141	24785
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2015/1142	24784
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2015/1143	24783
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2015/1144	24799
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2015/1145	24782
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2015/1146	24781
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2015/1147	24780
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2015/1148	24790
Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ А.Д	МК/Т/ 2015/1149	24779
Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО экспорт-импорт Скопје	МК/Т/ 2016/428	24723
Трговско друштво Интернационал фуд базар ЕКОЛЕНД ДООЕЛ	МК/Т/ 2016/20	24566
ТРД РАДИО КАНАЛ 77	МК/Т/ 2016/466	24672
ТРЕНД СТАРС ГРУП	МК/Т/ 2016/417	24769
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2016/129	24768
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2016/271	24629

Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2016/272	24625
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2016/273	24627
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2016/274	24628
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2016/275	24626
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2016/396	24747
Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2016/465	24671
Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје	МК/Т/ 2015/600	24636
ФЕИШН ТРЕИД ВИП“ ЕООД (FASHION TRADE VIP Ltd.)	МК/Т/ 2016/556	24573
ШИН ХАИ ДОО СКОПЈЕ	МК/Т/ 2014/1181	24575

ПРОМЕНИ

(111) 1498

(732) Xylem IP Management S.a r.l.
11, Breedewues, L-1259 Senningerberg,
LU

(111) 1498

(732) Xylem IP Management S.a r.l.
11, Breedewues, L-1259 Senningerberg,
LU

(111) 6075

(732) CORREVIO LLC
Navy Yard Corporate Center, One Crecent
Drive, Suite 400, Philadelphia,
Pennsylvania, 19112, US

(111) 6704

(732) Slazengers Limited
Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20
8RY, GB

(111) 14814

(732) Друштво за услуги ИНТЕРНЕТ
ГРОУП ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи 5А, 1000, Скопје, МК

(111) 15289

(732) VIOHALCO S.A.
30 Avenue Marnix, B-1000, Brussels, BE

(111) 11553

(732) VIOHALCO S.A.
30 Avenue Marnix, B-1000, Brussels, BE

(111) 12298

(732) VIOHALCO S.A.
30 Avenue Marnix, B-1000, Brussels, BE

(111) 24715

(732) Hemofarm A.D. farmaceutsko-
hemijska industrija Vrsac
Beogradski put bb, 26300 Vrsac, RS

(111) 13779

(732) Друштво за производство,
трговија и услуги КАРА АД Скопје
ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, МК

(111) 13776

(732) Друштво за производство, промет
и услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000,
Скопје, МК

(111) 15540

(732) VIOHALCO S.A.
30 Avenue Marnix, B-1000, Brussels, BE



(111) 18579
(732) VIOHALCO S.A.

30 Avenue Marnix, B-1000, Brussels, BE

ПРЕНОС

(111) 1498
(732) Xylem IP Management S.a r.l.
11, Breedewues, L-1259 Senningerberg, LU

ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000,
Скопје, МК

(111) 9858
(732) UPSA SAS
3 Rue Joseph Monier, , 92500, Rueil-
Malmaison, FR

(111) 14791
(732) KOMPAS Turistico podjetje d.d.
Prazakova ulica 4, 1000, Ljubljana, SI

(111) 9188
(732) Coca-Cola HBC Services MEPE
9 Fragoklissias Str., 15125 Marousi, , Athens,
GR

(111) 15084
(732) KOMPAS Turistico podjetje d.d.
Prazakova ulica 4, 1000, Ljubljana, SI

(111) 14814
(732) Друштво за услуги ИНТЕРНЕТ ГРОУП
ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи 5А, 1000, Скопје, МК

(111) 18011
(732) D.A.S.T. BIOTECH PHARM LTD
Larisis 10, Pallini, Attica 15351, GR

(111) 10784
(732) Coca-Cola HBC Services MEPE
9 Fragoklissias Str., 15125 Marousi, , Athens,
GR

(111) 21209
(732) Друштво за производство, промет и
услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000,
Скопје, МК

(111) 13779
(732) Друштво за производство, трговија и
услуги КАРА АД Скопје
ул.Скупи 3А, 1000, Скопје, МК

(111) 21115
(732) Друштво за производство, промет и
услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ул. Партениј Зографски бр. 61, 1000,
Скопје, МК

(111) 13776
(732) Друштво за производство, промет и
услуги МИРЕКС ПЛУС ДООЕЛ Скопје

(111) 23360
(732) Друштво за услуги ИНТЕРНЕТ ГРОУП
ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ Скопје
ул. Скупи 5А, 1000, Скопје, МК

СПОЈУВАЊЕ

(111) 3850

(732) Novo Nordisk Health Care AG
Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zurich, CH

(111) 448

(732) Novo Nordisk Health Care AG
Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zurich, CH

(111) 449

(732) Novo Nordisk Health Care AG
Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zurich, CH

(111) 450

(732) Novo Nordisk Health Care AG
Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zurich, CH

(111) 10488

(732) Novo Nordisk Health Care AG
Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zurich, CH

(111) 10491

(732) Novo Nordisk Health Care AG
Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zurich, CH

(111) 10492

(732) Novo Nordisk Health Care AG
Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zurich, CH

(111) 10838

(732) Novo Nordisk Health Care AG
Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zurich, CH

(111) 15289

(732) VIOHALCO S.A.
30 Avenue Marnix, B-1000, Brussels, BE

(111) 11553

(732) VIOHALCO S.A.
30 Avenue Marnix, B-1000, Brussels, BE

(111) 12298

(732) VIOHALCO S.A.
30 Avenue Marnix, B-1000, Brussels, BE

(111) 15540

(732) VIOHALCO S.A.
30 Avenue Marnix, B-1000, Brussels, BE

(111) 14891

(732) Novo Nordisk Health Care AG
Thurgauerstrasse 36/38, 8050, Zurich, CH

(111) 18579

(732) VIOHALCO S.A.
30 Avenue Marnix, B-1000, Brussels, BE

ПРЕСТАНОК

(11) 14660

(73) Друштво за производство и трговија Пелистерка АД Скопје
Бул.Кочо Рацин бр.97, 1000 Скопје, МК



ОБНОВУВАЊА

(111) 2459	(186) 10/06/2025
(111) 2507	(186) 25/02/2026
(111) 5871	(186) 15/03/2025
(111) 635	(186) 21/03/2025
(111) 5924	(186) 24/03/2025
(111) 5936	(186) 12/04/2025
(111) 6206	(186) 18/04/2025
(111) 6637	(186) 17/07/2025
(111) 6639	(186) 17/07/2025
(111) 6635	(186) 05/09/2025
(111) 6704	(186) 15/11/2025
(111) 8129	(186) 15/12/2016
(111) 7088	(186) 10/06/2026
(111) 7132	(186) 02/07/2026
(111) 7133	(186) 02/07/2026
(111) 7487	(186) 04/09/2026
(111) 9858	(186) 13/09/2026
(111) 7183	(186) 30/09/2026
(111) 24715	(186) 29/11/2024
(111) 12989	(186) 15/09/2025
(111) 13140	(186) 28/11/2025
(111) 14476	(186) 10/05/2026
(111) 13830	(186) 10/05/2026
(111) 13779	(186) 11/05/2026
(111) 13776	(186) 11/05/2026

ВПИШУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

(111) **4469** МК/Т/ 1994/92870

(111) **4470** МК/Т/ 1994/92871

(111) **7269** МК/Т/ 1996/810

(111) **11008** МК/Т/ 2001/982

(111) **11235** МК/Т/ 2002/186

(111) **11245** МК/Т/ 2002/188

(111) **11389** МК/Т/ 2002/350

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК

(111) **18561** МК/Т/ 2010/922



РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (23) Датум на изложба, саем
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(21) ID **2017/5** (45) 30/06/2017

(22) 14/03/2017



(72) Михајловски Славе

(73) **Микрон-Пласт**
ул. Полог бр. 16 1000 Скопје, МК

(51) 25-01

(54) ДИСТАНЦЕР





(21) ID 2017/6

(45) 30/06/2017

(22) 17/03/2017


(72) Давков Константин

(73) Друштво за производство, трговија и услуги КАТИС ДОО Скопје
ул. Франклин Рузвелт 6/26, 1000 Скопје,, МК

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

(51) 09-01

(54) Шише



(21) ID **2017/7** (45) 30/06/2017

(22) 22/03/2017

(72) Петровски Борче

(73) **Петровски Борче**

Илинденска 87 Тетово, МК

(51) 02-02

(54) Палто



(21) ID **2017/8**

(45) 30/06/2017

(22) 03/04/2017

(72) Михајловска Лидија

(73) ДППУ „АКВА БАР“ ДОО увоз-извоз,
ул. Благоја Стефковски бр. 40, 1000 Скопје, МК

(74) БЕРИН Д.О.О Скопје

(54) Сталак за контејнери за течност



(21) ID **2017/9** (45) 30/06/2017

(22) 13/04/2017


(72) Башоски Драгољуб

(73) **ОЗОН дооел**

ул. Загребска бр. 45 Скопје, МК

(51) 09-09

(54) "Контејнер за отпад"



ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(51)	(21)
25-01	МК/И/ 2017/5
09-01	МК/И/ 2017/6
02-02	МК/И/ 2017/7
	МК/И/ 2017/8
09-09	МК/И/ 2017/9

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(21) број на пријавата

(73)	(21)
Микрон-Пласт	МК/И/ 2017/5
Друштво за производство, трговија и услуги КАТИС ДОО Скопје	МК/И/ 2017/6
Петровски Борче	МК/И/ 2017/7
ДППУ „АКВА БАР“ ДОО увоз-извоз,	МК/И/ 2017/8
ОЗОН довел	МК/И/ 2017/9



РЕШЕНИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 163 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 21/09), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за индустрискиот дизајн. Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард ST.80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(11) **790** (45) 30/06/2017

(21) ID 2015/4 (22) 24/02/2015

(18) 24/02/2020


(28)

(72) Влатко Поповски (бул. „Видое Смилевски Бато,, 14А/2-34, 1000 Скопје)

(73) **Влатко Поповски**
бул. „Видое Смилевски Бато“ 14А/2-34, 1000 Скопје, МК

(51) 06-01

(54) Фитнес столица „Јавајстолче“



(11) **794** (45) 30/06/2017
(21) ID 2015/16 (22) 26/08/2015
(18) 26/08/2020

(28)

(30)

(72) Харилаос Делидимитрис (ул."1632", бр. 46, 1000 Скопје)

(73) **ЛАЦТАЛИС ДООЕЛ Скопје**


ул.,1632", бр. 46, 1000 Скопје, МК

(74) Марин, Гавриловски, адвокат

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје

(51) 09-01

(54) Шише



(11) **795** (45) 30/06/2017
 (21) ID 2015/17 (22) 26/08/2015
 (18) 26/08/2020

(28)

(30)

(72) Харилаос Делидимитрис (ул."1632", бр. 46, 1000 Скопје)

(73) **ЛАЦТАЛИС ДООЕЛ Скопје**


ул.,1632", бр. 46, 1000 Скопје, МК

(74) Марин, Гавриловски, адвокат

бул. Партизански одреди, бр.103/26, 1000, Скопје

(51) 09-01

(54) Шише



(11) **792** (45) 30/06/2017
(21) ID 2015/18 (22) 04/09/2015
(18) 04/09/2020

(28)

(30)

(72) Огнен Поповски (ул. Пролетерски Бригади бр. 19а, Струга) and Димитар Петрески (бул. Ослободување бр. 72/4, Кичево)

(73) **Хорват доо Скопје**

ул. „Трета Македонска Бригада“ бр. 48, 1000 Скопје, МК

(74) БИНПРО ДООЕЛ Скопје


ул. Ленинова 15а-13 1000 Скопје

(51) 02-02

(54) ОБЛЕКА



1.1



1.2




1.3



1.4



1.5



2.1



2.2



2.3



2.4



2.5



2.6



3.1




3.2



3.3



3.4



3.5



3.6



4.1



4.2



4.3



4.4



4.5



4.6



4.5



4.6



5.1




5

5.3



5.4



5.5



5.6

(11) **791** (45) 30/06/2017

(21) ID 2016/6 (22) 22/04/2016

(18) 22/04/2021

(28)

(73) **ДООЕЛ Фарма Вет Битола****ул. Борка Талев М. бр. 11 7000 Битола, МК**

(51) 28-03

(54) **МАХХ ЕДНОКРАТЕН БРИЧ**

(11) **793** (45) 30/06/2017
 (21) ID 2016/13 (22) 14/10/2016
 (18) 14/10/2021
 (72) Михајловски Славе (ул. Полог бр. 16 Скопје)
 (73) **Микрон-Пласт**
ул. Полог бр. 16 Скопје, МК
 (51) 25-01
 (54) ДИСТАНЦЕР









ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕН ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по меѓународната класификација на индустриски дизајн

(11) регистарски број на дизајнот

(51)	(11)
06-01	790
09-01	794
09-01	795
02-02	792
28-03	791
25-01	793

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕН ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(73) носител на правото на индустриски дизајн

(11) регистарски број на документот

(21) број на пријавата

(73)	(11)	(21)
Влатко Поповски	790	МК/И/ 2015/4
ЛАЦТАЛИС ДООЕЛ Скопје	794	МК/И/ 2015/16
ЛАЦТАЛИС ДООЕЛ Скопје	795	МК/И/ 2015/17
Хорват доо Скопје	792	МК/И/ 2015/18
ДООЕЛ Фарма Вет Битола	791	МК/И/ 2016/6
Микрон-Пласт	793	МК/И/ 2016/13